



С

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

СТ

СЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Објаси според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено-економичето 60802-603-1125

Петок, 28 април 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. Фах 226. — Телефон: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11736

386.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 710

19 април 1978 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се основаат сојузни органи на управата и сојузни организации и се утврдува нивниот делокруг.

Член 2

Сојузните органи на управата и сојузните организации вршат управни, стручни и други работи од рамките на правата и должностите на федерацијата, согласно со делокругот утврден со овој закон, во областите за кои се основани, и вршат и други работи во тие области, ако одделни од тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата, односно сојузна организација.

Член 3

Во вршењето на работите од член 2 на овој закон, сојузните органи на управата и сојузните организации ја спроведуваат утврдената политика и ги извршуваат сојузните закони и другите сојузни прописи и општи акти, ги спроведуваат насоките на Собранието на СФРЈ и начелните ставови и насоки на Сојузниот извршен совет, одговорни се за состојбата во областите за кои се основани, ја сле-

дат состојбата во определени области и даваат иницијатива за решавање на прашањата во тие области, решаваат во управните работи, вршат управен надзор и други управни работи, подготвуваат сојузни закони и други сојузни прописи и општи акти и вршат други стручни работи за Собранието на СФРЈ и за Сојузниот извршен совет.

Сојузните органи на управата и сојузните организации остваруваат соработка со органите на други држави и со меѓународни организации и вршат работи што се однесуваат на подготвувањето, склучувањето и извршувањето на меѓународни договори за прашањата од областите за кои се основани.

Член 4

Сојузните органи на управата и сојузните организации вршат работи во областа на народната одбрана што им се ставени во надлежност со сојузни прописи и со плановите за подготовки на народната одбрана што ги утврдиле надлежните органи, подготвуваат и преземаат мерки во областа на народната одбрана за чие преземање се овластени, изработуваат планови за одбранбени подготовки и за работа во случај на војна, го следат остварувањето на тие планови и се грижат за нивното остварување.

Сојузните органи на управата и сојузните организации се грижат за создавање услови за остварување на општествена самозаштита и непосредно ги вршат работите на општествената самозаштита.

Член 5

Сојузните органи на управата и сојузните организации ги вршат, во областите за кои се основани, работите кои се однесуваат на заштитата и унапредувањето на човековата средина од интерес за целата земја и за меѓународната заедница.

II. СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Сојузни секретаријати

Член 6

Сојузни секретаријати се:

- 1) Сојузен секретаријат за надворешни работи;
- 2) Сојузен секретаријат за народна одбрана;
- 3) Сојузен секретаријат за внатрешни работи;
- 4) Сојузен секретаријат за финансии;
- 5) Сојузен секретаријат за надворешна трговија;
- 6) Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи;
- 7) Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа;
- 8) Сојузен секретаријат за информации.

Член 7

Сојузниот секретаријат за надворешни работи ги врши работите кои се однесуваат на остварувањето на политичките и други односи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и со меѓународни организации, а особено на: спроведувањето на надворешната политика;

склучувањето, ратификувањето и извршувањето на меѓународните договори и обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштитата на интересите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на нејзините државјани и на нивните интереси, како и на интересите на домашните правни лица во странство; организацијата и дејноста на службите за надворешни работи на федерацијата.

Сојузниот секретаријат за надворешни работи соработува со сојузните органи на управата и со сојузните организации, со соодветните органи во републиките и во автономните покраини и со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници кога тие органи и организации, во рамките на утврдената надворешна политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и меѓународните договори, остваруваат соработка со соодветните органи и организации на други држави и со меѓународни организации.

Член 8

Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши работи што се однесуваат на: остварувањето на системот на народната одбрана; планирањето, употребата, развојот, организацијата, опремувањето, вооружувањето и подготвувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и спроведувањето на утврдените планови; усогласувањето на одбранбените подготовки и на плановите на вооружените сили со плановите за одбрана и со подготовките на општествено-политичките заедници; организирањето и подготвувањето на Југословенската народна армија; статусите и други прашања на воените и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија и посебните права и должности на воените лица во врска со службата во вооружените сили; управувањето и располагањето со општествените средства што се користат во Југословенската народна армија; обезбедувањето на производство и промет на вооружување и воена опрема; воената соработка со странските армии; воената обврска и воената мобилизација; военото судство и военото обвинителство; военото школство; воениот санитет; воениот сообраќај; научноистражувачката работа во вооружените сили; социјалното осигурување и заштитата на воените лица, односно на воените осигуреници и на нивните семејства; правата и обврските на граѓаните, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на други организации во областа на народната одбрана; утврдувањето на елементите на картографските податоци кои се од значење за одбраната и безбедноста на земјата и за општата употреба на картографските публикации; инспекциските работи во областа на народната одбрана.

Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши и штабни и други стручни работи што се однесуваат на остварувањето на функциите на федерацијата во областа на организирањето и подготвувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и раководењето и командувањето со вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузниот секретаријат за народна одбрана соработува со други сојузни органи на управата и сојузни организации, заради усогласување активноста на тие органи и организации во работите на народната одбрана.

Член 9

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши работи што се однесуваат на: заштитата на со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија утврдениот поредок (државна без-

бедност); контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница и режимот на преминување преку државната граница; престојот и заштитата на страници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; матичните книги, личните карти и други граѓански состојби; внесувањето, растурањето и ширењето на странски печат и на други средства за јавно информирање и комуницирање; прометот и превозот на експлозиви и превозот на запаливи течности и гасови; меѓународната помош и другите форми на меѓународна соработка во областа на внатрешните работи; обезбедувањето на работата на сојузните органи и организации и на странските дипломатски и конзуларни претставништва; обезбедувањето на определени личности и објекти.

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи соработува со другите сојузни органи на управата и сојузни организации, заради усогласување на активноста на тие органи и организации во вршењето на работите на општествената самозаштита.

Член 10

Сојузниот секретаријат за финансии врши работи што се однесуваат на: финансирањето на функциите на федерацијата; буџетот и фондовите на федерацијата; даночниот систем и даночната политика; финансиските односи со странство; девизниот систем и кредитните односи со странство; царинскиот систем, царинската тарифа и мерките за вонцаринска заштита; паричниот и монетарниот систем; основите на кредитниот и банкарскиот систем; хартиите од вредност; системот на осигурување на имоти и лица; вкупниот приход и доходот на организациите на здружен труд; основите на финансирањето на општите општествени и на заедничките потреби; ревалоризацијата и амортизацијата на средствата и на средствата на резервите; општествената контрола и евиденција, со пресметковниот систем и системот на плаќање; книговодството, платниот промет и инструментите за плаќање; Службата на општественото книговодство; заштитата на југословенскиот имот во странство и извршувањето на правата и обврските спрема странство; надзорот над извршувањето на буџетот на федерацијата (буџетска инспекција).

Член 11

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија врши работи што се однесуваат на надворешната трговија и на други економски односи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и со меѓународни организации, а особено на: прометот на стоки и услуги со странство; надворешнотрговскиот систем и неговото унапредување; програмирањето и развојот на долгорочната и тековната надворешнотрговска размена; меѓународните и домашните стопански движења и нивно влијание врз надворешнотрговската размена; унапредувањето и поттикнувањето на економската соработка и развојот на економските односи со странство, а посебно со земјите во развој; подготвувањето, склучувањето и извршувањето на меѓународните трговски и стоковни спогодби; организацијата и работата на југословенскиот дел од мешовитите комитети и други тела за стопанска, научно-техничка и друга соработка со странство; работењето на организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговски промет или што вршат стопански дејности во странство; основањето и работата на претставништвата на странски фирми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 12

Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи врши работи што се однесуваат на:

состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и на дејството на мерките на економската политика, особено заради обезбедување на единството на југословенскиот пазар; прометот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на пазарот; тековните материјални биланси; здружувањето на трудот и средствата на организациите на здружен труд од областа на прометот на стоки и услуги и на производствените и други организации на здружен труд.

Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи врши и други работи заеднички за две или повеќе стопански области, како и работи во одделни стопански области, ако тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата, односно сојузна организација.

Член 13

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа врши работи што се однесуваат на: сојузното кривично законодавство, сојузното законодавство за стопанските престапи и прекршоци; облигационите и сопственичко-правните односи; авторското право; правната положба на странците; колизионите норми; меѓународната правна помош; екстрадицијата и помилувањето; судските постапки и општата управна постапка; организацијата и начинот на работа на сојузните органи; правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основ на трудот во сојузните органи на управата; правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост; организацијата и развојот на информациониот систем на сојузните органи.

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа врши и други работи, ако тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата односно сојузна организација;

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа соработува со другите сојузни органи на управата и сојузни организации, како и со стручните служби на сојузните органи на управата, заради усогласување на активностите врз унапредувањето на организацијата на работата.

Член 14

Сојузниот секретаријат за информации врши работи што се однесуваат на: изградбата, развојот и функционирањето на општествениот систем на информирање; известувањето на јавноста, преку средствата за јавно информирање, за општествено-економскиот и политичкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за работата на Сојузниот извршен совет, како и за заедничките прашања од работата на сојузните органи на управата и сојузните организации; известувањето на странската јавност за политиката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; информативно-пропагандната дејност спрема странство и информативните установи што ги основале органите на федерацијата; информирањето на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и на иселениците, дејноста на странските информативни установи, на странските средства за јавно информирање, на дописништвата и странските дописници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; следењето на дејноста на странските средства за јавно информирање која се однесува на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Сојузни комитети

Член 15

Сојузни комитети се:

- 1) Сојузен комитет за енергетика и индустрија;
- 2) Сојузен комитет за земјоделство;

- 3) Сојузен комитет за сообраќај и врски;
- 4) Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита;
- 5) Сојузен комитет за прашања на борците и на воените инвалиди;
- 6) Сојузен комитет за законодавство.

Член 16

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија врши работи што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото и занаетчиството, особено од гледиштето на развојот на сировинската база, производството, потрошувачката и користењето на капацитетите во тие области и развојот, модернизацијата и применувањето на техничко-технолошките и на други достигнувања во тие области; вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд; долгорочната производствена кооперација помеѓу домашните организации на здружен труд и странските лица; деловно-техничка соработка на домашни организации на здружен труд со странски лица; отстапувањето и прибавувањето на материјални права на технологијата; инвестициони работи што ги изведуваат странски лица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и инвестициони работи кои во странство ги изведуваат домашни организации на здружен труд; привремениот увоз.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија врши работи што се однесуваат на нуклеарната енергија, ако одделни од тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата, односно сојузна организација.

Член 17

Сојузниот комитет за земјоделство врши работи што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот на земјоделството и шумарството и преобразката на земјоделските производи; општествено-економските односи во земјоделството и на село, кои се од интерес за политиката на единствениот развој на земјоделството; економските односи со странство во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството; заштитата на животните од заразни болести и заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуштање во промет на средства за заштита на животните и растенијата; контрола на пренесувањето на животни и растенија преку државната граница; контрола на работата на извозните кланици; признавање на сорти на земјоделски и шумски растенија; нормите на квалитетот за семиња и саден материјал; основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики, односно за автономните покраини, како и меѓудржавните води; заштита на водите на крајбрежното море од загадување.

Член 18

Сојузниот комитет за сообраќај и врски врши работи кои се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот и функционирањето на сообраќајот и врските; безбедноста на воздушната пловидба и основите на безбедноста во другите области на сообраќајот; пловните патишта на водите на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата; системот на врски од значење за безбедноста на земјата и технолошкото единство на системот на врските; меѓународните врски; кооперацијата и деловно-техничката соработка во областа на системот на сообраќајот и врските; испитувањето на причините за несреќи на воздухоплови.

Член 19

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита врши работи што се однесуваат на: основните права на работниците во здружениот труд во областа на вработувањето, работните односи, распределбата на средствата за лични доходи и заштита при работа; социјално осигурување и други основни права на работните луѓе со кои се обезбедува нивната социјална сигурност и солидарност; вработување и заштита на полжобата и правата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство; општествено-економските односи и другите прашања од значење за организирањето и развојот на здравствено, социјалната заштита и домувањето; заштитата на населението од заразни болести; здравствената исправност на животните намирници и предметите за општа употреба; производството и прометот на опојни дроги; пуштање во промет на лекови и отрови; стандарди и норми на квалитетот на лековите и санитарскиот материјал; заштита од јонизирачки зрачења; санитарниот надзор на државната граница; здравствената и социјална заштита на бегалци и други странци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштита на членовите на семејството на лицата на задолжителна воена служба; евиденции во областа на трудот и здравството.

Член 20

Сојузниот комитет за прашања на борбите и на воените инвалиди врши работи кои се однесуваат на: основните права на борците, на воените инвалиди и семејствата на паднатите борци и остварувањето на тие права; контрола на трошењето на средствата наменети за реализација на основните права; гробиштата и гробовите на југословенските борци во странство; евиденции во оваа област од интерес за целата земја; следењето на извршувањето на обврските во врска со обележувањето и одржувањето на гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и други странски армии на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 21

Сојузниот комитет за законодавство врши работи што се однесуваат на: обезбедувањето на стручна соработка со давање на мислења и со непосредно учество во подготвувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти; обезбедувањето на методолошко единство и согласност на тие прописи и општи акти со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со сојузните закони; подготвувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти на барање од Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет; следењето и унапредувањето на развојот на правниот систем, сојузното законодавство и самоуправањето право и давање мислења и предлози за прашањата од значење за изградбата на сојузното законодавство и единствениот основи на правниот систем; објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ на прописите и други акти на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации и други органи и организации определени со сојузен закон.

3. Сојузни управи

Член 22

Сојузни управи се:

- 1) Сојузна управа за царини;
- 2) Сојузна управа за контрола на летањето;
- 3) Сојузна управа за радиоврски.

Член 23

Сојузната управа за царини врши работи што се однесуваат на: цариненето на стоки; царински надзор; други работи во контрола на прометот на патници, стоки и услуги со странство кои со сојузен закон и со други сојузни прописи и се ставени во надежност.

Член 24

Сојузната управа за контрола на летањето врши работи што се однесуваат на: контрола на летањето и водењето на воздухоплови во воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; давање на податоци за идентификација на објекти во воздухот и контрола на воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; поставувањето и одржувањето на техничките средства и уреди за водење на воздухоплови.

Сојузната управа за контрола на летањето е во состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Член 25

Сојузната управа за радиоврски врши работи кои се однесуваат на радиорефреквенцијата и на другите елементи на функционирање на радиоврските и на надзорот над спроведувањето на сојузните закони и други сојузни прописи во областа на радиоврските.

Сојузната управа за радиоврски е во состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

4. Сојузни инспекторати

Член 26

Сојузни инспекторати се:

- 1) Сојузен пазарен инспекторат;
- 2) Сојузен девизен инспекторат;
- 3) Сојузен воздухопловен инспекторат.

Член 27

Сојузниот пазарен инспекторат врши надзор над применувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи кои се однесуваат на: прометот на стоки и услуги во земјата и спречувањето на нарушување на единството на југословенскиот пазар; прометот на стоки и услуги со странство и вршење стопански дејности во странство, од становиште на правата, условите и начинот на вршење на работите; квалитетот на производите и услугите наменети за увоз и извоз; цените на производите и услугите; југословенските стандарди, нормите за квалитет на производите, контрола на мерките, заштитата на стоковните и услужните жигови, знакот на квалитетот и ознаката за потеклото на производите.

Сојузниот пазарен инспекторат е во состав на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

Член 28

Сојузниот девизен инспекторат врши надзор над применувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи кои се однесуваат на прометот на стоки и услуги со странство и вршење стопански дејности во странство од становиште на девизното работење и кредитните односи со странство.

Сојузниот девизен инспекторат е во состав на Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 29

Сојузниот воздухопловен инспекторат врши надзор над применување на сојузните закони и други сојузни прописи кои се однесуваат на безбедноста на воздушната пловидба.

Сојузниот воздухопловен инспекторат е во состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

III. СОЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 30

Сојузни заводи се:

- 1) Сојузен завод за општествено планирање;
- 2) Сојузен завод за цени;
- 3) Сојузен завод за статистика;
- 4) Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка;
- 5) Сојузен хидрометеоролошки завод;
- 6) Сојузен завод за стандардизација;
- 7) Сојузен завод за патенти;
- 8) Сојузен завод за мери и скапоцени метали;
- 9) Сојузен геолошки завод.

Член 31

Сојузниот завод за општествено планирање врши работи кои се однесуваат на: основите на системот за општествено планирање и општествениот план на Југославија; единствена методологија на планирањето и минимумот на заеднички показатели; општествено-економскиот развој и развојот на производни сили и самоуправни производствени односи; биланси за усогласеноста на општествената репродукција; плановите за одбрана во стопанските и општествените дејности; остварување на општествениот план на Југославија и на обврските од договорот за неговото остварување; резолуции за остварување на општествениот план на Југославија; вкупни материјални биланси; проекции на платниот биланс на Југославија, со платнобилансни позиции на републиките и платнобилансни позиции на автономните покраини; политиката и системот на поттикнување побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; системот и рамките на мерките на економската политика; долгорочна економска соработка со други држави и меѓународни економски организации; информирање на носителите на планирањето за фактите значајни за подготвување на плановите, договарање и следење на остварување на плановите.

Со работата на Сојузниот завод за општествено планирање раководи генералниот директор.

Генералниот директор и заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање ги именува и разрешува Собранието на СФРЈ.

Во Сојузниот завод за општествено планирање можат да се назначат директори.

Член 32

Сојузниот завод за цени врши работи кои се однесуваат на: општествена контрола на цените; унапредување на методологијата на утврдувањето на цените; применување на критериумите за утврдување на цените; учество во постапката на општественото договарање и самоуправното спогодување за цените; мерките на непосредна контрола на цените.

Член 33

Сојузниот завод за статистика врши работи што се однесуваат на статистичките истражувања од интерес за целата земја, а особено на: собирање, обработка и објавување на статистички податоци; утврдување на единствена методологија на статистичките истражувања; единствени статистички стандарди; развивање на статистичкиот информационален систем; давање на статистички податоци на други држави и меѓународни организации кои произлегуваат од обврските на Социјалистичка Федеративна Република Југославија утврдени со меѓународни договори.

Член 34

Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка врши стручни работи, од рамките на правата и должностите на федерацијата, кои се однесуваат на подготвувањето и извршувањето на меѓународни спогодби за соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и со меѓународни организации во областа на науката, просветата и културата, техничката и друга соодветна соработка.

Работите од став 1 на овој член Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка ги врши во соработка со надлежните органи во републиките и автономните покраини, како и со соодветните самоуправни организации и заедници.

Член 35

Сојузниот хидрометеоролошки завод врши работи кои се однесуваат на следење на хидрометеоролошките процеси и собирање, обработување и објавување на хидрометеоролошки податоци.

Член 36

Сојузниот завод за стандардизација врши работи кои се однесуваат на: југословенските стандарди, техничките нормативи и нормите за квалитетот, унификацијата и типизацијата на производите, работите и услугите; спроведување на системот на атестирање, хомологација и знакот на квалитетот на ЈУС.

Член 37

Сојузниот завод за патенти врши работи кои се однесуваат на: заштита на пронајдоците, техничките унапредувања, жиговите, ознаките на потеклото на производите, на мострите и моделите; собирањето, средувањето и ставањето на увид на патентна документација на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и граѓаните како и давање на известувања за заштитата и прометот на пронајдоците во земјата и во странство.

Член 38

Сојузниот завод за мери и скапоцени метали врши работи што се однесуваат на системот на мерните единици и контролата на мерите и скапоцените метали.

Член 39

Сојузниот геолошки завод врши работи што се однесуваат на: изработката на комплексна геолошка карта на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; билансот на вкупните резерви на минералните сировини и подземните води во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; истражувањето на минерално-сировинските потенцијали, стручната документација за геолошките истражувања.

Член 40

Сојузни дирекции се:

- 1) Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи;
- 2) Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи;
- 3) Сојузна дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Член 41

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи врши работи што се однесуваат на: фор-

мирањето, разместувањето, чувањето и користењето на сојузни резерви на прехранбени производи и сировини за производство на тие производи; преземањето мерки заради интервенции на пазарот и во земјоделското производство; изградбата на складиштен простор за сместување и чување на сојузните резерви на прехранбени производи.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи е во состав на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

Член 42

Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи врши работи што се однесуваат на: формирањето, разместувањето, чувањето и користењето на сојузните резерви на индустриски производи и сировини за производство на тие производи; преземањето мерки заради интервенции на пазарот и во производството; изградбата на складиштен простор за сместување и чување на сојузните резерви на индустриски производи.

Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи е во состав на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

Член 43

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена врши работи што се однесуваат на прометот на производи со посебна намена од интерес за народната одбрана, како и на создавањето резерви на производи за потребите на тој промет.

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена е во состав на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 44

Сојузното биро за работи на вработувањето врши работи што се однесуваат на: вработувањето на југословенски граѓани во странство и нивното враќање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; понудите на странски работодавци за подготвување и вработување на граѓани од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство; организирање и финансирање на работата на социјалните работници што се упатуваат на работа со граѓаните од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство; објавување на податоци од интерес за вработување на граѓаните од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Сојузното биро за работи на вработување е во состав на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Член 45

Архивот на Југославија ги врши работите што се однесуваат на приспособувањето, преземањето, средувањето, обработката, изучувањето, заштитата и користењето на архивската граѓа на сојузните органи на управата и на стручниот надзор над работата на сојузните органи во поглед на архивската граѓа со која располагаат.

Член 46

Сојузниот завод за статистика, Сојузниот завод за меѓународна, научна, просветно-културна и техничка соработка, Сојузниот хидрометеоролошки завод, Сојузниот завод за стандардизација, Сојузниот завод за патенти, Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот геолошки завод, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, Сојузното биро за ра-

боти на вработувањето и Архивот на Југославија се општествени правни лица со правата, обврските и одговорностите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

На 15 мај 1978 година се укинуваат и престануваат да работат:

- 1) Сојузниот комитет за општествено планирање;
- 2) Сојузниот комитет за туризам;
- 3) Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој;
- 4) Сојузниот комитет за труд и вработување;
- 5) Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита;
- 6) Сојузниот комитет за наука и култура.

Член 48

На 16 мај 1978 година почнува да работи Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Член 49

На 16 мај 1978 година продолжуваат да работат, со положбата и делокругот утврдени со овој закон:

- 1) Сојузниот секретаријат за пазар и цени — како Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи;
- 2) Сојузниот комитет за информации — како Сојузен секретаријат за информации;
- 3) Југословенскиот завод за стандардизација — како Сојузен завод за стандардизација.

Со денот утврден во став 1 на овој член Архивот на Југославија ја продолжува работата како сојузна организација, со делокругот утврден со овој закон.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да работат како сојузни организации и ја продолжуваат работата, во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет како советодавни тела за постојана соработка со соодветни меѓународни организации:

- 1) Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO);
- 2) Југословенската комисија за соработка со Меѓународниот фонд на Организацијата на обединетите нации за помош на децата (UNICEF);
- 3) Југословенската комисија за соработка со меѓународните здравствени организации;
- 4) Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO);
- 5) Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта.

Член 51

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да работат како сојузни организации и ја продолжуваат работата, во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет, како советодавни стручни тела:

- 1) Сојузниот правен совет;
- 2) Сојузниот економски совет.

Член 52

Надлежностите, односно работите на укинатите сојузни органи на управата (член 47) ги преземаат во согласност со делокругот утврден со овој закон следните сојузни органи на управата и сојузни организации:

1) Сојузниот завод за општествено планирање — надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за општествено планирање;

2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи — надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за туризам;

3) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за земјоделство и Сојузниот комитет за сообраќај и врски — надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој;

4) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита — надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за труд и вработување и Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита;

5) Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на Сојузната управа — надлежностите, односно работите на Сојузниот комитет за наука и култура.

Член 53

Сојузните органи на управата и сојузните организации што ги преземаат надлежностите, односно работите на укинатите сојузни органи на управата ги преземаат и работниците кои на денот на влегувањето во сила на овој закон непосредно работеле врз тие работи во укинатите сојузни органи на управата.

Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет је презема Стручната служба на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура.

Одредбата на став 1 на овој член ќе се примени и врз случаите во кои според одредбите на овој закон сојузните органи на управата, односно сојузните организации, преземаат одделни работи од делокругот на другите сојузни органи на управата, односно сојузни организации.

Работниците на укинатите сојузни органи на управата (член 47) кои не ќе бидат преземени во смисла на одредбата на став 1 на овој член, ги имаат правата и должностите утврдени со сојузен закон.

Член 54

Со денот на престанувањето на работата на укинатите сојузни органи на управата (член 47) се разрешуваат од должност функционерите и членовите на колегијалните тела на тие сојузни органи на управата што ги именувало Собранието на СФРЈ, односно што ги постави Сојузниот извршен совет.

Член 55

Оптемата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на укинатите сојузни органи на управата (член 47) се распоредуваат на сојузните органи на управата и сојузните организации истовремено со преземање на надлежностите, односно на работите и работниците.

Одредбата на став 1 на овој член ќе се примени и во случаите од член 53 ст. 2 и 3 на овој закон.

Член 56

Сојузниот извршен совет ќе го утврди начинот на преземање на надлежностите, односно на рабо-

тите и работниците во случаите предвидени со овој закон, поблиските критериуми за распоредување на средствата од член 55 на овој закон и другите елементи во врска со спроведувањето на одредбите од овој закон.

Член 57

Функционерите што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации од чл. 48 и 49 и член 53 ст. 1 и 3 на овој закон ќе поднесат до Сојузниот извршен совет заради давање согласност, акти за внатрешната организација и за работата и акти за систематизацијата на задачите и работите во тие органи, односно организации, најдоцна до 30 јуни 1978 година.

Член 58

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77);

2) одредбите на чл. 1, 3а, 4 до 6 и 8 до 13 од Законот за Архивот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73 и 18/76).

Член 59

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

387.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измени и дополнења на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 714

19 април 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на

корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75 и 60/75) во член 1 став 1 се менува и гласи:

„Ревалоризацијата е усогласување на вредноста на предметите што претставуваат основни средства и на предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка, искажани во книговодството на корисникот на општествени средства, со просечните пазарни цени на тие предмети во годината за која се врши ревалоризацијата (во натамошниот текст: ревалоризација).“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Според одредбите на овој закон ревалоризација се врши за предметите од став 1 на овој член што се користат за вршење на дејноста на територијата на странска држава, со тоа што на обврската за ревалоризација подлежи динарската вредност на тие предмети и што обврската за ревалоризација ја извршува корисникот на општествени средства во чијшто состав се наоѓа организацијата односно работната единица која предметите ги користи за вршење на дејноста на територијата на странска држава.“

Член 2

Во член 6 став 2 се менува и гласи:

„Одредбата на став 1 од овој член се однесува на градежните објекти и на предметите на опремата прибавени од парични и други средства здружени во друга организација на здружен труд, како и на градежните објекти и предметите на опремата прибавени од парични и други средства што странски лица ги вложиле во домашна основна или друга организација на здружен труд.“

Член 3

Член 7 се менува и гласи:

„Како основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка, на обврската за ревалоризација, според овој закон, подлежат: градежните објекти, предметите на опремата, долгогодишните насади, плантажите на дрвја, основните стада, шумите и земјиштата.“

Предметите од став 1 на овој член во изградба односно во подигање, во доградба или реконструкција не подлежат на обврската за ревалоризација за времето додека трае нивната изградба, односно подигање, доградба или реконструкција.

Во смисла на овој закон, се смета дека изградбата односно подигањето, доградбата или реконструкцијата е завршена кога предметите се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.“

Член 4

Во член 8 точка 6 се менува и гласи:

„6) вложувања за прибавување право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жит, право на користење на производствено-техничка документација, право на располагање со основни средства односно со средства за заедничката потрошувачка што му припаѓаат на друг корисник, на општествени средства како и вложувања што служат за стекнување вредност на иновации и други потрајни унапредувања на условите на труд и на производството (студии, анализи, проекти и сл.);“.

Член 5

Во член 9 во уводната реченица зборовите: „Со општ акт“ се заменуваат со зборовите: „Согласно со самоуправен општ акт односно со општ акт“.

Во точка 1 зборовите: „определен во член 28 на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74)“ се заменуваат со зборови-

те: „определен со примена на стапката на амортизација утврдена со сојузен закон.“.

Точка 2 се менува и гласи:

„2) предмети што, поради физичката дотраеност или техничката застареност, се расходувани односно по основ на расходување се ставени трајно вон од употреба“.

Член 6

Во член 11 став 1 зборовите: „Ревалоризација на средствата се спроведува“ се заменуваат со зборовите: „Ревалоризацијата се спроведува“.

Став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка чијашто изградба односно подигање, доградба или реконструкција трае подолго од две години, се врши во годината во која тие средства се ставени во употреба односно во која тие средства се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.“

Член 7

Во член 12 став 1 зборовите: „во деловните, односно во други соодветни книги“ се заменуваат со зборовите: „во книговодството“. На крајот на тој став се додава нова реченица која гласи: „Основица за ревалоризацијата на земјиште претставува просечната прометна цена на земјиштето искажана во книговодството на корисникот на општествени средства на 31 декември на онаа година за која се врши ревалоризацијата.“.

По став 3 се додаваат два нова става, кои гласат:

„По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член, основица за ревалоризација на градежните објекти, вклучувајќи ги и станбените згради и на долгогодишните насади вклучувајќи ги и плантажите на дрвја, претставуваат вредностите од став 1 на овој член, намалени за трошоците на прибавувањето и за трошоците за уредување на земјиштето на кое се наоѓаат тие објекти, односно насади — ако овие трошоци се содржани во вредностите на тие објекти односно на насади.“

Основица за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка чиешто прибавување е финансирано од странски кредит претставуваат вредностите од став 1 на овој член, намалени за износот на курсната разлика утврдена со пресметување на обврските по странскиот кредит врз основа на прописите за промена на курсот на динарот — ако такви курсни разлики се содржани во тие вредности.“

Член 8

Во член 13 став 1 се менува и гласи:

„Ревалоризација на предмети на опрема и на градежни објекти, како и на станбени згради и станови во општествена сопственост за коишто со републички односно покраински закон не е определено поинаку се врши со примена на коефициентите определени според индексите на цените што ги утврдува Сојузниот завод за статистика, а ревалоризација на другите основни средства (основни стада, долгогодишни насади на шума и земјиште) — врз основа на податоците за цените од документацијата со која располага корисникот на општествени средства или документација што му е достапна на корисникот на општествени средства.“

Член 9

Во член 14 став 1 зборовите: „кумулятивните индекси“ се заменуваат со зборовите: „годишните индекси“, а по зборот: „објекти“ записката и зборовите: „како и општиот индекс на цените на средствата за работа“ се бришат.

Став 2 се менува и гласи:

„Годишните индекси на цените од став 1 на овој член се утврдуваат за периодот од 1 јули на претходната до 30 јуни на тековната година, во однос на претходните 12 месеци, а се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, најдоцна до 15 ноември на тековната година.

Член 10**Член 16 се менува и гласи:**

„Ревалоризација на основни стада, на долгогодишни насади и на плантажи на дрвја се врши според просечната пазарна цена на тие средства на подрачјето на кое се наоѓаат.

Ако со републичкиот односно со покраинскиот закон не е определено поинаку, ревалоризација на вредноста на шумите се врши врз основа на коефициентите утврдени според податоците за просечната прометна цена на дрвната маса што ја содржи шумата, зголемена за прирастот остварен од шумата односно од последната ревалоризација до крајот на годината за која се врши ревалоризацијата и за износот на други користи што се остваруваат од шумата.

Количеството на дрвната маса што ја содржи шумата, старосната и друга структура на дрвната маса во шумата од значење за нејзината прометна цена, како и прирастот на шумата и друга корист што се остварува од шумата, се утврдува според критериумите содржани во шумско-стопанската основа односно во одлуката со која се заменува шумско-стопанската основа.

Член 11**Член 17 се заменува и гласи:**

„Ревалоризација на земјиште во општествена сопственост се врши според просечната прометна цена за исто или за слично земјиште на подрачјето на кое се наоѓа, земјиштето остварена за годината за која се врши ревалоризацијата.

Просечната прометна цена на градежното земјиште се утврдува според критериумите врз основа на кои во општината на чијашто територија се наоѓа земјиштето, се определува височината на надоместот за таквото земјиште согласно со прописите за експропријацијата односно со прописите за ограничувањето или за одземањето на правото на располагање со таквото земјиште.

Просечната прометна цена на земјоделско земјиште, како и просечната прометна цена на друго земјиште, се утврдува според критериумите врз основа на кои надлежниот орган на управата ја утврдува основницата за наплата на данокот на промет за исто или за слично земјиште во годината за која се врши ревалоризацијата.

Како градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште во градови и населби од градски карактер, како и земјиште вон од градовите и населбите од градски карактер на кое се наоѓаат градежни објекти односно градежни објекти во изградба во општествена сопственост.

Како земјоделско земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште што наменски служи за вршење на полјоделско, градинарско, лозарско, овоштарско и сточарско производство.

Како друго земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште што не е обработливо, земјиште што служи за лов и риболов, земјиште што наменски служи за подигање на шуми и плантажи на дрвја, како и земјиште за спортско-рекреативни цели вон од градови и населби од градски карактер.

Член 12

Во член 18 зборовите: „со општ акт“ се заменуваат со зборовите: „со самоуправен општ акт односно со општ акт“.

Член 13

Во член 19 став 1 зборовите: „во деловните, односно во други соодветни книги, и цените за исти, односно слични предмети на пазарот постои разлика поголема од 10%“ се заменуваат со зборовите: „во книговодството на корисникот на општествени средства, и просечните пазарни цени за исти или слични средства постои разлика поголема од 10%“.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„За градежните објекти и за предметите на опрема, разликата од став 1 на овој член се утврдува врз основа на годишните индекси на цените што за соодветни групи ги утврдил Сојузниот завод за статистика, а за други основни средства (основни стада, долгогодишни насади, шуми и земјишта) — врз основа на податоците за цените од документацијата со која корисникот на општествени средства располага или од документацијата што е достапна за корисникот на општествени средства.

За градежните објекти и предметите на опрема, ако разликата поголема од 10% се остварува во период од две или повеќе години, вкупниот износ на разликата што служи за спроведување на задолжителна ревалоризација се утврдува со множење на годишните индекси на цените на соодветната група што ги утврдил Сојузниот завод за статистика за сите изминати години, почнувајќи од годината во која набавката (прибавувањето) односно последната ревалоризација е извршена до крајот на годината за која се врши ревалоризацијата.

Член 14

Во член 20 зборовите: „во деловните односно во други соодветни книги“ се заменуваат со зборовите: „во книговодството“, зборовите: „според цените“ — со зборовите: „според просечните пазарни цени“, а зборовите: „во тие книги“ — со зборовите: „во своето книговодство“.

Член 15

Во член 21 зборовите: „во деловните, односно во други соодветни книги, и цените за такви предмети на пазарот е помала од 10% се заменуваат со зборовите: „во неговото книговодство и просечните пазарни цени на таквите предмети е 10% или помалку од тоа“.

Член 16

Во член 22 зборовите: „во деловните, односно во други соодветни книги“ се заменуваат со зборовите: „во книговодството“.

Член 17

Во член 23 став 1 зборовите: „Во деловните односно во други соодветни книги“ се заменуваат со зборовите: „Во книговодството“.

Во член 23 став 2 зборовите: „општ акт“ се заменуваат со зборовите: „самоуправен општ акт односно општ акт“.

Член 18

Во член 24 став 2 се брише.

Член 19

Во чл. 2, 4 и 5, член 6 став 1, чл. 8, 9 и 10, член 12 став 1, на обете места, и став 2, член 19 ст. 1 и 3,

чл. 20 и 21, член 22, став 1, чл. 25, 26 и 27, член 28 став 1 точ. 1, 2 и 3 и во член 32 по зборот: „ревалоризација“ односно „ревалоризацијата“, се бришат зборовите: „на средствата“.

Во називот на оддели II, III и IV зборовите: „на средствата“ се бришат.

Член 20

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

388.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТНОСТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИ ОД РАБОТА ОД СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од работа од странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 19 април 1978 година.

ПР бр. 725
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јасин Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТНОСТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Заради создавање на материјални и други услови за побрзо зголемување на вработеноста и заради вработување на повратници од работа од странство, од средствата прибавени во рамките на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на други земји се основа Фонд за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Фондот).

Стопански недоволно развиени подрачја, во смисла на овој закон, се стопански недоволно раз-

виените републики и автономни покраини утврдени со сојузен закон, како и стопански недоволно развиените општини и други подрачја утврдени со републички и покраински закони.

Член 2

Задача на Фондот е да собира средства што други земји, без обврска на враќање или во вид на заем, ѝ ги даваат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по основ на соработка во областа на вработувањето и собраните средства да ги насочува за зголемување на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, согласно со меѓудржавна спогодба и со одредбите од овој закон.

Насочување на средствата, во смисла на став 1 од овој член, се врши во согласност со договорот склучен помеѓу Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, со кој се утврдува учеството на републиките и автономните покраини во кредитите од средствата на Фондот за период од пет години однапред.

Собирање на средства во вид на заем од став 1 на овој член се врши во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 3

Средствата на Фондот се формираат од средствата прибавени во смисла на член 2 став 1 од овој закон, од ануитетите по одобрените кредити, од камати и подароци.

Член 4

Со Фондот управува Управен одбор на Фондот.

Член 5

Фондот е правно лице со правата, обврските и одговорностите утврдени со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со овој закон и со статутот на Фондот.

Фондот има свој статут.

Седиштето на Фондот е во Белград.

Член 6

Средствата на Фондот можат да се користат за давање кредити на инвеститорите само како учество во вкупните средства за реализација на инвестиционите проекти.

Кредитите од средствата на Фондот можат, по исклучок, да се одобруваат и за други намени, во согласност со задачите на Фондот и со меѓудржавна спогодба.

Член 7

Од средствата на Фондот им се даваат кредити на инвеститорите за реализација на инвестициони проекти во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои со најмалку вложувања им се обезбедува продуктивност на вработување на поголем број работници.

Кредити од средствата на Фондот им се даваат и на инвеститорите кои вршат дејност на подрачјата кои не се стопански недоволно развиени и изразито емиграциони, ако ги користат тие кредити така што, заедно со сопствени средства, непосредно ги инвестираат во развојните програми на стопански недоволно развиените и на изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

публика Југославија, односно придонесуваат за развој на нивното стопанство, согласно со одредбите од став 1 на овој член.

Член 8

Ако повеќе инвестициони проекти еднакво ги исполнуваат условите од член 7 став 1 на овој закон, при утврдување на приоритетот ќе се земе предвид степенот на развиеноста на подрачјето, степенот на емиграциите од односното подрачје, бројот на повратниците од работа од странство, височината на собраните заштеди на граѓаните на работа во странство наменети за отворање на нови работни места и височината на учеството на Фондот во финансирање на реализацијата на инвестиционите проекти.

Во рамките на критериумите од став 1 на овој член, треба постепено да се обезбеди кредитирање на инвестиционите проекти во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја во сите републики и автономни покраини, а во рамките на учеството утврдено со договорот од член 2 став 2 на овој закон.

Член 9

Поблиски критериуми за давање кредити од средствата на Фондот утврдува Управниот одбор на Фондот.

Одлука за критериумите од став 1 на овој член Управниот одбор на Фондот донесува едногласно на седница на која присуствуваат сите негови членови или нивни заменици.

Ако управниот одбор на Фондот не постигне едногласност за критериумите од став 1 на овој член, одлука за тоа донесува Сојузниот извршен совет во согласност со надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 10

Кредити од средствата на Фондот можат да им се даваат на инвеститорите за кои републиката, односно автономната покраина, на чија територија е седиштето на корисникот на кредитот, ќе даде гаранција дека кредитот ќе биде вратен.

Член 11

Кредити од средствата на Фондот, што се прибавени без обврска на враќање, се даваат под условите под кои се даваат кредити од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, ако со меѓудржавна спогодба не е определено поинаку.

Кредити од средствата на Фондот прибавени врз основа на заем се даваат под условите што ќе ги определи Управниот одбор на Фондот, ако со меѓудржавната спогодба не е определено поинаку.

Член 12

Средствата од Фондот се користат врз основа на планот за употреба на средствата на Фондот. Планот за употреба на средствата на Фондот се донесува во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 13

Средствата на Фондот се водат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство. Средствата на Фондот се депонираат кај Народната банка на Југославија.

Член 14

Заради остварување на задачите од член 2 на овој закон, Фондот особено:

- 1) собира средства на Фондот;
- 2) води евиденција за средствата на Фондот;
- 3) собира инвестициони проекти заради поднесување барања за доделување на средства, ако поднесувањето на барање е предвидено со меѓудржавна спогодба;
- 4) се грижи за наплатување на ануитетите по кредитите што се дадени од средствата на Фондот;
- 5) собира барања за давање кредити од средствата на Фондот;
- 6) се грижи за враќање на странски заеми ако федерацијата се задолжи во корист на Фондот;
- 7) врши надзор над наменското користење на средствата на Фондот;
- 8) најмалку еднаш годишно ги известува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини за состојбата и за користењето на средствата на Фондот;
- 9) врши други задачи и работи што се утврдени со овој закон, со други сојузни прописи и со Статутот на Фондот.

Член 15

Фондот има право на увид во користењето на средствата дадени на корисниците на средствата на Фондот. Корисниците на средствата на Фондот се должни на Фондот, на негово барање, да му даваат податоци и да му овозможат увид во документацијата заради утврдување дали средствата на Фондот се користат во согласност со условите утврдени со договорите што се склучени помеѓу Фондот и корисниците на средствата на Фондот.

Член 16

Управниот одбор на Фондот има осум членови. Членовите на Управниот одбор на Фондот имаат заменици.

По еден член на Управниот одбор на Фондот и по еден заменик именуваат надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 17

Мандатот на членовите на Управниот одбор на Фондот трае четири години.

Член 18

Управниот одбор на Фондот:

- 1) донесува Статут на Фондот, план за употреба на средствата на Фондот и завршна сметка на Фондот;
- 2) ја утврдува деловната политика на Фондот;
- 3) ги разгледува инвестиционите проекти и одлучува кои проекти ќе им се предложат на организациите што според меѓудржавна спогодба се надлежни за усвојување на проектите;
- 4) ги утврдува поблиските критериуми и услови за давање и враќање на кредитите од средствата на Фондот;
- 5) одлучува за давање кредити од средствата на Фондот;
- 6) избира претседател на Управниот одбор на Фондот;
- 7) врши и други работи утврдени со овој закон и со Статутот на Фондот.

За прашањата од точ. 1 до 5 став 1 на овој член Управниот одбор на Фондот одлучува едногласно. При донесување на одлуките од точ. 1 и 3 став 1 на овој член, Управниот одбор на Фондот врши избор помеѓу инвестиционите проекти што ги предлага органот или телата што ќе ги овластат надлеж-

ните органи на републиките односно на автономните покраини.

Ако управниот одбор на Фондот не постигне едногласност при одлучувањето за прашањата од точ. 1 до 5 став 1 на овој член, конечна одлука за тоа донесува Сојузниот извршен совет во согласност со надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 19

Со работењето на Фондот раководи директорот на Фондот.

Директорот на Фондот го поставува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Директорот на Фондот за својата работа одговара пред Управниот одбор на Фондот и пред Сојузниот извршен совет.

Член 20

Директорот на Фондот го претставува и го застапува Фондот.

Директорот на Фондот ги извршува заклучоците на Управниот одбор на Фондот.

Директорот на Фондот склучува договори за давање кредити од средствата на Фондот во согласност со планот за употреба на средствата на Фондот и со одлуките на Управниот одбор на Фондот.

Директорот на Фондот е наредбодавец за користењето на средствата на Фондот.

Директорот на Фондот може да го запре извршувањето на одлуките и на заклучоците на Управниот одбор на Фондот за давање и за користење на средствата на Фондот, ако смета дека тие одлуки односно заклучоци не се во согласност со законот. Директорот на Фондот е должен за запирање на извршувањето на одлуки, односно на заклучоци веднаш да го извести Управниот одбор на Фондот, а ако Управниот одбор на Фондот останува и натаму при својата одлука, односно заклучок — должен е за тоа веднаш да го извести Сојузниот извршен совет.

Во случајот од став 5 на овој член конечна одлука донесува Сојузниот извршен совет.

Член 21

Со Статутот на Фондот особено се определуваат: организацијата и работењето на Фондот, начинот на одлучување, начинот на донесување на план за употреба на средствата на Фондот, на завршната сметка за извршување на планот за употреба на средствата на Фондот и на деловникот на Управниот одбор на Фондот, како и други права и должности на Управниот одбор на Фондот и на директорот на Фондот што се од интерес за остварување на функциите на Фондот утврдени со закон.

Статутот на Фондот се донесува во согласност со надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Член 22

Додека работите на Фондот не ќе се зголемат до обемот кој бара формирање на посебна стручна служба на Фондот, стручните и административните работи на Фондот ќе ги врши работната заедница на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, а должноста директор на Фондот ќе ја врши директорот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

На предлог од Управниот одбор на Фондот, за потребата од формирање на посебна стручна служба на Фондот одлучува Сојузниот извршен совет.

Член 23

За извршување на планот за употреба на средствата на Фондот се донесува завршна сметка.

Кон завршната сметка од став 1 на овој член се поднесува извештај за работењето на Фондот.

Завршната сметка за извршување на планот за употреба на средствата на Фондот и извештајот за работењето на Фондот ги одобрува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од надлежните органи на републиките и автономните покраини и врз основа на извештај од Службата на општественото книговодство за прегледот на завршната сметка за извршување на планот за употреба на средствата на Фондот.

Член 24

Врз работењето на Фондот согласно се применуваат прописите за банкарското и кредитното работење.

Начинот на водење на книговодството за работењето на Фондот и за составување на завршната сметка за извршување на планот за употреба на средствата на Фондот го пропишува сојузниот секретар за финансии.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

389.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 712
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76) во член 2 став 1 по зборовите: „(во натамошниот текст: стоки и вршење услуги)“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и по основ на компензации, премии, регреси и враќање на даночни и други давачки“.

По став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Должничко-доверителскиот однос по основ на компензации, премии, регреси и враќање на даночни и други давачки настанува кога, во согласност со општествен договор, со самоуправни спогодба и со прописи, е утврдено правото на компензација, премија, регрес и враќање на даночни и други давачки.

По исклучок на одредбата од став 3 на овој член, должничко-доверителскиот однос по основ на давање здравствени услуги, настанува на денот кога самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството, односно општествено-политичката заедница за лицата за кои таа непосредно ги поднесува трошоците за здравствени услуги примила од организацијата на здружен труд на здравствената дејност пресметка за извршените здравствени услуги.“

Член 2

Во член 3 став 1 точка 1 по зборовите: „промет на стоки и вршење на услуги“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „како и по основ на компензации, премии, регреси и враќање на даночни и други давачки“.

Во точка 2 по зборовите: „или извршил услуга“ се додаваат запирка и зборовите: „односно стекнал право на компензација, премија, регрес или враќање на даночни и други давачки“.

Во став 2 по зборовите: „по основ на инвестиции“ се додаваат запирка и зборовите: „како и по основ на извоз на стоки и услуги“.

Член 3

Во член 6 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 точка 4 од овој член, гаранција се користи и за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на извоз на стоки и услуги — ако плаќањето се врши во рок кој не може да биде подолг од роковите определени со прописите за девизното работење и кредитните односи со странство за внесување на девизи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Гаранцијата од став 2 на овој член се дава на износот на динарската противвредност на девизите на денот на издавањето на гаранцијата.“

Член 4

Член 10 се менува и гласи:

„Основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, деловните заедници и земјоделските задруги, преку кои се остварува и распоредува заедничкиот приход, во согласност со самоуправната спогодба, вршат обезбедување на плаќањето според одредбите на овој закон во роковите утврдени според одредбите на сојузниот закон со кои се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот, под услов:

1) да е извршена продажба на производи или услуги што се резултат од заеднички труд на две или повеќе основни организации, односно резултат од соработката на производствените и други основни организации и организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на стоки и услуги;

2) наплатата на заедничкиот приход да се врши преку проодната сметка кај Службата на општественото книговодство или кај банката.

Ако обезбедување на плаќањето по основ на заедничкиот приход се врши со чек односно со меница, чекот односно меницата се издава врз товар

на проодната сметка кај Службата на општествено-то книговодство преку која се врши наплата на заедничкиот приход.“

Член 5

Во член 12 став 1 се менува и гласи:

„Доверителот е должен примениот чек да го поднесе, заради наплата, до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметка на издавачот на чекот, најдоцна во рок од 15 дена од денот на издавањето на чекот.“

Член 6

По член 35 се додава нов член 35а, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на член 34 став 1 на овој закон, налог за извршување на обврските по основ на извоз на стоки и услуги, што се предмет на гаранцијата, корисникот на општествени средства ѝ издава на банката кај која се води сметката преку која се остварува приходот односно заедничкиот приход во девизи.

Налогот за извршување на обврските од став 1 на овој член банката го извршува во целост или делумно, најдоцна во рок од осум дена од денот на втасаноста на обврските.

Ако банката не можела да го изврши налогот за извршување на обврските од став 1 на овој член во рокот од став 2 на овој член, таа го доставува тој налог до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на должникот на износ на динарската противвредност на девизите на денот на издавањето на налогот.

Во случајот од став 3 на овој член Службата на општественото книговодство налогот за извршување на обврските го извршува според постапката од чл. 34 и 35 на овој закон.“

Член 7

Во член 40 став 2, на крајот, се додава нова реченица која гласи: „Износот на неотповикливиот документарен акредитив доверителот го искажува во вонбилансната евиденција“.

Член 8

Во член 44 став 2 зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише образецот на гаранцијата што се користи за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на извозот на стоки и услуги.“

Член 9

Во член 46 по зборовите: „Ќе даде налог за започнување на инвестициони работи“ се додаваат зборовите: „односно ќе даде налог за испорака на опрема“.

Член 10

Во член 48 став 1 зборовите: „35 и 36 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „35, 35а и 46 на овој закон“.

Член 11

Во член 49 став 1 по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) ако започне со изведување на инвестициони работи односно со испорака на опрема пред приемот на инструментите за обезбедување на плаќањето;“.

Во точка 15 зборовите: „(член 34 ст. 1 до 3)“ се заменуваат со зборовите: „(член 34 ст. 1 до 3 и член 35а)“.

Член 12

Во член 50 на крајот на став 1 се додаваат зборовите: „и месните заедници“.

Во став 2 по зборовите: „општествено-политичка заедница“ се додава записка, зборот: „или“ се брише, а на крајот на овој став се додаваат зборовите: „или месна заедница“.

Член 13

Во член 52 став 1 точка 10 зборовите: „(чл. 34 и 35)“ се заменуваат со зборовите: „(чл. 34, 35 и 35а)“.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

390.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГОВОРНОСТА ЗА НУКЛЕАРНИ ШТЕТИ**

Се прогласува Законот за одговорноста за нуклеарни штети што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 717
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗА К О Н**ЗА ОДГОВОРНОСТА ЗА НУКЛЕАРНИ ШТЕТИ****Член 1**

Со овој закон се уредува одговорноста за нуклеарни штети што ќе настанат како последица од искористувањето на нуклеарна енергија за мирољубиви цели.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон ги имаат следните значења:

1) нуклеарна штета е:

— штетата што настанала поради смрт, телесна повреда или друго оштетување на здравјето на човекот, губење или друго оштетување на предмети или контаминација на човековата средина, што ќе настанат или се последица од радиоактивни својства или комбинации на тие својства со отровни, експлозивни или други опасни својства на нуклеарното гориво или на радиоактивните производи или отпадоци што се наоѓаат во една нуклеарна постројка, како и од нуклеарен материјал што доаѓа од нуклеарна постројка, што во неа е произведен или се испраќа во неа;

— штета што настанала поради смрт, телесна повреда или друго оштетување на здравјето на чо-

векот, губење или друго оштетување на предмети или контаминација на човековата средина, што ќе настанат или се последица од друго јонизирачко зрачење што произлегува од кој и да е друг извор на зрачење во нуклеарната постројка;

2) нуклеарна несреќа е настан или низа настани од исто потекло, што предизвикуваат нуклеарна штета;

3) корисник на нуклеарна постројка е организација на здружен труд на која органот определен со републички односно со покраински пропис и одобрил локација, пробна работа односно користење на нуклеарната постројка, или странско лице што е корисник според прописите на државата на чија територија се наоѓа неговата нуклеарна постројка;

4) нуклеарна постројка е:

— секој нуклеарен реактор, освен реактор што се искористува во поморскиот и воздушниот сообраќај како извор на енергија за погон или за други цели;

— секоја постројка што користи нуклеарно гориво за производство на нуклеарен материјал, за обработка на нуклеарен материјал или за повторна преработка на озрачено нуклеарно гориво;

— секое место на кое нуклеарниот материјал е складиран, освен привремено складирање на таков материјал во тек на превозот.

Повеќе нуклеарни постројки на еден корисник што се наоѓаат на иста локација се сметаат, во смисла на овој закон, за една нуклеарна постројка;

5) нуклеарен реактор е постројка што содржи нуклеарно гориво, распоредено така што во него може да настане верижна реакција на нуклеарна фисија без додатен извор на неутрони;

6) нуклеарно гориво е материјал способен да произведува енергија со самоодржувачка верижна реакција на нуклеарната фисија;

7) радиоактивни производи или отпадоци се радиоактивен материјал што настанал во процесот на производството или со користење на нуклеарното гориво, или друг материјал што станал радиоактивен поради тоа што бил изложен на зрачење емитирано во текот на тој процес, исклучувајќи ги радиоизотопите што настанале во завршната фаза на производството и што можат да се користат за научни, медицински или стопански цели;

8) нуклеарен материјал е:

— нуклеарно гориво, освен природен или осиромашен уран, што е способно да произведува енергија со самоодржувачка верижна реакција на нуклеарната фисија вон од нуклеарен реактор, самостојно или во врска со некој друг материјал;

— радиоактивни производи или отпадоци.

Член 3

Корисникот на нуклеарна постројка одговара за нуклеарна штета без оглед на вината.

Член 4

Корисникот на нуклеарна постројка одговара за нуклеарна штета ако штетата е предизвикана од нуклеарна несреќа во неговата нуклеарна постројка.

Член 5

Корисникот на нуклеарна постројка одговара за нуклеарната штета и ако штетата е предизвикана од нуклеарна несреќа:

1) во врска со нуклеарен материјал што го праќа од својата нуклеарна постројка, или што е скла-

диран во текот на превозот, ако нуклеарната несреќа настанала пред корисникот на некоја друга нуклеарна постројка, со договор склучен во писмена форма да презел одговорност за нуклеарни несреќи предизвикани од тој нуклеарен материјал, а ако нема таков договор — пред корисникот на друга нуклеарна постројка да го преземе нуклеарниот материјал;

2) во врска со нуклеарен материјал што е испратен во неговата нуклеарна постројка, или што е складиран во текот на превозот, ако од корисникот на друга нуклеарна постројка, со договор склучен во писмена форма, презел одговорност за нуклеарните несреќи во врска со тој материјал, а ако таков договор нема — откако го презел тој нуклеарен материјал.

Член 6

Корисникот на нуклеарна постројка не одговара за нуклеарна штета ако таа штета е предизвикана:

1) од нуклеарна несреќа што е непосредна последица на агресија, војна или друг вооружен судир;

2) од нуклеарна несреќа што е непосредна последица на земјотрес, поплава, пожар или друга тешка елементарна несреќа, ако докаже дека таа штета неможела да се предвиди ниту да се отстрани.

Корисникот на нуклеарна постројка не одговара пред оштетеникот за нуклеарна штета ако докаже дека оштетеникот намерно ја предизвикал таа штета.

Корисникот на нуклеарна постројка не одговара ниту за нуклеарна штета што е предизвикана:

1) врз самата нуклеарна постројка или врз предмет што се наоѓаат на просторот на таа постројка и што се користат или се наменети за користење во врска со таа постројка;

2) врз превозното средство на кое се наоѓал нуклеарен материјал во моментот на нуклеарната несреќа.

Член 7

Корисникот на нуклеарна постројка има право на регрес:

1) спрема поединец кој намерно или од крајно невнимание предизвикал нуклеарна штета;

2) спрема договорената страна ако тоа е изречно предвидено со договор склучен во писмена форма.

Член 8

Возарот кој превезува нуклеарен материјал може, ако за тоа добие одобрение од органот определен со републички односно со покраински пропис, со писмена согласност на одговорниот корисник на нуклеарната постројка, да стапи на негово место. Во тој случај, возарот се смета за одговорен корисник на нуклеарната постројка во смисла на овој закон.

Член 9

Корисникот на нуклеарна постројка мора, пред да му предаде на возарот на превоз нуклеарен материјал, да му предаде на возарот и потврда за склучениот договор за осигурување или потврда за финансиската гаранција што ја издал осигурувачот, односно давачот на финансиската гаранција во согласност со одредбите на овој закон.

Потврдата од став 1 на овој член мора да содржи: фирма односно назив и седиште на корисникот; износ, вид и траење на осигурувањето или на финансиската гаранција; опис на нуклеарниот материјал на кој се однесува осигурувањето односно фи-

нансиската гаранција, како и клаузула на органот определен со републички односно со покраински пропис дека лицето наведено во потврдата е корисник на нуклеарната постројка.

Член 10

Нуклеарен материјал може да се увезува од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или да се превезува преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија само ако возарот кој го превезува тој материјал ја има потврдата од член 9 на овој закон и ако клаузулата од член 9 став 2 на овој закон ја ставил надлежниот орган на државата од која се увезува тој материјал, во согласност со одредбите на меѓународните договори за одговорност за нуклеарни штети што ги ратификувала Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 11

Ако нуклеарна штета и друга штета се предизвикани само од нуклеарна несреќа или од нуклеарна несреќа заедно со еден или повеќе други настани, таа друга штета, во мера во која не може да се разграничи од нуклеарната штета, ќе се смета, во смисла на овој закон, за нуклеарна штета предизвикана од нуклеарна несреќа.

Член 12

Ако нуклеарна штета настане во републиката, односно во автономната покраина во која не се наоѓа нуклеарната постројка со која е предизвикана нуклеарната штета, а посебна согласност за локација, пробна работа или пуштање во работа на таа постројка, предвидена со одредбите на сојузниот закон со кој се уредува заштитата од јонизирачки зрачења, дал надлежниот орган во републиката односно автономната покраина во која се наоѓа таа постројка, без согласност од надлежниот орган во друга република односно автономна покраина во која настанала нуклеарната штета, за надомест на штетата настаната во таа друга република, односно автономна покраина во делот што не ќе биде надоместен според одредбите на овој закон, одговара републиката односно автономната покраина чијшто орган је дал таа согласност.

Член 13

Корисникот на нуклеарна постројка одговара за нуклеарна штета до 450.000.000 динари за секоја нуклеарна несреќа.

Износот определен во став 1 на овој член не ги опфаќа каматите ниту трошоците на постапката што се утврдени во постапката односно досудени во спорот за надомест на нуклеарна штета.

Член 14

Ако за нуклеарна штета одговараат повеќе корисници на нуклеарни постројки, а не може да се утврди колкава штета предизвикал секој од нив, тие корисници одговараат солидарно.

Ако за време на превоз со исто превозно средство настане нуклеарна несреќа во врска со нуклеарен материјал на два или повеќе корисници на нуклеарни постројки, или ако нуклеарна несреќа настапи во случај на складирање на таков нуклеарен материјал за време на превозот, за таква нуклеарна штета одговараат сите корисници солидарно, до границата на одговорноста на оној корисник чијашто граница на одговорноста е највисока.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член одделен корисник чијашто нуклеарна постројка се наоѓа на

територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не може да одговара за штета што го надминува износот од член 13 на овој закон.

Член 15

Корисникот на нуклеарна постројка мора да склучи и да го одржува осигурувањето или да има финансиска гаранција за покритие на својата одговорност за нуклеарни штети во износ определен со републички односно со покраински пропис што не може да биде помал од 150.000.000 динари.

Со прописот од став 1 на овој член може да се определи помал износ на осигурувањето или на финансиската гаранција за покритие на одговорноста за нуклеарни штети што ќе настанат од нуклеарни реактори со помала сила што служат за научни цели.

Член 16

Осигурувачот односно финансискиот гарант не смее да запре ниту да откаже осигурување или финансиска гаранција пред да ги извести писмено за тоа, во рок од шест месеци пред откажувањето, корисникот на нуклеарна постројка и органот определен со републички односно со покраински пропис.

Ако осигурувањето или финансиската гаранција се однесува на превозот на нуклеарен материјал, осигурувачот, односно финансискиот гарант не смее да го запре ниту да го откаже осигурувањето односно гаранцијата за време на траењето на превозот на тој материјал.

Член 17

Ако средствата обезбедени по основ на осигурување или финансиска гаранција не се доволни за надомест на нуклеарна штета, изворите на средствата и начинот на намирување на разликата во средствата за надомест на настаната нуклеарна штета до износот од член 13 на овој закон ќе се регулира во согласност со републички односно со покраински пропис.

Член 18

Ако поради нуклеарна несреќа настане контаминација на човековата средина од пошироки размери, а нуклеарната штета предизвикана од таа несреќа го надминува износот од член 13 став 1 на овој закон, Сојузниот извршен совет, во договор со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ преземање мерки за обезбедување на средствата потребни за деконтаминација.

Член 19

Ако организација на здружен труд, самоуправни интересна заедница, друга самоуправни организација или заедница, или општествено-политичка заедница исплати дел или целиот надомест на штетата предизвикана од нуклеарна несреќа, што според одредбите на овој закон ја поднесува корисникот на нуклеарна постројка, таа организација односно заедница има право на регрес од корисникот на нуклеарна постројка во височина на исплатениот износ.

Член 20

Правото на надомест на нуклеарна штета според овој закон престанува ако барањето за надомест на нуклеарна штета не се поднесе во рок од десет години од денот на настанувањето на нуклеарната несреќа.

Ако нуклеарната штета е предизвикана од нуклеарна несреќа во врска со нуклеарен материјал

што за време на нуклеарна несреќа е украден, загубен, фрлен од брод или напуштен, рокот предвиден во став 1 на овој член изнесува 20 години од денот на настаната кражба, губење, фрлање од брод или напуштање.

Барањето за надомест на нуклеарна штета може да се поднесе во рок од три години од денот кога лицето кое претрпело таква штета дознало за штетата и за корисникот кој одговара за штетата, со тоа што роковите определени во ст. 1 и 2 на овој член не можат да се пречекорат.

Лицето кое поднело барање за надомест на нуклеарна штета во роковите од ст. 1 до 3 на овој член може да го прошири барањето за надомест на штетата, земајќи го предвид секое зголемување на штетата, дури и по истекот на тие рокови до донесување на правосилна одлука на судот.

Член 21

Барањето за надомест на нуклеарна штета предизвикана од нуклеарна несреќа може да се поднесе непосредно против осигурувачот, односно давачот на финансиската гаранција од член 15 на овој закон.

Член 22

За одлучување за надомест на нуклеарна штета исклучиво е месно надлежен судот на чие подрачје се наоѓа нуклеарната постројка.

Ако нуклеарната штета настанала за време на превоз на нуклеарен материјал, производи или отпадоци, месно е надлежен судот на чие подрачје се случила нуклеарната несреќа или судот на чие подрачје корисникот има свое седиште.

Член 23

Ако се утврди или оправдано се претпоставува дека нуклеарната штета го надминува износот од член 13 на овој закон, постапката за утврдување и надомест на нуклеарна штета ќе се спроведе сообразно со одредбите на чл. 397 до 423 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77).

Член 24

Во случај на промена на паритетот на динарот Сојузниот извршен совет го определува новиот паричен износ на ограничување на одговорноста на корисникот на нуклеарна постројка за штетата предвидена во член 13 став 1 од овој закон.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

391.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книго-

водство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 713
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77) во член 72 точка 3 по зборовите: „вршење на“ се додава зборот: „посебни“.

Во точка 5 зборовите: „собирање на реализацијата на средствата на определени корисници“ се заменуваат со зборовите: „заеднички приходи“.

Член 2

Во член 73 став 1 по зборот: „фондови“ запираката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и од проодните сметки за собирање на реализацијата на средствата на определени корисници на општествени средства“ се бришат.

Член 3

Во член 75 став 4 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, плаќање од сметката на корисникот на општествени средства — должникот, може да се врши и врз основа на:

1) налог за наплата на неговиот доверител, ако должникот отворил акредитив во корист на доверителот, или ако му ја предал меницата издадена според одредбите на сојузен закон со кој е уредено обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства;

2) налози на Народната банка на Југославија, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, издадени врз основа на овластувања на банките овластени за работење со странство, банките овластени за девизно работење во земјата и на органите и организациите на федерацијата, заради намиравање на обврските на овие корисници на општествени средства по основ на плаќањата во странство. Тие налози се извршуваат на начинот определен во член 90 точка 4 од овој закон;

3) налозите на пошта, банка и организација на здружен труд издадени врз основа на склучени договори за вршење на работи на штедење и откуп на странски средства на плаќање за сметка на банка во износот на извршените исплати на штедните влогови на граѓаните, односно во износот на динарската противвредност за откупените странски средства на плаќање, како и налозите на имателите на чекови по тековните сметки и по потрошувачките кредити на граѓаните врз товар на сметките на банката — трасат;

4) налозите во други случаи предвидени со сојузен закон.“

Член 4

Во член 92 став 3 по зборовите: „од член 98 став 1 на овој закон“ се додаваат зборовите: „и средства

што претставуваат заеднички приход на проодните сметки од член 72 точка 5 на овој закон“.

Член 5

Во член 127 зборовите: „во рок од една година од денот на неговото влегување во сила“ се заменуваат со зборовите: „до 1 јули 1978 година“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

392.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за измена на Законот за сојузната пазарна инспекција, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 715
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за сојузната пазарна инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74) член 5 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши надзор над применувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи од областа на прометот на стоки и услуги од страна на:

1) воени единици и воени установи на Југословенската народна армија;

2) организации на здружен труд и граѓани, кои прометот на стоки и услуги го вршат во објекти и простории на воени единици и воени установи на Југословенската народна армија;

3) организации на здружен труд кои произведуваат предмети на вооружување и воена опрема, а кои Сојузниот извршен совет ќе ги определи врз основа на овластување од сојузниот закон;

4) Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Надзор над применувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи од областа на прометот на стоки и услуги од страна на организациите на здружен труд кои не се опфатени со одредбата на точка 3 став 1 од овој член, а произведуваат и вршат промет на предмети на вооружување и воена опрема, вршат сојузните, републичките и покраин-

ските пазарни инспектори, што ќе ги определи функционерот кој раководи со органот на пазарната инспекција, во согласност со сојузните, односно републичките или покраинските органи надлежни за работите на народната одбрана.

Надзорот од став 1 на овој член Сојузниот секретаријат за народна одбрана го врши преку пазарните инспектори на Југословенската народна армија.

Во вршењето надзор над применувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи од областа на прометот на стоки и услуги од страна на организациите на здружен труд, граѓани и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена (точ. 2, 3 и 4 став 1), пазарните инспектори на Југословенската народна армија ги имаат овластувањата на сојузните пазарни инспектори.

Ако пазарните инспектори на Југословенската народна армија при вршење на надзорот од став 1 на овој член утврдат дека други организации на здружен труд не го примениле или неправилно го примениле сојузниот закон или друг сојузен пропис, за тоа ќе го известат надлежниот орган на пазарната инспекција.

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува поблиски прописи за начинот на вршење на работите на Пазарната инспекција на Југословенската народна армија.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

393.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Се прогласува Законот за евиденциите во областа на здравството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 718
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

1. Основни одредби

Член 1

Во областа на здравството се установуваат евиденции што содржат податоци од интерес за целата земја (во натамошниот текст: евиденции), и тоа:

1) евиденција за систематските и периодичните здравствени прегледи на населението;

2) евиденција за состојбата и мерките за заштита и унапредување на човековата средина;

3) евиденција за здравствената исправност на прехранбените артикли и на предметите за општа употреба;

4) евиденција за пораѓањата и за прекините на бременост;

5) евиденција за дејностите во врска со планирање на семејството;

6) евиденција за имунизацијата против заразните болести;

7) евиденција за посети, здравствени услуги, утврдени заболувања, состојби и повреди;

8) евиденција за заразните болести;

9) евиденција за потрошувачката на лекови;

10) евиденција за примањето и издавањето на опојни дроги;

11) евиденција за уживателите на опојни дроги;

12) евиденција за кадрите во организациите на здружен труд во областа на здравството и во воените здравствени установи.

Член 2

Евиденциите служат како извор на податоци за статистичките истражувања во областа на здравството од интерес за целата земја и се користат за следење и проучување на здравствената состојба на населението, за програмирање и планирање, односно за преземање на потребни мерки во областа на здравствената заштита, за потребите на научното истражување, за потребите на самоуправниот интересни заедници во областа на здравството, за потребите на одбраната на земјата, за известување на јавноста, за извршување на меѓународните обврски во областа на здравството и за други службени цели.

Податоците содржани во евиденциите можат да ги користат и поединци на кои тие податоци се однесуваат заради остварување на своите права.

Член 3

Евиденција се води со запишување на податоци во основната медицинска документација (индивидуален картон, регистар, книга, историја на болеста, средства за автоматска обработка на податоците и др.), и во други средства за водење на евиденција определена со пропис на републичкиот односно покраинскиот орган.

Водењето на евиденции со запишување на податоци во средствата од став 1 на овој член се смета, во смисла на овој закон, за составен дел на стручната медицинска работа.

Член 4

Заради обезбедување на единствен систем на статистичките истражувања, при водење на евиденции се применуваат единствени методолошки принципи и статистички стандарди (дефиниции, класификации, номенклатури).

Член 5

Евиденции водат организациите на здружен труд во област на здравството и воените здравствени установи (во натамошниот текст: здравствените организации), други организации на здружен труд, надлежните органи на управата, како и здравствени работници кои со личен труд самостојно во вид на занимање даваат здравствена заштита — кои во рамките на својата дејност извршуваат работи за кои се установува евиденција врз основа на овој закон.

II. Водеше на евиденциите**Член 6**

Евиденција за систематските и периодичните здравствени прегледи на населението водат здравствените организации кои во рамките на својата дејност се занимаваат со тие работи.

Евиденцијата за систематските и периодичните здравствени прегледи на населението ги содржи следните податоци:

- 1) датум на прегледот;
- 2) вид на извршените прегледи;
- 3) заболувања односно состојби утврдени при прегледот;
- 4) мерки преземени во врска со заболување односно со состојбата утврдена при прегледот.

Здравствените организации што вршат периодични здравствени прегледи на лица кои работат на работи штетни за здравјето или за животот водат евиденција која, покрај податоците од став 2 на овој член, содржи и податок за влијанието на работите што ги врши прегледаното лице врз заболувањата утврдени при периодичниот преглед.

Член 7

Евиденција за состојбата и мерките за заштита на човековата средина водат органите на управата, здравствените организации и други организации на здружен труд што, во рамките на својата дејност, се занимаваат со проблемите на заштитата на воздухот, водите, земјиштето, на човечката и добиточната храна од јонизирачки зрачења и од други штетни материи, од појави и причинители што го загрозуваат здравјето или животот на луѓето.

Евиденцијата за состојбата и мерките за заштита и унапредување на човековата средина ги содржи следните податоци:

- 1) извор на загадувањето;
- 2) причина на загадувањето;
- 3) место на загадувањето;
- 4) датум на прегледот;
- 5) вид и количество на штетните материи што се испуштаат од одделни извори на загадување;
- 6) степен на загаденост од одделни извори на загадување;
- 7) степен на загаденост на средината што се набљудува;
- 8) последици од загаденоста на воздухот, водите, земјиштето, на човечката и добиточната храна врз здравјето и животот на луѓето;
- 9) вид на мерки преземени за заштита, односно за деконтаминација на воздухот, водите, земјиштето и на човечката односно добиточна храна од одделни извори на загадување.

Член 8

Евиденција за здравствената исправност на прехранбените артикли и на предметите за општа употреба водат здравствените организации и други организации на здружен труд кои вршат лабораториски и други анализи заради утврдување на здравствената исправност на прехранбените артикли, односно на предметите за општа употреба.

Евиденцијата за здравствената исправност на прехранбените артикли и на предметите за општа употреба ги содржи следните податоци:

- 1) датум на анализата;
- 2) вид на прехранбениот артикал, односно на предметот за општа употреба што се анализира;
- 3) фирма или назив на организацијата односно име и презиме на сопственикот на прехранбениот

артикал, односно на предметот за општа употреба чишто мостри се анализираат;

- 4) вид на извршените анализи;
- 5) резултати од анализите.

Член 9

Евиденција за пораѓање и за прекини на бременост водат здравствените организации што во рамките на својата дејност се занимаваат со тие работи.

Евиденцијата за пораѓање и за прекини на бременост ги содржи следните податоци, и тоа:

- a) за пораѓањата:
 - 1) број на поранешните пораѓања и прекини на бременост;
 - 2) здравствена состојба на родилката;
 - 3) раѓањето, положбата на плодот и бројот на новородените деца;
 - 4) пол на детето;
 - 5) должина и тежина на детето;
 - 6) патолошки состојби на детето;
 - 7) траење на престојот и здравствената состојба на родилката и на детето при заминување од здравствената организација;
 - 8) причина за смртта на родилката или детето
- b) за прекините на бременост:
 - 1) недела на бременост;
 - 2) категорија на прекилот на бременоста;
 - 3) компликации во текот на прекилот на бременоста;
 - 4) број на живите деца и број на абортусите пред последниот прекин на бременост;
 - 5) средства користени за спречување на несаканата бременост.

Член 10

Евиденција за дејностите во врска со планирање на семејството водат здравствените организации што се занимаваат со здравствена заштита на жените, мајките и децата.

Евиденцијата за дејностите во врска со планирање на семејството содржи податоци за услугите што им се даваат на поединци, и тоа:

- 1) датум на посетата;
- 2) вид на дадената услуга при посетата;
- 3) вид на средствата применети односно препишани за спречување на несакана бременост;
- 4) количество на средствата издадени за спречување на несакана бременост;

Член 11

Евиденција за имунизација против заразни болести водат здравствените организации што вршат имунизација против заразните болести определени со закон.

Евиденцијата за имунизација против заразните болести се води за секое лице кое подлежи на задолжителна имунизација и ги содржи следните податоци:

- 1) датум на имунизацијата;
- 2) вид на имунизацијата;
- 3) вид и серија на средството што е употребувано за имунизација и фирма или назив на производителот на тоа средство;
- 4) количество на средството потрошено за имунизацијата;
- 5) успех на имунизацијата;
- 6) причина поради која не е извршена имунизацијата.

Член 12

Евиденција за посети, за здравствени услуги, за утврдени заболувања, за состојби и повреди водат здравствените организации и здравствените работ-

ници кои со личен труд самостојно во вид на занимање даваат здравствена заштита.

Евиденцијата за посети, за здравствени услуги, за утврдени заболувања, за состојба и повреди ги содржат следните податоци:

- 1) датум на посетата и вид на дадената услуга;
- 2) резултат од прегледот, дијагнозата односно утврдената состојба;
- 3) терапија;
- 4) компликации за време на лекувањето;
- 5) рехабилитација;
- 6) причина за привремената неспособност, односно спреченост за работа;
- 7) траење на привремената неспособност, односно на спреченост за работа;
- 8) оцена на работната способност;
- 9) причина за смртта.

Здравствените организации кои даваат стационарна здравствена заштита водат евиденција која покрај податоците од став 2 на овој член, ги содржи и следните податоци:

- 1) траење и резултат од стационарното лекување;
- 2) датум и вид на извршените хируршки зафати.

Член 13

Евиденција за заразните болести водат здравствените организации кои ќе ја утврдат заразната болест, односно кои во рамките на својата дејност се занимаваат со спречување на ширење, со отстранување и со лекување на заразните болести.

Евиденцијата за заразните болести ги содржи следните податоци:

- 1) дијагноза (клиничка и лабораториска);
- 2) датум на почеток на болеста;
- 3) контакти на заболеното лице со можните извори на зараза;
- 4) движење на заболеното лице до утврдувањето на заболувањето и мерки преземени за изолација и лекување;
- 5) дали и кога е вршена соодветна имунизација на заболеното лице;
- 6) датум на поднесување на пријава за утврдена заразна болест;
- 7) исход од лекувањето;
- 8) датум и резултат од прегледот на бацилоносителство.

Член 14

Евиденција за потрошувачката на лекови водат аптеките и други здравствени организации што се занимаваат со издавање на лекови.

Евиденцијата за потрошувачката на лекови ги содржи следните податоци:

- 1) назив на издадениот лек;
- 2) вид на издадениот лек;
- 3) количество на издадениот лек;
- 4) цена на издадениот лек.

Здравствените организации кои се занимаваат со собирање, односно со собирање и преработка на крв, водат евиденција, која, покрај податоците од став 2 на овој член, ги содржи и следните податоци:

- 1) име и презиме на лицето кое дало крв;
- 2) датум на земање и количество на земената крв;
- 3) вкупно количество на крвта добиена за преработка;
- 4) вид и количество на препаратите добиени со преработка на крвта.

Член 15

Евиденција за примане и издавање на опојни дроги водат аптеките и други здравствени организации кои набавуваат и во рамките на својата дејност употребуваат опојни дроги.

Евиденцијата за примане и издавање на опојни дроги ги содржи следните податоци:

- 1) вид на примената односно на издадената опојна дрога;
- 2) количество на примената односно на издадената опојна дрога;
- 3) име и презиме, живеалиште односно престојувалиште и адреса на лицето на кое му е издадена опојна дрога;
- 4) вид на заболувањето на лицето на кое му е издадена опојна дрога;
- 5) фирма, односно назив на здравствената организација на која ѝ е издадена опојна дрога;
- 6) име и презиме на здравствениот работник кој го издал рецептот за издавање на опојна дрога, односно кој ја применил опојна дрога во терапијата.

Член 16

Евиденција за уживателите на опојни дроги водат здравствените организации кои ќе ја утврдат зависноста на лицето од опојни дроги.

Евиденцијата за уживателите на опојни дроги ги содржи следните податоци:

- 1) здравствена состојба на уживателот на опојна дрога;
- 2) вид на опојната дрога што лицето ја ужива;
- 3) почеток (месец и година) на уживање на опојната дрога;
- 4) социјални услови;
- 5) терапија и исход од лекувањето.

Член 17

Евиденција за кадрите во организациите на здружен труд од областа на здравството и во воените здравствени установи води здравствената организација.

Евиденцијата од став 1 на овој член, покрај податоците утврдени со прописите за евиденции во областа на трудот (евиденција за вработените работници), ги содржи и податоците за стручниот профил и за специјалноста на кадрите.

Член 18

Евиденциите од чл. 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 од овој закон содржат и општи податоци за прегледаните, заболените, повредените, лекуваните и други лица на кои им е дадена здравствената заштита, и тоа:

- 1) име, презиме и единствен матичен број;
- 2) пол;
- 3) ден, месец и година на раѓањето;
- 4) брачна состојба;
- 5) занимање;
- 6) место и адреса на постојаниот престој;
- 7) вид на здравствената заштита;
- 8) регистарски број и шифра на дејноста;
- 9) категорија на здравственото осигурување;
- 10) личен број на осигуреникот (од матичната евиденција на осигурениците и на уживателите на пензија);
- 11) назив на самоуправната интересна заедница односно на друг обврзник кој ги поднесува трошоците за дадената здравствена заштита.

Член 19

Работникот во здравствената организација, односно здравствениот работник кој со личен труд самостојно, во вид на занимање дава здравствена заштита, е должен во средството за водење на евиденција со својот потпис да ги потврди наодот и резултатите од прегледот, односно од другите услуги што ги дал.

III. Евидентирање и чување на податоците

Член 20

Запишување на податоци во средствата за водење евиденција се врши врз основа на резултатите од прегледот и документацијата на здравстве-

ната организација и на други организации на здружен труд односно врз основа на јавни и други исправи.

Ако податокот не може да се запише во средствата за водење евиденција на начинот од став 1 на овој член, се запишува врз основа на изјава на лицето од кое се земаат податоците што се запишуваат во евиденцијата.

Член 21

Податоците мораат да се внесуваат во евиденцијата при вршење на здравствени прегледи односно преземање на други мерки во областа на здравствената заштита или вршење на други дејности што се евидентираат врз основа на овој закон.

Член 22

За целосноста и точноста на податоците запишани во евиденциите врз основа на член 20 став 1 од овој закон е одговорен работникот што врши запишување на податоците во евиденцијата.

За точноста на податоците дадени со изјава врз основа на член 20 став 2 од овој закон е одговорно лицето што ја дало изјавата.

Член 23

Податоците што се внесуваат во евиденцијата за посети, здравствени услуги, утврдени заболувања, состојби и повреди се чуваат како податоци од трајна вредност.

Член 24

Единствените методолошки принципи и статистички стандарди за водење евиденции ги утврдува Сојузниот завод за здравствена заштита во согласност со Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја.

Сојузниот секретар за народна одбрана, во согласност со овој закон, донесува поблиски прописи за средствата за водење на евиденција, во воените здравствени установи.

IV. Казнени одредби

Член 25

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд во областа на здравството или друга организација на здружен труд ако во рамките на својата дејност не води или неуредно ја води евиденцијата пропишана со овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд во областа на здравството или во друга организација на здружен труд.

Член 26

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок здравствен работник кој со личен труд самостојно во вид на занимање дава здравствена заштита ако не води или неуредно ја води евиденцијата пропишана со овој закон (член 5).

Член 27

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок работник во здравствена организација на здружен труд кој врши запишување на податоци во евиденцијата ако нецелосно или неточно ги запишува податоците во евиденцијата (член 22 став 1).

Член 28

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој преку изјава даде нецелосни или неточни податоци (член 22 став 2).

V. Завршни одредби

Член 29

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за евиденциите во областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/74 и 66/74).

Член 30

Одредбите на чл. 6 и 8 од овој закон се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1979 година.

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

394.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измена и дополнително на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 719
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката.

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 18/76 и 58/76) во член 75 став 2 се менува и гласи:

„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, учесниците на Народноослободителната војна кои не поднеле барање за засметување во посебен стаж во двојно траење на времето поминато во Народноослободителната војна и во Народноослободителното движење на Грција (чл. 35 и 46) во рокот

од став 1 на овој член, можат тоа барање да го поднесат до 31 декември 1978 година.“

Во став 3 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Барање за издавање на потврда може да се поднесе до 30 јуни 1978 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

395.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 716
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Авто-мото сојузот на Југославија, како општествена организација која ги остварува целите и задачите утврдени со својот статут, ги врши јавните овластувања доверени со овој закон.

Член 2

Авто-мото сојузот на Југославија е општествено правно лице со правата, обврските и одговорностите, што ги има врз основа на законот и својот статут.

Член 3

Во вршење на јавните овластувања доверени со овој закон, Авто-мото сојузот на Југославија соработува со државните органи, со организациите на здружен труд и со други сособуправни организации и зденици во врска со прашањата од засднички интерес.

Член 4

Во вршење на јавните овластувања доверени со овој закон, Авто-мото сојузот на Југославија соработува со меѓународните и националните организации во областа на меѓународниот патен сообраќај, автомобилизмот, мотоциклизмот, обуката на возачи, туристичките работи со странство и на заш-

титата на моторизираниите граѓани и патници, во согласност со својот статут.

Член 5

Авто-мото сојузот на Југославија ги врши следните јавни овластувања:

1) обезбедува наплата на царина и на други увозни давачки на моторни возила, нивни делови и на опрема што се увезуваат и превозуваат во меѓународниот патен сообраќај врз основа на карнети, триптици и на други слични меѓународни исправи;

2) им издава на возачите на кои им е издадена југословенска возачка дозвола меѓународни возачки дозволи за управување со нивно моторно возило кога ја преминуваат државната граница, и за тоа води регистар;

3) им издава на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дозволи за управување со туѓо моторно возило кога ја преминуваат државната граница, и за тоа води евиденција;

4) издава дозволи за одржување на меѓународни авто-мото натпревари на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и лиценци за патеките на кои се одржуваат тие натпревари;

5) издава натпреварувачки дозволи и лиценци за учество на меѓународни авто-мото натпревари;

6) издава дозвола со која се утврдува дека моторното возило е технички исправно за учество на меѓународни авто-мото натпревари;

7) прсзема, присобира и чува моторни и приклучни возила и нивни делови што се увезени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за кои се води царинска, управна или прекршочна постапка, освен редовна постапка за царинење, и за тоа води евиденција; врши продажба на тие возила и делови и ги уплатува приходите добиени со таа продажба во буџетот на федерацијата, по одбивање на трошоците за преземање, присобирање, чување и продажба утврдени со пропис на Сојузниот извршен совет;

8) ги врши работите на Службата „Помош — информации“, што произлегуваат од сојузните закони и меѓународните договори, со давање на техничка помош на моторизираниите домашни и странски учесници во сообраќајот на јавни патишта, со отстранување од јавните патишта на оштетени патнички возила и возила во дефект, со давање известувања за состојбата на проодноста на патиштата и со давање на туринг помош.

Сојузниот извршен совет поблиску го пропишува начинот на вршење на работите од став 1 точ. 1, 7 и 8 на овој член и начинот на пресметка и уплата на приходите во буџетот на федерацијата од продадените возила и делови во смисла на став 1 точ. 7 од овој член.

Член 6

Авто-мото сојузот на Југославија со својот статут поблиску ќе го уреди начинот на кој ќе ги врши работите што произлегуваат од јавните овластувања од член 5 став 1 на овој закон.

Сојузниот извршен совет дава согласност на одредбите на статутот на Авто-мото сојузот на Југославија што се однесуваат на начинот на вршењето на јавните овластувања од став 1 на овој член.

Член 7

На предлог од Авто-мото сојузот на Југославија, сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, во спогодба со сојузниот орган на управата надлежен за работите на сообраќа-

јот и врските, пропишува посебни здравствени услови што мора да ги исполнува возачот за меѓународни натпревари во авто-мото спортот и начинот на издавање на лекарско уверение на возач за тие натпревари.

Член 8

Надзор врз вршењето на јавни овластувања доверени со овој закон на Авто-мото сојузот на Југославија и надзор врз законитоста на неговата работа, вршат надлежните органи во рамките на своите права и должности, и тоа:

1) сојузниот орган на управата надлежен за работите на царините — врз работите од член 5 став 1 точ. 1 и 7 на овој закон;

2) сојузниот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските — врз работите од член 5 став 1 точ. 2 до 5 на овој закон;

3) сојузниот орган на управата надлежен за работите на енергетиката и индустријата — врз работите од член 5 став 1 точка 6 на овој закон, а во однос на техничката исправност и опременост на моторните возила.

Во вршењето надзор од став 1 на овој член, сојузните органи на управата имаат право и должност да го следат извршувањето на работите врз кои вршат надзор и од Авто-мото сојузот на Југославија да бараат извештаи за вршењето на тие јавни овластувања. Ако надлежниот сојузен орган на управата утврди дека не се обезбедува вршење на тие овластувања односно дека тоа не се обезбедува во доволна мера, ќе го известат за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му предложат на Советот да преземе соодветни мерки.

Сојузниот извршен совет може да му дава насоки на Авто-мото сојузот на Југославија во поглед на вршењето на јавните овластувања доверени со сојузен закон.

Член 9

Надзор над начинот на вршење на работите што произлегуваат од јавните овластувања доверени со овој закон на Авто-мото сојузот на Југославија (член 5), што според статутот на Авто-мото сојузот на Југославија (член 6) ги вршат авто-мото сојузите на републиките и авто-мото сојузите на автономните покраини и авто-мото друштвата, како и надзор врз законитоста на нивната работа, вршат надлежните органи во републиките и автономните покраини.

Член 10

Авто-мото сојузот на Југославија, со вршењето на јавните овластувања доверени со сојузен закон, стекнува средства во согласност со сојузен закон и со својот статут, што ги користи за остварување на своите цели и задачи.

Член 11

Авто-мото сојузот на Југославија може да врши стопанска, односно општествена дејност заради остварување на своите цели и задачи утврдени со статутот. Таа дејност Авто-мото сојузот на Југославија ја врши непосредно на начинот утврден со статутот и учествува во доходот остварен со вршењето на таква дејност.

Член 12

Средствата што со придонеси или по друг основ ќе ги оствари или ќе ги стекне Авто-мото сојузот на Југославија ги користи како општествени средства за остварување на своите цели и задачи. Со тие средства управуваат работниците, работните луѓе и граѓаните здружени во Авто-мото сојузот на Југославија, како негови членови, и одлучуваат за користењето на тие средства и за располагањето со нив, во согласност со законот, статутот и другите само-

управни општи акти на Авто-мото сојузот на Југославија.

Член 13

Одредбата на член 5 став 1 точка 7 на овој закон се применува по истекот на шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

396.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за модернизација на техничката база и за изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година.

ПР бр. 721
19 април 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за модернизација на техничката база и за изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година (во натамошниот текст: Програма), за чие извршување се обезбедени средства со сојузен закон.

Член 2

Програмата опфаќа:

1) изработка на идејни и главни проекти за воведување на современа опрема во технолошкиот процес на протокот на информации во Новинската агенција Танјуг (во натамошниот текст: Танјуг), за модернизација на Приемниот центар на Танјуг во Батајница, за воведување на колор-фотографија и изградба на градежен објект;

2) воведување на современа опрема во технолошкиот процес на протокот на информации во Танјуг — посебно спрема странство, како и набавка на компјутери да може преку електронска обработка на информациите да се обезбеди унапредување на приемот, предавањето и ефикасноста на обработката на вестите;

3) модернизација на технолошкиот процес на протокот на информации во Танјуг, која вклучува и подобрување на телеграфско-телефонските врски со Танјуговите дописници во земјата и странство, како и прием на вести од странски агенции, посебно од неврзаните земји и подобрување на телеграфско-телефонските врски за доставување на Танјуговите информации до корисниците во земјата и во странство;

4) модернизација на Приемниот центар на Танјуг во Батајница за прием на радиосервисот на информации од околу 70 радиостаници на странски новински агенции, посебно од неврзаните земји;

5) модернизација на постојните и опремување на нови бироа и дописништва на Танјуг во странство;

6) модернизација на фото-Танјуг и воведување на колор-фотографии за генералниот телефото сервис на Танјуг за земјата и за странство;

7) модернизација на графичката база и набавка на опрема за Редакцијата на интерни публикации и на сервисот за интерно известување на државните и политичките структури;

8) набавка на теренски репортажни коли;

9) модернизација на документацијата на Танјуг;

10) изградба на зграда за седиштето на Танјуг.

Член 3

Средствата обезбедени со сојузен закон за извршување на Програмата се користат во согласност со одредбите на овој закон и со Програмата, што е составен дел на овој закон.

Член 4

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата во согласност со овој закон ги врши Танјуг.

Член 5

За извршување на работите и за потрошокот на средствата за извршување на Програмата, Танјуг секоја година до 31 март е должен да поднесе извештај до Собранието на СФРЈ за претходната година.

По извршувањето на Програмата во целост Танјуг е должен да поднесе за тоа извештај до Собранието на СФРЈ.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИН- СКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Модернизација на техничката база и изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг ќе се изврши во годишни етапи во периодот од 1978 до 1982 година. Модернизацијата опфаќа:

1) изработка на идејни и главни проекти за воведување на автоматска обработка на податоците и за модернизација на другите нивоа на техничко-технолошкиот процес, и тоа:

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за воведување на автоматска обработка на податоците;

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за вложувања во деловен простор;

— изработка на идеен и инвестиционен проект за поврзување на сите редакциски и дописништва во земјата и странство со седиштето на Танјуг, како и поврзување на Танјуг со неговите корисници;

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за модернизација на приемниот центар во Батајница;

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за модернизација на фото-Танјуг;

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за модернизација на графичката база на Танјуг;

— изработка на идеен и на инвестиционен проект за модернизација на документацијата на Танјуг;

— студиски патувања, подготвување на документација за набавка на увозна опрема и собирање на понуди за домашна и увозна опрема;

2) воведување во технолошкиот процес современа опрема за електронска обработка на информациите во Танјуг, и тоа:

— набавка на опрема за електронска обработка на информации;

— набавка на опрема за модернизација на приемот и предавањето заради постигање компатибилност со системот на електронската обработка на информации;

3) модернизација на Танјуговите телеграфско-телефонски врски со редакциите и дописништвата во земјата и во странство, како и подобрување на приемот од странски извори (странски новински агенции, а посебно од неврзаните земји) и подобрување на телеграфско-телефонските врски за доставување на Танјуговите информации до корисниците во земјата и во странство, и тоа набавка на:

— шест повеќеканални уреди за пренесување на сервисот на информации на поголем број пунктови до корисниците во земјата и во странство;

— осум телепринтери со давач;

— осум телепринтери приемници;

— еден електронски уредник (систем на електронски пишуваач за автокорекција);

— три селектори (апарати за селекција) на сервисот на информации на разни категории корисници;

— 50 регенератори на импулси за елиминирање на изобличување при доаѓањето во телепринтерскиот апарат;

— радиоуреди (една центарала и 15 теренски радиостаници);

— три преносни магнетоскопи за телевизија;

— IBM селектрик машини за пишување со магнетска лента;

— два IBM SMST системи за обликување и корекција на текстот;

— шест IBM електрични машини за пишување со автокоректура;

— IBM електрични машини за пишување за посебен технички квалитет на текстот;

4) модернизација на Приемниот центар на Танјуг во Батајница, и тоа набавка на:

— 25 радиоприемници со конвертор;

— три ротациони приемни антени;

— електроагрегати;

— два повеќеканални телеграфски уреда;

— „радиолинк“ за врска;

5) модернизација на постојните и опремување на нови бироа и дописништва на Танјуг во странство која бара набавка:

а) за бироата:

— шест телепринтери со давачи,

— шест rex-rotary копирни апарати,

— шест rex-rotary off set размножувачи,

— шест телепринтери-приемници,

— шест електрични машини за пишување,

— шест филмски тонски камери,

— шест фотоапарати,

— шест комплекти за опремување на работниот ентериер;

б) за дописништвата:

- 20 телепринтери со давачи;
- 20 машини за пишување,
- осум филмски тонски камери,
- осум фотоапарати,
- десет комплекти за опремување на работниот ентериер;

6) модернизација на фото-Танјуг и воведување на колор-фотографија за генералниот телефото сервис на Танјуг за земјата и странство која бара набавка на:

- опрема за колор;
- три телефото приемници;
- магнетоскоп запишувач;
- два комплекта опрема за фоторепортери (камери и апарати);

7) модернизација на редакцијата на интерни информации и на сервисот за интерно информирање на државните, политичките, партиските и други структури и на графичката база на Танјуг која бара набавка на:

- електронски уредник;
- диктафон запишувач;
- IBM транскрипциони апарати;
- систем „композер“ или сличен систем за слагање на текстот пред печатење;
- АВ DIC 9000 А или слични машини за брзо умножување на материјалот;
- опрема за подготвување и завршна обработка на билтенот;

8) набавка на теренски и репортерски коли;

9) модернизација на документацијата на Танјуг која бара набавка на:

- комора и килер;
- два телепринтера-приемника;
- две IBM електрични машини за пишување со автокоректура;

10) вложување во деловен простор, и тоа:

- изградба на зграда за седиштето на Танјуг во Белград од 9.500 m²;
- градежно уредување на земјиштето на локацијата;

— основна опрема за нова зграда (од земјата или од странство);

— деловен простор за редакциите и за регионалните дописништва во републиките и автономните покраини.

397.

Врз основа на чл. 17 и 104, во врска со чл. 9, 11 и 12 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет што го поднесува во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 19 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000 ГОДИНА

1. Долгорочниот општествен план на Југославија се донесува за периодот од 1986 до 1995, односно за определени подрачја и до 2000 година.

Долгорочните општествени планови на другите општествено-политички заедници и долгорочните планови на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници се донесуваат за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година.

2. Работата врз подготвувањето на Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995, односно за определени подрачја и до 2000 година ќе започне од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Одредбата од став 1 на оваа точка се применува и врз започнувањето на работата врз подготвувањето на долгорочни општествени планови на други општествено-политички заедници и долгорочни планови на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници.

3. Сојузниот извршен совет ќе подготви и кон половината на 1983 година ќе го поднесе до Собранието на СФРЈ Нацртот на долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995, односно за определени подрачја и до 2000 година, а Предлогот на тој план во четвртото тримесечје 1983 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 605
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

398.

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 19 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБАРИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75) член 1 се менува и гласи:

„Со овој деловник се уредуваат:

— правилата за заедничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ;

— правата и должностите на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ во заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ;

— начинот на информирање на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, заради заземање основни ставови и утврдување насоки за работа на делегатите за прашањата за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и заради известување за неговата работа;

— правата и должностите на претседателот и на потпретседателот на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на Собранието на СФРЈ;

— формирањето, делокругот и начинот на работа на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ;

— начинот на работа на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и меѓусебните односи на соборите на Собранието на СФРЈ и нивната соработка;

— видовите акти на Собранието на СФРЈ;

— начинот на остварување на јавноста во работата на Собранието на СФРЈ;

— употребата на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Собранието на СФРЈ;

— начинот на остварување на односите на Собранието на СФРЈ со Претседателството на СФРЈ;

— начинот на остварување на правата и должностите на Собранието на СФРЈ спрема Сојузниот извршен совет, Сојузните органи на управата и сојузните организации;

— начинот на учество на Собранието на СФРЈ во работата на сојузните општествени совети;

— начинот на остварување на правата и должностите на Собранието на СФРЈ спрема Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и Службата на општественото книговодство;

— начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини;

— начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со општествено-политичките и другите општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата, како и со научните и стручните организации;

— начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со претставничките тела на други држави;

— начинот на работа на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност;

— вршење на стручни и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ.“

Член 2

Член 2 се брише.

Член 3

Во член 12 став 1, по алинеја 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„— за ставовите и мислењата на сојузните општествени совети за прашањата од значење за работата на Собранието на СФРЈ.“

Член 4

Член 19 се менува и гласи:

„Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да формираат Клуб на делегатите.

Делегатите во Клубот на делегатите ги разгледуваат прашањата од заеднички интерес за својата работа и за работата на соборите и на Собранието на СФРЈ и се информираат и разменуваат мислења за одделни прашања на внатрешната и надворешната политика на земјата како и за други прашања што ги подигнале делегатите во Клубот на делегатите или што ги подигнала Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.“

Член 5

По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи:

„Член 19а

Организацијата, задачите и начинот на работа на Клубот на делегатите се уредуваат со правилата на Клубот.“

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови за работа на Клубот на делегатите.“

Член 6

Член 20 се менува и гласи:

„Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да формираат, врз принципот на доброволно пристапување, Југословенска група на Интерпарламентарната унија.

Југословенската група на Интерпарламентарната унија учествува во работата на Интерпарламентарната унија, ги известува соборите на Собранието на СФРЈ за одлуките на Интерпарламентарната унија, поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ соодветни предлози и остварува соработка со националните групи на претставничките тела на други држави.“

Член 7

По член 20 се додава нов член 20а, кој гласи:

„Член 20а

Југословенската група на Интерпарламентарната унија донесува свои правила, со кои ја уредува организацијата, задачите и начинот на својата работа.

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови за работа на Југословенската група на Интерпарламентарната унија.“

Член 8

Член 24 се менува и гласи:

„Собранието на СФРЈ ги известува делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за својата работа преку гласилото на Собранието на СФРЈ кое има службен и јавен карактер.

Гласилото на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: гласилото) се издава како заедничко гласило на Собранието на СФРЈ и на собрание на секоја република односно собрание на секоја автономна покраина посебно.“

Член 9

Член 25 се менува и гласи:

„Делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, преку гласилото, се известуваат за програмите и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, заради запознавање со работите и задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Заради учество во разгледувањето и заземањето основни ставови и во утврдувањето насоки за предлозите за донесување закони, односно нацрт-закони, други прописи или општи акти од надлежноста на Собранието на СФРЈ, делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации се известуваат особено за: целите и причините поради кои се донесува законот или друг општ акт; основните односи што се уредуваат со него; основните решенија што се предлагаат и за други можни решенија; мислењето за тоа како предложените решенија да се одразуваат врз општествената положба и интересите на работните луѓе во одделни области од здружениот труд, врз интересите на работните луѓе и граѓаните на самоуправни организации и заедници врз нивните заеднички и општи општествени интереси; за тоа кои предложени решенија не се усвоени и за причините за тоа; за други факти и податоци што се од значење за заземањето основни ставови и за утврдувањето насоки на делегациите за работа на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ.

Преку гласилото делегациите, во постапката за донесување акти на Собранието на СФРЈ, се известуваат за мислењата, предлозите и ставовите на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и за мислењата, предлозите и ставовите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, на Сојузниот извршен совет, општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Делегациите преку гласилото, се известуваат и за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и за други прашања од работата и извршувањето на работите и задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Известувањето на делегациите се врши на конципен и јасен начин, така што им овозможува на делегациите на основните самоуправни организации и заедници на општествено-политичките организации да заземаат основни ставови и да ги утврдуваат насоките за работа на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ.

Член 10

Член 26 се менува и гласи:

„Гласилото се доставува до делегациите, по право, истовремено кога до делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ се доставуваат предлозите за донесување закони, односно нацрти-закони, други прописи или општи акти, во согласност со роковите утврдени со деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ за доставување на предлозите на акти и други материјали до делегатите.“

Член 11

По член 26 се додава нов член 26а, кој гласи:

„Член 26а

Гласилото се доставува до секоја делегација на основната самоуправна организација и заедница и на општествено-политичката организација.

Гласилото се доставува до сите делегати во собранието на СФРЈ и во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, до сојузните органи на општествено-политичките и други општествени организации и до самоуправните организации и заедници во федерацијата.“

Член 12

Во член 27 став 1 зборовите: „образложение или посебен материјал“ се заменуваат со зборовите: „посебно резиме на предлогот наменето за делегациите.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако предлагачот на општиот акт или подносителот на друг предлог што соборите на Собранието на СФРЈ ги донесуваат рамноправно не доставил до Собранието на СФРЈ кон својот предлог и посебно резиме на предлогот наменето за делегациите, претседателот на Собранието на СФРЈ, пред неговото упатување до делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ ќе побара од предлагачот на актот, односно од подносителот на друг предлог да постапи согласен со обврската од став 1 на овој член.“

Член 13

По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи:

„Член 27а

За редовно и навремено известување на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации преку гласилото се грижат претседателот на Со-

бранието на СФРЈ и претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ.“

Член 14

Во член 30, по став 1, се додава нов став 2, кој гласи:

„Со одлуката од став 1 на овој член се уредуваат составот, задачите и начинот на работа на Уредувачкиот одбор на гласилото.“

Член 15

Во член 36 по став 2, се додаваат четири нови става кои гласат:

„Претседателот, судиите и судиите поротници на Сојузниот суд, пред стапувањето на должност, даваат свечена изјава, која гласи:

„Изјавувам дека во вршењето на својата должност ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, кон законите и самоуправните општи акти, дека својата должност ќе ја вршам совесно и непристрасно, дека во својата работа ќе се залагам за остварување на уставноста и законитоста и дека ќе ги штитам слободите и правата на граѓаните и самоуправната положба на работните луѓе и на самоуправните организации и заедници, како и општествениот поредок на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Другите сојузни функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, за кои таа обврска не е утврдена со закон, со деловникот или со одлука на Собранието на СФРЈ, даваат свечена изјава, која гласи:

„Изјавувам дека должноста што ми е доверена ќе ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека во својата работа ќе се раководам исклучиво од заедничките интереси на работните луѓе, на народите и народностите, на републиките и автономните покраини и од утврдената политика на федерацијата, дека ќе се борам за сувереноста, независноста и интегритетот на земјата, за остварување на власта на работничката класа и на сите работни луѓе, за остварување на братството и единството и за рамноправноста на народите и народностите, за развитокот на социјалистичкото самоуправно општество и за остварување на заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Оваа изјава ја даваат и раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Свечената изјава од ст. 3, 4 и 5 на овој член се дава пред претседателот на Собранието на СФРЈ.“

Член 16

Во член 37 став 1, алинеја 2 се менува и гласи: „— ги разгледува прашањата за организација на работата во Собранието на СФРЈ и за примена на Деловникот на Собранието на СФРЈ и деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ;“.

Алинеја 5 се менува и гласи:

„— се грижи за соработка на Собранието на СФРЈ со претставничките тела на други држави, во согласност со одредбите од овој деловник;“.

Алинеја 7 се менува и гласи:

„— ги разгледува прашањата за организација и работа на службите на Собранието на СФРЈ, ја утврдува предлог-одлуката за организација и работа на службите на Собранието на СФРЈ и го донесува актот за систематизација на работите и задачите во службите на Собранието на СФРЈ, ги поставува раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ и ја утврдува нивната положба и личните доходи, ако со закон или со деловникот не е определено поинаку, и се грижи за условите и унапредува-

нето на работата на службите на Собранието на СФРЈ.“

Алинеја 8 се брише.

Член 17

Во член 42 став 1 се менува и гласи:

„Соборите на Собранието на СФРЈ формираат комисији како заеднички работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: комисији) за предлагање на изборот именувањето или разрешувањето на функционерите од надлежноста на Собранието на СФРЈ; за разгледување на уставните прашања и следење на остварувањето на Уставот на СФРЈ; за предлагање на акти во врска со средствата потребни за работа на Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи и други те примања на делегатите и функционерите во Собранието на СФРЈ; за предлагање мерки во врска со изградувањето и унапредувањето на системот на информирањето во делегатскиот собраниски систем и основите на општествениот систем на информирањето; за утврдување на идентичноста на текстовите на предлозите на акти на јазиците на народите на Југославија; за разгледување на претставките и предлозите од надлежноста на Собранието на СФРЈ, како и за разгледување на други прашања од заеднички интерес за работата на соборите на Собранието на СФРЈ.“

Член 18

Член 43 се менува и гласи:

„Комисијата има претседател и определен број членови.

Претседателот и членовите на Комисијата се избираат од редот на делегатите во Соборите на Собранието на СФРЈ, водејќи сметка за еднаквата застапеност на делегатите од обата собора. Во составот на секоја комисија се избира најмалку по еден делегат од секоја република, односно автономна покраина.

Во составот на одделни комисији можат, кога е тоа определено со овој деловник, односно со одлуката за формирање на комисијата, да делегираат свои претставници на општествено-политичките и други општествени организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата.

Членовите на одделни комисији можат, кога е тоа определено со овој деловник, односно со одлуката за формирање на комисијата, да се избираат од редот на научните, стручните и јавните работници.

Вкупниот број на членовите на комисијата од ст. 3 и 4 на овој член мора да биде помал од бројот на членовите на комисијата од редот на делегатите.“

Член 19

Во член 44 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Изборот или разрешувањето на одделен член на комисијата од редот на делегатите се врши во текот на траењето на мандатот на соборот на Собранието на СФРЈ чијшто делегат се избира или разрешува од должноста член на комисијата.“

Член 20

Во член 45 став 2 по зборовите: „се грижи за“, се додаваат зборовите: „примената на деловникот и“,

Член 21

По член 50 се додава нов член 50а, кој гласи:

„Член 50а

Комисиите на барање од соборите или од претседателот на Собранието на СФРЈ или по своја иницијатива, поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ извештај за одделни прашања што ги разгледувале.

Извештајот на комисијата ги содржи изнесените мислења и ставови за прашањата што се разгледувани на седницата на комисијата.“

Член 22

По член 58 се додаваат нови членови 58а и 58б, кои гласат:

„Член 58а

Соборите на Собранието на СФРЈ можат, покрај комисији да формираат и други заеднички постојани или повремено работни тела.

Со одлуката за формирање на заедничкото постојано или повремено работно тело се уредува неговиот состав, делокруг и задачи.

Член 58б

Постојаната комисија има секретар.

Секретарот на комисијата му помага на претседателот на комисијата во подготвувањето на седниците, учествува во подготовка на одделни материјали за седниците, подготвува извештај и записници од седниците на комисијата, ги организира и ги врши другите стручни работи за потребите на комисијата.

Секретарот на комисијата за својата работа им одговара на комисијата и на претседателот на комисијата, како и на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.“

Член 23

Член 59 се менува и гласи:

„Постојани комисији се:

- 1) Комисија за избор и именувања;
- 2) Комисија за уставни прашања;
- 3) Административна комисија;
- 4) Комисија за информирање;
- 5) Комисија за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија;
- 6) Комисија за претставки и предлози.“

Член 24

Во член 62 алинеја 3 зборовите „на сојузен општествен правобранител на самоуправувањето“ се бришат, а во алинеја 4 зборовите: „и на други функционери определени со закон што ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „и на други функционери што ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ а со кои со закон е определено да се именуваат по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет“.

Член 25

По член 65 се додаваат називот на новиот оддел и чл. 65а до 65в, кои гласат:

„б) Комисија за уставни прашања

Член 65а

Комисијата за уставни прашања:

— го следи остварувањето на Уставот на СФРЈ; — ги разгледува начелните прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и спроведувањето на законите и другите општи акти на Собранието на СФРЈ;

— ги разгледува предлозите за уставни промени.

За прашањата од став 1 на овој член Комисијата поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај со свои мислења и предлози.

Комисијата соработува со заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и со соодветните работни тела во собранијата на ре-

публиките и собранијата на автономните покраини, како и со другите органи и општествено-политички и други општествени организации, самоуправните организации и заедници во федерацијата.

Член 65б

Комисијата за уставни прашања има претседател и 30 членови.

Претседателот и 15 членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија определуваат по еден член на Комисијата од редот на своите членови, општествено-политичките и други општествени организации во федерацијата, врз основа на претходен договор во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, делегираат пет членови на Комисијата, а другите членови на Комисијата ги избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на научните, стручните и јавните работници.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на соодветните тела на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 65в

Комисијата за уставни прашања донесува деловник за својата работа.

Член 26

По член 65 ознаката на одделот: „б) Административна комисија“ се заменува со ознаката: „в)“.

Член 27

Во член 66, алинеја 8, во почетокот, пред зборовите: — „врши измена...“ се додаваат зборовите: — „го утврдува предлогот за обезбедување во буџетот на федерацијата средства за работа на Собранието на СФРЈ и на неговите служби“.

Алинеја 9 се менува и гласи:

„— донесува акти за примена на основите и мерилата за личните доходи и за остварување на други права на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ.“

Член 28

По член 68 се додаваат називот на новиот оддел и чл. 68а до 68в, кои гласат:

г) Комисија за информирање.

Член 68а

Комисијата за информирање ги разгледува прашањата за:

— уредување и унапредување на основите на општествениот систем на информирање;

— изградување и унапредување на системот на информирање на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата што се разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и го следи неговото остварување;

— начинот на информирање на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ;

— начинот на известување на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ;

— изградување и функционирање на единствениот информациона-документационен систем за потребите на сојузните органи и на општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата;

— како и други прашања за информирањето што се од интерес за остварувањето на функцијата на Собранието на СФРЈ во оваа област.

Член 68б

Комисијата за информирање има претседател и 14 членови.

Претседателот и седум членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ, еден член делегира Сојузниот извршен совет, а шест членови на Комисијата делегираат, врз основа на претходен договор, во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, општествено-политичките и други општествени организации во федерацијата.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на соодветните тела на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 68в

Комисијата за информирање донесува деловник за својата работа.

Член 29

По член 68 ознаката на оддел: „в) Комисија за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија“ се заменува со ознаката: „д)“.

Член 30

Во член 70 став 4, по зборот „народност“ се се додаваат зборовите: „(на албански јазик и на унгарски јазик)“.

Член 31

Во член 71 по зборот: „народност“ се брише точката и се додаваат зборовите: „(албански јазик и унгарски јазик)“.

Член 32

Член 72 се менува и гласи:

„Комисијата има претседател и определен број членови.

Секоја секција за јазиците на народите на Југославија и за јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик) има четири члена, од кои два се избираат од редот на делегатите, а два од редот на стручњаци за соодветниот јазик“.

Член 33

По член 73 називот на пододдел: „г) Комисија за претставки и поплаки“ се менува и гласи: „д) Комисија за претставки и предлози.“

Член 34

Во член 74 став 1 уводната реченица се менува и гласи: „Комисијата за претставки и предлози, во рамките на надлежноста на Собранието на СФРЈ“.

Во став 1 во алинеи 2, 3 и 4 зборот: „поплаки“ се заменува со зборот: „предлози“.

По алинеја 4 се додава алинеја 5, која гласи:

„— ги разгледува, во соработка со соодветните тела на другите сојузни органи и општествено-политички организации и на други заинтересирани општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата, претставките и предлозите со кои се дава политичка и друга иницијатива од општ интерес, или се предупредува на проблемите и недостатоците што бараат преземање активност од пошироко општествено значење“.

Став 2 се менува и гласи:

„Ако Комисијата смета дека има основа за разгледување на иницијатива за донесување, измена или дополние на закон или на друг општ акт од надлежноста на Собранието на СФРЈ содр-“

жана во претставката ја доставува до матичниот одбор на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. Ако матичниот одбор не ја прифати иницијативата на која се однесува претставката, Комисијата за тоа ќе го извести подносителот на претставката."

Во став 3 во првата реченица зборовите: „со поплаката“ се заменуваат со зборовите: „со предлогот“, зборот „поплаката“ се заменува со зборот: „предлогот“ во втората реченица зборот: „поплака“ се заменува со зборот: „предлог“, зборот: „поплаката“, се заменува со зборот: „предлогот“.

Член 35

Во член 75 зборот: „поплаки“ се заменува со зборот „предлози“.

Член 36

Во член 76 зборот: „поплаки“ се заменува со зборот „предлози“.

Член 37

Член 77 се менува и гласи:

„Комисијата за претставки и предлози има претседател и 12 членови. Од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ се избираат осум членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата, а пет членови на Комисијата делегираат, врз основа на претходен договор во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, општествено-политичките и други општествени организации во федерацијата“.

Член 38

Во член 78 зборот: „поплаки“ се заменува со зборот: „предлози“.

Член 39

Во член 82 став 5 се брише.

Член 40

По член 82 се додава нов член 82а, кој гласи:

„Член 82а

На заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ можат да присуствуваат, како гости на Собранието на СФРЈ, шеф на друга држава, членови на делегација на претставничко тело на друга држава, претставник на меѓународна организација или друг странски државник.

Странскиот државник односно претставникот на меѓународната организација од став 1 на овој член може да одржи говор на заедничката седница.“

Член 41

Во член 91 втората реченица се брише.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На седницата што заедно ја одржуваат соборите на Собранието на СФРЈ претседава претседателот на соборот од чиј делокруг се прашањата на дневен ред на седницата, а ако се работи за прашања од рамноправен делокруг на соборите — на седницата претседаваат претседателите на соборите наизменично.“

Член 42

По член 110 се додаваат називот на новото поглавје VIIа и чл. 110а до 110ф, кои гласат:

„VIIа — НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Член 110а

Собранието на СФРЈ учествува во работата на сојузните општествени совети во согласност со законот и со општествениот договор за нивното формирање.

Член 110б

Во работата на сојузните општествени совети учествуваат делегатите — претставници на работните тела во Собранието на СФРЈ, зависно од прашањата што се на дневен ред на седниците на сојузните општествени совети.

Член 110в

Делегатите во Собранието на СФРЈ, кои учествуваат во работата на сојузниот општествен совет, се должни на седницата на советот да ги изнесуваат мислењата и ставовите на работното тело на соборите во чиј делокруг спаѓа прашањето што се разгледува на седницата на советот, ако работното тело на соборите зазело став за тоа прашање.

Делегатот на Собранието на СФРЈ кој учествува во работата на сојузниот општествен совет го известува работното тело, во чиј делокруг спаѓа прашањето, што е разгледувано на седницата на советот, за ставовите и мислењата заземени на седницата на советот.

Член 110г

Во работата на сојузните општествени совети можат да учествуваат претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ и другите делегати во Собранието на СФРЈ што ќе ги определат соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 110д

За ставовите и мислењата на сојузните општествени совети заземени во постапката за подготовка на одделни закони и на други општи акти или во врска со разгледувањето на други прашања од значење за Собранието на СФРЈ што се упатени до Собранието на СФРЈ, се известуваат сите делегати во Собранието на СФРЈ.

Член 110е

Во постапката за подготовка и разгледување на законите или на друг општ акт од надлежност на Собранието на СФРЈ работните тела на соборите и надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ги разгледуваат мислењата и ставовите на сојузните општествени совети по повод разгледувањето на тој акт.“

Член 43

Во член 118, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во поглед на учеството на Собранието на СФРЈ во склучувањето на договори сообразно се применува постапката од ст. 1 и 2 од овој член.“

Член 44

Во член 120 ст. 2, 4 и 5 оп зборот: „народност“ се додаваат зборовите: „(на албански јазик и на унгарски јазик)“.

Член 45

Во член 121 став 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „(на албански јазик и на унгарски јазик)“.

Член 46

Во член 126, по зборовите: „во Собранието на СФРЈ“, се додаваат зборовите: „гласилото на Собранието на СФРЈ“.

Член 47

Во член 130 став 3 се менува и гласи: „Собранието на СФРЈ издава публикации за својата работа и за прашањата што ги разгледува.“

Член 48

Во член 136, на крајот на став 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „и на јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик)“.

Член 49

Во член 137 став 1, на крајот од уводната реченица се бришат двете точки и се додаваат зборовите „и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански и на унгарски јазик)“.

Во став 2, на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик)“.

Во став 3 по зборовите: „народите на Југославија“ се додаваат зборовите: „и на јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик)“, а по зборовите: „републичките уставни“, се брише точката и се додаваат зборовите: „и на јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик)“.

Член 50

Член 138 се менува и гласи:

„До делегатот се доставува материјалот на јазикот на народот на Југославија, утврден со републичкиот устав на кој му припаѓа делегатот, ако тој не бара поинаку, а до делегатот што припаѓа на народност на јазикот на Југославија што ќе го определи тој или на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).“

До собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини, материјалите на Собранието на СФРЈ се доставуваат на јазикот на народот на Југославија што се употребува во таа република односно автономна покраина, а до собранијата на автономните покраини и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

До органите и организациите и до одделни граѓани на територијата на републиката односно на автономната покраина, материјалите на Собранието на СФРЈ се доставуваат на јазикот на народот на Југославија што се употребува во таа република односно автономна покраина, а на територијата на автономната покраина — и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).“

Член 51

Во член 139 на крајот од став 1 се брише точката и се додаваат записка и зборовите: „и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик)“.

Во став 2 пред зборовите: „што ќе го определи тој“, се додаваат зборовите: „и на јазикот на албанската односно унгарската народност (албански јазик односно унгарски јазик)“.

Член 52

Во член 140 на крајот на став 3, се брише точката и се додаваат зборовите: „и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик)“.

Став 4 се менува и гласи:

„Одговорите на овие барања, предлози и претставки се доставуваат на јазикот на народот на Југославија, или на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик) на кој се обратил подносителот на барањето, предлогот или претставката“.

Член 53

Во член 151, по став 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може да определи и потсекретар или помошник на функционер што раководи со сојузен орган на управата или сојузна организација да го претставува во работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ по определено пра-

шање од областа што спаѓа во делокругот на соодветниот сојузен орган на управата односно на сојузната организација, ако со деловникот на соборот не е определено поинаку“.

Член 54

Член 155 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет поднесува извештај до соборите на Собранието на СФРЈ за својата работа, за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ, за извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ, за состојбата во сите области на општествениот живот, како и за други прашања од својот делокруг.“

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член се поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ најмалку еднаш годишно.

Извештајот на Сојузниот извршен совет го претресуваат соборите на Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги утврдуваат ставовите по повод разгледуваниот извештај“.

Член 55

Член 156 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет поднесува, по своја иницијатива или на барање од одделен собор на Собранието на СФРЈ што е утврдено со заклучок на соборот, извештај за својата работа, за состојбата во определена област на општествениот живот и за извршувањето на одделни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и за други прашања од делокругот на одделен собор на Собранието на СФРЈ.“

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член го претресува надлежниот собор на Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги утврдува ставовите по повод разгледуваниот извештај“.

Член 56

По член 156 називот на оддел: „3. Одговорност на Сојузниот извршен совет“, се менува и гласи: „3. Остварување на политичката контрола над работата на Сојузниот извршен совет и одговорност на Сојузниот извршен совет.“

По член 156 се додава нов член 156а, кој гласи:

„Член 156а

Во остварувањето на политичката контрола над работата на Сојузниот извршен совет, соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела го следат спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ“.

Член 57

Во член 157 став 1, на почетокот од првата реченица, по зборовите: „во остварувањето“ се додаваат зборовите: „на политичката контрола на Собранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен совет и“.

Член 58

Во член 158 став 1 во првата реченица, зад зборовите: „се однесуваат на остварувањето“ се додаваат зборовите: „на политичката контрола на Собранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен совет и“.

Алинеја 1 станува алинеја 3.

Член 59

По член 172, во називот на поглавје XIV, по зборот: „обвинителство“ се брише зборот: „и“ и се ста-

ва записка, а по зборовите: „на општествениот правобранител на самоуправувањето“, се додаваат зборовите: „и на Службата на општественото книговодство.“

Член 60

Во член 173 став 1 се бришат зборовите: „како и“ а зад зборовите: „на општествениот правобранител на самоуправувањето“, се додаваат зборовите: „како и извештајот на Службата на општественото книговодство за појавите во врска со контролата на законитоста на располагањето со општествени средства и за работа на Службата на општественото книговодство во поглед на вршењето работи од интерес за целата земја“.

Член 61

По член 181 се додава нов член 181а, кој гласи:

„Член 181а

Собранието на СФРЈ, односно одделен собор на Собранието на СФРЈ може, спогодбено со општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата да формираат заеднички работни тела заради разгледување на одделни прашања од заеднички интерес и давање мислења или подготвување на предлози за тие прашања.

Со договорот за формирање на заедничко работно тело се уредуваат задачите, составот и начинот на работа на заедничкото работно тело и други прашања што се од значење за остварувањето на задачите што му се доверени на тоа тело.“

Член 62

По член 181а, се додаваат две нови поглавја XVIa и XVIb и чл. 181б до 181з, кои гласат:

„XVIa. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 181б

Соработката на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се остварува со: упатување делегации, делегати и студиски групи на Собранието на СФРЈ, на неговите собори и работните тела на соборите до претставнички тела на други држави и со примање на делегации, студиски групи или членови на претставнички тела на други држави, преку форми на соработка на Југословенската група на Интерпарламентарната унија, со национални групи на претставнички тела на други држави и во работата на Интерпарламентарната унија, со учество на претставници на Собранието на СФРЈ на меѓународни конференции, со размена на документациони и информативни материјали и публикации со претставнички тела на други држави, како и преку други форми на соработка.

Член 181в

Соработката на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се остварува врз основа на програма за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, што ја донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ.

Програмите за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се донесуваат за секоја година.

Предлог-програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, откако ќе ја разгледа Претседателството на Собра-

нието на СФРЈ, надлежните одбори на соборите ја поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ на разгледување и усвојување.

Член 181г

Во согласноста со програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, Претседателството на Собранието на СФРЈ ги утврдува, на предлог од надлежните одбори на соборите на Собранието на СФРЈ, целите и задачите на посетата на делегацијата на Собранието на СФРЈ што се упатува до претставничко тело на друга држава, односно што се формира во врска со посетата на Собранието на СФРЈ на делегација на претставничко тело и на друга држава, како и составот на делегацијата на Собранието на СФРЈ.

Шефот на делегацијата и членовите на делегацијата се определуваат од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ.

Делегацијата на Собранието на СФРЈ поднесува во рок од 15 дена од денот на завршувањето на посетата, извештај за посетата.

Надлежните одбори на соборите на Собранието на СФРЈ поднесуваат на крајот од секоја година извештаи за остварувањето на програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави.

Извештаите од ст. 3 и 4 на овој член, кога ќе ги разгледа Претседателството на Собранието на СФРЈ, се поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ.

По повод разгледувањето на извештаите соборите на Собранието на СФРЈ можат, во рамките на својот делокруг, со заклучок да ги утврдат обврските на сојузните органи на управата и на сојузните организации во поглед на извршувањето, односно следењето на остварувањето на утврдените со заклучок обврски и задачи што се однесуваат на нив, како и во поглед на известувањето на соборите на Собранието на СФРЈ за тоа.

Член 181д

Одредбите на чл. 181б до 181г на овој деловник сообразно се применуваат и врз соработката на Собранието на СФРЈ со меѓународните организации.“

„XVIb. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ

Член 181ф

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, во Собранието на СФРЈ се применуваат одредбите на Деловникот на Собранието на СФРЈ, ако со одредбите на ова поглавје не е определено поинаку.

Член 181е

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност делегатите во Собранието на СФРЈ што се повикани на воена должност или од други причини го промениле своето живеалиште или адреса, должни се во накраток рок и по најбрз пат да го известат Собранието на СФРЈ за секоја промена на својата адреса.

Член 181ж

Покрај правата и должностите утврдени во член 37 од овој деловник, Претседателството на Собранието на СФРЈ:

— ги разгледува непосредните задачи што во врска со воената состојба односно непосредната воена опасност, треба да се преземат во врска со работата на Собранието на СФРЈ;

— им предлага, во договор со претседателите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, на соборите на Собранието на СФРЈ мерки што треба да се преземат и самото презема неопходни мерки и ги определува времето и местото за одржување на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ;

— го разгледува и заема ставови за начинот на повикување на делегатите на заедничка седница или на одвоени седници на соборите на Собранието на СФРЈ и за начинот на доставување на материјалите до делегатите за тие седници, и може да определи делегати со јавен позив (преку радиото, телевизијата или печатот) или на друг начин (преку државните органи, самоуправните организации и заедници и сл.), да се повикаат на заедничка седница или на одвоени седници на соборите на Собранието на СФРЈ, ако го бараат тоа посебните услови на воена состојба, односно на непосредна воена опасност;

— може, по потреба, да го определи начинот на водење, издавање и чување на стенографските белешки и на записниците од седниците на соборите, на Собранието на СФРЈ, на заедничките работни тела на соборите и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ на начин со кој се отстапува од одредбите на деловниците;

— може, ако го бараат тоа интересите на безбедноста или на одбраната на земјата, да определи предлозите на закони и на други општи акти што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ, одделни информативни и други документациони материјали, известувања и извештаи за работата на заедничките работни тела на соборите и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и стенографските белешки од седници на соборите, да не им се стават на располагање на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање ако соборот на Собранието на СФРЈ односно работното тело на соборот не определи поинаку;

— ги разгледува и заема ставовите за начинот на извршување на задачите од страна на службите на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност.

Член 181з

Претседателот на Собранието на СФРЈ може да свика заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ во рок пократок од десет дена пред денот определен за одржување на заедничката седница и дневниот ред за таа седница да го предложи на самата седница. Претседателот на Собранието на СФРЈ може да ги повика делегатите на заедничка седница на соборите и да ги извести за предлогот на дневниот ред на таа седница со јавен позив (преку радиото, телевизијата или печатот) или на друг начин (преку државните органи, самоуправните организации и заедници и сл.).

Материјалите за прашањата во врска со предложениот дневен ред на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ можат, по потреба, да се достават до делегатите најдоцна пред почетокот на седницата, ако не им биле доставени со позивот за седницата“.

Член 63

Во член 182 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Службите на Собранието на СФРЈ ги вршат стручните и други работи во врска со подготвувањето на програмите и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, подготвувањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и со подготвувањето на предлози на за-

кони, други прописи и општи акти и други материјали врз основа на заклучоците на соборите и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, им даваат стручна помош на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ, вршат аналитички и информативно-документациони работи за потребите на Собранието на СФРЈ, обезбедуваат неопходни услови за работа на делегатите и делегациите и вршат административни, технички и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 64

Се овластуваат Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор и Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврдат пречистениот текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 65

Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 580
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

399.

Врз основа на член 285, точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на седницата од 19 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75), член 2 се брише.

Член 2

Во член 6 став 2 се брише.

Член 3

Член 10 се менува и гласи:

„Во заземањето на ставови за прашањата за кои се одлучува во Соборот делегатот постапува во согласност со насоките на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации и основните ставови на нивните

делегации во републиката односно автономната покраина, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси и потреби, а е самостоен во определувањето и гласањето.

Делегатот е должен за работата на Соборот и за својата работа, сам или заедно со други делегати во Соборот од републиката односно автономната покраина, да ги известува основните самоуправни организации и заедници и општествено-политичките организации односно нивните делегации во републиката односно автономната покраина, и е одговорен пред нив за својата работа.

Член 4

Во став 13 став 2 се брише.

Член 5

Член 14 се брише.

Член 6

Во член 21 став 1 точка 5 по зборовите: „завршна сметка“, се додаваат зборовите: „на буџетот“.

Член 7

Во член 22 став 1 точка 3), точката и запирката на крајот се бришат и се додаваат зборовите: „и сојузниот јавен правобранител“.

Член 8

Во член 23 став 1, по зборовите: „завршна сметка“ се додаваат зборовите: „на буџетот“.

Во став 2 по зборовите: „општествени договори“ се додаваат запирка и зборовите: „односно договори“.

Член 9

Во член 60 алинеја 3 се брише.

Член 10

Во член 63, во алинеја 6 зборовите: „воените судови и военото обвинителство“ се бришат.

Член 11

Во член 64, алинеја 1 по зборовите: „завршна сметка“ се додаваат зборовите: „на буџетот“.

Член 12

Во член 65, алинеја 1 по зборовите: „Сојузното јавно обвинителство“ се додаваат зборовите: „и Сојузното јавно правобранителство“.

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„— военото судство и военото обвинителство“.

Досегашните алинеи 2, 3, 4, 5 стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6.

Член 13

По член 67 се додава нов член 67а, кој гласи:

„Член 67а

Секој одбор на Соборот ги разгледува прашањата за остварување заштита на уставноста и законитоста и на општествениот надзор во рамките на својот делокруг“.

Член 14

Во член 71 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат:

„Законодавно-правната комисија на Соборот ги разгледува прашањата за остварување заштита на уставноста и законитоста во рамките на својот делокруг.

Пречистениот текст на актот го поднесува до Законодавно-правната комисија предлагачот односно органот или телото определено од предлагачот.“

Член 15

Во член 97 став 3 зборовите: „чиешто барање ќе го поддржат најмалку девет делегати“ се заменуваат со зборовите: „во Соборот“.

Член 16

Член 123 се менува и гласи:

„Барањето за донесување закон што на Соборот ќе му го поднесат Соборот на републиките и покраините, Собранието на републиката или Собранието на автономната покраина, Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, општествено-политичките организации во федерацијата, Стопанската комора на Југославија или други самоуправни организации и заедници во федерацијата, се упатува непосредно до Соборот. На седницата на Соборот на која се разгледува ова барање се повикува и претставникот на подносителот на барањето, кој може да го образложи барањето.“

Член 17

Во член 124 зборот: „поплаки“ се заменува со зборот: „предлози“.

Член 18

По член 124 се додаваат нова точка: аа) и нов член 124а, кои гласат:

„аа) Претходна постапка

Член 124а

Пред да поднесе до Собранието на СФРЈ предлог за донесување закон предлагачот може, во договор со матичниот одбор на Соборот да поднесе тези за изработка на закон заради претходна размена на мислења во соодветните тела на Соборот за потребата од донесување закон и за основните прашања што треба да се уредат со законот, како и за начелата врз кои определени односи треба да се уредат со законот.

Претходна постапка може да се спроведе и на предлог од матичниот одбор на Соборот.

Спроведување на претходна постапка за одделни прашања може да се предвиди и со програмата за работа на Соборот.“

Член 19

Во член 125 во точка 5 се додава нова реченица, која гласи: „Кон нацрт-закон се дава и содржина на нацрт-законот (означување делови, глави, оддели, отсеци итн.).“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кон предлогот за донесување закон се доставува резиме на предлогот наменето за делегациите, на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации.“

Член 20

Во член 127, став 2, зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „60 дена“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако предлогот за донесување закон од ст. 1 и 2 на овој член не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, претседателот на Соборот, пред неговото упатување до делегатите, ќе побара од предлагачот да ги отстрани забележаните недостатоци.“

Член 21

Во член 129, став 4, зборовите: „15 дена“ се заменуваат со зборовите: „30 дена“.

Член 22

По член 133 се додава нов член 133а, кој гласи:

„Член 133а

Соборот може да одлучи, за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, предлозите на законите, другите прописи и општи акти да се разгледуваат на седницата на Соборот без претходно разгледување во работните тела на Соборот.“

Член 23

Во член 141 став 1 се додава нова реченица, која гласи: „Кон предлог-законот се дава и содржината на предлог-законот (означување на делови, глави, оддели, отсеци итн.)“.

Член 24

Во член 154 став 2, зборовите: „чие барање ќе го поддржат најмалку девет делегати“ се заменуваат со зборовите: „во Соборот“.

Член 25

По член 155 се додава називот на нова точка аз) и нов член 155а, кој гласи:
„вв) Скратена постапка за донесување закон.“

Член 155а

Соборот, по исклучок, на барање од предлагачот што ќе го поддржат матичниот одбор и Законодавно-правната комисија, може да заклучи заедно да го разгледува предлогот за донесување закон и предлог-законот кога станува збор за измени и дополненија од помало значење, односно кога не се влијае суштествено врз положбата и правата на работните луѓе и граѓаните и самоуправните организации и заедници, како и кога станува збор за престанување на важењето на одделни закони.

Предлогот за донесување закон и предлог-законот можат на седницата на Соборот да се разгледуваат заедно според постапката од став 1 на овој член, ако на делегатите им се доставени 30 дена пред денот на одржувањето на седницата на Соборот“.

Член 26

Во член 157, став 3, зборовите: „со образложение“ се заменуваат со зборовите: „што треба да биде подготвен согласен со одредбите на чл. 125 и 141 од овој деловник.“

Член 27

Во член 163, став 1, се бришат алинеја 1 и 2, а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„— го определува работното тело на Соборот кое ќе се грижи за следење на јавната дискусија“.
Досегашната алинеја 3 станува алинеја 1, новата алинеја 4 станува алинеја 2, а досегашните алинеи 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4 и 5.

Во став 2 по зборовите: „албанската и унгарската народност“ се додаваат зборовите: „(албански јазик и унгарски јазик)“.

Член 28

Во член 164, став 2, по зборовите: „во јавната дискусија“ се става точка, а другиот дел од текстот се брише.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Работното тело на Соборот, во соработка со предлагачот, ги утврдува предлог-ставовите за мислењата и предлозите изнесени во јавната дискусија“.

Член 29

По член 166 во називот на пододел 2 по зборот: „сметка“ се додаваат зборовите: „на буџетот“.

Член 30

Во член 168, став 1 се менува и гласи:

„Предлог-основите, нацртот и предлог-буџетот на федерацијата ги разгледува и ги усвојува Соборот сообразно со одредбите на овој деловник според кои разгледува и усвојува предлог за донесување закон и предлог-закон“.

Член 31

Во член 169 зборовите: „кон предлогот за донесување на буџетот“ се заменуваат со зборовите: „кон предлог-основите на буџетот на федерацијата“.

Член 32

Во член 170 зборовите: „предлогот за донесување на буџетот“ се заменуваат со зборовите: „предлог-основите, односно нацрт-буџетот на федерацијата“.

Член 33

По член 170 се додава нов член 170а, кој гласи:

„Член 170а

Врз донесувањето на измени и дополненија на буџетот на федерацијата, може да се примени скратена постапка за донесување закон според одредбите на член 155а од овој деловник.“

Член 34

Во член 171, ст. 1, 3 и 4 по зборовите: „завршната сметка“ се додаваат зборовите: „на буџетот“.
Во став 2, по зборовите: „завршната сметка“ се додаваат зборовите: „на буџетот на федерацијата“.

Член 35

По член 171 се додава називот на новиот оддел 2а) и нов член 171а, кои гласат:

„2а) — Постапка во врска со давањето мислење на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и на другите органи на федерацијата со чии акти се создаваат обврски за буџетот на федерацијата.“

Член 171а

Нацрт-законот, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ или на друг орган на федерацијата со кој се создава обврска за буџетот на федерацијата, претседателот на Соборот го доставува до делегатите во Соборот и Одборот на Соборот за буџет на федерацијата.

Нацрт-актот од став 1 на овој член го разгледува Одборот за буџет на федерацијата од становиштето дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за обврските што ги создава тој акт за буџетот и за тоа го известува Соборот.

Соборот утврдува дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за обврските што се создаваат за буџетот на федерацијата со актот на Соборот на републиките и покраините или на друг орган на федерацијата и за тоа го известува Соборот на републиките и покраините односно другиот орган на федерацијата.“

Член 36

По член 171 називот на оддел 3 се менува и се додава нов член 171б, кој гласи:

„3. Постапка за склучување и ратификација на меѓународни договори“

Член 171б

Кога Сојузниот извршен совет, пред склучувањето на меѓународниот договор што го ратификува, односно во чија ратификација учествува Соборот, ќе побара мислење за прашањата што се уредуваат со меѓународниот договор, претседателот на Соборот го доставува тоа барање до матичниот одбор на Соборот.

Матичниот одбор на Соборот го разгледува барањето на Сојузниот извршен совет и за своето мислење, преку претседателот на Соборот, го известува Сојузниот извршен совет.

Матичниот одбор на Соборот, заради утврдување на своето мислење, остварува соработка со одветните работни тела на Соборот, односно со Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Соборот може, на предлог од матичниот одбор, да го разгледа барањето на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член и во врска со тоа да утврди соодветни насоки за натамошна работа на Сојузниот извршен совет врз склучувањето на односниот меѓународен договор.

Член 37

Во член 174, став 2 се менува и гласи:

„Во образложението на предлог-законот за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесат причините поради кои се предлага ратификација на меѓународниот договор и дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките сојузни закони, како и дали прашањата што се предмет на меѓународниот договор спаѓаат во надлежност на републиките и автономните покраини, односно дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони.

Во образложението на предлог-законот за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесе и дали со меѓународниот договор се предвидуваат обврски за федерацијата во извршувањето на тој договор, како и да се даде оценка на потребата од финансиски средства од буџетот на федерацијата за спроведување на меѓународниот договор.“

Член 38

Во член 183, став 1 зборот: „усвои“ се заменува со зборот: „утврди“.

Во став 2, зборовите: „што го усвојува Соборот“ се бришат.

По став 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„Кога со предлог-законот ќе се согласат собранјата на републиките и собранијата на автономните покраини, претседателот на Соборот предлог-законот го става на дневен ред на седницата на Соборот.“

Член 39

Член 184 се брише.

Член 40

Во називот на оддел 5, по зборовите: „сојузен јавен обвинител“, се додаваат зборовите: „сојузен јавен правобранител“.

Член 41

Во член 207 зборовите: „сојузен општествен правобранител на самоуправувањето“ се бришат, а по зборовите: „сојузен јавен обвинител“ се додаваат зборовите: „сојузен јавен правобранител“.

По став 1 на овој член се додава нов став 2, кој гласи:

„Именувањето на сојузен општествен правобранител на самоуправувањето се врши на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.“

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и гласи:

„Пред изборот на судии на Сојузниот суд и именувањето на заменици на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител, Соборот го определува бројот на судиите на Сојузниот суд што се избираат и бројот на замениците на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, сојузниот обвинител и сојузниот јавен правобранител што се именува.“

Член 42

Во член 234 по став 1, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Претставникот на Сојузниот извршен совет, односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација дава одговор, по правило, на истата седница на Собо-

рот на која е поставено прашањето, а може да бара да даде одговор на наредната седница на Соборот.“

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет, односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација не може да даде на седница на Соборот целосен одговор, должен е на наредната седница на Соборот да даде целосен одговор на поставеното прашање.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 43

Во член 238, на крајот на став 2, наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите: „односно тоа прашање да го разгледа матичниот одбор на Соборот и за своето мислење да го известат Соборот.“

Член 44

Член 241 се заменува со два нови чл. 241 и 241а, кои гласат:

„Член 241

Делегатот, согласно со одредбите од чл. 13, 15 и 16 од овој деловник, има право да бара од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација и од организацијата која врз основа на законот врши јавни овластувања во работите од интерес за федерацијата, како и од претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и претседателите на работните тела на Соборот известувања за прашањата што се однесуваат на нивната работа во Соборот и на работата на работните тела на кои тие претседаваат и од секретарот на Соборот — за прашањата што се однесуваат на нивната работа и на работата на Службата на Соборот.

Известување може да се побара на седниците на Соборот и на работните тела на Соборот или со писмено или усно барање упатено непосредно до функционерот во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се бара известување.

Член 241а

Известување дава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација, а може да го даде и функционерот кој според важечките прописи го заменува, односно претставникот на организацијата која врз основа на законот врши јавно овластување, како и други функционери од член 241 став 1 на овој деловник.

Функционерот дава известување на истата седница на која е побарано известувањето.

Ако функционерот не е во можност да даде известување на истата седница на која е побарано, должен е да го даде, по правило, во рок од осум дена од денот на барањето на известувањето, односно од приемот на барањето за давање на известување. Ако функционерот не е во можност во тој рок да го даде барањето известување, должен е во тој рок да го известат делегатот кога ќе му го даде барањето известување.

Известувањето се дава писмено или усно.“

Член 45

Во член 248, став 2 се менува и гласи:

„Периодот од една година за кој се донесува програмата за работа на Соборот тече од 1 јануари до 31 декември на тековната година.“

Член 46

Во член 250, став 2 се менува и гласи:

„Предлог за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да дадат општествено-политичките организации во федерацијата, Стопанската комора на Југославија, како и други самоуправни организации и заедници во федерацијата.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Иницијатива за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да дадат општествено-политичките и на другите општествени организации и самоуправни организации и заедници што не се опфатени со став 1 од овој член.“

Член 47

Член 251 се менува и гласи:

„Врз основа на предлозите и иницијативите од член 250 на овој деловник, претседателот на Соборот заедно со потпретседателите на работните тела на Соборот ја утврдува нацрт-програмата за работа на Соборот.“

Соборот ја доставува на мислење нацрт-програмата за работа на Соборот до делегатите во Соборот, до Сојузниот извршен совет, до Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и до другите општествено-политички организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации се запознаваат преку гласилото со нацрт-програмата за работа на Соборот.

Органите и организациите од став 2 на овој член ги доставуваат до Соборот своите предлози и мислења во врска со нацрт-програмата за работа на Соборот.“

Член 48

Во член 252 став 1 зборот: „предлог“ се заменува со зборот: „нацрт“, а по зборовите: „програма за работа“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во став 2 зборот: „предлог“ се заменува со зборот: „нацрт“, а по зборот: „програмата“ се додаваат зборовите: „за работа на Соборот“.

Член 49

Во член 253 зборовите: „Предлог-програма за работа“ се заменуваат со зборовите: „Нацрт-програма за работа на Соборот“.

Член 50

По член 253, се додава нов член 253а, кој гласи:

„Член 253а

Претседателот на Соборот, заедно со претседателите на работните тела на Соборот, ја утврдува предлог-програмата за работа на Соборот и ја доставува до делегатите во Соборот“.

Член 51

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 52

Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 589

19 април 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

400.

Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/75) во член 2 по алинеја 8 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— соработката на Соборот со општествено-политичките организации и со самоуправните организации и заедници во федерацијата;

— работата на Соборот за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност;“.

Досегашната алинеја 7 станува алинеја 9.

Член 2

Во член 4 се додава нов став 2 кој гласи:

„Работни тела на Соборот можат, по потреба, да донесат свој деловник за работа во согласност со одредбите од овој деловник.“

Член 3

Во член 12 став 2 во втората реченица зборот: „органот“ се заменува со зборовите: „претставникот на органот или на организацијата“.

Член 4

Во член 13 став 3 станува нов член 13а.

Член 5

Во член 17 зборовите: „меѓусебно запознавање на мислењата и ставовите“ се заменуваат со зборовите: „непосредна размена на мислења и запознавања на ставовите“.

Член 6

Во член 18 став 1 по зборовите: „во Соборот“ зборовите: „на републиките и покраините“ се бришат.

Во став 2 по зборовите: „за работата на Соборот“ зборовите: „на републиките и покраините“ се бришат.

Член 7

Во член 21 точка 4) по зборовите: „сојузниот јавен обвинител“ се додаваат зборовите: „и сојузниот јавен правобранител“.

Член 8

Во член 42 став 3 по зборовите: „работни тела“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Член 9

Во член 51 став 4 по зборовите: „работното тело“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Член 10

Во член 52 став 8 се менува и гласи:

„Секретарот на работното тело на Соборот се грижи за подготвувањето на извештајот од седницата на работното тело на Соборот. Претседателот

на работното тело на Соборот е одговорен за веродостојноста на тој извештај.“

Член 11

Во член 54 став 1, во првата реченица, по зборовите: „работното тело“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Став 2 се брише.

Член 12

По член 54 се додава нов член 54а, кој гласи:

„Член 54а

На седницата на работното тело на Соборот се водат стенографски белешки, ако работното тело на Соборот не одлучи поинаку.

Стенографските белешки се користат заради подготвување на записникот, извештајот, заклучоците и предлозите од седницата на работното тело на Соборот, како и за потребите на делегациите и делегатите во Соборот и не можат да се користат за други цели.

Излагањето на учесниците на седницата на работното тело на Соборот содржано во стенографските белешки не се авторизира, ниту се врши негова редакција, освен ако тоа го бара делегатот чие излагање е содржано во стенографските белешки.

Стенографските белешки од седницата на работното тело на Соборот се приложуваат кон усвоениот записник и се негов составен дел.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, стенографските белешки и изводите од тие белешки можат да се користат и за други потреби по претходно одобрение од претседателот на работното тело на Соборот или од претседавачот на седницата на работното тело на Соборот.

Член 13

Во член 58 став 2 по зборот: „делокруг“ се додава зборот: „и“.

Член 14

Во член 73 се додава нов став 2, кој гласи:

„Законодавно-правната комисија на Соборот во рамките на својот делокруг ги разгледува прашањата за остварување заштита на уставноста и законитоста.“

Член 15

Во член 75 став 2 по зборот: „дополнение“ се додаваат зборовите: „на актот“.

Член 16

Член 76 се менува и гласи:

„Поради природата на работата и задачите наведени во член 73 на овој деловник, Соборот може да одлучи определен број членови на Законодавно-правната комисија да се избираат и од редот на научните, стручните и јавните работници.“

Член 17

Во член 77 по зборовите: „определено прашање“ се додаваат зборовите: „или подготвување на определен акт“, а по зборовите: „Соборот може“ се додаваат зборовите: „и на предлог од делегација“.

Член 18

Во член 78 став 3 зборовите: „и општествените организации и на други самоуправни организации, здруженија и заедници“ се заменуваат со зборовите: „и на други општествени организации и самоуправни организации и заедници“.

Член 19

Во член 81 став 2 се менува и гласи:

„Програмата за работа на Соборот се утврдува за периодот од 1 јануари до 31 декември на тековната година“.

Член 20

Член 82 се менува и гласи:

„Годишната програма за работа на Соборот ги содржи:

— основните прашања и приоритетните задачи што се однесуваат на утврдувањето и спроведувањето на политиката, законите и другите општи акти од делокругот на Соборот, со образложение на потребата од нивно донесување;

— прашањата за кои е потребно да се спроведе претходна постапка;

— подрачјата и начинот на остварување на политичката контрола на Соборот во спроведувањето на утврдената политика;

— телата односно органите одговорни за организирање и извршување на одделни задачи и работи утврдени со програмата за работа на Соборот (носители на работите);

— начинот на учество на претставници на општествено-политичките организации и на самоуправните организации и заедници во федерацијата во разгледувањето на одделни задачи утврдени со програмата за работа на Соборот;

— работните тела на Соборот што ќе разгледуваат одделни прашања содржани во програмата за работа на Соборот пред нивното изнесување на седница на Соборот;

— роковите во кои ќе се разгледуваат одделни прашања во Соборот и во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Роковите за разгледувањето на одделни прашања треба да бидат утврдени така што да овозможат претрес и заземање ставови на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, меѓусебно договарање на делегациите, како и учество на претставници на општествено-политичките организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата заради навремено остварување на програмата за работа на Соборот.

Основа за изработка на програмата за работа на Соборот се задачите што произлегуваат од Уставот на СФРЈ, од општествените планови и од други општи акти и од утврдената политика на Собранието на СФРЈ, од потребите изразени во усвоените ставови на општествено-политичките организации и други прашања од значење за развојот на општествено-политичкиот систем и за економскиот развој на земјата.“

Член 21

Во член 83 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Работните тела на Соборот ги разгледуваат иницијативите од став 2 на овој член и за своите мислења и предлози за внесување одделни прашања во нацрт-програмата за работа на Соборот го известуваат Соборот.“

Член 22

Во член 84 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За седниците на работните тела на Соборот на кои се усогласуваат ставовите за прашањата што треба да ги содржи програмата за работа на Соборот се известуваат органите и организациите од член 83 став 2 на овој деловник, што ги дале иницијативите за внесување одделни прашања во нацрт-програмата за работа на Соборот, за да можат претставниците на овие органи и организации да ги изнесат своите мислења и предлози.“

Член 23

Во член 87 став 2 се менува и гласи:

„Предлог-програмата за работа на Соборот за наредната година Соборот ја утврдува до 31 декември претходната година.“

Член 24

Во член 93 став 3 се менува и гласи:

„Ако Соборот најде дека иницијативата од ст. 1 и 2 на овој член е основана, со заклучок ќе го определи органот односно телото што ќе го подготви и поднесе нацрт — актот, рокот за неговата изработка и другите услови за навремено остварување на таа иницијатива.“

Член 25

Во член 94 зборовите: „Комисијата за претставки и поплаки“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за претставки и предлози“.

Член 26

Во член 95 став 2 зборовите: „важечкиот акт“ се заменуваат со зборот: „актот“ а во член 176 став 2 алинеја 2 зборот: „важечки“ се брише.

Член 27

Во член 96 став 2 алинеја 2 зборовите: „постојниот акт“ се заменува со зборот: „актот“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако нацрт-актот не е подготвен во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот, пред неговото упатување до делегатите во Соборот и до собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини, ќе побара од предлагачот нацрт-актот да ги усогласи со одредбите од овој деловник.“

Член 28

Член 98 се менува и гласи:

„При доставувањето на нацрт-актот, претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот се договара за разгледувањето на нацрт-актот во делегациите и во работните тела на Соборот, како и за времето во кое разгледувањето треба да биде извршено во рамките на роковите утврдени со овој деловник и со програмата за работа на Соборот.“

Претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот, предлага рок во кој собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да заземат и да ги достават своите ставови до Соборот за нацрт-актот.

Рокот од став 2 на овој член не може да биде пократок од 45 дена, ниту подолг од три месеци.

Претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот, во исклучителни случаи, кога се работи за потребата од спречување потешки последици што би можеле да настанат за општествената заедница, може да предложи и пократок рок во кој собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да заземат и да ги достават своите ставови за нацрт-актот.

Овој рок не може да биде пократок од 15 дена, а причините за неговото определување од страна на предлагачот мораат да бидат посебно образложени.

Во случајот од став 4 на овој член може да се предложи одржување седници на Соборот и седници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во ист ден.“

Член 29

Во член 99 по зборовите: „во Соборот“ зборовите: „на републиките и покраините“ се бришат.

Член 30

Член 100 се менува и гласи:

„Нацрт-актот, пред неговото разгледување во надлежните собори на собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини, можат да го разгледуваат надлежното работно тело на Соборот и другите заинтересирани работни тела на Соборот.“

Ова разгледување на нацрт-актот во работните тела на Соборот се врши заради размена на мислења, разгледување на спорните прашања, барање дополнителни известувања од претставникот на предлагачот и заради прибавување други информации што се од значење за заземањето на ставови во собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини и за спроведување на постапка за усогласување.

За седницата на надлежното работно тело на Соборот на која се врши разгледување на нацрт-актот во смисла на ст. 1 и 2 на овој член се известуваат општествено-политичките организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата, во согласност со програмата за работа на Соборот, за да се овозможи и нивното учество во разгледувањето на нацрт-актот.

Извештајот од надлежното работно тело на Соборот за разгледување на нацрт-актот во кој се содржани мислењата и предлозите изнесени на седницата на работното тело на Соборот, се доставува до делегатите во Соборот, до предлагачот, до Сојузниот извршен совет, до општествено-политичките организации и до самоуправните организации и заедници во федерацијата, чии претставници учествувале на седницата на работното тело на Соборот.“

Член 31

По член 100 се додава нов член 100а, кој гласи:

„Член 100а

Законодавно-правната комисија на Соборот го разгледува нацрт-актот пред неговото разгледување во собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини и поднесува до претседателот на Соборот извештај со свои мислења и предлози.

Во текот на постапката за усогласување во работните тела на Соборот, Законодавно-правната комисија зазема ставови и дава мислења за усогласените ставови во поглед на нивната согласност со Уставот на СФРЈ и со правниот систем. На барање од работното тело на Соборот, од делегација, од претседателот на Соборот и од Сојузниот извршен совет или по сопствена иницијатива, Законодавно-правната комисија дава мислења и за спорните прашања што се однесуваат на согласноста на изнесените предлози со Уставот на СФРЈ и со правниот систем.

Ако надлежниот одбор на Соборот не се согласи со мислењето на Законодавно-правната комисија во поглед на уставниот основ за донесување на нацрт-актот или несогласност на одделни одредби на актот со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, надлежниот одбор на Соборот ќе го известат за тоа Соборот кој во врска со тоа зазема став.“

Член 32

Во член 101 став 1 по зборот: „Соборот“, зборовите: „на републиките и покраините“ се бришат.

Член 33

По член 101 се додава нов член 101а, кој гласи:

„Член 101а

Ако при изјаснувањето на нацрт-актот едно или повеќе собранија на републиките или собранија на автономните покраини не дадат согласност за донесување на тој акт, надлежното работно тело на Соборот ќе ги разгледа причините од кои се раководело Собранието на републиката; односно собранието на автономната покраина при заземањето на таков став и за тоа ќе го извести претседателот на Соборот.“

Член 34

Во член 102 ст. 2 и 3 се заменуваат со три нови става, кои гласат:

„Во работата на надлежното работно тело на Соборот кое ги усогласува ставовите за предлозите и забелешките од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, дадени на нацрт-актот и за нацрт-актот во целост, учествуваат претставници на Сојузниот извршен совет.“

На почетокот на постапката за усогласување претставниците на Сојузниот извршен совет известуваат за ставовите на Сојузниот извршен совет за забелешките и предлозите од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, како и за другите забелешки и предлози дадени на нацрт-актот.

Сојузниот извршен совет е должен да ги изнесе, на почетокот на продолжението на работата врз усогласувањето на ставовите за ист нацрт-акт, ставовите и мислењата за забелешките и предлозите на текстот на нацрт-актот за кои неговиот претставник не се изјаснил на претходниот состанок или го задржал правото да го изнесе тоа дополнително.“

Член 35

Во член 103 став 1 по зборовите: „надлежното работно тело“ се додаваат зборовите: „на Соборот“, а по зборовите: „за нацрт-актот“ се додаваат зборовите: „и предлага рок во кој предлагачот треба да подготви и да му го поднесе на Соборот текстот на предлог-актот“ се бришат.

Член 36

По член 103 се додава нов член 103а, кој гласи:

„Член 103а

Ако со нацрт-актот се создаваат обврски за буџетот на федерацијата, надлежното работно тело на Соборот е должно при разгледувањето на нацртот на тој акт да му предложи на претседателот на Соборот да побара мислење од Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за извршување на обврските што се создаваат со нацрт-актот за буџетот на федерацијата.“

Член 37

Во член 104 по зборовите: „работно тело“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Член 38

Во член 105 став 1 по зборот: „одбор“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

По точка в) се додава нова точка г), која гласи:

„г) да се побара мислење од соодветниот сојузен општествен совет“.

Досегашните точ. г) и д) стануваат точ. д) и е).

Член 39

Во член 106 по зборот: „одбор“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Член 40

Во член 107 по зборовите: „работно тело“ се додаваат зборовите „на Соборот“.

Член 41

Член 108 се брише.

Член 42

Член 109 се менува и гласи:

„По завршената постапка за усогласување во надлежното работно тело на Соборот предлагачот подготвува и му поднесува на Соборот текст на предлог-акт, во рокот што ќе го определи работно тело на Соборот во спогодба со предлагачот на актот.“

Член 43

Во член 113 по зборовите: „работно тело“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Известителот што ќе го определи надлежното работно тело на Соборот може на седницата на Соборот да го извести Соборот за текот на постапката за усогласување, за основните прашања што биле предмет на усогласувањето и за основната содржина на усогласените ставови.“

Член 44

Во член 114, во првата реченица, зборот: „кратко“ се брише, а по зборот: „образложение“ се додаваат зборовите: „на текстот“.

Член 45

Во член 115 став 2 зборот: „поставуваат“ се заменува со зборот: „подигаат“.

Член 46

Во член 120 ст. 2 и 3 по зборовите: „претресот на“ се додаваат зборовите: „текстот на“.

Член 47

Во член 121 ст. 1 и 2 по зборовите: „надлежниот одбор“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Член 48

Во член 126 се додава нов став 2, кој гласи:

„При утврдувањето на предлог-актот во целост, Соборот на предлог од претседателот на Соборот го определува и рокот во кој собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да одлучат за давањето на согласност на предлог-актот во целост.“

Член 49

Пододдел: „г) Разгледување на нацрт-акт и текст на предлог-акт во Законодавно-правната комисија на Соборот“ и чл. 129 и 130 се бришат.

Член 50

Во називот на пододдел: „д) Јавна дискусија за нацрт-акт“ ознаката: „д)“ се заменува со ознаката: „г)“.

Член 51

Во член 134 зборовите: „овластениот предлагач“ се заменуваат со зборот: „предлагачот“.

Член 52

По член 134 се додаваат називот на новиот оддел и чл. 134а до 134г, кои гласат:

„1а. Претходна постапка

Член 134а

Ако со програмата за работа на Соборот е предвидено претходно разгледување на определено прашање, овластениот предлагач подготвува и му го поднесува на Соборот преднацрт-актот или тези заради размена на мислења за основните прашања што се поставуваат во врска со уредувањето на определени односи, за основните начела врз кои треба да се заснега нивното регулирање и за другите прашања од значење во врска со уредувањето за определени односи или за подготвување на нацрт-актот.

Преднацртот односно тезите од став 1 на овој член ги разгледуваат работните тела на Соборот заради непосредна размена на мислења, предлагање и наоѓање на соодветни решенија. Работното тело на Соборот може да предложи преднацртот односно тезите да се разгледаат и на седница на Соборот.

За седницата на работното тело на Соборот односно за седницата на Соборот, на која се разгледува преднацртот односно тезите од став 1 на овој член се известуваат општествено-политичките организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата, како и соодветните научни и стручни организации, за да можат нивните претставници да ги изнесуваат своите мислења и предлози.

Член 134б

Работното тело на Соборот може, по спроведената расправа да предложи определени прашања да се разгледуваат во собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини, во соодветните сојузни општествени совети и во соодветните тела на општествено-политичките организации.

По спроведената расправа во работните тела на Соборот во телата и организациите од став 1 на овој член, надлежното работно тело на Соборот го известува предлагачот за резултатите на спроведената расправа, изнесувајќи мислење за забелешките и предлозите дадени во текот на спроведената расправа.

Ако расправата е извршена и на седница на Соборот, за резултатите од таа расправа претседателот на Соборот ќе го известува предлагачот.

Член 134в

Постапката за претходно разгледување може да се спроведе и за други прашања од делокругот на Соборот, на предлог од работното тело на Соборот, од делегација, од предлагачот и од претседателот на Соборот.

Член 134г

При подготвувањето на нацрт-актот со кој се уредуваат прашањата за кои е спроведена претходна расправа, предлагачот ги зема предвид мислењата, забелешките и предлозите на учесниците во постапката за претходно разгледување.

Во образложението на нацрт-актот предлагачот е должен да укаже на забелешките и мислењата што не ги усвоил и да ги наведе причините поради кои не ги усвоил тие забелешки и мислења.

Член 53

Во член 140 став 2 се менува и гласи:

„Предлогот мора да биде образложен. Во образложението на предлог-закон за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесат причините поради кои се предлага ратификација на меѓународниот договор и дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките сојузни закони, како и дали прашањата што се предмет на меѓународниот договор спаѓаат во надлежност на републиките и автономните покраини односно дали меѓународниот договор бара донесување на нови или

измена на важечките републички односно покраински закони.

Во образложението на предлог-закон треба да се изнесе и дали со меѓународниот договор се предвидуваат обврски на федерацијата во извршувањето на тој договор, и треба да се даде оценка на потребата од финансиски средства од буџетот на федерацијата за спроведување на меѓународните договори.“

Член 54

Член 141 се менува и гласи:

„Претрес на актот за ратификација на меѓународни договори што бара донесување на нови или менување на важечките закони што ги донесува Соборот, се врши согласно со одредбите од овој деловник за претрес на текстот на предлог-акти кои се донесуваат врз основа на согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини.

Предлог-актот за ратификација на меѓународен договор што бара донесување на нови или менување на важечките закони, што ги донесува Соборот, е усвоен ако со предлог-актот се согласат собранијата на сите републики односно собранијата на автономните покраини.“

Член 55

По член 141 се додава нов член 141а, кој гласи:

„Член 141а

Ако Сојузниот извршен совет, пред склучувањето на меѓународен договор што Соборот го ратификува рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, побара мислење за прашањата што се уредуваат со меѓународен договор, претседателот на Соборот го доставува тоа барање до надлежното работно тело на Соборот.

Надлежното работно тело на Соборот го разгледува барањето на Сојузниот извршен совет и за своето мислење го известува, преку претседателот на Соборот, Сојузниот извршен совет.

Надлежното работно тело на Соборот, заради утврдување на своето мислење, остварува соработка со соодветни работни тела на Соборот односно со работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Соборот може, на предлог од надлежното работно тело на Соборот, да го разгледа барањето на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член и во врска со тоа да ги утврди соодветните насоки за натамошна работа на Сојузниот извршен совет врз склучувањето на односниот меѓународен договор.“

Член 56

Член 142 се менува и гласи:

„Предлог-актот за ратификација на меѓународни договори, чија ратификација Соборот ја врши рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, е усвоен во Соборот ако за предлог-актот гласа мнозинството од присутните делегати во Соборот.“

Член 57

По член 146 се додаваат називот на новиот оддел и чл. 146а до 146г, кои гласат:

„3а. Постапка за потврдување на договори за основите на општествениот план и на договорите за извршување на општествениот план.

Член 146а

Сојузниот извршен совет го известува Соборот за текот и резултатите на договарањето заради потпишување на договорите за основите на општествениот план.

Член 146б

Сојузниот извршен совет ги доставува потпишаните договори за основите на општествениот план до Соборот заради потврдување.

Член 146в

Претседателот на Соборот ги доставува потпишаните договори за основите на општествениот план до делегатите во Соборот и до претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

При доставувањето на договорите од став 1 на овој член до претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, претседателот на Соборот го предлага рокот во кој овие собранија треба да заземат ставови за договорот.

Член 146г

Ставовите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ги разгледува надлежното работно тело на Соборот и му предлага на Соборот донесување на одлука за потврдување на договорите за основите на општествениот план, ако со нив се согласиле сите собранија на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 146д

Ако едно или повеќе собранија на републиките или собранија на автономните покраини не даваат согласност да се потврди договорот за основите на општествениот план или имаат забелешки и предлози на одделни одредби од договорот, надлежното работно тело на Соборот ќе му предложи на Соборот да го обврзе Сојузниот извршен совет да ја продолжи постапката за усогласување по спорните прашања.

Член 146е

Договорите за извршување на општествениот план што во себеси содржат елементи на политика на развојот, се утврдуваат според истата постапка според која се врши потврдувањето на договорите за основите на општествениот план.“

Член 58

Во член 157 став 1, во втората реченица, по зборот: „поднесе“ се додава зборот: „и“.

Член 59

Во глава VI во називот на оддел 5, по зборовите: „сојузен јавен обвинител“ се додаваат запирка и зборовите: „сојузен јавен правобранител“.

Член 60

Член 168 се менува и гласи:

„Изборот на претседател и на судии на Сојузниот суд и именување на сојузен јавен обвинител, сојузен јавен правобранител и на други функционери во правосудните органи на федерацијата се врши на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Именувањето на сојузниот општествен правобранител на самоуправањето се врши на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.“

Член 61

Во член 169 по зборот: „именувањето“ се додаваат зборовите: „на функционерите од член 168 на овој деловник“.

Член 62

Во член 176 став 1 по зборовите: „сојузниот јавен обвинител“ се додаваат запирка и зборовите: „сојузниот јавен правобранител“.

Член 63

Во член 191 став став 1 по зборовите: „на седницата на Соборот“ се додаваат зборовите: „да изнесат мислење за дадениот одговор и“.

Член 64

По член 193 се додава нов член 193а, кој гласи:

„Член 193а

Претседателот на Соборот може да свика посебна седница на Соборот заради поставување делегатски прашања и давање одговор на претходно поставени делегатски прашања.

По повод одговорот на делегатско прашање Соборот може, на барање од делегацијата или од делегати што го поставиле прашањето, да одлучи расправата по повод поставеното прашање да се изврши во надлежното работно тело на Соборот. По спроведената расправа за поставеното делегатско прашање работното тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај.“

Член 65

Во член 201 се додава нов став 2, кој гласи: „На првата седница на Соборот до изборот на претседателот на Соборот претседава најстариот делегат во Соборот.“

Член 66

Во член 202 став 3, член 209 став 2 алинеја 5 зборовите: „општествено-политичките организации, општествените организации и другите самоуправни организации, здруженија и заедници“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници“.

Член 67

Во член 229 став 1 во втората реченица, зборовите: „за неа гласале“ се заменуваат со зборовите: „за неа се изјасниле“.

Член 68

Член 232 се менува и гласи:

„Одлучување по делегации се врши така што претседавачот на делегацијата или еден од членовите на делегацијата определен од делегацијата се изјаснува дали таа делегација е за или против предлогот“.

Член 69

По член 241 се додаваат називот на новата глава и чл. 241а до 241г, кои гласат:

„VIIа. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ

Член 241а

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, Соборот работи според одредбите од овој деловник, ако со одредбите од оваа глава не е определено поинаку.

Член 241б

Соборот може за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, на предлог од претседателот на Соборот, од потпретседателот на Соборот, од претседавачите на делегациите и од овластениот предлагач, да одлучи нацртите на акти да се разгледуваат и усогласуваат на седници на Соборот без претходно разгледување и усогласување на овие акти во работните тела на Соборот.

Член 241в

Соборот може, врз основа на дадена согласност од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини и усогласените ставови на седницата на Соборот за предлозите и забелешките на тие собранија на нацрт-акти, на истата седница да го утврдат предлог-актот и да одлучуваат за него, ако собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини ги овластиле своите делегации дека можат од нивно име да дадат согласност на предлог-актот во целост.

Член 241г

Соборот може да одлучи за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност да не ги применува одредбите од овој деловник во поглед на роковите во кои собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да заземат ставови за нацртот односно за предлогот за актот.

Член 70

Во член 54 ст. 1 и 2, член 57 ст. 1 и 2, член 59 став 3, член 77, член 78 ст. 2 и 3, член 242 став 1 и член 243 ст. 1 и 2, по зборовите: „работно тело“ односно „работни тела“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во член 85 ст. 1 и 2, член 86 ст. 1 и 2, член 87 ст. 1, 2 и 3, член 89 став 1 по зборовите: „програмата за работа“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во член 194, член 195 став 2, член 196 став 1, член 197 став 1 и во член 198 по зборовите: „надлежниот одбор“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во чл. 77, 104 и 105 по зборот: „Одборот“ односно „одборот“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во член 207 став 4, член 210 ст. 3 и 4, член 211 ст. 1, 2 и 3, член 211 ст. 2 и 3, член 213 став 2, член 218 став 2, член 219 став 2, член 223 став 4, член 224 ст. 2 и 3 и член 228 став 5 по зборот: „претседателот“ се додаваат зборовите: „на Соборот“.

Во член 85 став 3 по зборовите: „нацрт-програмите“ се додаваат зборовите: „за работа на Соборот“.

Во член 93 став 2 зборовите: „на ниво на федерацијата“ се заменуваат со зборовите: „во федерацијата“.

Член 71

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 72

Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 598
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

401.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) и на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и со утврдената политика и обврските во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година, а тргнувајќи од Основите на заедничката политика на долгорочниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/75), учесниците на овој договор го утврдуваат континуитетот на изградбата на капацитети неопходни за развој на производството на неметали чија изградба ќе почне во периодот до 1980 година, со тоа што производството во нив да почне по 1980 година.

Учесниците на овој договор се согласни, во периодот од 1976 до 1980 година, со својата активност, во согласност со законот и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да ја пасочуваат и поттикнуваат изградбата на рударски капацитети и капацитетите на сепарација и флотација потребни за производството на неметали по 1980 година, со тоа што да дадат иницијатива организациите на здружен труд навремено да го утврдат обемот и изворите на средства и начинот на финансирање на таа изградба.

Член 2

Континуитетот на изградбата на капацитети за развој на производството на неметали, утврден со овој договор, е заснован во целост врз целите, политиката и критериумите што се утврдени во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година.

Член 3

Учесниците на овој договор во согласност со член 2 од овој договор, утврдуваат дека треба пред 1980 година да започне изградбата на капацитети кои ќе се завршат и пуштат во погон по 1980 година;

— во илјади тони —									
	СФРЈ	СР Босна и Херце- говина	СР Ма- кедо- нија	СР Сло- венија	СР Хр- ватска	СР Црна Гора	СР Ср- бија	САП Вој- водина	САП Ко- сово
Фосфорит- руда	1.600	—	—	—	—	—	1.600	—	—
Концентрат на фосфорит	400	—	—	—	—	—	400	—	—
Магnezит-руда	550	—	50	—	—	—	200	50	250
Концентрат на магnezит	240	—	20	—	—	—	100	20	100
Азбест-руда	900	—	200	—	—	—	700	—	—
Азбестно влакно	36	—	6	—	—	—	30	—	—
Сурова огноот- порна глина	200	—	—	—	100	—	100	—	—
Синтермагnezит	120	10	10	—	50	—	50	—	—
Каолин (обла- городен)	20	—	20	—	—	—	—	—	—
Кварц-песок, кварцити	650	—	100 ¹⁾	200	—	—	350	—	—
Бентонит (об- лагороден)	175	—	45	—	—	—	30	100	—
Сол и солена вода	43	—	—	18	—	25 ²⁾	—	—	—
(магnezиум, оксид и хром)									

¹⁾ Вклучен е капацитетот за производство на силекс од 4 илјади тони.

²⁾ Со преработка на соли и солена вода по бербата во Солана Улцињ ќе се добијат 20 илјади тони MgO и 5 илјади Vt.

Член 4

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на капацитетите од член 3 на овој договор со кои се создаваат услови за остварување на оценетото ниво на производството на неметали, треба да се вложи ориентационо за:

— во милиони динари —		
— рудник и флотација на фосфорит	околу	1.000
— рудници и сепарација на магnezит	"	366
— рудници и сепарација на азбест	"	500
— сурова огноотпорна глина	"	200
— синтермагnezит	"	400
— облагороден каолин	"	50
— кварц, кварцит, силекс	"	40
— бентонит (облагороден)	"	150
— сол и солена вода (MgO и Vt)	"	270
Вкупно:		2.996

Учесниците на овој договор оценуваат дека до 1980 година за изградбата на капацитетите од член 3 на овој договор ќе се вложат околу 800 милиони динари.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни при изградбата на капацитетите од член 3 на овој договор да се применуваат мерките на економската политика и други мерки предвидени во чл. 13 до 22 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството на неметали во периодот од 1976 до 1980 година, мерките од одредбите на Третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, како и мерките што ќе се утврдат со договорот на републиките и автономните покраини за поттикнувачките мерки на федерацијата за развој на дејностите од посебно значење, а не се предвидени со одредбите на Третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 6

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 7

Овој одговор го потпишаа преставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини во соодветен број идентични примероци, кои се сметаат за автентични текстови.

Член 8

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

За Сојузниот извршен совет,

Милорад Бировлев, с. р.

член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Ибро Муратовиќ, с. р.

заменик-републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

инж. **Стојан Маткалиев**, с. р.

член на Советот и републички секретар за индустрија и трговија

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

Штефан Корошец, с. р.

член на Советот и републички секретар за пазар и цени

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

инж. Крста Јовановиќ, с. р.
републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска,

Вјекослав Чемелиќ, с. р.
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

д-р Риста Вукчевиќ, с. р.
член на Советот и директор на Републичкиот завод за планирање

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Бошко Тодоровиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Петар Костиќ, с. р.
член на Советот и покраински секретар за стопанство

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествен план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини. Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 19 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството на неметали во периодот по 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 611
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на републиките
и покраините,
Зоран Полић, с. р.

402.

Врз основа на член 64 од Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 60. седница од 19 април 1978 година, и Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ, на 57. седница од 19 април 1978 година, го утврдија пречистениот текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пречистениот текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги опфаќа: Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75) и Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), во кој е означен денот на влегувањето во сила на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Одлуката за измени и дополненија на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

АС бр. 580
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ,

проф. д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Соборот на републиките и
покраините на Собранието на
СФРЈ,

Васка Дуганова, с. р.

ДЕЛОВНИК НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Пречистен текст)

І. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредуваат:

— правилата за заедничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ;

— правата и должностите на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ во заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ;

— начинот на информирање на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, заради заземање основни ставови и утврдување насоки за работа на делегатите за прашањата за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и заради известување за неговата работа;

— правата и должностите на претседателот и на потпретседателите на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на Собранието на СФРЈ;

— формирањето, делокругот и начинот на работа на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ;

— начинот на работа на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и меѓусебните од-

носи на соборите на Собранието на СФРЈ и нивната соработка;

- видовите акти на Собранието на СФРЈ;
- начинот на остварување на јавноста во работата на Собранието на СФРЈ;
- употребата на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Собранието на СФРЈ;
- начинот на остварување на односите на Собранието на СФРЈ со Претседателството на СФРЈ;
- начинот на остварување на правата и должностите на Собранието на СФРЈ спрема Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации;
- начинот на учество на Собранието на СФРЈ во работата на сојузните општествени совети;
- начинот на остварување на правата и должностите на Собранието на СФРЈ спрема Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Сојузниот јавно обвинителство, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и Службата на општествено-то книговодство;
- начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини;
- начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со општествено-политичките и другите општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата, како и со научните и стручните организации;
- начинот на остварување соработка на Собранието на СФРЈ со претставничките тела на други држави;
- начинот на работа на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност;
- вршењето на стручни и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ.

Член 2

Работата на Собранието на СФРЈ и на неговите собори, како и на нивните работни тела е јавна.

Член 3

Во Собранието на СФРЈ во службена употреба се јазиците на народите на Југославија и нивните писма утврдени со републичките уставы, како и јазиците и писмата на народностите на Југославија во согласност со сојузниот закон и одредбите на овој деловник.

Во работата на Собранието на СФРЈ се обезбедува остварување на правото на употреба на јазиците и писмата на народите на Југославија, како и остварување на правото на употреба на јазиците и писмата на народностите на Југославија според одредбите на овој деловник.

Член 4

Собранието на СФРЈ е во постојано заседание. Летниот одмор на Собранието на СФРЈ трае некоја година од 20 јули до 5 септември.

Ако тоа го бара особена потреба, претседателот на Собранието на СФРЈ може и за време на летниот одмор да свика заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ, а претседателот на заедничко работно тело на соборите на седница на тоа тело.

Ако го бара тоа особена потреба, претседателот на соборот на Собранието на СФРЈ може и за време на летниот одмор да свика седница на соборот, а претседателот на работното тело на соборот, седница на тоа тело.

Член 5

Претседателот на Собранието на СФРЈ го претставува Собранието на СФРЈ.

Член 6

Собранието на СФРЈ има печат.

Печатот на Собранието на СФРЈ го содржи грбот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија околу кој на сите јазици на народите на Југославија стои натписот: „Собрание на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА СОБОРИТЕ

Член 7

Делегатот во Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: делегатот) и делегацијата во Соборот на републиките и покраините (во натамошниот текст: делегацијата) ги имаат во заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничките работни тела на соборите правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, со закон и со овој деловник.

Член 8

Делегатот има право и должност да присуствува на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ и на седница на заедничките работни тела на соборите чиј член е и да учествува во нивната работа и одлучување.

Делегатот има право да присуствува на седници на заедничките работни тела на соборите и ако не е член на тие тела, како и право да учествува во нивната работа, без право на одлучување.

Член 9

Делегатот кој е спречен да присуствува на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ или на седница на заедничките работни тела на соборите чиј член е, должен е за тоа навреме да го извести претседателот на Собранието на СФРЈ, односно претседателот на заедничкото работно тело на соборите.

Член 10

Делегатот и делегацијата имаат право да бараат објасненија и известувања од претседателот на Собранието на СФРЈ, од потпретседателите на Собранието на СФРЈ и од претседателите на заедничките работни тела на соборите за прашања што се однесуваат на нивната работа во Собранието на СФРЈ и на работата на телата на кои тие председаваат.

Делегатот и делегацијата имаат право да бараат објасненија и известувања и од генералниот секретар на Собранието на СФРЈ за прашања што се однесуваат на неговата работа и на работата на службите на Собранието на СФРЈ.

Член 11

Делегатот има право да биде редовно известуван за сите прашања што се разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за други прашања чие познавање му е потребно заради вршење на функцијата делегат, а особено:

- за прашањата на внатрешната и надворешната политика;
- за работата на соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите;
- за работата на Сојузниот извршен совет;
- за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации;
- за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на законите, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ,
- за ставовите и мислењата на сојузните општествени совети за прашањата од значење за работата на Собранието на СФРЈ.

Член 12

Заради што поцелосно известување, на делегати-те, покрај материјалот што го разгледуваат и за кој се одлучува во Собранието на СФРЈ, им се доставуваат и: редовни и повремени публикации за рабо-

тата на Собранието на СФРЈ, други службени публикации на Собранието на СФРЈ и друг информативен и документационен материјал по прашањата од член 12 на овој деловник.

Пообемни информативни и документациони материјали што му се доставени на Собранието на СФРЈ или се изработени во телата или службите на Собранието на СФРЈ, им се доставуваат на делегатите во извод, со тоа што тие материјали во изворниот текст им се ставаат на увид во документацијата на Собранието на СФРЈ, а на нивно барање им се доставуваат. Изводите мораат да бидат изработени така што делегатите да можат од нив да се запознаат со основните прашања што се содржани во изворниот материјал. Изводи се должни да изработат составувачите на изворниот материјал едновременно со изработката на тој материјал.

Делегатот има право на увид и во другите информативни и документациони материјали што се изработуваат и собираат во телата и службите на Собранието на СФРЈ или во сојузните органи на управата и во сојузните организации коишто собираат, евидентираат и обработуваат статистички и други податоци за состојбата во одделни области на општествениот живот, а шта се однесуваат на прашањата што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ.

Делегатот има право да бара од стручните служби на Собранието на СФРЈ известувања за одделни прашања што се на дневен ред на седниците на соборите и на работните тела чиј член е, како и за други прашања од делокругот на соборите, односно на тие тела.

Член 13

Претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, претседателите на заедничките работни тела на соборите и претседателите на работните тела на соборите утврдуваат, при доставувањето на материјалите до делегатите, кој материјал се смета за државна тајна или е од доверлива природа.

За државна тајна, односно за материјал од доверлива природа се сметаат и материјалите што Сојузниот извршен совет, односно друг предлагач му ги упатува на Собранието на СФРЈ, а коишто од тој совет, односно од предлагачот се означени како државна тајна, односно дека се од доверлива природа, како и податоците што делегат ќе ги дознае на седницата на тело на Собранието на СФРЈ во врска со прашањето што се разгледува на таа седница без присуство на јавноста.

Начинот на ракувањето со материјалите што се сметаат за државна тајна или се од доверлива природа се утврдува со посебен правилник, што го донесува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 14

Делегатот одговара за повредата на должноста чување на државната тајна и на податоците од доверлива природа.

Член 15

Службите на Собранието на СФРЈ се должни, во рамките на својот делокруг, да обезбедуваат и да им ставаат на располагање на делегатите и на делегациите материјал, да им даваат стручна помош во изработката на предлози на закони, на други прописи и општи акти и на други нивни предлози, како и да се грижат за обезбедувањето на техничките и други услови за вршење на нивната функција.

Член 16

На делегатите им стои на располагање библиотеката и документацијата на Собранието на СФРЈ.

Член 17

На секоја делегација и на делегатите им се обезбедуваат во Собранието на СФРЈ услови за нивната работа.

На делегатите им се обезбедуваат во Собранието на СФРЈ простории за одржување состаноци и разговори со членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации и со работните тела и граѓаните.

Член 18

Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да формираат Клуб на делегатите.

Делегатите во Клубот на делегатите ги разгледуваат прашањата од заеднички интерес за својата работа и за работата на соборите и на Собранието на СФРЈ и се информираат и разменуваат мислења за одделни прашања на внатрешната и надворешната политика на земјата, како и за други прашања што ги подигнале делегатите во Клубот на делегатите или што ги подигнала Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Член 19

Организацијата, задачите и начинот на работа на Клубот на делегатите се уредуваат со правилата на Клубот.

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови за работа на Клубот на делегатите.

Член 20

Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да формираат, врз принципот на доброволно пристапување, Југословенска група на Интерпарламентарната унија.

Југословенската група на Интерпарламентарната унија учествува во работата на Интерпарламентарната унија, ги известува соборите на Собранието на СФРЈ за одлуките на Интерпарламентарната унија, поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ соодветни предлози и остварува соработка со националните групи на претставничките тела на други држави.

Член 21

Југословенската група на Интерпарламентарната унија донесува свои правила со кои ја уредува организацијата, задачите и начинот на својата работа.

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови за работа на Југословенската група на Интерпарламентарната унија.

Член 22

Делегатите ја вршат својата функција како општествена.

Делегатите имаат под условите утврдени со посебни прописи, право на надомест на личниот доход и на трошоците.

Член 23

На делегатите им се издава легитимација.

Во легитимацијата, покрај другото, се наведува имунитетното право и другите права што делегатот може да ги остварува врз основа на легитимацијата.

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ се грижи за издавањето на легитимациите и за евиденцијата на издадените легитимации.

Поблиски прописи за содржината, обликот и начинот на издавање на легитимациите, и за евиденцијата на издадените легитимации донесува претседателот на Собранието на СФРЈ.

III. ИНФОРМИРАЊЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА КОИ ОДЛУЧУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НЕГОВАТА РАБОТА

Член 24

Заради создавање услови, делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на

општествено-политичките организации и работните луѓе и граѓаните во тие организации и заедници непосредно да ги остваруваат своите права и должности во вршењето на функциите на Собранието на СФРЈ, како и делегациите да ги утврдуваат своите основни ставови и да учествуваат во утврдувањето на насоките за работа на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ, се обезбедува информирање на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за сите прашања за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за работата на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите.

Член 25

Собранието на СФРЈ ги известува делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за својата работа преку гласилото на Собранието на СФРЈ кое има службен и јавен карактер.

Гласилото на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: гласилото) се издава како заедничко гласило на Собранието на СФРЈ и на собрание на секоја република односно собрание на секоја автономна покраина посебно.

Член 26

Делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, преку гласилото, се известуваат за програмите и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, заради запознавање со работите и задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Заради учество во разгледувањето и заемањето основни ставови и во утврдувањето насоки за предлози за донесување закони, односно нацрт-закони, други прописи или општи акти од надлежноста на Собранието на СФРЈ, делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации се известуваат особено за: целите и причините поради кои се донесува законот или друг општ акт; основните односи што се уредуваат со него; основните решенија што се предлагаат и за другите можни решенија; мислењето за тоа како предложениите решенија ќе се одразуваат врз општествената положба и интересите на работните луѓе во одделни области од здружениот труд, врз интересите на работните луѓе и граѓаните во самоуправните организации и заедници и врз нивните заеднички и општи општествени интереси; за тоа кои предложени решенија не се усвоени и за причините за тоа; за другите факти и податоци што се од значење за заземањето основни ставови и за утврдувањето насоки на делегациите за работа на делегатите и делегациите со Собранието на СФРЈ.

Преку гласилото делегациите, во постапката за донесување акти на Собранието на СФРЈ, се известуваат за мислењата, предлозите и ставовите на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и за мислењата, предлозите и ставовите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини на Сојузниот извршен совет, општествено-политичките и другите општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Делегациите преку гласилото се известуваат и за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и за други прашања од работата и извршувањето на работите и задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Известувањето на делегациите се врши на кондизен и јасен начин, така што да им овозможува на

делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации да заземаат основни ставови и да ги утврдуваат насоките за работа на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ.

Член 27

Гласилото се доставува до делегациите, по правило, истовремено кога на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ им се доставуваат предлозите за донесување закони, односно нацрт-закони, други прописи или општи акти, во согласност со реловите утврдени со деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ за доставување на предлозите на акти и други материјали до делегатите.

Член 28

Гласилото се доставува до секоја делегација на основната самоуправна организација и заедница и на општествено-политичката организација.

Гласилото се доставува до сите делегати во Собранието на СФРЈ и во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, до сојузните органи и општествено-политичките и други општествени организации и до самоуправните организации и заедници во федерацијата.

Член 29

Предлагачот на закон, на друг пропис или општ акт и подносителот на други предлози за разгледување во Собранието на СФРЈ, е должен кон својот предлог да му достави на Собранието на СФРЈ посебно резиме на предлогот наменето на делегациите што ги содржи сите податоци од член 26 на овој деловник.

Ако предлагачот на општиот акт или подносителот на друг предлог што соборите на Собранието на СФРЈ ги донесуваат рамноправно не доставил до Собранието на СФРЈ кон својот предлог и посебно резиме на предлогот наменето за делегациите, претседателот на Собранието на СФРЈ, пред неговото упатување до делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ, ќе побара од предлагачот на актот односно од подносителот на друг предлог да постави согласно со обврската од став 1 на овој член.

Член 30

За редовно и навремено известување на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации преку гласилото се грижат претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 31

Стручните работи во врска со информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации ги вршат стручните служби на Собранието на СФРЈ според насоките и упатствата што во својот делокруг ги утврдуваат претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите и заедничките работни тела на соборите.

Член 32

Делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации можат да ги известуваат своите делегати и делегации во Собранието на СФРЈ за своите ставови, предлози и мислења и преку Собранието на СФРЈ.

За ставовите, предлозите и мислењата на делегациите, стручните служби на Собранието на СФРЈ ги известуваат делегатите, односно делегациите од соодветната република односно автономна покраина во Собранието на СФРЈ.

Член 33

Начинот и организацијата на информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките

организации поблиску се уредуваат со посебна одлука што ја донесуваат двата собора рамноправно.

Со одлуката од став 1 на овој член се уредуваат составот, задачите и начинот на работа на уредувачкиот одбор на гласилото.

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 34

Собранието на СФРЈ има претседател, кого рамноправно го избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите.

Член 35

Претседателот на Собранието на СФРЈ ги организира и свикнува заедничките седници на соборите на Собранието на СФРЈ и претседава на нив, дава иницијатива за претресување на одделни прашања од самостоен, односно рамноправен делокруг на соборите и од делокруг на заедничките работни тела на соборите и се грижи за усогласување на нивната работа.

Претседателот се грижи за применувањето на овој деловник, за спроведувањето на начелото на јавноста во работата на Собранието на СФРЈ и за остварувањето на правата на делегатите и делегациите во заедничката работа на соборите во врска со вршењето на нивната функција во Собранието на СФРЈ, распишува избори за делегати и ги врши другите права и должности што се определени со Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со посебни прописи.

Претседателот ги спротипотпишува указите за прогласување на закони и ги потпишува другите акти определени со овој деловник.

Претседателот донесува правила за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, правила за начинот на работата во Собранието на СФРЈ во врска со остварувањето на соработка со парламентите на други држави, како и други акти за кои е овластен со посебни прописи на Собранието на СФРЈ или со овој деловник.

Член 36

Собранието на СФРЈ има петмина потпретседатели, што соборите на Собранието на СФРЈ рамноправно ги избираат од редот на делегатите.

Член 37

Претседателот на Собранието на СФРЈ во случај на отсутност или спреченост, го заменува еден од потпретседателите на Собранието на СФРЈ според утврдениот ред.

Претседателот може на потпретседателот да му довери определени работи од својот делокруг.

Член 38

Претседателот и потпретседателите на Собранието на СФРЈ се избираат на четири години.

На претседателот и на потпретседателите на Собранието на СФРЈ им престанува функцијата ако им престане мандатот пред истекот на времето на кое се избрани.

Член 39

Претседателот на Собранието на СФРЈ, пред стапувањето на должност дава пред соборите на Собранието на СФРЈ свечена изјава која гласи:

„Изјавувам дека својата должност ќе ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека ќе се борам за заштита на сувереноста, независноста и интегритетот на земјата и за остварување на власта на работничката класа и на сите работни луѓе, дека ќе се залагам за остварување на братството и един-

ството и за рамноправност на народите и народностите, за развиток на социјалистичкото самоуправно општество и за остварување на заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните, народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Свечена изјава во идентичен текст, пред стапувањето на должност, даваат пред соборите и потпретседателите на Собранието на СФРЈ, како и претседателите и потпретседателите на соборите пред соборот на Собранието на СФРЈ што ги избрал.

Претседателот, судиите и судиите поротници на Сојузниот суд, пред стапувањето на должност, даваат свечена изјава, која гласи:

„Изјавувам дека во вршењето на својата должност ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, кон законите и самоуправните општи акти, дека својата должност ќе ја вршам совесно и непристрасно, дека во својата работа ќе се залагам за остварување на уставноста и законитоста и дека ќе ги штитам слободите и правата на граѓаните и самоуправната положба на работните луѓе и на самоуправните организации и заедници, како и општествениот поредок на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Другите сојузни функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, за кои таа обврска не е утврдена со закон, со деловникот или со одлука на Собранието на СФРЈ, даваат свечена изјава, која гласи:

„Изјавувам дека должноста што ми е доверена ќе ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека во својата работа ќе се раководам исклучиво од заедничките интереси на работните луѓе, на народите и народностите, на републиките и автономните покраини и од утврдената политика на Федерацијата, дека ќе се борам за сувереноста, независноста и интегритетот на земјата, за остварување на власта на работничката класа и на сите работни луѓе, за остварување на братството и единството и за рамноправноста на народите и народностите, за развитокот на социјалистичкото самоуправно општество и за остварување на заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Оваа изјава ја даваат и раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Свечената изјава од ст. 3, 4 и 5 на овој член се дава пред претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 40

Претседателот на Собранието на СФРЈ заедно со потпретседателите на Собранието на СФРЈ и со претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, како Претседателство на Собранието на СФРЈ:

— ги разгледува прашањата за усогласување и програмирање на работата на соборите, нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите во Собранието на СФРЈ;

— ги разгледува прашањата за организација на работата во Собранието на СФРЈ и за примена на Деловникот на Собранието на СФРЈ и деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ;

— се грижи за соработка на Собранието на СФРЈ со собранијата на републиките и со собранијата на автономните покраини;

— се грижи за соработка на Собранието на СФРЈ со органите на општествено-политичките и други општествени организации, самоуправните организации и заедници и на други организации во федерацијата;

— се грижи за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, во согласност со одредбите од овој деловник;

— го утврдува редоследот по кој потпретседателите го заменуваат претседателот на Собранието на СФРЈ;

— ги разгледува прашањата на организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ, ја утврдува предлог — одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ и го донесува актот за систематизација на работите и задачите во службите на Собранието на СФРЈ, ги поставува раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ и ја утврдува нивната положба и личните доходи, ако со закон или со деловник не е определено поинаку, и се грижи за условите и унапредувањето на работата на службите на Собранието на СФРЈ;

— донесува деловник за работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Претседателството на Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Собранието на СФРЈ, може да определи функционер на Собранието на СФРЈ што ќе го претставува Собранието на СФРЈ во одделен сојузен орган или сојузна организација, ако со сојузен закон или со одлука на Собранието на СФРЈ не е определено претставникот на Собранието на СФРЈ да го избираат односно да го определуваат соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 41

Во работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ учествува претседателот на Сојузниот извршен совет, а во случај на негова спреченост — членот на Сојузниот извршен совет што ќе го определи тој совет.

Во работата на Претседателството можат да учествуваат и функционери во Собранието на СФРЈ што ќе ги определи Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Член 42

Претседателот на Собранието на СФРЈ, во договор со претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, може да свика седница на Претседателството на Собранието на СФРЈ на која учествуваат и претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини заради разгледување на прашања од заеднички интерес за работата на Собранието на СФРЈ, на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

На оваа седница на Претседателството можат да се повикаат и претстеници на општествено-политичките и други општествени организации, самоуправни организации и засадници во федерацијата.

Член 43

Седниците на Претседателството на Собранието на СФРЈ ги свикнува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 44

Собранието на СФРЈ има генерален секретар. Генералниот секретар учествува во работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ, му помага на претседателот на Собранието на СФРЈ во организирањето на работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ и се грижи за извршувањето на заклучоците на Претседателството на Собранието на СФРЈ.

V. ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Општи одредби

Член 45

Соборите на Собранието на СФРЈ формираат комисији, како заеднички работни тела на собори-

те на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: комисији) за предлагање на изборот, именувањето или разрешувањето на функционерите од надлежноста на Собранието на СФРЈ; за разгледување на уставните прашања и следење на остварувањето на Уставот на СФРЈ; за предлагање на акти во врска со средствата потребни за работа на Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите и функционерите во Собранието на СФРЈ; за предлагање мерки во врска со изградувањето и унапредувањето на информирањето во делегатскиот собраниски систем и основите на општествениот систем на информирањето; за утврдување на идентичноста на текстовите на предлозите на акти на јазиците на народите на Југославија; за разгледување на претставките и предлозите од надлежноста на Собранието на СФРЈ, како и за разгледување на други прашања од заеднички интерес за работата на соборите на Собранието на СФРЈ.

Комисиите се формираат со овој деловник, а можат да се формираат и со посебна одлука што соборите ја донесуваат рамноправно.

Со одлуката за формирање на постојана или повремени комисија се уредуваат нејзиниот делокруг, составот и овластувањата.

Член 46

Комисијата има претседател и определен број членови.

Претседателот и членовите на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ, водејќи сметка за еднаквата застапеност на делегатите од обата собора. Во составот на секоја комисија се избира најмалку по еден делегат од секоја република, односно автономна покраина.

Во составот на одделни комисији можат, кога е тоа определено со овој деловник, односно со одлуката за формирање на комисијата, да делегираат свои претставници и општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и засадници во федерацијата.

Членовите на одделни комисији можат, кога е тоа определено со овој деловник односно со одлуката за формирање на комисијата, да се избираат од редот на научните, стручните и јавните работници.

Вкупниот број на членовите на комисијата од ст. 3 и 4 на овој член мора да биде помал од бројот на членовите на комисијата од редот на делегатите.

Член 47

Соборите на Собранието на СФРЈ избираат и разрешуваат рамноправно претседател и членови на комисијата.

Претседателот и членовите на комисијата се избираат на четири години, ако со одлуката за формирање на комисијата не е определено да се избираат на пократко време.

На претседателот и на членовите им престанува функцијата, ако им престане мандатот пред истекот на времето на кое се избрани.

Претседателот и сите или одделни членови на комисијата можат да бидат разрешени и пред истекот на времето на кое се избрани.

Изборот или разрешувањето на одделен член на комисијата од редот на делегатите се врши во текот на траењето на мандатот на соборот на Собранието на СФРЈ чијшто делегат се избира или разрешува од должноста член на комисијата.

Член 48

Претседателот на комисијата ја организира работата на комисијата.

Претседателот дава иницијатива за разгледување на одделни прашања од делокругот на коми-

сијата, свикува седници, предлага дневен ред на седниците и претседава на нив, се грижи за известувањето на членовите на комисијата за прашањата од делокругот на комисијата, соработува со претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и со претседателите на другите комисии и со функционерите што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации, се грижи за примената на деловникот и спроведувањето на заклучоците на комисијата и врши други работи определени со овој деловник или со одлуката за формирање на комисијата.

Член 49

Комисијата избира од редот на делегатите членови на комисијата заменик-претседател на комисијата, кој го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност.

Член 50

Комисијата работи во седници.

Седниците на комисијата ги свикува претседателот на комисијата по сопствена иницијатива. Претседателот на комисијата е должен да свикува седница ако тоа го побара претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателот на собор на Собранието на СФРЈ, или ако тоа го предложи една петтина од членовите на комисијата, десет делегати во секој собор или секоја делегација во Соборот на републиките и покраините.

Кон барањето, односно предлогот за свикување седница се наведуваат и прашањата што треба да се стават на дневен ред на седницата.

Ако претседателот на комисијата не свикува седница на комисијата кога е тоа должен да го стори, седница ќе свикува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 51

Комисијата може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинството членови на комисијата, а одлуки донесува со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 52

Комисијата донесува своја програма и план за работа.

Член 53

Заради проучување на одделни прашања од својот делокруг и заради составување на извештаи и нацрт-акти што ги подготвува за соборот, комисијата може да формира, како свои работни тела, поткомисии или работни групи. Членовите на поткомисиите односно на работните групи се именуваат од редовите на членовите на комисијата и на научните, стручните и јавните работници.

Комисијата може да ангажира научни и други институции и одделни стручњаци за подготвување на акти или заради проучување на одделно прашање од нејзиниот делокруг, ако е тоа предвидено во програмата за работа на соборот.

Член 54

Комисиите, на барање од соборите или од претседателот на Собранието на СФРЈ или по своја иницијатива, поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ извештаи за одделни прашања што ги разгледувале.

Извештајот на комисијата ги содржи изнесените мислења и ставови за прашањата што биле разгледувани на седницата на комисијата.

Член 55

Кога ќе одлучи да му поднесе извештај или предлог на собор на Собранието на СФРЈ, комисијата определува известител кој, по налог од комисијата, по сопствена иницијатива или по барање од

соборот, на седницата на соборот ќе го образложи ставот или предлогот на комисијата.

Известителот на седницата на соборот се изјаснува од името на комисијата за прашањата во врска со извештајот односно предлогот на комисијата, но не може да го измени предлогот на комисијата или да се откаже од него, ако за тоа не е овластен од комисијата.

Член 56

Комисијата соработува со други комисии, како и со работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ во прашања од заеднички интерес, а може со тие комисии и тела да одржува заеднички седници.

Член 57

Комисијата има право да бара на нејзината седница да присуствува претставник односно повереник на Сојузниот извршен совет, кога на седницата се разгледува предлог на тој совет, а претставник на сојузен орган на управата и на сојузна организација — кога на седницата се разгледува прашање од делокругот на тој орган, односно организација.

Претставникот, односно повереникот на Сојузниот извршен совет има право на седница на комисијата да учествува во разгледувањето на предлогот на Сојузниот извршен совет.

Претставникот на сојузен орган на управата и на сојузна организација има право на седница на комисијата да учествува во разгледувањето на прашања од делокругот на тој орган, односно организација.

Право да присуствува на седница на комисијата и да учествува во нејзината работа има и претставник на друг подносител на предлог што се разгледува на таа седница.

Член 58

Комисијата има право да бара од сојузните органи на управата и од сојузните организации известувања, како и други податоци што ѝ се потребни за работа, а со кои овие органи односно организации располагаат или во својот делокруг се должни да ги собираат и евидентираат.

Комисијата може да бара и од Сојузниот извршен совет известувања за прашањата што се на дневен ред на седница на комисијата, а што се однесуваат на делокругот на Сојузниот извршен совет.

Комисијата има право да бара вакви известувања и податоци и од самоуправните организации и заедници, што врз основа на закон вршат јавни овластувања во работите од интерес за федерацијата, а кои се однесуваат на нивната дејност во вршењето на јавните овластувања.

Член 59

За прашањата од својот делокруг комисиите соработуваат со соодветните тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини и можат, во спогодба со нив, да организираат заедничко разгледување и проучување на определено прашање.

Член 60

Комисијата може на своите седници да повика претставници на општествено-политичките и други општествени организации, на самоуправните организации и заедници и на други организации, како и научни, стручни и јавни работници, заради изнесување мислења на тие организации и заедници, односно работници, за прашањата што се разгледуваат на седницата.

Член 61

Комисиите можат да донесат деловник за својата работа, а се должни да го донесат ако е тоа пропишано со овој деловник или со одлуката за формирање на комисијата.

Член 62

На членовите на комисијата и на нејзините работни тела избрани од редот на научните, стручните и јавните работници што не се делегати може, покрај надоместот на трошоците, да им се определи посебна награда за работата во комисијата.

Член 63

Соброрите на Собранието на СФРЈ можат, покрај комисији, да формираат и други заеднички постојани или повремено работни тела.

Со одлуката за формирање на заедничко постојано или повремено работно тело се уредува неговиот состав, делокруг и задачи.

Член 64

Постојаната комисија има секретар.

Секретарот на комисијата му помага на претседателот на комисијата во подготвувањето на седниците, учествува во подготовката на одделни материјали за седниците, го подготвува извештајот и записниците од седниците на комисијата, ги организира и ги врши другите стручни работи за потребите на комисијата.

Секретарот на комисијата за својата работа им одговара на комисијата и на претседателот на комисијата, како и на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

2. Посебни одредби**Член 65**

Постојани комисији се:

- 1) Комисија за избор и именувања;
- 2) Комисија за уставни прашања;
- 3) Административна комисија;
- 4) Комисија за информирање;
- 5) Комисија за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија;
- 6) Комисија за претставки и предлози.

а) Комисија за избор и именувања**Член 66**

Комисијата за избор и именувања ги разгледува општите прашања на кадровската политика и прашањата во врска со изборот, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Во извршувањето на овие задачи Комисијата, во соработка со органите и организациите заинтересирани за решавање на кадровските прашања, подготвува и им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлози и им дава мислења во врска со изборот, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието на СФРЈ.

Член 67

Во рамките на задачите од областа на општите прашања на кадровската политика, Комисијата се грижи за спроведувањето на уставните начела и општествените норми што се однесуваат на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и им претстава на соборите на Собранието на СФРЈ мерки за нивното остварување.

Член 68

Во рамките на задачите од областа на изборот, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието на СФРЈ, Комисијата особено:

— подготвува и им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлози за избор односно именување и разрешување на функционери на Собранието на СФРЈ и на неговите собори, како и предлози за состав на заедничките комисији на соборите на Собранието на СФРЈ и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ;

— разгледува предлози на овластени предлагачи за избор и разрешување на членови на Сојузниот извршен совет и за именување и разрешување на сојузните секретари и на други функционери, претседатели и членови на колегијалните тела што ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ, од становиште за исполнување на условите утврдени за таа функција и на примена на утврдената постапка за подготвување предлози за нивниот избор и разрешување и им дава на соборите мислење за тие предлози;

— подготвува и им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлог за избор односно именување и разрешување на претседател и судии на Сојузниот суд, сојузен јавен обвинител и на неговите заменици, како и на претседатели и членови на колегијалните тела и на други функционери определени со закон, што ги избираат односно именуваат соборите на Собранието на СФРЈ;

— по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлог за именување и разрешување на гувернер на Народната банка на Југославија, генерален директор на Службата на општественото книговодство и негов заменик и на други функционери што ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ, а за кои со закон е определено да се именуваат по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет.

Член 69

Комисијата за избор и именувања остварува соработка со соодветните тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за сите суштествени прашања на кадровската политика од надлежноста на федерацијата и за прашањата на изборот односно именувањето на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, прибавува предлози и мислења на тие тела за изборот односно именувањето и обезбедува усогласување на ставовите во врска со утврдувањето на предлозите за избор и именувања.

Член 70

Комисијата за избор и именувања може, во рамките на својот делокруг, да врши анкети и да бора од државните органи и самоуправните организации потребни известувања, податоци и исправи.

Член 71

Комисијата за избор и именувања има претседател и 19 членови.

Од редот на делегатите на секој од соборите на Собранието на СФРЈ се избираат по седум членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата, а шест членови делегира Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

б) Комисија за уставни прашања**Член 72**

Комисијата за уставни прашања:

— го следи остварувањето на Уставот на СФРЈ;

— ги разгледува начелните прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и спроведувањето на законите и другите општи акти на Собранието на СФРЈ;

— ги разгледува предлозите на уставните промени.

За прашањата од став 1 на овој член Комисијата поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај со свои мислења и предлози.

Комисијата соработува со заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и со работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и со соодветните работни тела во собранијата на ре-

публиките и во собранијата на автономните покраини, како и со другите органи и општествено-политички и други општествени организации, самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Член 73

Комисијата за уставни прашања има претседател и 30 членови.

Претседателот и 15 членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија определуваат по еден член на Комисијата од редот на своите членови, општествено-политичките и други општествени организации во федерацијата, врз основа на претходен договор во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, делегираат пет членови на Комисијата, а другите членови на Комисијата ги избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на научните стручните и јавните работници.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на соодветните тела на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 74

Комисијата за уставни прашања донесува деловник за својата работа.

в) Административна комисија

Член 75

Административната комисија:

- утврдува и им поднесува на соборите предлози на прописи за надоместите на личните доходи и за другите примања на делегатите и на сојузните функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, како и на делегатите и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивното извршување;

- учествува во подготовките на општествените договори со кои се уредуваат прашања на надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите и на сојузните функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и им дава на соборите мислења за тие договори;

- донесува поединечни решенија за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите и на сојузните функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ;

- ја определува, во согласност со прописите и општествениот договор, височината на дневниците, на трошоците за двоен живот, надоместот за користење на годишен одмор, на селидбените трошоци, надоместот за користење на автомобил во лична сопственост за службени потреби и сл.;

- ја определува височината на надоместот на трошоците и мерилата за утврдување посебен надомест за работа на членовите на комисиите и на нивните работни тела избрани од редот на научните, стручните и јавните работници;

- соработува со соодветните работни тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини врз утврдувањето мерила за определување на височината на надоместите и на другите примања на делегатите и на сојузните функционери што ги избира, односно именува Собранието на СФРЈ;

- се грижи за правилноста на користењето на средствата предвидени во буџетот на федерацијата за вршење на дејноста на Собранието на СФРЈ и за неговите посебни намени и за тоа им поднесува извештај на соборите на Собранието на СФРЈ;

- го утврдува предлогот за обезбедување во буџетот на федерацијата средства за работа на Со-

бранието на СФРЈ и на неговите служби; врши измена на намената и височината на средствата предвидени во буџетот на федерацијата за вршење на дејноста на Собранието на СФРЈ и за неговите посебни намени, кога е за тоа овластено со закон;

— донесува акти за примена на основите и мерилата за личните доходи и за остварување на други права на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ.

Член 76

Административната комисија има претседател и седум членови што се избираат од редот на делегатите.

Од редот на делегатите на секој собор се избира еднаков број членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата.

Член 77

Административната комисија ги известува соборите на Собранието на СФРЈ за својата работа и за прописите што ги донела.

Прописите што ги донела Комисијата се објавуваат во службеното гласило на СФРЈ.

г) Комисија за информирање

Член 78

Комисијата за информирање ги разгледува прашањата за:

- уредување и унапредување на основите на општествениот систем на информирање;

- изградување и унапредување на системот на информирање на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата што се разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и го следи неговото остварување;

- начинот на информирање на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ;

- начинот на известување на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ;

- изградување и функционирање на единствениот информационо-документационен систем за потребите на сојузните органи и на општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата;

- како и други прашања на информирањето што се од интерес за остварувањето на функцијата на Собранието на СФРЈ во оваа област.

Член 79

Комисијата за информирање има претседател и 14 членови.

Претседателот и седум членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ, еден член делегира Сојузниот извршен совет, а шест членови на Комисијата делегираат, врз основа на претходен договор, во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, општествено-политичките и другите општествени организации во федерацијата.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на соодветните тела на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 80

Комисијата за информирање донесува деловник за својата работа.

д) Комисија за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија

Член 81

Комисијата за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија

утврдува дека на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките уставы се идентични текстовите на предлог-актите што се разгледуваат на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 82

Комисијата ја утврдува идентичноста на текстот на предлог-актот на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките уставы пред почетокот на претресот на тој акт на седницата на соборот и го известува соборот дали текстовите на предлог-актот што се разгледува се идентични.

Ако на седницата на соборот се поднесе амандман само на еден од јазиците на народите на Југославија, соборот може да одлучи претресот на тој амандман да се прекине додека не ќе се утврди идентичноста на текстот на амандманот на другите јазици на народите на Југославија.

Во тој случај соборот може конечно да го усвои предлог-актот, чиј составен дел е амандманот, кога ќе се утврди идентичноста на текстот на другите јазици на народите на Југославија.

Комисијата утврдува и дека текстовите на актите на Собранието на СФРЈ на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и унгарски јазик) се идентични со усвоените текстови на јазиците на народите на Југославија.

Член 83

Комисијата за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија има секции за секој од јазиците на народите на Југославија, утврден со републички уставы, и за јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик).

Член 84

Комисијата има претседател и определен број членови.

Секоја секција за јазиците на народите на Југославија и за јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик) има четири члена, од кои два се избираат од редот на делегатите, а два од редот на стручњаци за соодветниот јазик.

Член 85

Комисијата донесува деловник за својата работа.

2) Комисија за претставки и предлози

Член 86

Комисијата за претставки и предлози, во рамките на надлежноста на Собранието на СФРЈ:

— разгледува претставки со кои работните луѓе и граѓаните, самоуправните организации и заедници и други организации и органи на општествено-политичките заедници подигаат иницијативи за донесување, измени или дополнувања на закон, друг пропис и општ акт од надлежноста на Собранието на СФРЈ, ако со деловниките на соборите не е определено претставките на определени организации, заедници и органи непосредно да ги разгледува надлежниот собор;

— разгледува претставки и предлози што работните луѓе и граѓани, самоуправните организации и заедници и други организации и органи на општествено-политичките заедници му ги поднесуваат на Собранието на СФРЈ, а со кои се укажува на појави што настануваат во примената на законите, другите прописи и општи акти, и за тоа ги известува соодветните работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и им предлага да преземаат определени мерки;

— разгледува согласно со одредбите на овој член, претставки и предлози што се однесуваат на поединечни предмети;

— разгледува претставки и предлози на работните луѓе и граѓаните на организации, заедници и органи со кои се подига прашање за одговорноста на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и, по своја оценка, може да им предложи на соборите на Собранието на СФРЈ да преземаат соодветни мерки.

— ги разгледува, во соработка со соодветните тела на другите сојузни органи и општествено-политички организации и на други заинтересирани општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата, претставките и предлозите со кои се дава политичка и друга иницијатива од општ интерес, или се предупредува на проблемите и недостатоците што бараат преземање активност од пошироко општествено значење;

Ако Комисијата смета дека има основа за разгледување на иницијатива за донесување, измена или дополнување на закон или на друг општ акт од надлежноста на Собранието на СФРЈ, содржана во претставката ја доставува до матичниот одбор на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. Ако матичниот одбор не ја прифати иницијативата на која се однесува претставката, Комисијата за тоа ќе го известат подносителот на претставката.

Ако со претставката односно со предлогот што се однесува на поединечни предмети се подига прашање што е уредено со сојузен пропис, Комисијата непосредно ја зема во работа претставката односно предлогот и за резултатот го известува подносителот на претставката односно предлогот. Ако со таква претставка, односно предлог се подига прашање уредено со републички односно покраински пропис, Комисијата по правило ѝ ја отстапува претставката односно предлогот на соодветната комисија на Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина, а за отстапувањето и причините за отстапувањето го известува подносителот на претставката односно предлогот.

Член 87

Комисијата за претставки и предлози им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ извештај за својата работа и за своите забелешки, со предлози за преземање на потребни мерки.

Член 88

Комисијата за претставки и предлози може, во рамките на својот делокруг, да врши анализи на одделни појави и за таа цел да спроведува анкети и да бара од државните органи и од самоуправните организации и од други организации потребни известувања, податоци и исправи.

Член 89

Комисијата за претставки и предлози има претседател и 12 членови. Од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ се избираат осум членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата, а пет членови на Комисијата делегираат, врз основа на претходен договор во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, општествено-политичките и другите општествени организации во федерацијата.

Член 90

Комисијата за претставки и предлози донесува деловник за својата работа.

VI. РАБОТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Општи одредби

Член 91

Собранието на СФРЈ на заедничка седница на соборите го прогласува изборот и го објавува составот на Претседателството на СФРЈ.

Член 92

Заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ свикува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Претседателот на Собранието на СФРЈ ќе свика заедничка седница и кога тоа го бара Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет.

Член 93

Поканата за заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ мора да им биде доставена на делегатите десет дена пред денот определен за одржување на седницата.

На делегатите со поканата им се доставува предлог на дневниот ред и соодветен материјал за прашањата што се предлагаат за дневен ред, како и записник од претходната седница, ако не им е доставен порано.

Член 94

На заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ претседава претседателот на Собранието на СФРЈ.

Право и должност да учествуваат во работата на заедничка седница на соборите имаат сите делегати.

Во работата на заедничка седница на соборите можат да учествуваат членовите на Претседателството на СФРЈ и претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет.

На заедничка седница на соборите можат да бидат поканети претставници на општествено-политичките и на други општествени организации, на самоуправните организации и заедници и на други организации.

Член 95

На заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ, можат да присуствуваат, како гости на Собранието на СФРЈ, шеф на друга држава, членови на делегација на претставничко тело на друга држава, претставник на меѓународна организација или друг странски државник.

Странскиот државник односно претставникот на меѓународната организација од став 1 на овој член може да одржи говор на заедничката седница.

Член 96

За работата на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ се води записник.

За составувањето на записникот се грижи генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

2. Прогласување на изборот и објавување на составот на Претседателството на СФРЈ

Член 97

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, веднаш по извршениот избор, го известуваат претседателот на Собранието на СФРЈ кого го избале за член на Претседателството на СФРЈ.

Кога ќе ги прими известувањата од сите собранија на републиките и од собранијата на автономните покраини, претседателот на Собранието на СФРЈ ги упатува до делегатите и закажува заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 98

На заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ се покануваат, покрај делегатите, членовите на Претседателството на СФРЈ избрани во собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини, и претседателот на Сојузот на комунистите на Југославија.

Член 99

На заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ претседателот на Собранието на СФРЈ, откако ќе утврди кого собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини го избале за член на Претседателството на СФРЈ, односно кој како претседател на Сојузот на комунистите на Југославија е член на Претседателството на СФРЈ, го прогласува нивниот избор и го објавува составот на Претседателството на СФРЈ.

Член 100

По објавувањето на составот на Претседателството на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ ги повикува членовите на Претседателството на СФРЈ да дадат свечена изјава.

Членовите на Претседателството на СФРЈ даваат свечена изјава, чијшто текст е утврден со Уставот на СФРЈ и го потпишуваат текстот на свечената изјава.

Член 101

Составот на Претседателството на СФРЈ се објавува во службеното гласило на СФРЈ.

Член 102

Одредбите на овој деловник за прогласувањето на изборот и објавувањето на составот на Претседателството на СФРЈ се применуваат и врз прогласувањето на изборот на нов член на Претседателството на СФРЈ, што е избран на местото од членот на Претседателството на СФРЈ кому му престанал мандатот пред истекот на мандатот на Претседателството на СФРЈ.

VII. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НИВНА СОРАБОТКА

1. Меѓусебна соработка на соборите на собранието на СФРЈ и на нивните работни тела

Член 103

Соборите на Собранието на СФРЈ можат да одлучат заедно да одржат седница заради претресување на прашања од рамноправен делокруг.

Соборите можат да одлучат заедно да одржат седница и заради давање свечена изјава на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ, заради ислушување експозеа, извештаи и сл., како и заради претресување на други прашања од заеднички интерес.

Член 104

Седницата што соборите на Собранието на СФРЈ заедно ја одржуваат ја свикуваат претседателите на тие собори спогодбено или врз основа на заклучок на соборите, откако претходно ќе се договорат за денот и дневниот ред на таа седница.

На седницата што заедно ја одржуваат соборите претседава претседателот на соборот од чиј делокруг се прашањата на дневен ред на седницата, а ако се работи за прашања од рамноправен делокруг на соборите — на седницата претседаваат претседателите на соборите наизменично.

Член 105

Ако соборите заклучат на седницата што заедно ја одржуваат и да одлучуваат, секој собор гласа одделно.

Член 106

На седницата што соборите ја одржуваат заедно, согласно се применуваат одредбите за деловниот ред на седниците на соборите.

Член 107

Работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ можат да заклучат заедно да одржат седница заради разгледување на прашања од интерес за двата собора и за тие прашања можат да поднесат заеднички извештај до соборите.

Седницата што работните тела на соборите заедно ја одржуваат ја свикуваат претседателите на тие тела, спогодбено или врз основа на заклучок на работното тело, откако претходно ќе се договорат за денот на одржувањето и за дневниот ред на таа седница. На овие седници претседаваат претседателите на работните тела наизменично.

2. Разгледување во еден собор на предлог-акти од делокругот на другиот собор

Член 108

Надлежниот собор може во текот на постапката за донесување акт да бара другиот собор да го разгледа предлогот на тој акт и да му даде мислење за тој предлог.

Соборот од кого е барано мислење го разгледува предлогот на актот и својот став односно мислење за тој акт му го доставува на надлежниот собор.

Член 109

Секој собор може во текот на постапката за донесување акт од делокругот на другиот собор да го разгледува предлогот на тој акт, ако со тој акт се уредуваат прашања, што се од значење за вршењето на работите од делокругот на тој собор.

Откако ќе го разгледа таквиот акт, соборот може да му ги достави на надлежниот собор своите предлози и мислења.

Надлежниот собор е должен да ги разгледа овие предлози и мислења.

Член 110

Соборот што на надлежниот собор му дал предлог или мислење за предлог-актот од делокругот на тој собор, може да определи свој претставник што на седницата на надлежниот собор ќе го образложи предлогот односно мислењето на соборот.

Член 111

Работното тело на соборот на Собранието на СФРЈ може во текстот на постапката за донесување акт од делокругот на другиот собор да го разгледува СФРЈ може во текот на постапката за донесување известити соборот чиешто е работно тело.

3. Постапка за усогласување на ставовите на соборите на Собранието на СФРЈ во донесувањето акти од рамноправен делокруг на соборите

Член 112

Претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ меѓусебно се известуваат за текстот на актот од рамноправен делокруг на соборите, што соборите го усвоиле и за ставовите што соборите ги зазеле при претресот на предлогот.

Актот се смета за донесен, ако во идентичен текст е усвоен во двата собора на Собранието на СФРЈ.

Член 113

Ако претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ утврдат дека предлог-актот не е усвоен во идентичен текст во двата собора, ќе го известат за тоа соборот.

Соборите во тој случај повторно го претресуваат предложениот акт и, ако ни до повторениот претрес

не го усвојат предложениот акт во идентичен текст, предлогот се симнува од дневниот ред на седниците на соборите.

Член 114

На предлог од предлагачот, соборите на Собранието на СФРЈ повторно ќе го стават на дневен ред на првата наредна седница предлог-актот што е симнат од дневниот ред на седниците на соборите.

Пред претресот на седницата на соборот, работните тела на соборот го разгледуваат на заедничка седница предлог-актот и им поднесуваат на соборите извештај.

Член 115

Ако соборите на Собранието на СФРЈ ни по претресот на заедничкиот извештај на работните тела на соборите не го усвојат предложениот акт во идентичен текст, соборите можат да одлучат предложениот акт да се симне од дневниот ред или да формираат заедничка комисија од еднаков број членови на едниот и другиот собор, на која ѝ се доверува составувањето на предлог за решение на спорното прашање.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден од соборите не го прифати предлогот за решение на спорното прашање што го поднела заедничката комисија, предлогот се симнува од дневниот ред и на предлог од предлагачот ќе се стави на дневен ред уште на една седница на соборите.

По ваквиот предлог се постапува како и при разгледувањето на предлог-актот на претходната седница на соборите.

Член 116

Ако соборите на Собранието на СФРЈ на втората седница одржана еднопосредно не го усвојат предлогот на актот во идентичен текст, се смета дека одлука за продолжување на мандатот на делегатите не е ни донесена, донесувањето на закон за ратификација на меѓународен договор се одложува за три месеци, а до усвојувањето на деловникот на Собранието на СФРЈ ќе се применува деловникот во текстот што го усвоил Сојузниот собор.

Член 117

Ако соборите на Собранието на СФРЈ не го усвојат предлогот на предлагачот за избор односно именување или разрешување на сојузни функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, овластениот предлагач поднесува нов предлог за избор односно именување или разрешување.

4. Постапка за решавање на спорните прашања што се однесуваат на делокругот на соборите на Собранието на СФРЈ

Член 118

Кога при подготвувањето на програмите и плановите за работа на соборите, или на предлогот на дневниот ред на седница на собор, при упатувањето од страна на претседателот на Собранието на СФРЈ предлог на закон, друг пропис или општ акт, доставени до Собранието на СФРЈ, до надлежните собори и во постапка во соборите, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, ќе се појави спор за прашање во делокругот на кој собор спаѓа донесувањето на законот, друг пропис или општ акт, на барање од претседателот на Собранието на СФРЈ, на претседател на собор, претседател на работно тело на собор односно на заедничко работно тело на соборите, таквото прашање го разгледуваат законодавно-правните комисии на двата собора на заедничка седница.

Член 119

Законодавно-правните комисии на двата собора на Собранието на СФРЈ врз основа на разгледува-

њето на спорното прашање заземаат ставови за спорното прашање и за своите ставови и мислење го известуваат претседателот на Собранието на СФРЈ.

Ако законодавно-правните комисии на двата собора заземат идентичен став за спорното прашање, претседателот на Собранието на СФРЈ го известува за тој став функционерот односно работното тело што ја повело постапката за решавање на спорното прашање и претседателите на двата собора на Собранието на СФРЈ.

Ако законодавно-правните комисии не зазеле идентичен став, претседателот на Собранието на СФРЈ го известува спорното прашање пред Претседателството на Собранието на СФРЈ, кое на соборите им предлага решение на спорното прашање.

До колку соборите не се согласат со предлогот на Претседателството на Собранието на СФРЈ, соборите спогодбено ќе го утврдат начинот и постапката за усогласување на ставовите за спорното прашање.

5. Усогласување на програмите за работа на соборите

Член 120

Секој собор на Собранието на СФРЈ самостојно ја утврдува програмата за својата работа.

Програмата за работа се утврдува за период од една година, а може да се утврдува и за подолг период.

Врз основа на програмата за работа соборите утврдуваат периодични планови за работа.

Член 121

Секој собор на Собранието на СФРЈ му доставува нацрт на својата програма и план за работа на другиот собор, што го разгледува нацртот од гледиштето на работите и роковите за извршување на тие работи и начинот на нивна подготовка и за тоа му дава мислење на другиот собор.

Секој собор го разгледува мислењето на другиот собор и за својот став го известува другиот собор.

Член 122

Ако при изработката и утврдувањето на програмите и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и при изработката на програмите и плановите за работа на Сојузниот извршен совет се појават прашања по кои е потребно да се усогласат работите и роковите за нивно извршување, Претседателството на Собранието на СФРЈ ги разгледува предлозите на програмите и плановите на соборите и им предлага на соборите начин на усогласување на тие прашања.

Член 123

Ако при изработката и утврдувањето на програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на програмите за работа на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини се појави потреба од усогласување на тие програми за прашањата што се од значење за работата на соборите, Претседателството на Собранието на СФРЈ, заедно со претседателите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, ги разгледува програмите и предлага начин на усогласување на програмите.

VIII. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Член 124

Собранието на СФРЈ учествува во работата на сојузните општествени совети во согласност со законот и со општествениот договор за нивно формирање.

Член 125

Во работата на сојузните општествени совети учествуваат делегатите — претставници на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, зависно од прашањата што се на дневен ред на седниците на сојузните општествени совети.

Член 126

Делегатите во Собранието на СФРЈ, кои учествуваат во работата на сојузниот општествен совет, се должни на седницата на советот да ги известуваат мислењата и ставовите на работното тело на соборите во чиј делокруг спаѓа прашањето што се разгледува на седницата на советот, ако работното тело на соборите зазело став за тоа прашање.

Делегатот на Собранието на СФРЈ кој учествува во работата на сојузниот општествен совет го известува работното тело, во чиј делокруг спаѓа прашањето, што е разгледувано на седницата на советот, за ставовите и мислењата заземени на седницата на советот.

Член 127

Во работата на сојузните општествени совети можат да учествуваат претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ и другите делегати во Собранието на СФРЈ што ќе ги определат соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 128

За ставовите и мислењата на сојузните општествени совети заземени во постапката за подготовка на одделни закони и на други општи акти или во врска со разгледувањето на други прашања од значење за работата на Собранието на СФРЈ што се упатени до Собранието на СФРЈ, се известуваат сите делегати во Собранието на СФРЈ.

Член 129

Во постапката за подготовка и разгледување на законите или на друг општ акт од надлежност на Собранието на СФРЈ работните тела на соборите и надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ги разгледуваат мислењата и ставовите на сојузните општествени совети по повод разгледувањето на тој акт.

IX. АКТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 130

Соборите на Собранието на СФРЈ донесуваат сојузни закони, општествен план на Југославија, буџет на федерацијата и завршна сметка на буџетот на федерацијата, декларации, резолуции, препораки и одлуки и даваат автентични толкувања на сојузните закони (акти на Собранието на СФРЈ).

Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела можат да донесуваат и заклучоци.

Собранието на СФРЈ учествува во склучувањето на општествените договори.

Член 131

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, донесува сојузни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ самостојно.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг, кога е тоа предвидено со Уставот на СФРЈ, донесува закони и други прописи и општи акти врз основа на согласност од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, а други закони и други прописи и општи акти — самостојно.

Законите за ратификација на меѓународните договори, во рамките на својот делокруг, секој собор ги донесува самостојно, а законите за ратифи-

кација на меѓународните договори што бараат донесување на нови или измена на важечките републички и покраински закони, ги донесуваат двата собора рамноправно.

Општествениот план на Југославија Соборот на републиките и покраините го донесува врз основа на согласност од Собранијата на републиките и од Собранијата на автономните покраини.

Буџетот на федерацијата и завршната сметка на буџетот на федерацијата ги донесува Сојузниот собор самостојно.

Автентично толкување на сојузен закон дава Соборот на Собранието на СФРЈ што го донел сојузниот закон.

Автентично толкување на законите за ратификација на меѓународните договори, што соборите ги донеле рамноправно, даваат двата собора рамноправно.

Член 132

Со декларација се изразува општиот став на Собранието на СФРЈ за прашањата од областа на внатрешната или надворешната политика.

Член 133

Со резолуција се укажува на состојбата, проблемите и потребите во определена област на општествениот живот и се утврдува политиката што треба да се спроведува во таа област и се предвидуваат мерките за нејзино спроведување.

Член 134

Со препорака се укажува на значењето на определени прашања што се однесуваат на извршувањето на сојузните закони, на други прописи и општи акти или на развојот на самоуправањето и на самоуправните односи во определена област.

Со препорака се изразува мислењето на Собранието на СФРЈ во врска со усогласувањето на самоуправните односи и развивањето на меѓусебната соработка на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и на другите организации, со насочување на дејноста на тие организации и заедници за прашањата од заеднички интерес и со поттикнување на самоуправното спогодување и општественото договоране.

Со препорака се предлагаат мерки што организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и други организации и државните органи треба да ги преземат заради решавање на тие прашања во согласност со нивните задачи и интереси.

Член 135

Одлука се донесува како акт за вршење на правата и должностите на Собранието на СФРЈ, како извршен пропис, или како акт за регулирање на внатрешната организација и на односите во Собранието на СФРЈ.

Со одлука како акт за вршење на правата и должностите на Собранието на СФРЈ соборите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, одлучуваат за избор односно именување и разрешување, за потврда на соодветни акти на самоуправните организации и заедници или за давање согласност на таквите акти, како и за другите права и должности на Собранието на СФРЈ, кога е тоа определено со прописи.

Одлуката како извршен пропис е општ акт што се донесува заради извршување и конкретизирање на одредби на закони, ако е тоа предвидено со сојузен закон.

Одлука како извршен пропис може да донесува и Административната комисија.

Одлуките со кои се уредуваат: внатрешната организација, работата и односите во областа на заедничката работа на соборите и работата на заедничките работни тела на соборите, ги донесуваат двата собора рамноправно. Соборите на Собранието на СФРЈ рамноправно ја донесуваат и одлуката за

организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ.

Одлуките со кои ја уредуваат својата внатрешна организација, работата и односите во соборите на Собранието на СФРЈ, ги донесува секој собор самостојно, а работните тела на соборите, ако се за тоа овластени со деловникот за работа на соборот.

Член 136

Секој собор на Собранието на СФРЈ може, во рамките на својот делокруг, да донесува заклучоци за својата работа и за работата на работното тело што го формира, како и за работата на службите на Собранието на СФРЈ за потребите на соборот и на неговите работни тела.

Соборите можат, во рамките на својот делокруг, со заклучок да ги утврдуваат и обврските на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и на сојузните организации во поглед на подготвувањето на предлог-акт или на вршењето на другите работи од нивниот делокруг.

Соборите можат, во рамките на својот делокруг, со заклучок да ги утврдуваат обврските на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и на сојузните организации и да им даваат насоки во врска со извршувањето на сојузните закони, на други прописи и општи акти и со насочувањето на работата на тие органи.

Заклучоците на соборите им се доставуваат на органите и организациите на кои се однесуваат и се објавуваат во информативниот билтен на Собранието на СФРЈ.

Заедничките работни тела на соборите и работните тела на соборите можат да донесуваат заклучоци само за својата работа.

Член 137

Собранието на СФРЈ учествува во склучувањето на општествен договор кога е тоа со закон определено или кога тоа ќе го одлучи соборот на Собранието на СФРЈ во чијшто делокруг спаѓа прашањето што е предмет на општествениот договор.

Соборот во чијшто делокруг спаѓа прашањето што е предмет на општествениот договор го определува работното тело на соборот, што ќе учествува во подготвувањето на општествениот договор и, по постигнатата согласност со учесниците на општествениот договор, ќе му го предложи на соборот текстот на општествениот договор на прифаќање. Овој собор одлучува за прифаќањето на општествениот договор, а прифатениот општествен договор од името на Собранието на СФРЈ го потпишуваат претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателот на соборот што го прифатил.

Во поглед на учеството на Собранието на СФРЈ во склучувањето на договори, согласно се применува постапката од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 138

Текстот на законите не се потпишува.

Указот за прогласување на закон, на општествениот план на Југославија, на буџетот на федерацијата и на завршната сметка на буџетот на федерацијата го спротипотпишува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Со указ се прогласува и одлуката за избор на Сојузниот извршен совет.

Актите што се донесени на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ ги потпишува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Актите што ги донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ во рамноправен делокруг, освен законите, ги потпишуваат претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателите на двата собора на Собранието на СФРЈ, а актите што ги донесува еден собор во самостоен делокруг, освен законите, ги потпишуваат претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателот на тој собор.

Заклучокот што го донел соборот на Собранието на СФРЈ во својот делокруг то потпишува претседателот на соборот што го донел заклучокот.

Член 139

На изворниците на законите се става државен печат, а на изворниците на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ — печат на Собранието на СФРЈ.

На оригиналите на автентичните текстови на законите, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик) се става печат на Собранието на СФРЈ.

Под изворник на закон односно на друг пропис и општ акт на Собранието на СФРЈ се подразбира текст на закон односно на друг пропис и општ акт на јазиците на сите народи на Југославија усвоен на седница на надлежниот собор.

Изворниците на закони, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и оригиналите на автентичните текстови на тие акти на јазиците на албанската и на унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик) се чуваат во Собранието на СФРЈ.

За ставањето државен печат на изворниците на законите и за ставањето печат на Собранието на СФРЈ на други прописи и општи акти и на оригиналите на автентичните текстови на тие акти на јазиците на албанската и на унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик) и за чувањето на изворниците и оригиналите на автентичните текстови и за евиденцијата на тие акти, се грижи генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Член 140

Законите, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ се донесуваат и се објавуваат во службеното гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во автентични текстови на јазиците на народите на Југославија утврдени со републичките уставы.

Законите, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ се објавуваат во службеното гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија како автентични текстови и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 141

Собранието на СФРЈ ја известува јавноста за прашањата што се разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за своите одлуки и ставови по тие прашања, како и за работата на соборите и нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите.

Член 142

На работните луѓе и на граѓаните, на организациите на здружениот труд, на другите самоуправни организации и заедници и на други организации им се достапни, во согласност со одредбите на прописите за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, и информативните и документационите материјали за прашањата што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ.

Член 143

На работните луѓе и на граѓаните им се обезбедува, во согласност со одредбите на прописите за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, слободен пристап во Собранието на СФРЈ, на просторот определен за таа цел.

На заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и на седниците на секој од соборите на Собранието на СФРЈ, на седниците на работ-

ните тела на соборите и на седниците на заедничките работни тела на соборите може да се одлучи определено прашање да се претресува без присуство на јавноста, ако тоа го бараат интересите на безбедноста, или одбраната на земјата или други општествени интереси.

Работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите можат да одлучат, на седниците на тие тела да не присуствуваат работни луѓе и граѓани, ако тоа го бараат општествените интереси.

Член 144

Претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање имаат право да присуствуваат на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ, на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, како и на седниците на работните тела на соборите и на седниците на заедничките работни тела на соборите и да ја известуваат јавноста за нивната работа.

На заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ може да се одлучи претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање да можат да присуствуваат на седницата и кога на неа се претресува некое прашање без присуство на јавноста. За таквото прашање можат овие претставници да даваат за јавноста само известувања за кои тоа ќе се одлучи на седницата. На седницата може да се одлучи известувања за таквото прашање да можат да се даваат дури по истекот на определено време.

Работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите можат да ги определат условите под кои претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање можат да ја известуваат јавноста за работата на нивните седници.

На седниците на работните тела на соборите и на седниците на заедничките работни тела на соборите може да се одлучи одделно прашање да се разгледува без присуство на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање, ако тоа го бараат интересите на безбедноста или одбраната на земјата или други општествени интереси.

Член 145

На претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање им се ставаат на располагање предлог-актите што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ, гласилото на Собранието на СФРЈ, информативните и документационите материјали за прашањата што се разгледуваат во соборите на Собранието на СФРЈ, во нивните работни тела и во заедничките работни тела на соборите и известувањата, извештаите за работата на работните тела на соборите и на заедничките работни тела на соборите и стенографските белешки од седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, освен ако соборот односно работното тело одлучило одделно прашање да се разгледува без присуство на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање.

Член 146

Претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање, како и лицата што работат врз работите на информирањето на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ, се должни во вршењето на оваа дејност да се придржуваат кон начелата на професионалната етика и на општествената одговорност.

Објавувањето на информации со кои му се нанесува штета на угледот на Собранието на СФРЈ или на интересите на општествената заедница, на честа, угледот и на правата на делегатите, повлекува одговорност.

Член 147

Начинот на остварување на правата, должностите и одговорноста на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање во Собранието на СФРЈ се уредува со правилникот што го донесува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 148

Надлежниот собор може да одлучи, предлог-законот или другиот општ акт што се претресува во Собранието на СФРЈ, а што е од посебен интерес за јавноста, да се објави преку печатот или посебна публикација.

Член 149

Собранието на СФРЈ издава информативен билтен на Собранието на СФРЈ, заради известување на делегатите и делегациите, како и на заинтересираните државни органи општествено-политички и други општествени организации, на самоуправните организации и заедници и на други организации за својата работа.

Во информативниот билтен на Собранието на СФРЈ се објавуваат одлуките и заклучоците на Собранието на СФРЈ и на неговите собори што не се објавуваат во службеното гласило на СФРЈ.

Собранието на СФРЈ издава публикации за својата работа и за прашањата што ги разгледува.

Член 150

Собранието на СФРЈ издава стенографски белешки од седниците на соборите.

Начинот на уредување и издавање на стенографските белешки се уредува со посебна одлука, што ја донесуваат соборите рамноправно.

Член 151

Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите можат, заради известување на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ, да одлучат да се даде официјално соопштение за печатот и за другите средства за јавно информирање.

Член 152

Официјално соопштение за печатот и за другите средства за јавно информирање се дава, особено, по седниците на соборите на Собранието на СФРЈ или на нивните работни тела или на заедничките работни тела на соборите што се одржани без присуство на јавноста, односно без присуство на претставници на печатот и на другите средства за јавно информирање, како и во други случаи кога тоа ќе го одлучи соборот или работното тело.

Ако текстот на официјалното соопштение не е утврден на седницата на соборот односно на неговото работно тело или на седницата на заедничкото работно тело на соборите, тој текст го утврдува претседателот на соборот односно на работното тело.

Член 153

Конференција за печатот се одржува кога тоа ќе го одлучи собор на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ, претседател на собор или Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Претседателот на Собранието на СФРЈ, претседател на собор и Претседателството на Собранието на СФРЈ можат да определат претставник што ќе одржи конференција за печатот.

Претседателството на Собранието на СФРЈ може да им предложи и на другите функционери во Собранието на СФРЈ да одржат конференција за печатот.

XI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 154

Секој делегат има право на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите да зборува на кој и да е од јазиците на народите на Југославија односно на јазикот на народноста на која ѝ припаѓа.

Делегатот и делегацијата имаат право на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите да им поднесуваат писмени предлози, амандмани и други поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките уставни односно на кој и да е од јазиците и писмата на народностите.

Говорот на делегат одржан на седница на собор на Собранието на СФРЈ или на негово работно тело, или на заедничко работно тело на соборите на еден од јазиците на народите на Југославија се преведува на другите јазици на народите на Југославија.

Говорот на делегат одржан на седница на собор на Собранието на СФРЈ или на негово работно тело или на заедничко работно тело на соборите на јазик на народност се преведува на сите јазици на народите на Југославија.

Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се применуваат и на сите други говорници на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела.

Член 155

Секој делегат има право на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела да им поднесува писмени предлози, амандмани и други поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките уставни односно на народноста на која ѝ припаѓа.

Поднесоците на делегатите составени на еден од јазиците на народите на Југославија и поднесоците составени на јазиците на одделни народности се преведуваат на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките уставни на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

Член 156

Во Собранието на СФРЈ се изработуваат на јазиците и на писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките уставни и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански и на унгарски јазик):

— предлог-актите на Собранието на СФРЈ и другите предлози што ги разгледуваат соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите, како и заклучоците и записниците на соборите и на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите;

— информативните и документационите материјали за прашањата на дневен ред на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите и за другите прашања од делокругот на соборите, односно на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите што, според одредбите на овој деловник, им се упатуваат на делегатите;

— другите материјали што им се упатуваат на делегатите како: информативниот билтен на Собранието на СФРЈ, поканите за седница на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите и други известувања.

Материјалите од став 1 на овој член што на Собранието на СФРЈ му ги доставуваат Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и со-

јужните организации мораат да бидат изработени и доставени на јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките устав и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

Материјалите од став 1 на овој член што на Собранието на СФРЈ му ги доставиле други органи и организации, како и делегациите и делегатите, а не се изработени на сите јазици на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик), се преведуваат во Собранието на СФРЈ на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките устав и на јазиците на албанската и унгарската народност (на албански јазик и на унгарски јазик).

Член 157

На делегатот му се доставува материјалот на јазикот на народот на Југославија, утврден со републичкиот устав, на кој му припаѓа делегатот, ако тој не бара поинаку, а на делегатот што ѝ припаѓа на народност на јазикот на народот на Југославија што ќе го определи тој или на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

На собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, материјалите на Собранието на СФРЈ им се доставуваат на јазикот на народот на Југославија што се употребува во таа република односно автономна покраина, а на собранијата на автономните покраини и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

На органите и организациите и на одделни граѓани на територијата на републиката односно на автономната покраина, материјалите на Собранието на СФРЈ им се доставуваат на јазикот на народот на Југославија што се употребува во таа република односно автономна покраина, а на територијата на автономната покраина и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

Член 158

Документите што во Собранието на СФРЈ им се издаваат на делегатите, како што се легитимациите на делегатите и слични исправи, го содржат текстот на јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките устав и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

Документите и другите акти што се однесуваат само на одделен делегат се издаваат на јазикот на народот на Југославија, утврден со републички устав, на кој му припаѓа тој делегат, ако тој не бара поинаку, а на делегатот што ѝ припаѓа на народност — на јазикот на народот на Југославија и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик), што ќе го определи тој.

Член 159

Собранијата на автономните покраини и другите органи и организации на подрачјата на кои живеат припадници на народностите можат предложите односно барањата за донесување акти на Собранието на СФРЈ и другите предлози што ги разгледуваат соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела да ги поднесуваат на еден од јазиците на народностите од територијата на автономната покраина односно од тоа подрачје.

Граѓаните — припадници на народностите можат на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела да им поднесуваат барања за донесување акти на Собранието на СФРЈ, предлози и други претставки на јазикот на народноста на која ѝ припаѓаат.

Барањата, предлозите и претставките од ст. 1 и 2 на овој член, составени на јазиците на народно-

стите, што им се доставуваат на делегатите, се преведуваат на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките устав и на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик).

Одговорите на овие барања, предлози и претставки се доставуваат на јазикот на народот на Југославија, или на јазикот на албанската односно унгарската народност (на албански јазик односно на унгарски јазик) на кој се обратил подносителот на барањето, предлогот или претставката.

XII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Член 160

Собранието на СФРЈ, во остварувањето на соработката со Претседателството на СФРЈ по прашањата од заеднички интерес, го известува Претседателството на СФРЈ за седниците на соборите и за заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ и му ги доставува информативните и другите документациони материјали од интерес за работата на Претседателството на СФРЈ.

Член 161

Членовите на Претседателството на СФРЈ можат да присуствуваат и да учествуваат во работата на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ, на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и на седниците на заедничките работни тела на соборите.

Член 162

Предлозите на Претседателството на СФРЈ за утврдување на внатрешната и на надворешната политика и за донесување закони и други општи акти, се разгледуваат во надлежниот собор на Собранието на СФРЈ според постапката утврдена со деловникот на тој собор.

Член 163

Кога надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ќе побара од Претседателството на СФРЈ, да ги изложи ставовите за одделни прашања од неговата надлежност што се од интерес за работата на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ го известува за тоа Претседателството на СФРЈ.

Член 164

Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ не го прифати предлогот на Претседателството на СФРЈ за утврдување на внатрешната и на надворешната политика или предлогот за донесување закон или друг општ акт чиешто донесување Претседателството на СФРЈ го смета за неопходно, или ако не го прифати предлогот на Претседателството на СФРЈ да се одложи донесувањето на закон или на друг општ акт, претседателот на Собранието на СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ за ставот на надлежниот собор и за причините поради кои го зазел тој став.

Во случајот од став 1 на овој член, по иницијатива од Претседателството на СФРЈ или од надлежниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе се постапи на начинот утврден во член 319 од Уставот на СФРЈ.

Член 165

Претседателството на СФРЈ го известува Собранието на СФРЈ за состојбата и проблемите на внатрешната и надворешната политика, односно за други прашања од надлежноста на Собранието на СФРЈ на заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ, а може тоа да го стори и на седница на соборот во чијшто делокруг спаѓаат прашањата за кои се известува Собранието на СФРЈ.

Член 166

Кога Претседателството на СФРЈ ќе задржи од извршување пропис на Сојузниот извршен совет, претседателот на Собранието на СФРЈ го известува за тоа надлежниот собор веднаш откако ќе биде известен за одлуката на Претседателството на СФРЈ.

Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ одлучува за тоа дали прописот на Сојузниот извршен совет останува во сила или се укинува, односно поништува.

За ставот на надлежниот собор претседателот на Собранието на СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ.

Член 167

Прашањето за доверба на Сојузниот извршен совет што Претседателството на СФРЈ, во остварувањето на своите права и должности, го поставува пред Собранието на СФРЈ, се разгледува на начин утврден со овој деловник и со деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ.

Претседателот на Собранието на СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ за одлуката на соборите на Собранието на СФРЈ по повод поставувањето на прашањето, за доверба од страна на Претседателството на СФРЈ.

ХП. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПРЕМА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Претставување на Сојузниот извршен совет во Собранието на СФРЈ

Член 168

Претседателот на Сојузниот извршен совет го претставува Сојузниот извршен совет во соборите на Собранието на СФРЈ, на заедничка седница на соборите и на нивните работни тела и во заедничките работни тела на соборите.

Потпретседателот на Сојузниот извршен совет го претставува Сојузниот извршен совет во соборите на Собранието на СФРЈ, на заедничка седница на соборите и на нивните работни тела и во заедничките работни тела на соборите, во согласност со заклучоците на Сојузниот извршен совет или врз основа на овластување од претседателот на Сојузниот извршен совет.

Член 169

Заради остварување на постојана соработка со Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет определува сиви членови како постојани претставници во одделен собор на Собранието на СФРЈ и во работните тела на соборите.

За свој постојан претставник во одделни работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет може да определи и функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, што не е член на Сојузниот извршен совет, по праќањата од областите што спаѓаат во делокругот на органот, односно на организацијата со која раководи тој.

Член 170

Сојузниот извршен совет може да определи еден свој член да го претставува по определено прашање во одделен собор на Собранието на СФРЈ и во работните тела на соборите.

Сојузниот извршен совет може да определи и функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, што не е член на Сојузниот извршен совет, да го претставува во одделен собор на Собранието на СФРЈ и во работните тела на соборите по определено прашање од областа што спаѓа во делокругот на органот на управата односно на сојузната организација со која раководи тој.

Сојузниот извршен совет може да определи и потсекретар или помошник на функционер што раководи со сојузен орган на управата или сојузна организација да го претставува во работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ по определено прашање од областа што спаѓа во делокругот на соодветниот сојузен орган на управата односно на сојузната организација, ако со деловникот на соборот не е определено поинаку.

Член 171

Кога Сојузниот извршен совет им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлог-акт односно друг предлог заради разгледување, го известува соборот за својот претставник што го определил.

Претставниците на Сојузниот извршен совет присуствуваат на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела и на седниците на заедничките работни тела на соборите на кои се разгледува предлог-актот, што го поднел тој совет, и учествуваат во работата на соборите, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите, ги изнесуваат ставовите на Сојузниот извршен совет и го известуваат Сојузниот извршен совет за ставовите и мислењата на соборите односно на работните тела.

Член 172

Сојузниот извршен совет упатува свои повереници кога на дневен ред на седница на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите е предлог-акт што го поднел тој совет.

Сојузниот извршен совет може да упати свои повереници и во други случаи, кога тоа го смета за потребно.

Сојузниот извршен совет упатува повереници и кога тоа го бараат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите.

Повереникот на Сојузниот извршен совет присуствува на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на седниците на заедничките работни тела на соборите дава известувања и објасненија за предлог-актот и за другите пращања што се на дневен ред на седницата на соборите, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите.

Член 173

Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите го известуваат Сојузниот извршен совет за своите седници, а претседателот на Собранието на СФРЈ за заедничка седница на соборите.

За седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите на кои ќе се разгледува предлог-акт или друг предлог што го поднел Сојузниот извршен совет, се известуваат и претставниците и поверениците на тој совет.

2. Известување на Собранието на СФРЈ за работата на Сојузниот извршен совет

Член 174

Сојузниот извршен совет им поднесува извештај на соборите на Собранието на СФРЈ за својата работа, за спроведувањето на политиката што ја утврдиле Собранието на СФРЈ, за извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ, за состојбата во сите области на општествениот живот, како и за други пращања од својот делокруг.

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член им се поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ најмалку еднаш годишно.

Извештајот на Сојузниот извршен совет го претресуваат соборите на Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги утврдуваат ставовите по повод разгледуваниот извештај.

Член 175

Сојузниот извршен совет поднесува, по своја иницијатива или на барање од одделен собор на Собранието на СФРЈ што е утврдено со заклучок на соборот, извештај за својата работа, за состојбата во определена област на општествениот живот и за извршувањето на одделни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и за други прашања од делокругот на одделен собор на Собранието на СФРЈ.

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член го претресува надлежниот собор на Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги утврдува ставовите по повод разгледуваниот извештај.

3. Остварување на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и одговорност на Сојузниот извршен совет

Член 176

Во остварувањето на политичката контрола над работата на Сојузниот извршен совет, соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела го следат спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ.

Член 177

Во остварувањето на политичката контрола на Собранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен совет и на одговорноста на Сојузниот извршен совет пред Собранието на СФРЈ, секој од соборите на Собранието на СФРЈ може, во рамките на својот делокруг, да поведе претрес на прашањата што се однесуваат на работата на Сојузниот извршен совет, а особено во врска со спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и за состојбата во одделни области на општествениот живот, со извршувањето на сојузните закони, на другите прописи и на општите акти на Собранието на СФРЈ и со насочувањето и усогласувањето на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации од страна на Сојузниот извршен совет.

Претрес на овие прашања може да се поведе по повод предлог-акт, извештај за работата на Сојузниот извршен совет, поднесена интерпелација, како и по повод други прашања што се разгледуваат на седница на собор.

Член 178

Претресот на прашањата што се однесуваат на остварувањето на политичката контрола на Собранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен совет и на одговорноста на Сојузниот извршен совет може да се заврши:

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат обврските на Сојузниот извршен совет и му се даваат насоки во врска со спроведувањето на политиката и со извршувањето на сојузните закони, на другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ;

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат обврските на Сојузниот извршен совет за преземање на определени мерки, за поднесување извештај или предлог-акти, или за доставување на информативни и други материјали;

— со заземање став за работата на Сојузниот извршен совет и за неговата одговорност;

— со поставување на прашање за доверба на Сојузниот извршен совет или на претседателот или на одделен член на тој совет;

— со просто преминување на следната точка од дневниот ред.

Член 179

Во вршењето на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет надлежниот собор на Собранието на СФРЈ може да го укине или поништи прописот на Сојузниот извршен совет што е во спротивност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и друг пропис или општ акт што го донел тој.

Предлог за укинување или поништување на пропис на Сојузниот извршен совет може да поднесе делегат односно делегација на надлежниот собор и работно тело на соборот.

Предлогот за укинување или поништување на пропис на Сојузниот извршен совет му се доставува на Сојузниот извршен совет заради изнесување на неговиот став.

Член 180

Ако еден од соборите на Собранието на СФРЈ му изгласа недоверба на Сојузниот извршен совет или на претседателот односно на одделен член на тој совет, претседателот на тој собор го известува за тоа претседателот на другиот собор. Во својот извештај претседателот на соборот е должен да ги наведе причините поради кои соборот му изгласал недоверба на Сојузниот извршен совет или на претседателот односно на одделен член на Сојузниот извршен совет.

Претседателот на соборот на Собранието на СФРЈ на кого му е доставен извештајот свикува веднаш седница на соборот заради заземање став за ова прашање.

Член 181

Ако другиот собор на Собранието на СФРЈ се согласи со ставот на соборот на Собранието на СФРЈ што му изгласал недоверба на Сојузниот извршен совет или на претседателот односно на одделен член на Советот, претседателот и сите членови односно одделен член на Сојузниот извршен совет ќе се разрешат од должноста.

Ако другиот собор не се согласи со одлуката на соборот што ја изгласал недовербата, претседателот на соборот ќе го известува тој собор за ставот на другиот собор и за причините поради кои не се согласил со изгласаната недоверба.

Претседателот на соборот што ја изгласал недовербата го известува веднаш тој собор за ставот на другиот собор. Тој собор повторно го претресува прашањето за доверба на Сојузниот извршен совет или на претседателот односно на одделен член на Советот, а ако остане при порано заземиениот став, двата собора ќе одржат заедно седница заради разгледување на ова прашање.

Ако и на седницата што двата собора ќе ја одржат заедно, соборот што ја изгласал недовербата остане при својот поранешен став, претседателот и сите членови односно одделен член на Сојузниот извршен совет се разрешуваат од должноста.

Член 182

Ако смета дека не е во состојба да обезбеди спроведување на утврдената политика или извршување на актот на Собранието на СФРЈ чиешто донесување се предлага, или спроведување на ставовите или на предложените мерки, или дека не може да ја преземе одговорноста за вршењето на својата функција ако не се донесе актот чиешто донесување го предлага, како и ако смета дека не може да ги спроведе насоките што му ги дал некој од соборите на Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет може да постави прашање за доверба.

Член 183

Прашањето за доверба го поставува од името на Сојузниот извршен совет претседателот на Советот или членот на Советот што од Советот е определен за негов претставник, на седница на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ, пред да ја донесе тој собор својата одлука по повод која Сојузниот извршен совет го поставил прашањето за доверба.

За прашањето за доверба надлежниот совет на Собранието на СФРЈ гласа во исто време кога и за работата поради која е поставено прашањето за доверба. Ако при гласањето за таа работа советот донесе одлука спротивна на мислењето или на предлогот на Сојузниот извршен совет, се смета дека истовремено му изгласал недоверба на тој совет.

Ако надлежниот совет на Собранието на СФРЈ на тој начин му изгласал недоверба на Сојузниот извршен совет, ќе се спроведе постапката утврдена во чл. 180 и 181 од овој деловник.

Член 184

Ако Сојузниот извршен совет поднесува колективна оставка, претседателот на Советот ја поднесува колективната оставка до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој ја упатува до претседателите на советите на Собранието на СФРЈ. Претседателот на секој совет на Собранието на СФРЈ ја упатува оваа колективна оставка до сите членови на советот.

Колективната оставка на Сојузниот извршен совет ја разгледуваат двата собора на Собранието на СФРЈ и тие можат по повод оваа оставка да отвораат претрес.

Член 185

Ако претседателот на Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет поднесува оставка, оставката се поднесува до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој ја упатува до претседателите на советите на Собранието на СФРЈ. Претседателот на секој совет на Собранието на СФРЈ ја упатува оваа оставка до сите членови на советот.

Оставката на претседателот односно на одделен член на Сојузниот извршен совет ја разгледуваат двата собора на Собранието на СФРЈ и тие можат по повод оваа оставка да отвораат претрес.

Член 186

Ако Сојузниот извршен совет поднесе колективна оставка, односно ако претседателот на тој совет поднесе оставка, Сојузниот извршен совет останува на должноста до изборот на нов совет.

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБАРАНИЕТО НА СФРЈ СПРЕМА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 187

Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на советите можат, во рамките на својот делокруг, да бараат од сојузните органи на управата и од сојузните организации:

— да проучат определено прашање од својот делокруг и за тоа да им поднесат извештај;

— да ги известат за состојбата и појавите од областа на својот делокруг;

— да ги известат за спроведувањето на политиката што ја утврдilo Собранието на СФРЈ и за извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, за одделни прашања од областа на нивниот делокруг;

— да изработат предлог на закон, на друг пропис или на општ акт од областа на својот делокруг, што ги донесува Собранието на СФРЈ;

— да им даваат известувања и објасненија за прашањата од својот делокруг;

— да им ги достават податоците со кои располагаат, или што се должни во својот делокруг да ги соберат и свилентираат, како и списи и други материјали потребни за работата на советите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и на заедничките работни тела на советите.

Ако сојузниот орган на управата, односно сојузната организација смета дека не може, поради други свои редовни обврски, да го изврши барањето на работното тело на совет што се однесува до изра-

ботката на предлог-закон, друг пропис или општ акт, а кој не е предвиден со програмата за работа на советот или со заклучокот на советот, ќе го изнесе за тоа работното тело на советот и Сојузниот извршен совет и ќе ги изнесе причините поради кои не може да го стори тоа.

Член 188

Работните тела на советите на Собранието на СФРЈ можат да се договорат со функционерите што раководеат со сојузните органи на управата и со сојузните организации во работата на комисија, студиска група или на друга група, што ја формирало работното тело, заради проучување на определени прашања и подготвување на закони, на други прописи и општи акти, да учествуваат стручно со одговарниот орган на управата односно организација.

Член 189

Заедничките работни тела на советите и работните тела на советите ги известуваат сојузните органи на управата и сојузните организации за седниците на кои ќе бидат претресувани прашања што се однесуваат на областа од нивниот делокруг, заради учество на нивни претставници на тие седници.

Член 190

Функционерите што раководеат со сојузните органи на управата и со сојузните организации имаат право и должност да учествуваат во работата на седниците на советите на Собранието на СФРЈ кога на тие седници се претресува предлог на акт со кој се уредуваат прашањата што се однесуваат на областа од делокругот на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација со кои тие раководеат или друго прашање што се однесува на областа од делокругот на тој орган односно организација.

На седниците на советите на Собранието на СФРЈ овие функционери им даваат на советите известувања и објасненија за прашањата што се разгледуваат а се должни, на нивно барање, да им даваат такви известувања и објасненија и по писмен пат.

Функционерите од став 1 на овој член, по своја иницијатива или на барање од заедничките работни тела на советите и од работните тела на советите на Собранието на СФРЈ, учествуваат во работата на седниците на тие работни тела, кога на тие седници се разгледува предлог-акт со кој се уредуваат прашања што се однесуваат на областа од делокругот на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација со кои тие раководеат, или друго прашање што се однесува на областа од делокругот на тој орган односно организација.

Ако функционерот е спречен да учествува во работата на седницата на работното тело, може да определи во работата на седницата да учествува друг одговорен функционер во соодветниот орган на управата односно организација.

Заради редовно известување на советите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на советите за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации за состојбата, појавите и проблемите во областите од делокругот на тие органи односно организации, како и заради давање на тие тела потребни известувања и објасненија за прашањата што се разгледуваат, во работата на седниците на советите, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на советите има право да учествува како претставник на сојузен орган на управата односно на сојузна организација и друг функционер во тој орган односно организација што е за тоа посебно определен.

Член 191

Функционерите што раководеат со сојузните органи на управата и со сојузните организации известуваат, на барање од советите на Собранието на

СФРЈ, за состојбата во соодветната област, за извршувањето на сојузните закони, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за други прашања од својот делокруг, како и за работата на органот односно на организацијата со кои раководат.

Соборот може со свој заклучок да го определи рокот во кој функционерот е должен да поднесе извештај.

Член 192

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на претресот на прашањата што се однесуваат на работата на Сојузниот извршен совет, како и на поставувањето на прашањето за доверба, разрешување и оставка на претседателот и на сите или на одделен член на тој совет, согласно се применуваат и врз претресот на прашањата за работата, поставувањето на прашањето за доверба, разрешување и оставка на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации и на другите функционери што ги именува Собранието на СФРЈ.

XV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПРЕМА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЈУЗНИОТ СУД, СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО, СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 193

Мислењата и предлозите на Уставниот суд на Југославија за остварување на заштитата на уставноста и законитоста и за преземање мерки заради заштита на правата на самоуправувањето и на други слободи и права на граѓаните и на самоуправните организации и заедници пред тој суд, извештаите на Сојузниот суд и на сојузниот јавен обвинител за општите проблеми на правосудството и за работата на Сојузниот суд односно на сојузниот јавен обвинител, извештаите, мислењата и предлозите на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето како и извештајот на Службата на општественото книговодство за појавите во врска со контролата на законитоста на располагањето со општествени средства и за работата на Службата на општественото книговодство во поглед на вршењето работи од интерес за целата земја, што му се поднесуваат на Собранието на СФРЈ, се доставуваат до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој ги упатува до претседателот на Сојузниот собор.

Ако со тие мислења, предлози и извештаи се подигаат прашања од делокругот на Соборот на републиките и покраините, претседателот на Собранието на СФРЈ ќе ги достави на разгледување и до претседателот на тој собор.

Откако Соборот на републиките и покраините ќе ги разгледа овие мислења, предлози односно извештаи во делот што се однесува на работите од неговиот делокруг, зема за нив став. Претседателот на Соборот на републиките и покраините го известува претседателот на Сојузниот собор за ставовите што ги зазел тој собор.

Сојузниот собор при претресувањето на овие мислења, предлози и извештаи, ги зема предвид и ставовите што Соборот на републиките и покраините ги зазел за нив.

Член 194

Соборот на републиките и покраините може, и по сопствена иницијатива, да ги разгледува прашањата за применувањето на сојузните закони што ги донесува тој и прашањата за работата на Сојузниот суд и на сојузниот јавен обвинител.

Своите мислења и предлози што за тие прашања ќе ги заземе Соборот на републиките и покраините, претседателот на тој собор му ги доставува и на Сојузниот собор.

Член 195

Предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на закони, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија го доставува до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој го упатува на разгледување до соборот во чијшто делокруг спаѓа донесувањето на тој закон, на друг пропис односно општ акт.

Во согласност со мислењето и заклучокот на надлежниот собор односно на работното тело на соборот на Собранието на СФРЈ, претседателот на соборот му доставува на Уставниот суд на Југославија одговор на предлогот за оценување на уставноста и законитоста и го определува лицето што во постапката пред Уставниот суд на Југославија ќе го претставува Собранието на СФРЈ.

Секој собор на Собранието на СФРЈ може да одлучи пред Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописите.

Предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста го поднесува, врз основа на заклучок од соборот, претседателот на соборот преку претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 196

Барање за давање мислење за тоа дали републички устав односно покраински устав е во спротивност со Уставот на СФРЈ поднесува до Уставниот суд на Југославија претседателот на Собранието на СФРЈ врз основа на заклучок од Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Член 197

Одлуките на Уставниот суд на Југославија што се однесуваат на сојузен закон, Уставниот суд ги доставува до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој ги упатува до претседателот на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ.

Претседателот на надлежниот собор е должен да го запознае соборот со одлуката на Уставниот суд на првата наредна седница на соборот.

XVI. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 198

Собранието на СФРЈ во остварувањето на своите права и должности соработува со собранијата на републиките и со собранијата на автономните покраини.

Со оваа соработка се остварува учество на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во изградувањето на политиката на федерацијата, во донесувањето на сојузните закони, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, на програмите и плановите за работа на соборите, како и нивните права и должности во работата на соборите и на нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите.

Член 199

Претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ ги известуваат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини за денот на одржувањето на заедничка седница на соборите односно на седница на собор и им ги доставуваат предлозите на дневниот ред на седниците со соодветните материјали.

Заедничките работни тела на соборите ги известуваат соодветните работни тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за денот на одржувањето на своите седници и им ги доставуваат предлозите на дневниот ред и материјалите кон прашањата на дневен ред, како и

другите материјали што се изработуваат во тие тела.

Член 200

Заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ можат непосредно од соодветните тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини да бараат мислења за одделни прашања што ги разгледуваат.

Мислењата што работните тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ги доставуваат, по сопствена иницијатива или по барање од заедничкото работно тело на соборите, ова работно тело ги разгледува на својата седница и, ако за тоа прашање им поднесува на соборите свој извештај, должно е во извештајот да ги запознае соборите со мислењето на соодветното работно тело на Собранието на републиката односно на Собранието на автономната покраина и да им даде на соборите мислење односно да заземе став за тоа мислење.

За заземениот став за мислењето на работното тело на Собранието на републиката и на Собранието на автономната покраина, претседателот на заедничкото работно тело на соборите го известува претседателот на работното тело на Собранието на републиката односно на Собранието на автономната покраина.

XVII. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СО САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 201

Соборите на Собранието на СФРЈ остваруваат соработка со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, со Сојузот на комунистите на Југославија, со Сојузот на синдикатите на Југославија и со други општествено-политички и други општествени организации, со самоуправните организации и заедници и со други организации во федерацијата, особено: со обезбедување на нивното учество во разгледувањето на општествено-економските и на политичките прашања од делокругот на соборите, во програмирањето на работата на соборите и со учество на претставници на тие организации во работата на седниците на соборите, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите, како и со организирање јавна дискусија и други облици на консултирање на поширока јавност за прашањата за кои одлучуваат соборите.

За таа цел соборите, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите можат да бараат од општествено-политичките и од други општествени организации, од самоуправните организации и заедници и од други организации во федерацијата мислења и предлози за одделни прашања од својот делокруг и можат на своите седници да назначуваат нивни претставници, заради изнесување на нивните мислења и предлози.

Кога на седницата на собор, на работно тело на собор или на заедничко работно тело на соборите се разгледуваат прашања што се од значење или од интерес за остварувањето на целите и задачите на општествено-политичките и на други општествени организации, на самоуправните организации и заедници и на други организации во федерацијата, тие организации и заедници имаат право од соборот, од работното тело на соборот и од заедничкото работно тело на соборите да бараат на нивните седници, преку свои претставници, да изнесуваат мислења и ставови за тие прашања.

Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите за таквото барање се должни да заземат став и за својот став да ги известат заинтересираните опште-

ствено-политички и други општествени организации, самоуправни организации и заедници и други организации во федерацијата.

Член 202

Собранието на СФРЈ односно одделен собор на Собранието на СФРЈ може, спогодбено со општествено-политичките и други општествени организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата да формира заеднички работни тела, заради разгледување на одделни прашања од заеднички интерес и давање мислења или подготвување на предлози за тие прашања.

Со договорот за формирање на заедничко работно тело се уредуваат задачите, составот и начинот на работа на заедничкото работно тело и други прашања што се од значење за остварувањето на задачите што му се доверени на тоа тело.

XVIII. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 203

Соработката на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се остварува: со упатување делегации, делегати и студиски групи на Собранието на СФРЈ, на неговите собори и работните тела на соборите до претставнички тела на други држави и со примање на делегации, студиски групи или членови на претставнички тела на други држави, преку форми на соработка на Југословенската група на Интерпарламентарната унија со национални групи на претставнички тела на други држави и во работата на Интерпарламентарната унија, со учество на претставници на Собранието на СФРЈ на меѓународни конференции, со размена на документациони и информативни материјали и публикации со претставнички тела на други држави, како и преку други форми на соработка.

Член 204

Соработката на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се остварува врз основа на програма за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, што ја донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ.

Програмите за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави се донесуваат за секоја година.

Предлог-програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, откако ќе ја разгледа Претседателството на Собранието на СФРЈ, надлежните одбори на соборите ја поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ на разгледување и усвојување.

Член 205

Во согласност со програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на други држави, Претседателството на Собранието на СФРЈ ги утврдува, на предлог од надлежните одбори на соборите на Собранието на СФРЈ, целите и задачите на посетата на делегација на Собранието на СФРЈ што се упатува до претставничко тело на друга држава, односно што се формира во врска со посетата на Собранието на СФРЈ на делегација на претставничко тело на друга држава, како и составот на делегацијата на Собранието на СФРЈ.

Шефот на делегацијата и членовите на делегацијата се определуваат од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ.

Делегацијата на Собранието на СФРЈ поднесува во рок од 15 дена од денот на завршувањето на посетата, извештај за посетата.

Надлежните одбори на соборите на Собранието на СФРЈ поднесуваат на крајот на секоја година извештај за остварувањето на програмата за соработка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на другите држави.

Извештаите од ст. 3 и 4 на овој член, кога ќе ги разгледа Претседателството на Собранието на СФРЈ, се поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ.

По повод разгледувањето на извештаите, соборите на Собранието на СФРЈ можат, во рамките на својот делокруг, со заклучок да ги утврдат обврските на сојузните органи на управата и на сојузните организации во поглед на извршувањето односно следењето на остварувањето на утврдените со заклучок обврски и задачи што се однесуваат на нив, како и во поглед на извршувањето на соборите на Собранието на СФРЈ за тоа.

Член 206

Одредбите од чл. 203 до 205 на овој деловник сообразно се применуваат и врз соработката на Собранието на СФРЈ со меѓународните организации.

ХИХ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ

Член 207

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, во Собранието на СФРЈ се применуваат одредбите на Деловникот на Собранието на СФРЈ, ако со одредбите на ова поглавје не е определено поинаку.

Член 208

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, делегатите во Собранието на СФРЈ што се повикали на воена должност или од други причини го промениле своето живеалиште или адреса, должни се во најкраток и најбрз пат да го известат Собранието на СФРЈ за секоја промена на својата адреса.

Член 209

Покрај правата и должностите утврдени во член 40 од овој деловник, Претседателството на Собранието на СФРЈ:

— ги разгледува непосредните задачи што во врска со воената состојба односно непосредната воена опасност, треба да се преземат во врска со работата на Собранието на СФРЈ;

— им предлага, во договор со претседателите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, на соборите на Собранието на СФРЈ мерки што треба да се преземат и самото презема неопходни мерки и го определува времето и местото за одржување на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ;

— разгледува и зазема ставови за начинот на повикување на делегатите на заедничка седница или одвоени седници на соборите на Собранието на СФРЈ и за начинот на доставување на материјалите до делегатите за тие седници, и може да определи делегатите со јавен позив (преку радиото, телевизијата или печатот) или на друг начин (преку државните органи, самоуправните организации и заедници и сл.) да се повикаат на заедничка седница или на одвоени седници на соборите на Собранието на СФРЈ, ако го бараат тоа посебните услови на воена состојба односно на непосредна воена опасност;

— може, по потреба, да го определи начинот на водене, издавање и чување на стенографските белешки и на записниците од седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, на заедничките работни тела на соборите и на работните тела на Собранието на СФРЈ, на начин по кој се отстапува од одредбите на деловниците;

— може, ако го бараат тоа интересите на безбедноста или на одбраната на земјата, да определи претпозитите на закони и на други општи акти што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ, одвоени информативни и други документални материјали, известувања и извештаи за работата на заеднич-

ките работни тела на соборите и на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и стенографските белешки од седници на соборите на Собранието на СФРЈ, да не им се стават на располагање на повремените на печатот и на другите средства за јавно информирање, ако соборот односно работното тело, не определи поинаку;

— разгледува и зазема ставови за начинот на извршување на задачите од страна на службите на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност.

Член 210

Претседателот на Собранието на СФРЈ може да свика заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ во рок пократок од десет дена пред денот определен за одржување на заедничката седница и дневниот ред за таа седница да го предложи на самата седница. Претседателот на Собранието на СФРЈ може да ги повика делегатите на заедничка седница на соборите Собранието на СФРЈ и да ги известат за предлогот на дневниот ред на таа седница со јавен позив (преку радиото, телевизијата или печатот) или на друг начин (преку државните органи, самоуправните организации и заедници и сл.).

Материјалите за прашањата во врска со предложениот дневен ред на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ можат, по потреба, да се достават до делегатите најдоцна пред почетокот на седницата, ако не им биле доставени со позивот за седницата.

ХХ. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 211

За вршењето на стручните и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела, на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на делегациите и делегатите, постојат служби на Собранието на СФРЈ.

Службите на Собранието на СФРЈ ги вршат стручните и други работи во врска со подготвувањето на програмите и плановите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, подготвувањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и со подготвувањето на предлози на закони, други прописи и општи акти и други материјали, врз основа на заклучоците на соборите и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, им даваат стручна помош на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ, вршат аналитички и информативно-документални работи за потребите на Собранието на СФРЈ, обезбедуваат неопходни услови за работа на делегатите и делегациите и вршат административни, технички и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ.

Задачите, организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ, вивните меѓусебни односи, начинот на именугање односно на поставување и разменување на функционерите што самостојно вршат определени стручни работи и начинот на именугање односно на поставување и разменување на раководителот на службите и на другите организирани единици и нивната одговорност поблиску се утврдуваат со одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ, што рамноправно ја донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 212

Општито раководење со службите на Собранието на СФРЈ го обезбедува генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Генералниот секретар ја организира и усогласува работата на службите на Собранието на СФРЈ врз извршувањето на задачите и работите за потребите на соборите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на заедничките работни тела на соборите и на делегациите и делегатите и се грижи за единствено функционирање на тие служби.

Генералниот секретар издава упатства за работа на службите на Собранието на СФРЈ, со кои се обезбедува успешно вршење на работите за потребите на Собранието на СФРЈ и усогласеност во нивната работа.

Генералниот секретар ги има во поглед на работните односи и на самоуправувањето во службите на Собранието на СФРЈ правата и должностите на функционер што раководи со сојузен орган на управата, ако со посебни прописи не е регулирано поинаку.

Генералниот секретар го подготвува предлогот за обезбедување во буџетот на федерацијата средства за работата на Собранието на СФРЈ и на неговите служби.

Генералниот секретар е наредбодавец за извршувањето на претметката на средствата на Собранието на СФРЈ.

Член 213

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ го именуваат и разрешуваат рамноправно обата собора на Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања.

За својата работа и за работата на службите на Собранието на СФРЈ генералниот секретар одговара пред соборите на Собранието на СФРЈ, а во работите од делокругот на Претседателството на Собранието на СФРЈ и на претседателот на Собранието на СФРЈ, и пред Претседателството на Собранието на СФРЈ, односно пред претседателот на Собранието на СФРЈ.

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ има заменик, кој го заменува генералниот секретар во случај на отсутност или спреченост и врши други работи што ќе му ги довери генералниот секретар. Заменикот на генералниот секретар го именуваат и разрешуваат рамноправно обата собора на Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања.

403.

Врз основа на член 51 од Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 60. седница од 19 април 1978 година, го утврди пречистениот текст на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пречистениот текст на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги опфаќа: Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75) и Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), во кои е означен денот на влегувањето во сила на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

АС бр. 589
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
СФРЈ,

проф. д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

ДЕЛОВНИК

НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Пречистен текст)

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се утврдуваат правилата за работата и организацијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Соборот).

Деловникот на Соборот содржи одредби за:

- правата и должностите на делегатот во Соборот;
- делокругот на Соборот;
- организацијата на Соборот;
- деловниот ред за седница на Соборот;
- постапките во Соборот;
- програмирањето на работата на Соборот и
- службата на Соборот.

Член 2

Начинот на работа на Соборот или на работното тело на Соборот, што не е уреден со овој деловник ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, го уредува Соборот или неговото работно тело со заклучок.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТОТ ВО СОБОРОТ

Член 3

Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: делегатот) ги има правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, со закон, со овој деловник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ.

Делегатот ги стекнува правата и должностите со верификацијата на мандатот.

Член 4

Делегатот има право и должност да присуствува на седница на Соборот и на работното тело на Соборот чијшто член е и да учествува во нивната работа.

Делегатот има право да присуствува на седница на работното тело и кога не е негов член и да учествува во неговата работа, без право на одлучување.

Член 5

Делегатот што е спречен да присуствува на седница на Соборот и на неговото работно тело чијшто член е, должен е за тоа навреме да го известат претседателот на Соборот, односно претседателот на работното тело на Соборот.

Член 6

Делегатот, во рамките на делокругот на Соборот, има право:

- да биде редовно известен за сите прашања од внатрешната и надворешната политика, заради

вршење на функцијата делегат во Соборот и во делегациите што го делегирале;

— да ги изнесува предлозите и мислењата на делегациите што го делегирале и да му предлага на Соборот заземање на ставови за тие предлози и мислења;

— да учествува во изработката на програмите за работа на Соборот и на работните тела на Соборот и да предлага внесување на одделни прашања во тие програми;

— да поднесува предлози на закони, други прописи и општи акти, како и амандмани на предлози на тие акти;

— да предлага претресување на прашања за состојбата во одделни области од општествениот живот;

— да предлага претресување на прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, во рамките на делокругот на сојузниот орган на управата или на сојузната организација, и на други прашања што се однесуваат на остварувањето на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет;

— да предлага претресување на прашања за спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, во рамките на делокругот на сојузниот орган на управата или на сојузната организација, и на други прашања што се однесуваат на остварувањето на политичка контрола над работата на сојузниот орган на управата и на сојузната организација;

— да предлага претресување на прашања за општествен надзор и да предлага мерки за остварување на општествениот надзор;

— да предлага вршење на анкети за прашања од делокругот на работата на Соборот.

Член 7

Делегатот има право, заедно со девет делегати во Соборот, да предлага избор и именување на функционери што ги избира односно именува Соборот самостојно или рамноправно со Соборот на републиките и покраините.

Член 8

Најмалку десет делегати можат во Соборот да поднесат интерпелација за претресување на одредени политички прашања во врска со работата на Сојузниот извршен совет.

Најмалку десет делегати во Соборот можат да предложат да се постави прашање за доверба на Сојузниот извршен совет.

Најмалку десет делегати во Соборот можат да поднесат предлог за разрешување или да подигнат прашање за утврдување на политичката одговорност на функционерите што ги избира, односно именува Соборот самостојно или рамноправно со Соборот на републиките и покраините.

Член 9

Во заземањето на ставови за прашањата за кои се одлучува во Соборот делегатот постапува во согласност со насоките на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации и основните ставови на нивните делегации во републиката односно автономната покраина, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси и потреби, а е самостоен во определувањето и гласањето.

Делегатот е должен за работата на Соборот и за својата работа, сам или заедно со други делегати во Соборот од републиката односно автономната покраина, да ги известува основните самоуправни организации и заедници и општествено-политичките организации односно нивните делегации во републиката односно автономната покраина, и е одговорен пред нив за својата работа.

Член 10

Делегатот може да му предлага на Соборот:

— да му предложи на Соборот на републиките и покраините донесување на закони, други прописи и општи акти, или претресување на прашања од делокругот на тој собор;

— да претресе предлог на закон, друг пропис или општ акт или друго прашање од делокругот на Соборот на републиките и покраините, и врз основа на претресот, да му даде на Соборот на републиките и покраините мислење за тој предлог.

Член 11

Делегатот има право, во рамките на делокругот на Соборот, да му поставува прашања на Сојузниот извршен совет и на функционерите што раководаат со сојузните органи на управата и со сојузните организации што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Делегатот има право, во рамките на делокругот на Соборот, да му поставува прашања и на функционер што раководи со организација која врз основа на закон врши јавни овластувања во работите од интерес за федерацијата.

Член 12

Делегатот има право да бара од функционер, што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација известувања за прашањата што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или на друго работно тело на Соборот чијшто член е, како и известувања за други прашања што на делегатот му се потребни за вршење на неговата функција, а се однесуваат на работите од надлежноста на органот, односно организацијата со која раководи тој функционер.

Член 13

Делегатот има право во рамките на делокругот на Соборот да бара од организациите на здружен труд и од другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и од другите организации што вршат јавни овластувања врз основа на закон во работите од интерес за федерацијата, известување за вршењето на работите во рамките на јавните овластувања.

Организацијата од став 1 на овој член го дава бараното известување и, ако тоа го бара Соборот, преку својот претставник го изложува својот став за прашањето на кое се однесува известувањето.

Член 14

Делегатот има право да бара објасненија и известувања од претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и од претседателот на работното тело на Соборот — за прашањата што се однесуваат на нивната работа во Соборот и работата на телата на кое тие им претседаваат.

Делегатот има право да бара објасненија и известувања и од секретарот на Соборот за прашањата што се однесуваат на работата на секретарет и работата на службата на Соборот.

Член 15

Заради обезбедување услови за вршење на правата и должностите на делегатите, службата на Соборот, односно службите на Собранието на СФРЈ, по нивно барање, им даваат стручна помош на делегатите во изработката на предлозите што тие ги поднесуваат до телата на Соборот и во вршењето на други работи што им ги доверило некое од телата на Соборот, им обезбедуваат дополнителна документација потребна во нивната работа, им даваат стручни објасненија заради нивно запознавање со проблемите со кои се соочаваат во работата и се грижат за обезбедување на техничките и други услови за нивната работа. Осие свои права делегатите ги користат во согласност со објавените на прописите за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ.

Член 16

Мнозинството од вкупниот број делегати во Соборот од една република, односно автономна покраина има право да бара да се спроведе посебна постапка за разгледување и одлучување за закон, друг пропис или општ акт, односно прашање што е од општ интерес за републиката, односно автономната покраина и за рамноправноста на народите и народностите.

Член 17

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја образложи.

Член 18

Делегатот на Соборот на републиките и покраините има право да присуствува на седници на Соборот и на неговите работни тела, а по одобрение од Соборот односно од работните тела на Соборот и да учествува во нивната работа.

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ

Член 19

Соборот самостојно:

- 1) одлучува за изменување на Уставот на СФРЈ;
- 2) ги утврдува основите на внатрешната политика и надворешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 3) ги донесува сојузните закони, освен сојузните закони што ги донесува Соборот на републиките и покраините; дава автентично толкување на сојузните закони што ги донесува;
- 4) ја утврдува политиката на извршувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти што ги донесува, како и обврските на сојузните органи во врска со извршувањето на тие прописи и акти;
- 5) ги донесува буџетот на федерацијата и за вршната сметка на буџетот на федерацијата;
- 6) одлучува за промена на границите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 7) одлучува за војна и мир;
- 8) ги ратификува меѓународните договори за политичка и воена соработка и меѓународните договори што бараат донесување на нови или изменување на важечките закони што ги донесува тој;
- 9) ги утврдува основите на организацијата на сојузните органи и нивната надлежност;
- 10) ги претресува, во рамките на својот делокруг, извештаите на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, врши политичка контрола над работата на овие органи и со свои насоки ја насочува нивната работа;
- 11) ги претресува мислењата и предлозите на Уставниот суд на Југославија за остварувањето на заштитата на уставноста и на законитоста пред тој суд;
- 12) ги претресува извештаите на Сојузниот суд и на сојузниот јавен обвинител за применувањето на сојузните закони, за општите проблеми на правосудството и за работата на Сојузниот суд и на сојузниот јавен обвинител;
- 13) ги претресува извештаите, мислењата и предлозите на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето;
- 14) дава амнестија за кривичните дела определени со сојузен закон;
- 15) врши верификација на мандатот и одлучува за мандатно-имунитетните прашања на делегатите во Соборот;
- 16) донесува деловник за својата работа.

Соборот, исто така, во рамките на својот делокруг:

- 1) одлучува за спор помеѓу сојузен орган на управата и републички, односно покраински орган на управата во поглед на остварувањето на обврските на органот на управата во републиката, односно автономната покраина да изврши сојузен за-

кон, друг пропис или општ акт, ако тој спор настапнал по повод сојузен закон, друг пропис или општ акт, чие донесување спаѓа во делокругот на Соборот;

- 2) врши општествен надзор;
- 3) избира претседател и потпретседател на Соборот, формира работни тела на Соборот и избира претседатели и членови на тие тела;
- 4) именува и разрешува секретар на Соборот;
- 5) донесува програми и планови за работа на Соборот.

Соборот врши и други работи од надлежноста на Собранието на СФРЈ што не се во делокругот на Соборот на републиките и покраините или што не ги врши рамноправно со тој собор.

Член 20

Соборот и Соборот на републиките и покраините рамноправно:

- 1) избираат и разрешуваат претседател и потпретседател, односно потпретседатели на Собранието на СФРЈ;
- 2) избираат и разрешуваат претседател и членови на Сојузниот извршен совет; именуваат и разрешуваат сојузни секретари и други со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон определени функционери и членови на колегијалните тела во сојузните органи;
- 3) избираат и разрешуваат претседател и судии на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот суд; именуваат и разрешуваат сојузен општествен правобранител на самоуправувањето; именуваат и разрешуваат сојузен јавен обвинител и сојузен јавен правобранител;
- 4) избираат и разрешуваат членови на Советот на федерацијата;
- 5) ги ратификуваат меѓународните договори што бараат донесување на нови или изменување на важечките републички и покраински закони;
- 6) донесуваат одлуки за продолжување на мандатот на делегатите во Собранието на СФРЈ;
- 7) донесуваат деловник за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните заеднички работни тела и одлука за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ.

Соборот, исто така, рамноправно со Соборот на републиките и покраините: избира и разрешува претседатели и членови на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, именува и разрешува генерален секретар и заменик-генерален секретар на Собранието на СФРЈ, како и други функционери определени со сојузен закон или со друг општ акт на Собранието на СФРЈ.

Член 21

За прашањата од својот делокруг Соборот донесува сојузни закони и дава автентично толкување на тие закони, буџет на федерацијата, завршна сметка на буџетот на федерацијата, одлуки, декларации, резолуции и препораки.

Соборот, во рамките на својот делокруг, донесува заклучоци и одлучува за склучувањето на општествени договори односно договори и донесува одлуки за нивното прифаќање.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ

1. Верификација и престанување на мандатот на делегатите

Член 22

Верификација на мандатот на новоизбраните делегати врши Соборот на првата седница на новото свикнување.

Верификацијата се врши по предлог на Верификационата комисија што ја избира Соборот.

Член 23

Верификационата комисија се состои од претседател и седум членови избрани од редот на делегатите.

Член 24

Верификационата комисија го разгледува извештајот и другите изборни списи на Комисијата за избор и отповикување на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, како и евентуално примените жалби на изборот на одделни делегати, ја испитува правилноста на изборот и за утврдената состојба му поднесува на Соборот свој извештај.

Извештајот на Верификационата комисија им се става на располагање на сите делегати до почетокот на седницата на која се врши верификација на мандатот на делегатите.

Член 25

Соборот го претресува извештајот на Верификационата комисија во целост.

Гласањето се врши за извештајот во целост, ако Комисијата не оспорила мандат на ниеден делегат. Ако Комисијата оспори некој мандат, прво се гласа за сите неоспорени мандати, а потоа за секој оспорен мандат поединечно.

Член 26

Соборот ги верификува мандатите на делегатите што не се оспорени.

Соборот може на седницата да ја оспори верификацијата на одделен мандат и да заклучи да се изврши потребната проверка на исправноста на мандатот.

За верификацијата на оспорениот мандат мора конечно да се одлучи во рок од два месеца.

Делегатот чијшто мандат е оспорен има право да присуствува на седниците на Соборот и да учествува во неговата работа, без право на одлучување.

Член 27

Верификацијата на мандатот на делегатите избрани на повторените или дополнителните избори ја врши Соборот по предлог на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот, согласно со одредбите на овој деловник за верификацијата на мандатот на делегатите.

Член 28

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон.

Член 29

Ако делегатот поднел оставка, претседателот на Соборот за оставката на делегатот го известува Соборот, што ја прима оставката на знаење.

Со денот на примането на оставката на знаење, на делегатот му престанува мандатот.

Член 30

За секој случај што по себе повлекува престанување на мандатот, освен оставка, Мандатно-имунитетната комисија го известува Соборот, а Соборот прима на знаење дека на делегатот му престанал мандатот и го утврдува денот на престанувањето на мандатот.

Член 31

Делегатот што презел функција односно служба која, според Уставот на СФРЈ и сојузен закон, е неспојлива со функцијата делегат, должен е за тоа да го известат претседателот на Соборот. Претседателот на Соборот го известува за тоа Соборот кој утврдува дека на делегатот му престанал мандатот.

Ако делегатот во случај од став 1 на овој член не го известат претседателот на Соборот, тоа ќе го направи Мандатно-имунитетната комисија на Соборот.

2. Претседател, потпретседател и секретар на Соборот

Член 32

Соборот има претседател и потпретседател на Соборот.

Претседателот на Соборот го претставува Соборот.

Потпретседателот на Соборот го заменува претседателот на Соборот во случај на негова отсушност или спреченост и во договор со претседателот на Соборот врши одделни работи од член 35 на овој деловник.

Член 33

Претседател на Соборот:

- свикнува седници на Соборот, предлага дневен рен на седниците и претседава на седниците;
- предлага разгледување на прашањата од делокругот на Соборот на седниците на Соборот и на неговите работни тела;

- се грижи за извршувањето на заклучоците на Соборот и за тоа го известува Соборот;

- се грижи за спроведувањето на начелото на јавност во работата на Соборот и на неговите работни тела;

- се грижи за остварувањето на рамноправноста на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Соборот и на неговите работни тела;

- му дава упатства на секретарот на Соборот за извршувањето на задачите и работите за потреби на Соборот;

- се грижи за усогласувањето на работата на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ со работата на Соборот за прашањата од интерес за работата на Соборот;

- се договара со претседателот на Соборот на републиките и покраините за начинот и роковите за претрес на прашањата за кои Соборот одлучува во рамноправен делокруг со тој собор и за другите прашања од заеднички интерес за двата собора;

- се грижи за соработката на Соборот со соборите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини;

- се грижи за соработката на Соборот со општествено-политичките и општествените организации и со другите самоуправни организации, здруженија и заедници во федерацијата;

- се грижи за примената на овој деловник;

- врши други работи утврдени со овој деловник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ, како и работи што ќе му ги довери Соборот.

Член 34

Претседателот на Соборот упатува одделни прашања од делокругот на Соборот на разгледување до соодветните работни тела на Соборот и до заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ.

Член 35

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно со претседателот на Собранието на СФРЈ, актите на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот, освен законите.

Претседателот на Соборот ги потпишува заклучоците што ги донесува Соборот.

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно со претседателот на Собранието на СФРЈ и со претседателот на Соборот на републиките и покраините, актите на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот рамноправно со Соборот на републиките и покраините, освен законите.

Член 36

Претседателот и потпретседателот на Соборот се избираат од редот на делегатите на четири години.

На претседателот и потпретседателот на Соборот им престанува функцијата ако им престане мандатот пред истекот на времето на кое се избрани.

Член 37

Соборот има секретар.

Секретарот на Соборот му помага на претседателот на Соборот во подготвувањето на седниците на Соборот, раководи со работата на службата на Соборот, организира вршење на стручните и други работи за потреби на Соборот, неговите работни тела, делегатите и врши други работи што ќе му ги довери Соборот или претседателот на Соборот.

Член 38

Секретарот на Соборот го именува и разрешува Соборот, по предлог на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

За својата работа и за работата на службата на Соборот, секретарот на Соборот одговара пред Соборот и пред претседателот на Соборот, за работите што ќе му ги довери тој.

3. Работни тела на Соборот

а) Општи одредби

Член 39

За подготвување, предлагање и разгледување на предлози на закони, други прописи и општи акти за следење на спроведувањето на политиката и за извршување на законите, другите прописи и општите акти што ги донесува Соборот, за проучување и претресување на други прашања од делокругот на Соборот, како и за извршување на определени задачи од интерес за работата на Соборот се формираат одбори, комисии и други работни тела.

Одбор се формира за одделни области на општествениот живот од делокругот на Соборот.

Комисија се формира за вршење на определени работи од интерес за работата на Соборот во целост или за работата на неговите работни тела.

Според потребата, Соборот може да формира и други работни тела (повремени работни тела).

Член 40

Работните тела на Соборот се формираат со овој деловник, а можат да се формираат и со посебна одлука на Соборот.

Со деловникот, односно со одлуката за формирање на работно тело на Соборот се утврдуваат неговите делокруг, состав и овластувања.

Работните тела на Соборот можат да донесат деловник за својата работа.

Член 41

Секое работно тело на Соборот има претседател и определен број членови.

Претседателот и членовите на работните тела се избираат од редот на делегатите во Соборот.

Работното тело на Соборот од редот на своите членови — делегати избира заменик-претседател што го заменува претседателот на работното тело на Соборот во случај на негова отсутност или спреченост.

За членови на одделни комисии и на повремени работни тела на Соборот можат да бидат избрани и јавни, научни и стручни работници, со тоа што нивниот број да не може да биде поголем од бројот на делегатите избрани во одделна комисија односно повремено работно тело.

Член 42

При изборот на членови на работните тела на Соборот се води сметка за застапеноста на делегатите од секоја република и од секоја автономна покраина.

Претседателот и членовите на работните тела на Соборот се избираат на четири години.

На претседателот и на членовите на работното тело на Соборот им престанува функцијата ако им престане мандатот пред истекот на времето на кое се избрани.

Член 43

Претседателот на работното тело на Соборот ја организира работата на работното тело.

Претседателот на работното тело на Соборот дава иницијатива за разгледување на одделни прашања од делокругот на работното тело, свикува седници, предлага дневен ред на седниците, им претседава, се грижи за известувањето на членовите на работното тело за прашањата од делокругот на работното тело, соработува со претседателите на работните тела на Соборот, на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, со претседателот на Соборот, и со функционерите што раководаат со сојузни органи на управата и со сојузни организации, се грижи за спроведувањето на заклучоците на работното тело и врши други работи определени со овој деловник или со одлуката за формирање на работното тело.

Член 44

Работното тело на Соборот работи на седница.

Седниците на работното тело на Соборот ги свикува претседателот на работното тело по своја иницијатива или врз основа на заклучок на работното тело на Соборот, со предлагање на прашањата што ќе се стават на дневен ред на седницата на работното тело на Соборот.

Претседателот на работното тело на Соборот е должен да свика седница и кога тоа ќе го побара претседателот на Соборот или тоа ќе го предложи една третина од членовите на работното тело на Соборот.

Ако претседателот на работното тело на Соборот не ќе свика седница на работното тело кога е должен тоа да го стори, седница ќе свика претседателот на Соборот.

Член 45

Седница на работното тело на Соборот може да се одржи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината негови членови.

Член 46

Работните тела на Соборот имаат право да бараат на нивните седници да присуствува претставник и повереник на Сојузниот извршен совет, односно на друг предлагач на закон, друг пропис, општ акт или материјал што му е поднесен на Соборот.

Работните тела на Соборот имаат право да бараат на нивните седници да присуствува претставник на сојузен орган на управата или на сојузна организација кога на седницата се разгледуваат прашања од делокругот на тој орган односно организација.

На седница на работното тело на Соборот можат да бидат повикани заради изнесување мислења и предлози и претставници на органите во федерацијата, на општествено-политичките организации, на општествените организации и на други самоуправни организации, здруженија и заедници во федерацијата, претставници на соодветните работни тела на соборите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, како и јавни, научни и стручни работници.

Член 47

Дневниот ред на седница на работно тело на Соборот го предлага претседателот на работното тело.

Претседателот е должен да ги внесе во предлогот на дневниот ред сите прашања за кои тоа го бара Соборот, претседателот на Соборот, член на работно тело и друго работно тело на Соборот или заедничко работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ.

Предлогот на дневниот ред го доставува претседателот на работното тело на Соборот до членовите на работното тело, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата на работното тело.

Во итни случаи претседателот на Соборот и претседателот и секој член на работното тело на Соборот можат и на седницата на работното тело да предложат определено прашање да се стави на дневен ред на седницата.

Дневниот ред на седницата на работното тело на Соборот го утврдува работното тело на почетокот на седницата.

Член 48

Работното тело на Соборот разгледува прашања од својот делокруг.

Работното тело на Соборот разгледува и прашања од делокругот на друго работно тело на Соборот, ако станува збор за прашање за кое е заинтересирано тоа, односно ако тоа прашање се однесува и на делокругот на тоа работно тело.

Член 49

По завршениот претрес на одделно прашање работното тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај.

Извештајот на работното тело на Соборот ги содржи изнесените мислења за прашањето што е разгледувано, како и ставот за разгледаното прашање ако го усвоило работното тело.

Член на работно тело на Соборот може да издвои мислење за заземениот став кое, по негово барање, се внесува во извештајот на работното тело.

За заемање став на работното тело на Соборот потребно е мнозинство од гласовите на присутните членови на работното тело.

Извештајот на работното тело на Соборот го подготвува секретарот на работното тело, доколку работното тело не заклучи поинаку.

Претседателот на работното тело на Соборот е одговорен за веродостојноста на извештајот.

Член 50

Кога поднесува извештај до Соборот, работното тело на Соборот определува известител од редот на своите членови.

Известителот на работното тело на Соборот, врз основа на заклучоците на работното тело или по барање на Соборот, ги образложува мислењата односно ставовите на работното тело.

Ако во текот на претресот во Соборот се појави прашање за кое работното тело на Соборот не зазело став, известителот може да бара Соборот да го одложи претресот на тоа прашање додека работното тело не ќе го разгледа. Претресот на таквото прашање ќе се одложи и ако Соборот бара работното тело да заземе свој став за него.

Член 51

Работното тело на Соборот може да формира работна група заради проучување на одделно прашање, вршење консултација, подготвување на предлози и извештаи на работното тело на Соборот.

Работната група, откако ќе ја изврши доверената задача, поднесува до работното тело на Соборот извештај со свои предлози.

Покрај членовите на работното тело на Соборот, членови на работната група можат да бидат претставници на сојузните органи на управата и на сојузните организации и на други заинтересирани органи и организации во федерацијата, како и јавни, научни и стручни работници.

Работното тело на Соборот може и на одделни членови на работното тело да им стави во задача, за определено прашање што го разгледува работното тело, да извршат потребни консултации и да приберат мислења од заинтересираните органи и организации.

Член 52

Работните тела на Соборот соработуваат меѓусебно.

Работното тело на Соборот може да одржи заедничка седница со друго работно тело на Соборот, со работни тела на Соборот на републиките и покраините, како и со соодветни работни тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Работните тела на Соборот можат да формираат заеднички работни групи, на кои им доверуваат извршување на определена задача од својот делокруг.

Член 53

Работните тела на Соборот можат да бараат од сојузен орган на управата и од сојузна организација известувања и објасненија во врска со прашањата што се на дневен ред на седницата на работното тело, а што се однесуваат на делокругот на сојузниот орган на управата и сојузната организација.

Член 54

Работните тела на Соборот можат да вршат анкети и да бараат од државните органи и самоуправните организации и заедници потребни известувања, податоци и исправи за прашањата што ги разгледува Соборот или за други прашања што се потребни за извршување на нивните задачи, кога тоа ќе го определи Соборот со посебен заклучок, или кога е тоа предвидено во програмата за работа на Соборот.

Работните тела на Соборот не можат да вршат истражни и други судски функции.

Анкетата ја врши работното тело на Соборот во чијшто делокруг спаѓа прашањето за кое се врши анкета, ако со заклучок на Соборот, односно со програмата за работа на Соборот не е определено дека анкетата ќе ја изврши посебно работно тело што го формира Соборот.

По извршената анкета работното тело му поднесува извештај на Соборот.

Член 55

За работата на седницата на работното тело на Соборот се води записник. За водењето на записникот се грижи секретарот на работното тело.

На седницата на работното тело на Соборот се водат стенографски белешки, ако работното тело не одлучи поинаку.

Записникот може да се користи пред заверката од страна на работното тело на Соборот само по одобрение од претседателот на работното тело.

б) Одбори на Соборот

Член 56

Соборот има одбори:

- 1) Одбор за општествено-економски односи;
- 2) Одбор за општествено-политички односи;
- 3) Одбор за внатрешна политика;
- 4) Одбор за надворешна политика;
- 5) Одбор за народна одбрана;
- 6) Одбор за буџетот на федерацијата;
- 7) Одбор за правосудство;
- 8) Одбор за труд, здравје и социјална политика;
- 9) Одбор за прашања на борците и на воените инвалиди.

Член 57

Во делокругот на Одборот за општествено-економски односи спаѓаат:

— прашањата од областа на системот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи;

— основните права на работниците во здружениот труд со кои се обезбедува нивната со Уставот на СФРЈ утврдена положба во самоуправните и општествено-економските односи и основните права и обврски на организациите на здружениот труд, на самоуправните интересни заедници, на другите

самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници во поглед на средствата во општествена сопственост; основите на правната положба и на работењето на организациите на здружениот труд и деловното здружување на единственото стопанско подрачје на Југославија;

— основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и договорните и други облигациони односи во областа на прометот на стоки и услуги; основите на сопственичко-правните односи; основните односи со кои се обезбедува единство на југословенскиот пазар; основните имотноправни и другите материјалноправни односи во областа на поморството, внатрешната и воздушната пловидба; основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики односно автономни покраини; авторските права; основите на системот на општественото планирање;

— основите на кредитниот и банкарскиот систем; меницата и чекот; платниот промет во земјата; основите на системот на осигурување имоти и лица; положбата и основите на функционирањето на Службата на општественото книговодство;

— системот на мерните единици; заштитата на пронајдоците, мострите и моделите, како и стандардите, техничките нормативи и нормите за квалитетот на производите и услугите;

— собирањето, евидентирањето и обработката на статистичките и други податоци за состојбата во одделни области на општествениот живот од делокругот на Одборот, за состојбата и движењето на населението, за економските и други појави и други податоци од интерес за целата земја;

— други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 58

Во делокругот на Одборот за општествено-политички односи спаѓаат прашањата од областа на:

— единствените основи на политичкиот систем;

— слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот;

— решавањето на судирот на републички, односно покраински закон со законите на други републики односно автономни покраини (колизии норми) и на судирот на надлежностите помеѓу републичките, односно покраинските органи од териториите на различни републики; решавањето на судирот на законите со прописите на други земји;

— положбата и овластувањата на организациите што врз основа на сојузни закони и меѓународни договори вршат јавни овластувања; организацијата, надлежноста и начинот на работа на сојузните органи и на материјалните и други односи на сојузните органи; изборите за сојузни органи; правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што ги користат тие; положбата, правата и должностите на општествениот правобранител на самоуправувањето; положбата, организацијата и начинот на работа на установите и на школите што ги основа федерацијата за вршење на работи од интерес за остварување на функциите на федерацијата и односите на сојузните органи спрема тие установи и школи; правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основ на трудот во сојузните органи и во установите и школите што ги основа федерацијата; празниците и одликувањата на СФРЈ; химната на СФРЈ; употребата на печатот и грбот и знамето на СФРЈ;

— други прашања од овие области што се во делокруг на Соборот.

Член 59

Во делокругот на Одборот за внатрешна политика спаѓаат прашањата од областа на:

— основите на системот на заштитата на редокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна безбедност);

— дејноста на службата на државната безбедност што е неопходна за остварување на со Уставот на СФРЈ утврдената одговорност на сојузните органи и усогласување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност; положбата, организацијата и начинот на работа на установите и на школите што ги основа федерацијата за остварување на своите функции во областа на државната безбедност;

— државјанството на СФРЈ, основните податоци за матичните книги и за личните карти; режимот на преминување преку државната граница;

— положбата, престојот и заштитата на странците во Југославија; внесувањето, расурањето и ширењето на странски печат и други средства за јавно информирање и комуницирање; положбата на странските информативни установи и претставниците на странските средства за информирање;

— режимот на крајбрежното море што е од интерес за меѓународните односи на СФРЈ, одбраната и безбедноста на земјата како и начинот на користење на правата што ги има Југославија во епиконтиненталниот појас и на отворено море; контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница; прометот и превозот на западни течности и гасови, кога е тоа од интерес за целата земја; безбедноста на воздушната пловидба; основите на безбедноста во другите области на сообраќајот; пловните патишта на водите на кои важи меѓународен и меѓудржавен режим на пловидбата;

— системот на врските што се од значење за безбедноста на земјата и технолошкото единство на системот на врските; меѓународните врски и радиоврските;

— ограничувањето или забраната на слободата за користење на печатот и други видови на информирање што се насочени против основите на социјалистичкото демократско уредување утврдено со Уставот на СФРЈ или што ги загрозуваат независноста на земјата, мирот или рамноправната меѓународна соработка;

— картографските податоци што се од значење за одбраната и безбедноста на земјата и за општата употреба на картографските публикации;

— други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 60

Во делокругот на Одборот за надворешна политика спаѓаат:

— прашањата од областа на надворешната политика на СФРЈ и одржувањето на политички и други односи со други држави и со меѓународни организации;

— ратификацијата на меѓународни договори за политичка и воена соработка и на меѓународни договори што бараат донесување на нови или менување на важечките закони од делокругот на Соборот, како и на меѓународни договори што бараат донесување на нови или измена на важечките републички и покраински закони од рамноправниот делокруг на соборите на Собранието на СФРЈ; уредувањето на постапката за склучување и извршување на меѓународни договори што бараат донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони;

— правната положба во земјата на претставниците на странски држави, на странски и меѓународни организации;

— заштитата на државјаните на СФРЈ и на нивните интереси и интересите на домашните правни лица во странство;

— односите и облиците на соработка на сојузните органи со меѓународни организации и институции;

- организацијата и дејноста на службите за надворешни работи на федерацијата;
- други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 61

Во делокругот на Одборот за народна одбрана спаѓаат:

- прашањата од областа на основите на системот на народната одбрана;
- основните права и должности на работните луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, на општествено-политичките и други општествени организации во областа на народната одбрана; основните права и должности на општествено-политичките заедници во остварувањето на системот на народна одбрана; воената обврска на граѓаните и заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба;
- посебните права и обврски на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во поглед на приоритетно производство и вршењето услуги за потребите на народната одбрана и производството на оружје и воена опрема; основите на подготовките на стопанството и општествените служби за функционирање во војна; приспособувањето на просторните и урбанистичките планови и инвестиционата изградба кон потребите на одбраната на земјата; прогласувањето на мобилизација;
- уредувањето на раководењето и командувањето со вооружените сили на СФРЈ и остварувањето на врховно командување со вооружените сили; уредувањето и организирањето на Југословенската народна армија, уредувањето и раководењето и команднувањето со неа; управувањето и располагањето со општествените средства што се користат во Југословенската народна армија и за нејзините потреби;
- статусните и други прашања на лицата на служба во Југословенската народна армија и на воените лица; посебните права и должности на воените лица во врска со службата во вооружените сили; социјалното осигурување и заштита на воените лица, односно на воените осигуреници и нивните семејства;
- военото школство и научноистражувачката работа за потребите на вооружените сили;
- други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 62

Во делокругот на Одборот за буџетот на федерацијата спаѓаат прашањата од областа на:

- буџетот на федерацијата и завршната сметка на буџетот на федерацијата;
- годишните програми за работа на сојузните органи што се финансираат од буџетот на федерацијата и нивното извршување;
- други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 63

Во делокругот на Одборот за правосудство спаѓаат прашањата од областа на:

- организацијата, надлежноста и работата на Сојузниот суд и Сојузното јавно обвинителство и Сојузното јавно правобранителство;
- военото судство и военото обвинителство;
- општите услови и начела за изрекување санкции за кривични дела и за стопански престапи, сис-

темот на санкциите, условите за гаснење на санкциите и за рехабилитација и општите правила за примена на воспитните мерки и за казнување на малолетниците (општ дел на кривичниот закон или законот за стопанските престапи); кривичните дела против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување на Југославија и безбедноста на земјата, човечноста и меѓународното право, пратив угледот на СФРЈ, нејзините органи и претставници, против угледот на странска држава и организација и против угледот на нивните шефови, односно претставници, против службената должност на службените лица во сојузните органи, против вооружените сили, како и кривичните дела и стопанските престапи со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар или се повредуваат сојузни прописи;

— постапката за прекршоците што ја водат сојузните органи; општоуправната постапка; кривичната постапка и другите судски постапки, освен посебните постапки во областите во кои општествените односи ги уредуваат републиките, односно автономните покраини;

— амнестијата и помилувањето за кривичните дела предвидени со сојузен закон;

— други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 64

Во делокругот на Одборот за труд, здравје и социјална политика спаѓаат прашањата од областа на:

— основните права на работните луѓе заради обезбедување на нивната социјална сигурност и солидарност;

— условите под кои граѓаните можат да заминуваат во странство заради вршење стопански и други дејности и вработување и заштита на граѓаните на СФРЈ на работа во странство;

— заштитата на животот и здравјето на луѓето од заразни болести што ја загрозуваат целата земја; пуштањето во промет на лекови; прометот на отрови; производството и прометот на опојни дроги;

— заштитата и унапредувањето на човековата средина што се од интерес за целата земја и меѓународната заедница; заштитата на животните од заразни болести, заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуштањето во промет на средства за заштита на животните и контролата на пренесувањето на животни и растенија преку државната граница;

— положбата и овластувањата на Црвениот крст на Југославија;

— други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 65

Во делокругот на Одборот за прашања на борците и воените инвалиди спаѓаат прашањата од областа на:

— основните права на борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци;

— обележувањето и одржувањето на гробиштата и гробовите на нашите борци и жртви на војната во странство и гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и на другите странски армии на територијата на СФРЈ;

— други прашања од овие области што се во делокругот на Соборот.

Член 66

Секој одбор на Соборот ги разгледува прашањата на остварувањето на заштитата на уставноста и законитоста и на општествениот надзор во рамките на својот делокруг.

в) Комисија на Соборот

Член 67

Соборот има комисији:

- 1) Мандатно-имунитетна комисија,
- 2) Законодавно-правна комисија.

Мандатно-имунитетна комисија

Член 68

Мандатно-имунитетната комисија:

- ги разгледува прашањата во врска со применувањето на имунитетот на делегатот;
- го известува Соборот за случаите што повлекуваат престанување на мандатот на делегатот;
- ги врши работите на верификација на мандатот на делегатите избрани на повторните и дополнителните избори.

Врз основа на извештај од Комисијата, Соборот одлучува за примената на имунитетот на делегатот, го утврдува престанувањето на мандатот на делегатот и врши верификација на мандатот на делегатите.

Член 69

Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитетната комисија може да даде одобрение за притвор на делегатот, односно за поведување кривична постапка против него, како и да одлучи дали постапката против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката на државниот орган за притвор на делегатот се потврдува или се воспоставува примена на имунитетот на делегатот.

Одлуката на Мандатно-имунитетната комисија е извршна.

Комисијата е должна за својата одлука да го известува Соборот на првата наредна седница на Соборот.

По повод извештајот на Комисијата Соборот одлучува дали одлуката на таа комисија се потврдува или се укинува.

Законодавно-правна комисија

Член 70

Законодавно-правната комисија:

- ги разгледува предлозите за донесување на акти и предлозите на акти од делокругот на Соборот во поглед на нивната усогласеност со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, како и во поглед на нивната правна обработка и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлози;
- го разгледува предлогот за давање автентични толкувања на законите од делокругот на Соборот и за тоа дава свое мислење;
- го следи развојот на правниот систем во областите од делокругот на Соборот и на Соборот му дава мислење и предлози за прашањата на изградувањето на тој систем;
- учествува во подготвувањето на програмата за работа на Соборот што се однесува на законодавната дејност на Соборот;
- дава мислење за спорните прашања во врска со делокругот на Соборот;
- ги утврдува пречистените текстови на актите од делокругот на Соборот, ако со закон е овластена за тоа;
- ги разгледува предлозите за поведување постапка за оценување на уставноста на законите, другите прописи или општите акти;
- на Соборот и на работните тела на Соборот, по нивно барање, им дава мислење и предлози за други прашања од правниот систем и врши други

работи од таа област што ќе ѝ ги определи Соборот.

Законодавно-правната комисија на Соборот ги разгледува прашањата за остварување заштитата на уставноста и законитоста во рамките на својот делокруг.

Пречистениот текст на актот го поднесува до Законодавно-правната комисија предлагачот односно органот или телото определено од предлагачот.

Член 71

Законодавно-правната комисија на заедничка седница со Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините ја разгледува предлог-програмата за работа на Собранието на СФРЈ што се однесува на законодавната дејност на Соборот и ги разгледува прашањата на единствената законодавна методологија и други прашања од значење за единствената правно-техничка обработка на актите што ги донесуваат соборите.

Член 72

Законодавно-правната комисија ги разгледува, пред претресот во Соборот, предлозите за измени и дополненија на актите, односно амандманите што му се поднесени на Соборот, и за нив дава свое мислење и предлози.

Своето мислење и предлози Комисијата истовремено му го доставува на подносителот на предлогот за измена или дополние, односно на подносителот на амандманот.

Ако на седницата на Соборот се поднесе амандман на предлог-акт, Комисијата, по барање на Соборот, ќе даде мислење односно предлози во врска со поднесениот амандман.

Член 73

Определен број членови на Законодавно-правната комисија се избираат од редот на јавните, научните и стручните работници.

г) Повремени работни тела на Соборот

Член 74

Заради проучување на определено прашање кое не спаѓа во делокругот на некој од одборите или комисиите на Соборот, како и во други случаи кога ќе се укаже потреба за тоа, Соборот може да формира повремени работни тела (комисии, анкетни и други работни групи и сл.).

Член 75

Повремените работни тела Соборот ги формира со одлука.

Со одлуката за формирањето на повременото работно тело се утврдуваат задачите, овластувањата и составот на работното тело.

Членови на повремените работни тела можат да бидат, освен делегатите, и претставници на општествено-политичките и општествените организации и на други самоуправни организации, здруженија и заедници во федерацијата, како и јавни, научни и стручни работници.

Член 76

Заради проучување на прашањата од интерес за работата на Соборот, претседателот на Соборот може да формира посебна работна група, на која ѝ става во задача да проучи определено прашање. Оваа работна група го проучува тоа прашање и за своето мислење и предлози го известува претседателот на Соборот.

Член 77

Во поглед на задачите, овластувањата и составот на повремените работни тела на Соборот соглас-

но се применуваат одредбите од овој деловник што се однесуваат на работните тела на Соборот ако со одлуката за нивното формирање не е определено поинаку.

Член 78

Повременото работно тело на Соборот престанува да работи кога ќе ја изврши задачата заради која е формирано, односно кога ќе одлучи Соборот.

V. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ

1. Свикување на седница

Член 79

Првата седница на Соборот по изборот на делегатите ја свикува претседателот на Собранието на СФРЈ од поранешното свикување.

На првата седница — до изборот на претседател на Соборот — претседава најстариот делегат во Соборот.

Со денот на верификацијата на мандатот на новоизбраните делегати во Соборот им престанува функцијата на делегатите чиј мандат истекува.

Член 80

Седница на Соборот свикува претседателот на Соборот по сопствена иницијатива или врз основа на заклучок на Соборот.

Претседателот на Соборот свикува седница на Соборот кога тоа го бараат десет делегати, работно тело на Соборот, заедничко работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ, или претседателот на Собранието на СФРЈ, како и Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет, наведувајќи ги причините за свикување на седницата.

Предлагачите што барале свикување на седница на Соборот доставуваат, по правило, материјал за прашањето поради кое барале свикување на седница.

Ако претседателот на Соборот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, седница ќе свика претседателот на Собранието на СФРЈ или десет делегати.

Член 81

Поканата за седница на Соборот со предлогот на дневниот ред мора да им биде упатена на делегатите најдоцна десет дена пред денот определен за одржување на седницата.

Кон поканата за седница претседателот на Соборот го доставува и записникот од претходната седница, ако порано не бил доставен.

По исклучок, претседателот на Соборот може да свика седница на Соборот и во рок пократок од десет дена, а дневниот ред за таа седница може да го предложи и на самата седница.

За свикувањето и за предлогот на дневниот ред на седницата на Соборот претседателот на Соборот ги известува претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателот на Соборот на републиките и покраините, Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, како и собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

2. Дневен ред на седницата

Член 82

Дневниот ред на седницата на Соборот го подготвува и го предлага претседателот на Соборот.

При подготвувањето на дневниот ред претседателот на Соборот, водејќи сметка за задачите и роковите утврдени со програмата за работа на Соборот, се договара со претседателите на работните тела на Соборот за прашањата што треба да се внесат во предлогот на дневниот ред.

Член 83

Претседателот на Соборот го внесува во предлогот на дневниот ред прашањето поради кое е барано свикување на седницата на Соборот (член 80 став 2), како и другите прашања што ги доставиле предлагачите, кои, според Уставот на СФРЈ и овој деловник, се овластени да предлагаат определено прашање да се стави на дневен ред на седница на Соборот, ако на делегатите им се доставени во роковите определени со овој деловник.

При составувањето на дневниот ред претседателот на Соборот може да ги земе предвид и иницијативите што потекнуваат од општествено-политичките организации, општествените организации и други самоуправни организации, здруженија и заедници во федерацијата.

Ако претседателот во предлогот на дневниот ред не внесе некое прашање што до денот на свикувањето на седницата на Соборот му го доставил предлагачот од член 80 став 2 на овој деловник, должен е на седницата да ги изнесе причините поради кои тоа не го сторил.

Ако предлагачот и по образложението на претседателот на Соборот остане при своето барање, за тоа барање одлучува Соборот.

Член 84

Во итни случаи претседателот на Соборот, работно тело на Соборот, десет делегати во Соборот, Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет можат на седница на Соборот да предложат определено прашање да се стави на дневниот ред на седницата, но се должни да ја образложат итноста.

На седницата Соборот прво одлучува за итноста.

Член 85

Дневниот ред на седницата на Соборот го утврдува Соборот на почетокот на седницата.

3. Претседавање и учество на седницата

Член 86

На седницата на Соборот претседава претседателот на Соборот.

Во случај на спреченост или отсуственост на претседателот на Соборот, на седницата на Соборот претседава потпретседателот на Соборот.

Ако е отсуствен и потпретседателот, на седницата се избира еден од делегатите што ќе претседава на седницата. Во тој случај седницата ја отвора делегатот најстар по години и претседава на неа до изборот на делегатот што понатаму ќе претседава на седницата.

Најстариот делегат претседава на седницата и кога претседателот и потпретседателот на Соборот се разрешени од должноста — до изборот на нов претседател.

Член 87

Сите делегати имаат право и должност да присуствуваат на седницата на Соборот и да учествуваат во работата на таа седница.

За присуството на делегатите на седницата на Соборот се води евиденција.

Претседателот на Соборот, пред почетокот на седницата на Соборот, утврдува дали постои кворум потребен за работа на Соборот.

Кворум постои ако на седницата на Соборот присуствува мнозинството од делегатите, а ако Соборот одлучува за промена на Уставот на СФРЈ, потребно е на седницата да присуствуваат две третини од вкупниот број делегати.

Член 88

Во работата на седницата на Соборот можат да учествуваат, без право на одлучување:

— претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет;

— претставници и повереници на Сојузниот извршен совет, кога се претресува предлог на Сојузниот извршен совет, за кој се тие определени да бидат претставници и повереници;

— функционери што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации кога се претресува предлог — акт или друго прашање од делокругот на органот односно организацијата со кои раководат тие;

— претставници на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини кога се претресува предлог што го поднело собранието на републиката, односно собранието на автономната покраина, мислење што го дало тоа, прашање што го подигнало тоа или кога се повикани на седницата заради изнесување на мислење за определено прашање;

— претставници на органите во федерацијата, на општествено-политичките организации, општествените организации, на другите самоуправни организации, здруженија и заедници како и јавни, научни и стручни работници што се повикани на седницата заради изнесување на мислења за определено прашање.

Член 89

Никој не може да зборува на седница на Соборот пред да побара и да добие збор од претседателот на Соборот.

Пријави за збор можат да се поднесуваат сè до завршувањето на претресот.

Говорникот може да го опомене на ред или да го прекине во говорот само претседателот.

Претседателот се грижи говорникот да не биде попречуван во излагањето.

Член 90

Претседателот на Соборот им дава збор на делегатите по редот на пријавувањето, односно на поднесените пријави.

На делегатот што сака да зборува за повреда на овој деловник или за повреда на утврдениот дневен ред (забелешка на деловниот ред) претседателот му дава збор веднаш штом ќе го побара. Говорот на тој делегат не може да трае подолго од пет минути. Претседателот е должен по тој говор да даде објаснение за повредата на овој деловник, односно на утврдениот дневен ред. Ако делегатот не биде задоволен со објаснението, за прашањето се решава на седницата, без претрес.

Ако делегатот побара збор за да го исправи наводот, што според неговото мислење е неточен и кој предизвикал недоразбирање или предизвикал потреба од лично објаснување (исправка на наводот), претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши говорот лицето што ја предизвикало исправката. Делегатот во својот говор мора да се ограничи на исправката, односно на личното објаснение, и неговиот говор не може да трае подолго од пет минути.

Член 91

Говорникот може да зборува само за прашањето што е на дневен ред.

Ако говорникот се оддалечи од прашањето што е на дневен ред, претседателот на Соборот ќе го повика да се придржува кон дневниот ред.

Ако говорникот и по второто повикување не се придржува кон дневниот ред, претседателот може да му го одземе зборот.

Член 92

Траењето на излагањето на делегатите и другите учесници на седницата не е ограничено, освен ако со овој деловник не е определено поинаку.

Соборот може, на предлог од претседателот на Соборот или на барање од делегат во Соборот, да одлучи говорникот за исто прашање да може да зборува само еднаш, а може да го определи и траењето на говорот.

4. Одржување на редот

Член 93

За редот на седницата на Соборот се грижи претседателот на Соборот.

Член 94

За повреда на редот на седницата на Соборот можат да се изречат мерките предупредување, одземање на зборот и оддалечување од седницата.

Член 95

Мерката предупредување му се изрекува на делегатот што со земање на збор, иако претседателот на Соборот не му го дал, со упаѓање во зборот на говорникот или на друг начин го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.

Мерката одземање на зборот му се изрекува на делегатот што со својот говор на седницата го нарушува редот и одредбите од овој деловник, а веќе двапати на таа седница е предупреден да се придржува кон редот и одредбите од овој деловник.

Мерката предупредување или мерката одземање на зборот ја изрекува претседателот на Соборот.

Член 96

Мерката оддалечување од седницата му се изрекува на делегатот што не ќе постапи по барањето на претседателот на Соборот кој му ја изрекот мерката одземање на зборот или на друг начин ја попречува работата на седницата, или на седницата го навредува Собранието на СФРЈ или делегатите во Собранието на СФРЈ, или во говорот употребува изрази што не се во согласност со достоинството на Собранието на СФРЈ.

Делегатот може да биде оддалечен само од седницата на која го повредил редот.

Мерката оддалечување од седницата можат да ја предложат претседателот на Соборот или делегат во Соборот.

Делегатот спрема кој се предлага изрекување на мерката оддалечување од седницата има право на збор. Неговото излагање не може да трае подолго од пет минути.

Мерката оддалечување од седницата ја изрекува Соборот, без претрес.

Делегатот на кој му е изречена мерката оддалечување од седницата е должен веднаш да се оддалечи од седницата и не може повеќе да присуствува на седницата од која е оддалечен.

Член 97

Ако претседателот на Соборот со редовни мерки не може да одржи ред на седницата на Соборот, ќе определи прекин на седницата.

Член 98

Претседателот на Соборот може да нареди секој граѓанин што го нарушува редот на седницата на Соборот да се оддалечи од салата во која се одржува седницата и од зградата на Собранието на СФРЈ.

Ако е редот значително нарушен, претседателот може да нареди да се оддалечат сите граѓани.

5. Тек на седницата**Член 99**

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот на Соборот ги дава потребните објасненија во врска со работата на седницата и со другите претходни прашања.

Претседателот го известува Соборот и за тоа кој е повикан на седницата на Соборот и кои делегати го известиле дека се спречени да присуствуваат на седницата.

Член 100

Пред да се премине на утврдување на дневниот ред, се усвојува записникот од претходната седница.

Член 101

По утврдувањето на дневниот ред, делегатите можат да поставуваат прашања и да бараат објасненија и известувања во смисла на одредбите од овој деловник, ако Соборот не одлучи поинаку.

Соборот може да го определи времето за поставување на прашања и за давање одговори на одделна седница.

Член 102

Претресот на одделни точки се врши според редоследот утврден во дневниот ред.

Во текот на седницата Соборот може да изврши измени во редоследот на претресот на одделни точки од дневниот ред.

Член 103

На почетокот на претресот на секоја точка оној што го предложил разгледувањето на таа точка од дневниот ред може да даде поблиски односно дополнителни образложенија.

Потоа добиваат збор делегатите и другите учесници на седницата на Соборот што се пријавиле за збор.

Кога ќе утврди дека повеќе нема говорници, претседателот на Соборот го заклучува претресот.

Член 104

Претседателот на Соборот може во текот на седницата да ја прекине работата на Соборот и да го определи денот и часот кога ќе продолжи работата.

Претседателот ја прекинува работата на Соборот, кога е тоа предвидено со овој деловник, поради недостиг на кворум, поради изминатото време, поради одмор на делегатите, поради потребата да се извршат потребни консултации и да се прибават потребни мислења, како и во други случаи кога тоа ќе го заклучи Соборот.

Ако седницата е прекината поради недостиг на кворум, а кворум не постои и во продолжението на седницата, претседателот ја заклучува седницата.

Член 105

Ако прашањето што се претресува не бара донесување акт, односно заклучок, или ако Соборот не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го заклучува претресот и преминува на следната точка од дневниот ред.

Ако Соборот за прашањето што го претресувал не ја завршил расправата или не сака да одлучува на истата седница, претресот на тоа прашање се одложува за една од наредните седници.

Член 106

Откако се исцрпени сите точки од дневниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува седницата.

6. Одлучување**Член 107**

За донесување одлука на седницата на Соборот е потребен кворум.

Ако претседателот на Соборот не е сигурен дека постои кворум за одлучување, ќе нареди прозивање на делегатите.

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го побара делегат чиешто барање ќе го поддржат најмалку девет делегати.

По завршеното прозивање, заради проверка, повторно се прозиваат делегатите за кои е забележано дека не се присутни.

Прозивањето го врши секретарот на Соборот.

Член 108

Одлуката на Соборот е полноважна ако е донесена со мнозинство гласови на седницата на која присуствува мнозинството од делегатите.

Промената на Уставот на СФРЈ е усвоена во Соборот ако за неа гласаат две третини од сите делегати.

Член 109

Делегатот има право по завршениот претрес, пред гласањето, да се изјасни за својот став за гласањето и да го образложи својот став. Неговото образложение не може да трае повеќе од пет минути.

Член 110

Делегатот има право и должност да гласа за секој предлог за кој се одлучува на седницата на Соборот.

Гласањето по правило е јавно.

Делегатот гласа така што се изјаснува за или против предлогот или се воздржува од гласањето.

Гласањето се врши едновременно — со кревање рака, со употреба на технички средства, или со поединечно изјаснување — при прозивањето.

Член 111

При гласањето претседателот на Соборот ги повикува делегатите да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот и најпосле дали некој се воздржал од гласањето.

Член 112

Поединечно изјаснување се врши ако тоа го определи претседателот на Соборот доколку смета дека тоа е потребно за да се утврди точно резултатот од гласањето, или ако тоа го побара еден делегат чиешто барање ќе го поддржат најмалку девет делегати.

Поединечното гласање се врши така што секој прозиван делегат се изјаснува „за“ или „против“ или се воздржува од гласањето.

По завршеното прозивање, заради проверка, повторно се прозиваат делегатите за кои во списокот не е забележано дека гласале.

Прозивањето го врши секретарот на Соборот.

Член 113

По завршеното гласање претседателот на Соборот го утврдува резултатот од гласањето и врз основа на резултатот објавува дека предлогот за кој се гласало е усвоен или дека е одбиен.

7. Записници**Член 114**

За работата на седницата на Соборот се води записник.

Записникот ги содржи основните податоци за работата на седницата, а посебно за предлозите из-

несени на седницата, за заклучоците донесени на седницата во врска со одделни точки од дневниот ред.

Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето за одделни прашања.

Делегатот што на седницата го издвоил мислењето може да бара битните делови од неговата изјава да се внесат во записникот.

За составувањето на записникот се грижи секретарот на Соборот.

Член 115

Записникот се составува истиот ден кога е за на седницата.

Записникот се упатува до сите делегати најдоцна десет дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 116

На почетокот од седницата секој делегат има право да стави забелешки на записникот од претходната седница.

За основаноста на забелешките на записникот се одлучува на седницата, без претрес. Ако забелешките се усвојат, во записникот ќе се извршат соодветни измени.

Претседателот на Соборот утврдува дека е усвоен записникот на кој не се ставени забелешки односно записникот во кој, според усвоените забелешки, се извршени исправки.

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот на Соборот и секретарот на Соборот.

Член 117

За чувањето на изворникот на записникот од седницата на Соборот се грижи секретарот на Соборот.

Член 118

На седницата на Соборот се водат стенографски белешки.

Стенографските белешки им се ставаат на увид на делегатите веднаш по одржаната седница на Соборот.

Секој делегат може во рок од три дена од денот на одржувањето на седницата, да бара во стенографските белешки да се извршат измени на неговото излагање што се од редакциска природа. Со овие измени не може да се менува смислата и суштината на неговото излагање.

Ако секретарот на Соборот оспори дека измени, што делегатот бара да се извршат во стенографските белешки во кои е неговото излагање, се од редакциска природа, за спорното прашање одлучува претседателот на Соборот.

Стенографските белешки се приложуваат кон изворникот на усвоениот записник.

VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ

A. Постапка за донесување на акти

1. Постапка за донесување на закон

a) Поведување постапка

Член 119

Постапка за донесување на закон се поведува со предлог за донесување на закон.

Член 120

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој делегат во Соборот, Сојузниот извршен совет, работно тело на Соборот, како и заедничко работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг (овластен предлагач на закон).

Член 121

Секој делегат може на седница на Соборот или на работно тело на Соборот, чиј е член, да предложи определено прашање да се регулира со закон. Ако Соборот или негово работно тело го прифати овој предлог, ќе се определи начинот на кој ќе се изработи и поднесе предлогот за донесување на закон.

Член 122

Барањето за донесување закон што на Соборот ќе му го поднесат Соборот на републиките и покраините, Собранието на републиката или Собранието на автономната покраина, Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, општествено-политичките организации во федерацијата, Стопанската комора на Југославија или други самоуправни организации и заедници во федерацијата, се упатува непосредно до Соборот. На седницата на Соборот на која се разгледува ова барање се повикува и претставникот на подносителот на барањето, кој може да го образложи барањето.

Ако Соборот го прифати барањето за донесување на закон, со заклучок ќе го определи начинот на кој во смисла на тоа барање, ќе се изработи и поднесе предлогот за донесување на закон.

За ставот што го зазел по повод барањето, Соборот го известува подносителот на барањето.

Член 123

Барањето за донесување на закон што не потекнува од органите и организациите од член 122 на овој деловник се упатува до Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози.

б) Претходна постапка

Член 124

Пред да поднесе до Собранието на СФРЈ предлог за донесување закон предлагачот може, во договор со матичниот одбор на Соборот, да поднесе тези за изработка на закон заради претходна размена на мислења во соодветните тела на Соборот за потребата од донесување закон и за основните прашања што треба да се уредат со законот, како и за начелата врз кои определени односи треба да се уредат со законот.

Претходна постапка може да се спроведе и на предлог од матичниот одбор на Соборот.

Спроведување на претходна постапка за одделни прашања може да се предвиди и со програмата за работа на Соборот.

в) Предлог за донесување на закон

Содржина на предлогот за донесување на закон

Член 125

Предлогот за донесување на закон треба да содржи:

- 1) уставен основ за донесување на законот;
- 2) оцена на состојбата во областа што треба да се уреди со законот и причините поради кои треба да се донесе законот;
- 3) основни начела врз кои треба да бидат уредени односите во соодветната област, целите што се

има желба да се постигнат, како и последиците што ќе произлезат од предложените решенија за материјалната и друга положба на работните луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници;

4) оцена на потребата од финансиски средства од буџетот на федерацијата, со назнака на износот, начинот и можноста за нивното намирување; и

5) текст на нацрт-законот во кој се формулирани, во вид на правни одредби, решенијата што се предлагаат, со образложение кое содржи објасненија на основните правни институти (нацрт-закон). Кон нацрт-законот се дава и содржина на нацрт-законот (означување делови, глави, оддели, отсеци итн.).

Кон предлогот за донесување закон се доставува резиме на предлогот наменето за делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации.

Член 126

Ако во текот на изработката на предлогот за донесување на закон се консултирани републичките и покраинските органи и други органи и организации, кон предлогот за донесување на закон се приложуваат мислењата и ставовите на тие органи и организации.

Кон предлогот за донесување на закон се поднесува и потребната документација.

Ако со предлогот за донесување на закон се вршат измени или дополненија на закон, кон предлогот за донесување на закон се поднесува и текстот на одредбите на важечкиот закон што се менуваат односно дополнуваат.

Поднесување и упатување предлог за донесување на закон

Член 127

Предлогот за донесување на закон се доставува до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој го упатува до претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот го доставува предлогот за донесување на закон до сите делегати и тоа најдоцна 60 дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува тој предлог.

Ако предлогот за донесување на закон од ст. 1 и 2 на овој член не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, претседателот на Соборот, пред неговото упатување до делегатите, ќе побара од предлагачот да ги отстрани забележаните недостатоци.

Член 128

Предлогот за донесување на закон што не го поднел Сојузниот извршен совет, претседателот на Соборот го доставува и до Сојузниот извршен совет заради давање мислење.

Разгледување на предлог за донесување на закон во одборите на Соборот

Член 129

Пред претресот на предлог за донесување на закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежното работно тело на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со законот (матичен одбор).

Ако во предлогот за донесување на закон се опфатени одделни прашања што спаѓаат и во делокругот на другите одбори на Соборот, предлогот во поглед на тие прашања го разгледуваат и овие одбори.

Ако предлогот содржи и одредби со кои се ангажираат финансиски средства од буџетот на федерацијата, предлогот за донесување на закон го разгледува и Одборот на Соборот за буџетот на федерацијата.

Одбор не може да стави на дневен ред на седница предлог за донесување на закон пред истекот на рокот од 30 дена од денот на доставувањето на тој предлог до делегатите.

Член 130

Кога ќе го разгледа предлогот за донесување на закон, одборот му поднесува на Соборот свој извештај со мислењето и ставовите изнесени во текот на разгледувањето.

Матичниот одбор е должен да ги разгледа и мислењата и ставовите што му ги доставиле другите одбори на Соборот што го разгледувале предлогот, и во извештајот што му го поднесува на Соборот, дава свое мислење и за мислењата и ставовите на тие одбори.

Член 131

Извештаите на одборот се доставуваат до претседателот на Соборот, кој ги упатува до сите делегати, и тоа најдоцна 10 дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот за донесување на закон.

Извештаите на одборот се доставуваат и до Законодавно-правната комисија и до подносителот на предлогот за донесување на закон најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на седницата на одборот.

Разгледување на предлог за донесување на закон во Законодавно-правната комисија на Соборот

Член 132

Законодавно-правната комисија на Соборот, во рамките на својот делокруг, разгледува предлог за донесување на закон и поднесува извештај до Соборот со мислење и предлози.

Законодавно-правната комисија во својот извештај до Соборот дава мислење и за предлозите што на Соборот му ги поднеле одборите кои го разгледувале предлогот за донесување на закон.

Извештајот на Законодавно-правната комисија се доставува до претседателот на Соборот, кој го упатува до сите делегати најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на седницата на Комисијата.

Член 133

Извештајот на Законодавно-правната комисија се доставува и до матичниот одбор што го разгледувал предлогот за донесување на закон и до подносителот на предлогот за донесување на закон најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на седницата на Комисијата.

Ако предлозите на Законодавно-правната комисија не се во согласност со предлозите на матичниот одбор, овој одбор, пред претресот на предлогот во Соборот, ќе го разгледа извештајот на Комисијата и за својот став ќе му поднесе извештај на Соборот.

Член 134

Соборот може да одлучи, за време на воеча состојба или во случај на непосредна воена опасност, предлозите на закони, други прописи и општи акти да се разгледуваат на седницата на Соборот без претходно разгледување во работните тела на Соборот.

Претрес на предлог за донесување на закон во Соборот

Член 135

Подносителот на предлог за донесување на закон, односно негов претставник, во почетокот на претресот може да даде кратко образложение на предлогот. Тој има право да учествува во текот на целиот претрес, да дава објаснение и да изнесува свои мислења.

Претставникот на Сојузниот извршен совет може да учествува во текот на целиот претрес на предлог за донесување на закон и ако тој предлог не го поднел Сојузниот извршен совет.

Член 136

За предлог за донесување закон на седница на Соборот се врши, по правило, одвоено претрес во начело и претрес во поединости.

Член 137

Претресот во начело се врши на тој начин што делегатите ги изнесуваат своите мислења за уставниот основ, состојбата во областа што треба да се регулира со законот, основните начела врз кои треба да бидат уредени односите или за финансиското дејство на идниот закон.

По завршувањето на претресот во начело, Соборот со заклучок го утврдува својот став за предлогот за донесување на закон.

За заклучокот на Соборот се известува подносителот на предлогот.

Член 138

Ако Соборот со заклучок го прифати предлогот за донесување на закон, се преминува на претрес на предлогот за донесување на закон во поединости.

Претресот на предлогот во поединости се врши на тој начин шот се расправа за текстот на нацрт-законот.

Член 139

Ако со предлогот за донесување на закон се уредуваат прашања на системот, предлагачот или работно тело на Соборот може да му предложи на Соборот да го разгледува текстот на нацрт-законот на посебна седница.

Член 140

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки за одделни одредби од нацртот и ги упатува до подносителот на предлогот за да ги земе предвид при изработката на предлог-законот.

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот од став 1 на овој член или во други случаи кога тоа ќе го предложи подносителот на предлогот за донесување на закон, Соборот со заклучок ќе определи предлог-законот да го изработи работно тело на Соборот или Сојузниот извршен совет и да го поднесе до Соборот.

Ако при разгледувањето на текст на нацрт Соборот установи дека во нацртот не се изразени на соодветен начин основните начела врз кои треба да бидат уредени односите во областа за која се предлага донесувањето на законот, Соборот може со заклучок да го обврзе предлагачот да изработи нов текст на нацрт-законот и да го поднесе до Соборот на усвојување.

Член 141

Со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на закон Соборот може да ги опреде-

ли и органите и организациите што ќе бидат консултирани при изработката на предлог-законот и облиците на соработка со заинтересираните органи и организации што можат да придонесат за подобра изработка на предлог-законот.

г) Предлог-закон

Содржина на предлог-законот неговото поднесување, упатување и разгледување во одборите на Соборот и во Законодавно-правната комисија

Член 142

Предлог-закон се поднесува во обликот во кој се донесува закон и мора да биде образложен. Кон предлог-законот се дава и содржката на предлог-законот (означување делови, глави, оддели, отсеци итн.).

Образложението ги опфаќа, особено, уставниот основ за донесување на законот, прашањата што се решаваат со предлог-законот и објаснението на основните правни институти, податоците за финансиските средства потребни за спроведување на законот и за начинот на обезбедување на тие средства, како и други значајни околности во врска со предложените решенија.

Предлагачот е должен во образложението на предлог-законот да ги наведе забелешките и предлозите што се дадени на предлогот за донесување на закон и што предлагачот не ги усвоил, како и причините поради кои не ги усвоил.

Член 143

Барањето чија цел е да се измени или дополни предлог-законот овластениот предлагач го поднесува во облик на амандман.

Предлог-законот и сите амандмани на предлог-законот претседателот на Соборот ги доставува и до Комисијата на Собранието на СФРЈ за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија.

Член 144

Во поглед на поднесувањето и упатувањето на предлог-законот до Соборот, како и на разгледувањето во одборите и во Законодавно-правната комисија, се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на предлогот за донесување на закон.

Претрес на предлогот во Соборот

Член 145

Подносителот на предлог-закон, односно неговиот претставник, на почетокот на претресот може да даде образложение на предлог-законот. Тој има право да учествува во текот на целиот претрес на предлог-законот, да дава објасненија и да ги изнесува своите мислења.

Претставникот на Сојузниот извршен совет може да учествува во текот на целиот претрес на предлог-закон и кога Сојузниот извршен совет не е предлагач.

Член 146

Претресот на предлог-закон на седница на Соборот опфаќа општ претрес на предлог и претрес на текстот на предлогот.

Во текот на општиот претрес се расправа за предлогот во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објасненија и да се подигаат сите прашања во врска со решенијата дадени во предлогот.

Во текот на претресот на текстот на предлогот се расправа за предлогот по делови, глави, односно оддели, а ако на седницата се одлучи така — и по членови. Во текот на овој претрес се одлучува и за амандманите.

По завршениот претрес на текстот на предлогот, и кога Соборот ќе одлучи за сите амандмани, Соборот одлучува за предлог-законот во целост.

Амандмани

Член 147

Амандман на предлог-закон се поднесува писмено.

Амандманот мора да биде образложен.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандманот е должен во исто време да го предложи начинот на обезбедување на тие средства.

Член 148

Амандман на предлог-закон може да се поднесе најдоцна 10 дена пред денот определен за одржување седница на Соборот на која ќе се претресува предлог-законот, а се доставува до претседателот на Соборот.

Член 149

Амандманот на предлог-закон претседателот на Соборот го упатува веднаш до сите делегати, матичниот одбор, Законодавно-правната комисија, подносителот на предлог-законот и до Сојузниот извршен совет.

Ако амандманот на предлог-закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства од буџетот на федерацијата, претседателот на Соборот го доставува амандманот и до Одборот на Соборот за буџетот на федерацијата.

Член 150

Ако амандманот на предлог-закон содржи одредби со кои се менуваат начелата врз кои се заснова законот, утврдени од Соборот во текот на претресот на предлогот за донесување на закон, или ако прифаќањето на амандманот би повлекувало по себе побитна измена на текстот на предлог-законот, за амандманот не може да се одлучува на седница на Соборот пред да му поднесат на Соборот матичниот одбор и Законодавно-правната комисија свои извештаи за тој амандман, а за амандманот од член 149 став 2 од овој деловник — ни пред да поднесе Одборот на Соборот за буџетот на федерацијата свој извештај за таквиот амандман.

Член 151

Делегатот чиј предлог ќе го поддржат најмалку девет делегати, може по исклучок, да поднесе амандман на предлог-закон на седница на Соборот во текот на претресот на тој предлог. И ваквиот амандман се поднесува писмено и мора да биде образложен.

Подносителот на предлог-закон може да поднесува амандмани сè до заклучувањето на претресот на предлог-законот.

Сојузниот извршен совет може до заклучувањето на претресот на предлог-законот да поднесува амандмани и на предлог-законот што не го поднел тој.

Ако амандманот не е поднесен во рокот од член 148 на овој деловник, се смета дека е поднесен на седница на Соборот.

Амандманите што се поднесени на седница на Соборот мсраат да им бидат врачени на сите делегати во писмена форма пред одлучувањето за нив.

Член 152

За да може амандманот поднесен на седница на Соборот да се проучи, Соборот може, на предлог од претседателот на Соборот, од делегат, од работно тело на Соборот, од подносителот на предлогот или од Сојузниот извршен совет, да го прекине претресот и да го продолжи на истата седница или да го одложи претресот за една од наредните седници на Соборот.

Член 153

За амандман на предлог-закон има право да се изјасни подносителот на предлог-законот.

Сојузниот извршен совет има право да се изјасни за амандман и ако тој не е подносител на предлог-законот.

Член 154

Соборот може да одлучи пред гласањето, за поднесен амандман на предлог-закон претресот да се прекине и амандманот да се достави до Законодавно-правната комисија заради утврдување на конечниот текст на одредбите што се менуваат со амандманот и заради усогласување на другите одредби на предлог-законот што се во врска со тие одредби.

Член 155

За секој амандан на предлог-закон се гласа одвоено во текот на претресот на текстот. Амандманот усвоен на седница на Соборот станува составен дел на предлог-законот.

За амандман со кој се согласил подносителот на предлог-закон, се гласа во текот на претресот на текстот само ако тоа го бара делегат во Соборот или Сојузниот извршен совет, кога тој не е предлагач.

Член 156

За амандманите се гласа според редоследот на членовите на предлог-законот на кои се однесуваат амандманите.

Ако на еден член од предлог-закон се поднесени повеќе амандмани, прво се гласа за амандманот што најмногу отстапува од предложеното решение, и според тој критериум натаму за другите амандмани.

Ако е поднесен амандман на амандман, прво се гласа за амандманот што е поднесен на амандман.

д) Скратена постапка за донесување на закон

Член 157

Соборот, по исклучок, на барање од предлагачот што ќе го поддржат матичниот одбор и Законодавно-правната комисија на Соборот, може да заклучи заедно да го разгледува предлогот за донесување на закон и предлог-закон кога станува збор за измени и дополненија од помало значење, односно кога не се влијае битно врз положбата и правата на работните луѓе и граѓаните и самоуправните организации и заедници, како и кога станува збор за престанување на важењето на одделни закони.

Предлогот за донесување на закон и предлог-законот можат на седницата на Соборот да се разгледуваат заедно според постапката од став 1 на овој член, ако на делегатите им се достави 30 дена пред денот на одржувањето на седницата на Соборот.

з) Итна постапка за донесување на закон

Член 158

Закон, по исклучок, може да се донесе и по итна постапка во која не се применуваат одредбите на овој деловник за предлогот за донесување на

закон и роковите што се пропишани за одделни дејствија во постапката за донесување на закон.

По итна постапка може да се донесе закон само кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушавања во стопанството или кога тоа го бараат интересите на народната одбрана, безбедноста на земјата или поголеми елементарни непогоди или други вонредни и неодољни потреби на земјата.

Член 159

Предлогот да се донесе закон по итна постапка мора да биде посебно образложен.

Во образложението на предлогот закон да се донесе во итна постапка, предлагачот е должен да ги наведе причините поради кои се предлага донесување на законот по итна постапка и да укаже на последиците што би можеле да настапат ако законот не се донесе по таа постапка.

Со предлогот законот да се донесе по итна постапка се поднесува и предлогот на тој закон, што треба да биде подготвен согласно со одредбите од чл. 123 и 142 на овој деловник.

Член 160

При утврдувањето на дневниот ред Соборот одлучува претходно за предлогот законот да се донесе по итна постапка.

Ако предлогот не го поднел Сојузниот извршен совет, Соборот пред одлучувањето ќе побара од Сојузниот извршен совет мислење за тој предлог.

Член 161

Ако Соборот го усвои предлогот законот да се донесе по итна постапка, се пристапува кон претрес на предлог-законот на седница на Соборот.

Пред претресувањето на предлог-законот на седница на Соборот, предлог-законот го разгледува матичниот одбор и Законодавно-правната комисија.

Член 162

Ако Соборот не го усвои предлогот законот да се донесе по итна постапка, се применуваат одредбите на овој деловник за предлогот за донесување на закон.

Член 163

На предлог-закон што се донесува по итна постапка може да се поднесе амандман до заклучувањето на претресот.

Ако со амандманот се менуваат начелата врз кои се заснова предлог-законот, или ако прифаќањето на амандманот би предизвикало битна измена на текстот на предлог-законот, или ако со амандманот се ангажираат финансиски средства — со него ќе се постапи на начинот определен во член 150 од овој деловник.

Матичниот одбор и Законодавно-правната комисија се должни веднаш да го разгледаат амандманот од став 2 на овој член и да му поднесат на Соборот извештај со мислења и предлози.

е) Јавна дискусија за предлог за донесување на закон

Член 164

Кога Соборот ќе го усвои предлогот за донесување на закон, по исклучок може да одлучи, кога станува збор за регулирање на прашања од областа на општествено-економските и политичките односи, што се од посебно значење за работните луѓе и граѓаните, како и кога е неопходно да се изврши најширока консултација на заинтересираните органи и организации, на научните и стручните институции, на работните луѓе и граѓаните,

предлогот за донесување на закон или одделно прашање од тој предлог да го стави на јавна дискусија.

Член 165

Ако одлучи предлогот за донесување на закон или одделно прашање од тој предлог да го стави на јавна дискусија, Соборот со заклучок:

— ги утврдува прашањата што ќе ги стави на јавна дискусија и начинот на кој ќе бидат објавени;

— го определува работното тело на Соборот што ќе се грижи за следењето на јавната дискусија;

— ги утврдува финансиските средства за организирање и спроведување на јавната дискусија;

— го утврдува рокот во кој треба да се спроведе јавната дискусија;

— го утврдува начинот на собирање и средување на мислењата и предлозите од јавната дискусија.

Предлогот за донесување на закон или одделно прашање од тој предлог што се ставаат на јавна дискусија се објавуваат на сите јазици на народите на Југославија утврдени со републичките уставни, и на јазиците на албанската и унгарската народност (албански јазик и унгарски јазик).

Член 166

За резултатите од јавната дискусија работното тело на Соборот му поднесува извештај на Соборот.

Извештајот за резултатите од јавната дискусија ги содржи мислењата и предлозите изнесени во јавната дискусија.

Работното тело на Соборот во соработка со предлагачот, ги утврдува предлог-ставовите за мислењата и предлозите изнесени во јавната дискусија.

Член 167

Кога ќе го прими извештајот за резултатите од јавната дискусија, Соборот зазема став за мислењата и предлозите од јавната дискусија и за тоа го известува предлагачот.

Член 168

Во организирањето и спроведувањето на јавната дискусија работното тело на Соборот остварува соработка со органите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, со органите на другите општествено-политички организации, организациите на здружениот труд и со други самоуправни организации и заедници и здруженија, како и со научните и стручните институции.

2. Постапка за донесување на буџетот на федерацијата и на завршната сметка на буџетот на федерацијата

Член 169

Постапка за донесување на буџетот на федерацијата поведува Сојузниот извршен совет.

Член 170

Предлог-основите, нацртот и предлог-буџетот на федерацијата ги разгледува и ги усвојува Соборот сообразно со одредбите на овој деловник според кои разгледува и усвојува предлог за донесување закон и предлог-закон.

Соборот не може да го усвои предлог-буџетот додека Соборот на републиките и покраините не го утврди вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата.

Член 171

Документацијата кон предлог-основите на буџетот на федерацијата мора, покрај другото, да содржи и информација за извршувањето на буџетот во првото полугодие на тековната година и

процена на извршувањето на буџетот до крајот на таа година.

Член 172

Сите работни тела на Соборот, во рамките на својот делокруг, ги разгледуваат предлог-основите, односно нацрт-буџетот на федерацијата, како и програмите за работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации што се финансираат од буџетот на федерацијата.

Член 173

Врз донесувањето на измени и дополненија на буџетот на федерацијата, може да се примени скратена постапка за донесување закон според одредбите на член 157 од овој деловник.

Член 174

Предлогот на завршната сметка на буџетот на федерацијата за претходната година му го поднесува на Соборот на усвојување Сојузниот извршен совет, во рокот предвиден со закон.

Предлогот на завршната сметка на буџетот на федерацијата го поднесува Сојузниот извршен совет заедно со извештајот на Службата на општественото книговодство.

Сојузните органи на управата и сојузните организации, што според законот се должни да поднесуваат годишни извештаи за својата работа до Собранието на СФРЈ, ги поднесуваат овие извештаи во рокот што е пропишан за поднесувањето на предлогот на завршната сметка на буџетот на федерацијата.

Сите работни тела на Соборот, во рамките на својот делокруг, го разгледуваат предлогот на завршната сметка на буџетот на федерацијата, со извештајот на Службата на општественото книговодство и со годишните извештаи на сојузните органи на управата и сојузните организации.

3. Постапка во врска со давањето мислење на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и на другите органи на федерацијата со чии акти се создаваат обврски за буџетот на федерацијата

Член 175

Нацрт-законот, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ или на друг орган на федерацијата со кој се создава обврска за буџетот на федерацијата, претседателот на Соборот го доставува до делегатите во Соборот и до Одборот на Соборот за буџетот на федерацијата.

Нацрт-актот од став 1 на овој член го разгледува Одборот за буџетот на федерацијата од становиштето дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за обврските што ги создава тој акт за буџетот и за тоа го известува Соборот.

Соборот утврдува дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за обврските што се создаваат за буџетот на федерацијата со актот на Соборот на републиките и покраините или на друг орган на федерацијата и за тоа го известува Соборот на републиките и покраините односно другиот орган на федерацијата.

4. Постапка за склучување и ратификација на меѓународни договори

Член 176

Кога Сојузниот извршен совет, пред склучувањето на меѓународниот договор што го ратификува, односно во чија ратификација учествува Соборот, ќе побара мислење за прашањата што се уредуваат со меѓународниот договор, претседателот на Соборот го доставува тоа барање до матичниот одбор на Соборот.

Матичниот одбор на Соборот го разгледува барањето на Сојузниот извршен совет и за своето мислење, преку претседателот на Соборот, го известува Сојузниот извршен совет.

Матичниот одбор на Соборот, заради утврдување на своето мислење, остварува соработка со соодветните работни тела на Соборот, односно на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Соборот може, на предлог од матичниот одбор, да го разгледа барањето на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член и во врска со тоа да утврди соодветни насоки за натамошна работа на Сојузниот извршен совет врз склучувањето на односниот меѓународен договор.

Член 177

Ратификација на меѓународни договори од својата надлежност Соборот врши со закон.

Член 178

Постапка за донесување на закон за ратификација на меѓународни договори поведува Сојузниот извршен совет со поднесување предлог-закон за ратификација.

Член 179

Предлог-законот за ратификација на меѓународен договор содржи и потполн текст на меѓународниот договор чија ратификација се предлага.

Во образложението на предлог-законот за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесат причините поради кои се предлага ратификација на меѓународниот договор и дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките сојузни закони, како и дали прашањата што се предмет на меѓународниот договор спаѓаат во надлежност на републиките и автономните покраини, односно дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони.

Во образложението на предлог-законот за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесе и дали со меѓународниот договор се предвидуваат обврски за федерацијата во извршувањето на тој договор, како и да се даде оценка на потребата од финансиски средства од буџетот на федерацијата за спроведување на меѓународниот договор.

Член 180

Во текот на претресот на предлог-законот Соборот одлучува за потребата од ратификација на меѓународниот договор, за евентуалните резерви кон договорот, ако такви резерви се дозволени со тој договор, како и за другите начелни прашања.

Во постапката за ратификација на меѓународен договор ќе се применуваат согласно одредбите на овој деловник што се однесуваат на постапката за донесување на закон.

5. Постапка за донесување на други прописи и општи акти освен закони

Член 181

Прописите и општите акти на Собранието на СФРЈ, освен законите, буџетот и завршната сметка на федерацијата, се донесуваат според одредбите на овој деловник што се однесуваат на предлог-закон, ако со овој деловник не е определено поинаку.

Член 182

Соборот може да одлучи, на предлог од предлагачот, од делегат, од работно тело на Соборот или од претседателот на Соборот, предлогот на пропис или на општ акт од член 181 на овој деловник да го разгледува според постапката предвидена за донесување на закон.

Член 183

За предлогот на друг пропис или на општ акт од член 181 на овој деловник на седници на Соборот се води единствен претрес.

Соборот може, на предлог од предлагачот на актот, од делегат, од работно тело на Соборот или од претседателот на Соборот, да одлучи да спроведе одделно општ претрес на предлогот, а одделно претрес на текстот на предлогот.

6. Постапка за донесување на одлука за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт

Член 184

Известувањето на Сојузниот извршен совет или на извршен совет на република, односно автономна покраина за спор помеѓу сојузен орган на управата и републички односно покраински орган на управата во поглед на остварувањето на обврските на органот во републиката односно во автономната покраина да изврши сојузен закон, друг пропис или општ акт, се доставува до претседателот на Соборот кој го упатува до сите делегати, до матичниот одбор и до Законодавно-правната комисија на Соборот.

Член 185

Матичниот одбор на Соборот собира податоци од сојузниот орган на управата и од републичкиот односно покраинскиот орган на управата во спорот, и може на своја седница да повика претставници на тие органи заради изнесување на нивните мислења и ставови.

Во својот извештај што го поднесува до Соборот, одборот известува и за ставовите на органите во спорот.

Кон извештајот матичниот одбор приложува предлог-одлука за начинот на решавање на спорното прашање.

Член 186

Кога ќе ги прими извештаите на матичниот одбор и на Законодавно-правната комисија на Соборот, претседателот на Соборот ги упатува до сите делегати и го внесува спорното прашање во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Соборот.

Соборот го претресува известувањето на Сојузниот извршен совет или на извршен совет на република односно автономна покраина и извештаите на матичниот одбор и Законодавно-правната комисија на Соборот и донесува одлука за спорното прашање и за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт.

7. Донесување на закон за постапката за склучување на меѓународни договори

Член 187

Закон за постапката за склучување на меѓународни договори, што бараат донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони, или од кои произлегуваат посебни обврски за една или повеќе републики или автономни покраини, Соборот донесува во согласност со републичките и покраинските собранија.

Член 188

Предлогот за донесување на закон што го утврдил Соборот, претседателот на Соборот го упатува, заради давање мислење, до републичките и покраинските собранија.

Откако ќе го прибави мислењето од републичките и покраинските собранија, предлагачот на законот подготвува предлог-закон, а претседателот на Соборот го доставува предлог-законот до републичките и покраинските собранија.

Кога со предлог-законот ќе се согласат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, претседателот на Соборот го става предлог-законот на дневен ред на седницата на Соборот.

Б. Постапка за избор, именување и разрешување

Избор на функционери на Собранието на СФРЈ

а) Избор на претседател и потпретседател на Собранието на СФРЈ

Член 189

Предлог-кандидатура за избор на претседател на Собранието на СФРЈ поднесува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување. Предлог може да поднесе и група од најмалку десет делегати врз основа на предлог од Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Предлогот од група од најмалку десет делегати во Соборот се доставува до Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување заради давање мислење за тој предлог и заедно со мислењето на Комисијата се упатува до сите делегати.

Предлог-кандидатурата мора да биде доставена до делегатите до почетокот на седницата на која ќе се врши изборот.

Ако предлог-кандидатура не е доставена до делегатите на осум дена пред седницата на која ќе се врши изборот, на барање од еден делегат чие барање ќе го поддржат девет делегати, одлучувањето за предлогот ќе се одложи до наредната седница, која ќе се одржи најрано по истекот на осум дена од денот кога до делегатите е доставен предлогот.

Известителот на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување и еден од предлагачите на кандидатурата што ја предложила група делегати имаат право на седницата да го образложат предлогот.

Член 190

Гласањето за избор на претседател на Собранието на СФРЈ, по правило, е јавно.

Гласањето се врши тајно, ако тоа го побара еден делегат чие барање ќе го поддржат најмалку девет делегати.

Член 191

Ако изборот на претседател на Собранието на СФРЈ се врши тајно, гласањето се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче мораат да бидат отпечатени имињата на сите предложени кандидати, и тоа според оној ред по кој предлозите му се предадени на претседателот на Соборот. Пред името на секој кандидат мора да има реден број.

Сите гласачки ливчиња се од иста големина, облик и боја. На секое гласачко ливче е втиснат печатот на Собранието на СФРЈ.

Член 192

Со спроведувањето на изборот раководи претседателот на Соборот кому во работата му помагаат секретарот на Соборот и четири до осум делегати избрани на седницата.

Член 193

Секој делегат добива едно гласачко ливче. По поделбата на гласачките ливчиња и откако ќе утврди дека секој делегат добил гласачко ливче, претседателот на Соборот дава објаснение за начинот на гласањето и го определува времето за пополнување на гласачките ливчиња.

Делегатот гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот.

По истекот на времето определено за пополнување на гласачките ливчиња, претседателот на Соборот ги повикува делегатите да ги предадат гласачките ливчиња.

Секој делегат лично го пушта превитканото гласачко ливче во една од поставените гласачки кутии, чиј број го определува претседателот на Соборот.

Кај секоја гласачка кутија присуствува еден од делегатите што се избрани на седницата да му помагаат на претседателот на Соборот во спроведувањето на изборот.

Член 194

Откако сите присутни делегати ќе гласаат и претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето е завршено, се пристапува кон утврдување на резултатот од гласањето.

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа на предадените гласачки ливчиња во салата, во која се одржува седницата.

Претседателот на Соборот ги објавува резултатите од гласањето и соопштува колку вкупно делегати гласале и колку од нив за одделен од предложените кандидати.

Член 195

За претседател на Собранието на СФРЈ во Соборот е избран кандидатот кој го добил мнозинството на гласови од присутните делегати.

Ако ниеден од кандидатите не го добил определеното мнозинство, гласањето се повторува.

Член 196

Изборот на потпретседатели на Собранието на СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

Поднесувањето на предлог-кандидатура, како и изборот на потпретседателите на Собранието на СФРЈ се врши според одредбите од овој деловник за предлагањето на кандидатура и за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

б) Избор на претседател и потпретседател на Соборот

Член 197

Поднесувањето на предлог-кандидатура, како и изборот на претседател и потпретседател на Соборот се врши согласно со одредбите од овој деловник за предлагањето на кандидатура и за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

в) Избор на заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и работни тела на Соборот

Член 198

Изборот на заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот во целост, се врши врз основа на кандидатски листи. Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај кандидатот за претседател на работното тело, онолку кандидати колку членови се избираат во работното тело.

Изборот на одделни членови на овие работни тела се врши врз основа на поединечни предлози.

Член 199

Предлог-кандидатура за избор на заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и работни тела

на Соборот поднесува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. Предлог-кандидатура може да поднесе и група од најмалку десет делегати.

Известителот на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања и еден од предлагачите на кандидатурата што ја предложила група делегати имаат право на седницата да го образложат предлогот.

Предлог-кандидатурата се доставува до претседателот на Соборот.

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна 24 часа пред почетокот на седницата на која ќе се врши изборот.

Сите предлози мораат да се достават до делегатите до почетокот на седницата на која ќе се врши изборот.

Ако одделен предлог не е доставен до делегатите на осум дена пред седницата на која ќе се врши изборот, на барање од еден делегат кого ќе го поддржат девет делегати, одлучувањето за тој предлог ќе се одложи до наредната седница, што ќе се одржи најрано по истекот на осум дена од денот тогаш е доставен предлогот до делегатите.

Член 200

Изборот на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот, по правило, е јавен.

Член 201

Ако Соборот одлучи изборот на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот да се врши тајно, гласањето се врши со едно гласачко ливче.

Во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи за избор на работното тело во целост, односно имињата на сите кандидати за одделен член на работното тело според оној ред по кој се предложени. Пред името на кандидатот за претседател на секоја кандидатска листа за избор на работното тело во целост, односно пред името на секој од кандидатите за избор на одделен член на работното тело мора да има реден број.

Член 202

При изборот на работните тела во целост, се гласа за кандидатската листа. Делегатот гласа на тој начин што го заокружува бројот пред името на кандидатот за претседател на работното тело.

При изборот на одделен член на работните тела се гласа за секој кандидат поединечно. Делегатот гласа на тој начин што ги заокружува броевите пред имињата на кандидатите за член на работното тело.

Член 203

Ако ниедна кандидатска листа, односно ниеден кандидат при гласањето не го добие пропишаното мнозинство, се врши повторно гласање.

Пред повторното гласање предлагачите можат да ги повлечат своите предлог-кандидатури, а можат да поднесат и нови предлози.

При повторното гласање се гласа за сите порано предложени кандидатски листи, односно предложени кандидати, ако предлог-кандидатурата не е повлечена, како и за новите кандидатски листи, односно новите кандидати — ако бидат дополнително предложени.

Член 204

Во сето друго при изборот на овие работни тела согласно се применуваат одредбите од овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

г) Именување на генерален секретар на Собранието на СФРЈ, заменик-генерален секретар на Собранието на СФРЈ и секретар на Соборот

Член 205

Поднесувањето на предлог-кандидатура и именувањето на генерален секретар на Собранието на СФРЈ, заменик-генерален секретар на Собранието на СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно со одредбите од овој деловник за предлагањето на кандидатура и изборот на функционери на Собранието на СФРЈ.

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот извршен совет

Член 206

Претседателот на Сојузниот извршен совет се избира на предлог од Претседателството на СФРЈ, а членовите на Сојузниот извршен совет на предлог од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен Совет, врз основа на мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

По предлог од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања се именуваат сојузните секретари и други функционери што раководаат со сојузните органи на управата и со сојузните организации — кои се членови на Сојузниот извршен совет.

Член 207

Изборот на претседател на Сојузниот извршен совет се врши согласно со одредбите од овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ, а изборот на членови на Сојузниот извршен совет согласно со одредбите од овој деловник за изборот на работните тела на Собранието на СФРЈ.

3. Именување на функционери во сојузните органи на управата и членови на колегијалните тела

Член 208

Функционерите и членовите на колегијалните тела што врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузен закон или Деловникот на Собранието на СФРЈ ги именува Собранието на СФРЈ, се именуваат на предлог од предлагачите кои се определени со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон.

Кон предлогот за именување на овие функционери се доставува и мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања доколку таа не е подносител на предлогот.

Член 209

Функционерите односно членовите на колегијалните тела од член 208 на овој деловник се именуваат согласно со одредбите од овој деловник за изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, односно за изборот на работни тела на Соборот.

4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд на Југославија и членови на Советот на Федерацијата

Член 210

Претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија и членовите на Советот на Федерацијата се избираат на предлог од Претседателството на СФРЈ.

Изборот се врши согласно со одредбите од овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

5. Избор на претседател и судии на Сојузниот суд, именување на сојузен општествен правобранител на самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, сојузен јавен правобранител, други функционери во правосудните органи на федерацијата што ги именува Собранието на СФРЈ, како и други функционери и колегијални тела определени со сојузен закон или со друг општ акт на Собранието на СФРЈ

Член 211

Изборот на претседател и судии на Сојузниот суд и именувањето на сојузен јавен обвинител, сојузен јавен правобранител, други функционери во правосудните органи на федерацијата што ги именува Собранието на СФРЈ, како и други функционери и колегијални тела определени со сојузен закон или со друг општ акт на Собранието на СФРЈ се врши на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Именувањето на сојузен општествен правобранител на самоуправувањето се врши на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Пред изборот на судии на Сојузниот суд и именувањето на заменици на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител, Соборот го определува бројот на судиите на сојузниот суд што се избираат и бројот на замениците на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител што се именуваат.

Член 212

Изборот односно именувањето се врши согласно со одредбите од овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

6. Постапка за разрешување

Член 213

Постапка за разрешување на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен член на Сојузниот извршен совет можат да поведат десет делегати со поставување прашање за доверба на претседателот и на членовите на Сојузниот извршен совет, односно на одделен член на Сојузниот извршен совет.

Прашањето за доверба се поставува писмено помеѓу две седници на Соборот и се доставува до претседателот на Соборот, а може да се постави и усно на седница на Соборот. Прашањето за доверба мора да биде образложено.

Прашањето за доверба што е поставено помеѓу две седници на Соборот, претседателот на Соборот веднаш го доставува до сите делегати и го става прашањето за доверба во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Соборот.

Член 214

Претседателот на Сојузниот извршен совет може да предложи да се разреши одделен член на Сојузниот извршен совет и функционер што раководи со сојузен орган на управата.

Предлогот за разрешување одделен член на Сојузниот извршен совет и функционер што раководи со сојузен орган на управата, што не потекнува од Сојузниот извршен совет, се доставува до Сојузниот извршен совет заради давање мислење.

Член 215

Постапка за разрешување на сојузните функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ поведува предлагачот што според одредбите

од овој деловник или Деловникот на Собранието на СФРЈ е овластен да го предлага нивниот избор односно именување, или Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Предлогот за разрешување на сојузните функционери што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ што не потекнува од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања, го разгледува оваа комисија и доставува до Соборот свое образложено мислење за тој предлог.

Член 216

При донесувањето одлука за разрешување на функционери на сојузните органи, Соборот може да определи лице кое ќе го заменува функционерот што се разрешува до изборот на нов функционер.

Член 217

За разрешувањето на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет се известува Претседателството на СФРЈ.

Член 218

Во сето друго одредбите од овој деловник што се однесуваат на постапката при изборот односно именувањето, согласно се применуваат и во постапката за разрешување.

В. Постапка за претресување други прашања во Соборот

Член 219

Соборот разгледува други прашања од својот делокруг согласно со одредбите од овој деловник за донесувањето на акти.

По повод претресот на прашањата од став 1 на овој член, Соборот може:

- да донесе заклучок за потребата да се донесе нов закон, односно да се изврши измена или дополнување на важечки закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

- да му предложи на Соборот на републиките и покраините тој да донесе нов, односно да изврши измени или дополненија на важечки закон, друг пропис или општ акт од делокругот на тој собор;

- да му даде насоки на Сојузниот извршен совет, односно на сојузен орган на управата и на сојузна организација;

- да донесе препорака со која на државните органи, организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации, здруженија и заедници ќе им се укаже на мерките што би требало да ги преземат тие заради решавање на определено прашање од делокругот на Соборот;

- да донесе заклучок по повод разгледаниот извештај и предлог од работните тела на Соборот, како и извештаите на сојузните органи на управата и на сојузните организации;

- за прашањето што го разгледува да ја заврши расправата без заземање на став.

Г. Посебна постапка за разгледување и одлучување за предлог на закон, друг пропис или општи акт, односно друго прашање од општ интерес за република односно автономна покраина

Член 220

Посебна постапка за разгледување и одлучување за предлог на закон, друг пропис или општ акт,

односно друго прашање од општ интерес за република односно автономна покраина и за рамноправноста на народите и народностите (во натамошниот еткет: посебна постапка) се поведува по барање од мнозинството на делегатите од една република, односно автономна покраина.

Член 221

Барањето за спроведување на посебна постапка може да се поднесе во текот на претресот на предлог за донесување на закон или предлог-закон, на друг пропис или општ акт, односно во текот на претресот на друго прашање на седницата на Соборот, до заклучувањето на претресот и преминувањето на гласање.

Ако барањето е упатено до претседателот на Соборот писмено пред денот на одржувањето на седницата, претседателот на Соборот ги запознава делегатите со барањето на почетокот на претресот на предлог-актот, односно на другото прашање на кое се однесува барањето.

Член 222

Барањето за спроведување на посебна постапка мора да биде образложено.

Член 223

Кога е поднесено барање за спроведување на посебна постапка, претседателот на Соборот ја прекинува расправата за предлог-актот, односно за другото прашање на кое се однесува барањето и го повикува Соборот да го утврди со заклучок начинот на спроведување на посебна постапка во согласност со одредбите од овој деловник.

Додека не се спроведе посебна постапка Соборот не може да пријде кон разгледување на спорниот акт, односно на друго прашање.

Член 224

Претседателот на Соборот го повикува предлагачот да се изјасни за поднесеното барање за спроведување на посебна постапка.

Ако предлагачот на актот, по повод поставеното барање за спроведување на посебна постапка, го измени или дополни својот предлог, претседателот на Соборот ќе ги повика подносителите на барањето да се изјаснат дали остануваат при барањето.

Ако подносителите на барањето се откажат од своето барање, посебната постапка ќе се заклучи и претресот ќе продолжи.

Ако подносителите на барањето останат при своето барање, посебната постапка ќе продолжи.

Член 225

Соборот може со заклучок да определи спорното прашање на кое укажуваат подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка, да му се врати на предлагачот на актот на повторно разгледување, или разгледувањето на тоа прашање да му се довери на матичниот одбор на Соборот или на посебно работно тело на Соборот што го формира Соборот за таа цел и да го определи рокот за поднесување на извештај за спорното прашање.

Соборот може да одлучи спорното прашање да го разгледа и Законодавно-правната комисија на Соборот.

Соборот со заклучокот го определува и рокот во кој ќе го земе повторно во разгледување спорното прашање. Овој рок не може да биде пократок од 24 часа.

Член 226

Предлагачот на актот, матичниот одбор на Соборот, односно посебното работно тело на Соборот што е формирано да го разгледа барањето, за спроведување на посебна постапка е должно за праша-

њето на кое се однесува барањето да изврши потребни консултации со надлежните органи на републиките и автономните покраини и со Сојузниот извршен совет, ако тој не е предлагач на актот, и со другите заинтересирани органи и организации, да ја собере потребната документација и да изврши потребни анализи и врз основа на тоа да предложи начин за решавање на спорното прашање.

За заземениот став предлагачот на актот, матичниот одбор на Соборот, односно посебното работно тело на Соборот, го известуваат Соборот. Извештајот мора да биде образложен и да содржи предлози за решавање на спорното прашање.

Пред разгледувањето на седницата на Соборот извештајот се упатува до подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка и до предлагачот на актот ако Соборот не му ставил нему во задача да поднесе предлог за решавање на спорното прашање.

Ако предлагач на актот не е Сојузниот извршен совет, извештајот се доставува и до Сојузниот извршен совет.

Член 227

Извештајот на предлагачот на актот, на матичниот одбор на Соборот, односно на посебното работно тело на Соборот, го претресува Соборот.

Во текот на расправата Соборот може со заклучок да утврди дека предлагачот на актот, матичниот одбор на Соборот, односно посебното работно тело на Соборот, треба повторно да го разгледа спорното прашање заради дополнително на својот извештај и да поднесе извештај во рокот што ќе го определи Соборот.

Член 228

Ако подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка го прифатат извештајот за решавање на спорното прашање, Соборот со заклучок утврдува дека посебната постапка е завршена и го продолжува претресот на предлог-актот, односно на друго прашање.

Ако подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка не се согласат со предлогот за решавање на спорното прашање, ова прашање се симнува од дневниот ред и може да се стави на дневен ред на предлог од предлагачот, најрано еден месец од денот на симнувањето од дневниот ред.

Спорното прашање може да се стави на дневен ред на седницата на Соборот и пред истекот на рокот од еден месец ако подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка се согласат со изменетиот предлог за решавање на спорното прашање, или ако се откажат од барањето за спроведување на посебна постапка.

Соборот може да одлучи рокот од еден месец од став 2 на овој член да не се применува за закон што се донесува по итна постапка.

Ако подносителите на барањето за спроведување на посебна постапка не се согласат со предлогот за решавање на спорното прашање ниту по истекот на рокот од еден месец, Соборот може да стави на дневен ред и да ја продолжи расправата и одлучувањето за предлогот на закон, друг пропис или општ акт, односно на материјалот по повод на кој била поведена постапката.

Д. Постапка за разгледување на интерпелација

Член 229

Најмалку десет делегати во Соборот можат да поднесат интерпелација за претресување на определени политички прашања во врска со работата на Сојузниот извршен совет.

Интерпелацијата се поднесува писмено, а ја потпишуваат сите делегати што ја поднесуваат.

Делегатите ја доставуваат интерпелацијата до претседателот на Соборот.

Член 230

Претседателот на Соборот ја доставува интерпелацијата до претседателот на Сојузниот извршен совет, до делегатите и до претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 231

Сојузниот извршен совет ја разгледува интерпелацијата и доставува до претседателот на Соборот писмен извештај за своите мислења и ставови по повод интерпелацијата.

Сојузниот извршен совет е должен извештајот по повод интерпелацијата да го достави до претседателот на Соборот најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на интерпелацијата.

Претседателот на Соборот го упатува извештајот на Сојузниот извршен совет до сите делегати.

Член 232

Интерпелацијата се става на дневен ред на седница на Соборот како посебна точка. Интерпелацијата се става на дневен ред на првата наредна седница на Соборот најрано десет дена од денот на доставувањето на извештајот на Сојузниот извршен совет до делегатите.

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе извештај во рокот од член 231 од овој деловник, интерпелацијата се става на дневен ред на првата наредна седница на Соборот по истекот на тој рок.

Член 233

Еден од делегатите што ја поднеле интерпелацијата има право на седницата на Соборот да ја образложи.

Претставникот на Сојузниот извршен совет има право на седницата усно да го образложи извештајот на Сојузниот извршен совет.

Член 234

Претресот на интерпелацијата Соборот може да го заклучи со заклучок со кој го утврдува својот став за прашањата што се поставени со интерпелацијата, а може и да му даде насоки на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на политиката или извршувањето на закон, друг пропис или општ акт во врска со интерпелацијата.

Претресот на интерпелацијата Соборот може да го заврши и без донесување на посебен заклучок.

По завршениот претрес на интерпелацијата Соборот може да постави и прашање за доверба на Сојузниот извршен совет.

Член 235

Делегатите што ја поднеле интерпелацијата можат да ја повлечат до завршувањето на претресот.

Г. Постапка во врска со прашањата на делегати

Член 236

Делегатот има право на Сојузниот извршен совет и на функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивната надлежност, во рамките на делокругот на Соборот (делегатско прашање).

Член 237

Прашањата до Сојузниот извршен совет и до функционерите што раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации делегатите можат да ги поставуваат усно на седница на Соборот, а во време помеѓу две седници на Соборот — писмено преку претседателот на Соборот.

Ако смета дека поставеното прашање е во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен совет, односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација.

Ако смета дека поставеното прашање не е во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот ќе му укаже на подносителот на прашањето на тоа и ќе го покани да го усогласи своето прашање со тие одредби.

Ако подносителот на прашањето не го усогласи своето прашање со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот нема да го упати тоа прашање до Сојузниот извршен совет, односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, и за тоа ќе го извести подносителот на прашањето. По повод тоа известување подносителот на прашањето може на седница на Соборот да бара неговото прашање да се упати до Сојузниот извршен совет, односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација. За барањето Соборот одлучува без претрес.

Член 238

Претставникот на Сојузниот извршен совет, односно функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација може да даде одговор на истата седница на која е поставено прашањето. Ако овој претставник, односно функционер не е во можност да даде одговор на седницата на која е поставено прашањето, должен е да го даде на наредната седница на Соборот.

Претставникот на Сојузниот извршен совет односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација дава одговор, по правило, на истата седница на Соборот на која е поставено прашањето, а може да бара да даде одговор на наредната седница на Соборот.

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација не може да даде на седницата на Соборот потполн одговор, должен е на наредната седница на Соборот да даде потполн одговор на поставеното прашање.

На писмено поставено прашање одговор се дава на првата наредна седница на Соборот, ако тоа прашање е доставено до Сојузниот извршен совет, односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 239

Делегатот може да бара да се даде писмен одговор на прашањето што го поставил.

Писмен одговор на прашањето поставено усно се дава во рок од осум дена од денот на поставувањето на прашањето, а писмен одговор на прашањето поставено писмено — во рок од осум дена од денот кога прашањето е доставено до Сојузниот извршен совет, односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, а се доставува до претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот го доставува одговорот до подносителот на прашањето, а на првата наредна седница на Соборот на чиј дневен ред е

давањето на одговори на поставените прашања, го известува и Соборот за поставеното прашање и за дадениот одговор.

Член 240

По барање од претставникот на Сојузниот извршен совет, односно од функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација Соборот може да ги продолжи роковите за давање одговори определени во чл. 238 и 239 од овој деловник.

Член 241

На прашање поставено до Сојузниот извршен совет одговор дава определен претставник на тој совет, а на прашање поставено до функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, одговор може да даде, освен тој функционер, и функционерот што според важечките прописи го заменува.

Претставникот на Сојузниот извршен совет, односно функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако одговорот би се однесувал на прашање што претставува државна или службена тајна, Сојузниот извршен совет односно функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација може да предложи да се даде одговор на седница на Соборот или на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање, без присуство на јавноста. За тој предлог одлучува Соборот.

Член 242

По примениот одговор делегатот што го поставил прашањето може на седницата на Соборот да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и на евентуалното дополнително прашање делегатот може, на начин определен со овој деловник, да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на Соборот односно тоа прашање да го разгледа матичниот одбор на Соборот и за своето мислење да го извести Соборот.

Член 243

Прашањата што делегатите му ги поставуваат на Сојузниот извршен совет и на функционерите што раководат со сојузните органи на управата или со сојузните организации, како и одговорите на тие прашања, мораат да бидат кратки и не смеат да имаат обележја на расправања за предметите на кои се однесуваат тие прашања.

Член 244

Делегатот има право на функционерите и на колегијалните органи што раководат со организациите што врз основа на закон вршат јавни овластувања во работите од интерес за федерацијата, да им поставуваат прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивната дејност во рамките на вршењето на јавните овластувања.

Во поглед на начинот на поставување прашања на функционерите од став 1 на овој член и давањето на одговори на тие прашања, согласно се применуваат одредбите од овој деловник за начинот на поставување на прашања на Сојузниот извршен совет и на функционерите што раководат со сојузните органи на управата или со сојузните организации и давање на одговори на тие прашања.

Е. Постапка во врска со барањето на известувања**Член 245**

Делегатот, согласно со одредбите од чл. 12, 13 и 14 од овој деловник, има право да бара од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација и од организацијата која врз основа на законот врши јавни овластувања во работите од интерес за федерацијата, како и од претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и претседателите на работните тела на Соборот известувања за прашањата што се однесуваат на нивната работа во Соборот и на работата на работните тела на кои тие претседаваат и од секретарот на Соборот — за прашањата што се однесуваат на нивната работа и на работата на Службата на Соборот.

Известување може да се побара на седници на Соборот и на работните тела на Соборот или со писмено или усно барање упатено непосредно до функционерот во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се бара известување.

Член 246

Известување дава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација, а може да го даде и функционерот кој според важечките прописи го заменува, односно претставникот на организацијата која врз основа на законот врши јавно овластување, како и други функционери од член 245, став 1 на овој деловник.

Функционерот дава известување на истата седница на која е побарано известувањето.

Ако функционерот не е во можност да даде известување на истата седница на која е побарано, должен е да го даде, по правило, во рок од осум дена од денот на барањето на известувањето, односно од приемот на барањето за давање на известување. Ако функционерот не е во можност во тој рок да го даде бараното известување, должен е во тој рок да го извести делегатот кога ќе му го даде бараното известување.

Известувањето се дава писмено или усно.

Ж. Постапка во врска со предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста на закони**Член 247**

Претседателот на Соборот го упатува предлогот на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста на закон, друг пропис или општ акт што му го упатил претседателот на Собранието на СФРЈ, на разгледување до матичниот одбор и до Законодавно-правната комисија на Соборот.

Член 248

Матичниот одбор на Соборот го разгледува предлогот и за тоа поднесува извештај до Соборот.

Извештајот на матичниот одбор се доставува и до Законодавно-правната комисија.

Законодавно-правната комисија на Соборот го разгледува предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста на законот заедно со извештајот на матичниот одбор од гледиштето на уставноста на тој закон.

Ако Законодавно-правната комисија при разгледувањето на предлогот оцени дека има основ за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот или дека е потребно Соборот претходно да заземе начелен став за прашањето на кое се однесува предлогот, ќе го достави предлогот за оценување на ус-

тавноста до претседателот на Соборот заради известување на седница на Соборот.

Член 249

Соборот го разгледува предлогот на Уставниот суд на Југославија заедно со извештајот на матичниот одбор и на Законодавно-правната комисија и, ако оцени дека е потребно да се измени или да се дополни законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот, ќе определи орган или работното тело на Соборот што ќе поднесе предлог за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт.

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот, претседателот на Соборот го известува за тоа Уставниот суд на Југославија.

Член 250

При разгледувањето на предлогот за оценување на уставноста на закон, друг пропис или општ акт, матичниот одбор и Законодавно-правната комисија ќе му предложат на претседателот на Соборот функционер кого ќе го определи тој да го претставува Собранието на СФРЈ во постапката пред Уставниот суд на Југославија.

VII. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБОРОТ**Член 251**

Заради извршување на задачите од својот делокруг, Соборот донесува програми и планови за својата работа.

Член 252

Програмата за работа на Соборот ги содржи:

- 1) задачите и работите што треба да се извршат во периодот за кој се донесува програмата;
- 2) телата односно органите одговорни за организирање и извршување на одделни задачи и работи утврдени со програмата (носители на работите);
- 3) телата, органите, организациите и службите што ќе ги вршат стручните работи во подготовката и изработката на материјалите во врска со задачите и работите утврдени со програмата за работа или ќе соработуваат во извршувањето на тие работи;
- 4) формите на соработка со заинтересираните органи и организации во извршувањето на одделни задачи утврдени со програмата за работа;
- 5) работните тела на Соборот што ќе ги разгледуваат материјалите пред нивното изнесување на седница на Соборот;
- 6) раковите во кои одделни работи треба да се извршат.

Член 253

Програмата за работа на Соборот се утврдува за период од една година.

Периодот од една година за кој се донесува програмата за работа на Соборот тече од 1 јануари до 31 декември на тековната година.

Соборот може да одлучи да донесе програма за својата работа и за период подолг од една година.

Член 254

Основата за изработка на програмата за работа на Соборот ја сочинуваат работите што произлегуваат од Уставот на СФРЈ, од сојузните закони, општествените планови другите општи акти и утврдена политика на Собранието на СФРЈ, како и од програмите и другите документи на општествено-политичките организации.

Член 255

Предлози за внесување на одделни задачи и работи во програмата за работа на Соборот можат да поднесуваат делегатите, работно тело на Соборот, Соборот на републиките и покраините, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Предлог за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да дадат општествено-политичките организации во федерацијата, Стопанската комора на Југославија, како и други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Иницијатива за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да поведат општествено-политичките и на другите општествени организации и самоуправни организации и заедници што не се опфатени во став 2 од овој член.

Член 256

Врз основа на предлозите и иницијативите од член 255 на овој деловник, претседателот на Соборот заедно со потпретседателите на работните тела на Соборот ја утврдува нацрт-програмата за работа на Соборот.

Соборот им ја доставува на мислење нацрт-програмата за работа на Соборот на делегатите во Соборот, Сојузниот извршен совет, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и на другите општествено-политички организации и самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Делегациите на основните самоуправни организации и заедници и општествено-политичките организации се запознаваат преку гласилото со нацрт-програмата за работа на Соборот.

Органите и организациите од став 2 на овој член му ги доставуваат на Соборот своите предлози и мислења во врска со нацрт-програмата за работа на Соборот.

Член 257

Пред претресот на нацрт-програмата за работа на Соборот на седница на Соборот, нацртот го разгледуваат работните тела на Соборот.

Работните тела на Соборот ги разгледуваат и мислењата и предлозите што ги доставиле органите и организациите до кои е упатена нацрт-програмата за работа на Соборот заради давање мислење и предлози.

Член 258

Нацрт-програмата за работа на Соборот се упатува и до Претседателството на Собранието на СФРЈ заради усогласување на програмата за работа на Соборот со програмата за работа на Соборот на републиките и покраините и со програмата за работа на Сојузниот извршен совет.

Член 259

Претседателот на Соборот, заедно со претседателите на работните тела на Соборот, го утврдува предлогот на програмата за работа на Соборот и им го доставува на делегатите во Соборот.

Член 260

Соборот ја претресува предлог-програмата за работа и мислењата и предлозите што го поднеле органите и организациите до кои бил упатен предлогот заради давање мислење и предлози.

Пред почетокот на претресот на предлог-програмата за работа претседателот на Соборот го запознава Соборот со извршувањето на програмата за работа во претходниот период и со работата врз подготовката на предлог-програмата за наредниот период.

Член 261

Програмата за работа на Соборот се објавува како посебна публикација.

Член 262

Врз основа на програмата за работа, Соборот ги утврдува периодичните планови за својата работа.

Со периодичните планови се утврдуваат задачите и работите што ќе ги изврши Соборот во секое тримесечје од периодот за кој е донесена програмата за работа, како и времето за одржување на седниците на Соборот на кои ќе се вршат тие работи.

Периодичните планови се утврдуваат, по правило, пред почетокот на тримесечјето за кое се донесуваат.

Член 263

Врз основа на програмата и планот за работа на Соборот, работните тела на Соборот ги утврдуваат своите програми и планови за работа.

Член 264

Работните тела на Соборот во својата програма, односно план за работа ги внесуваат задачите и работите што, согласно со нивниот делокруг, произлегуваат за нив од програмата односно од планот за работа на Соборот.

Работните тела на Соборот можат во својата програма, односно план за работа, да внесуваат и други работи и задачи што тие, по сопствена иницијатива, ќе ги вршат во текот на периодот за кој се донесува програмата, односно планот за работа.

Член 265

Во поглед на програмите и плановите за работа на работните тела на Соборот, согласно се применуваат одредбите од овој деловник за програмата за работа на Соборот.

Член 266

За усвоениот предлог односно план за работа работните тела на Соборот го известуваат претседателот на Соборот.

VII. СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО СООДВЕТНИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 267

Во остварувањето на своите права и должности Соборот соработува со соодветните собори на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Оваа соработка Соборот и неговите работни тела ја остваруваат особено:

— со доставување на предлози за донесување на закони, други прописи и општи акти и предлози на тие акти, како и на други материјали за кои расправаат и одлучуваат;

— со размена на информации и документациони материјали од работата на Соборот и неговите работни тела;

— со размена на мислења и ставови за прашањата од делокругот на Соборот;

— со одржување заеднички состаноци на претседателите на соборите односно на претставниците на соодветните работни тела;

— преку други облици на меѓусебна соработка.

Член 268

Претседателот на Соборот го известува соодветниот собор на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за денот на одржувањето на седниците на Соборот и им го доставува предлогот на дневниот ред на седниците со соодветните материјали.

Работните тела на Соборот ги известуваат соодветните работни тела на соборите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за денот на одржувањето на сите седници и им ги доставуваат предлозите на дневните редови и соодветните материјали.

За прашањата од делокругот на Соборот работните тела на Соборот можат, во спогодба со соодветните работни тела на соборите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, да организираат заедничко проучување на определено прашање.

Член 269

Соборот може да бара мислења од соодветните собори на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за одделни прашања што ги претресува тој.

Мислењата што соодветните тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ги доставуваат до Соборот по своја иницијатива или по барање од Соборот, се претресуваат на седница на Соборот.

Член 270

Во претресот на прашањата на кои се однесува мислењето на соодветните собори на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Соборот посебно заема став за тоа мислење и за заземениот став го известува претседателот на соодветниот собор на собранието на републиката, односно на собранието на автономната покраина.

IX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ

Член 271

Службата на Соборот врши стручни и други работи на Соборот, што се однесуваат на: подготвувањето на програмите и плановите за работа на Соборот и на работните тела на Соборот и следењето на нивното извршување; подготвувањето и организирањето на седниците на Соборот и седниците на работните тела; обезбедувањето и давањето на стручни мислења во врска со работата на Соборот и на работните тела; обезбедувањето и подготвувањето на документациони и други материјали и податоци за работа на Соборот и на работните тела; подготвувањето на предлози на акти на барање од Соборот и од работните тела и следењето на извршувањето на заклучоците на Соборот и на работните тела.

Службата на Соборот врши стручни и други работи за потребите на делегатите во вршењето на нивната функција, што се однесуваат на: подготвувањето на предлозите на акти и амандмани на предлози на акти, остварувањето на иницијативи и предлози на делегатите за претресување на прашања од делокругот на Соборот; подготвувањето на прашања и интерпелации на делегатите и барањето на објасненија и известувања; обезбедувањето на дополнителна документација; информирањето и давањето на објасненија и стручни мислења.

Член 272

Работните тела на Соборот имаат секретар.

Секретарот на работното тело на Соборот му помага на претседателот на работното тело во подготвувањето на седница, подготвува извештаи од седницата на работното тело, записници и други материјали од седницата на работното тело, организира и врши други стручни работи за потребите на работното тело.

Секретарот на работното тело на Соборот за својата работа му одговара на работното тело, на претседателот на работното тело и на секретарот на Соборот.

404.

Врз основа на член 71 од Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на 57. седница од 19 април 1978 година, го утврди пречистениот текст на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пречистениот текст на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги опфаќа: Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/75) и Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), го кои е означен денот на влегувањето во сила на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Одлуката за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

АС бр. 598
19 април 1978 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Соборот на
републиките и покраините
на Собранието на СФРЈ,
Васка Дуганова, с. р.

ДЕЛОВНИК

НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Пречистен текст)

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се утврдуваат правилата за работата и организацијата на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Соборот).

Член 2

Деловникот на Соборот содржи одредби за:

- правата и должностите на делегациите и делегатите во Соборот;
- делокругот на Соборот;
- организацијата на Соборот;
- програмирањето на работата на Соборот;
- постапката за донесување на акти и други постапки во Соборот;
- деловниот ред за седницата на Соборот;
- соработката на Соборот со општествено-политичките организации и со самоуправните организации и заедници во федерацијата;
- работата на Соборот за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност;
- други прашања од работата и организацијата на Соборот.

Член 3

Правилата за заедничката работа на Соборот и на Сојузниот собор и за работата на нивните заеднички работни тела се содржани во Деловникот на Собранието на СФРЈ.

Одредбите од Деловникот на Собранието на СФРЈ за јавноста во работата, информирањето на делегациите и делегатите, за употребата на јазиците и писмата во Собранието на СФРЈ и за односите со другите органи во федерацијата се применуваат во работата на Соборот.

Член 4

Начинот на работа на Соборот или на работното тело на Соборот, што не е уреден со овој деловник ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, го уредува Соборот или неговото работно тело со заклучок во согласност со одредбите на овој деловник.

Работните тела на Соборот можат, по потреба, да донесат свој деловник за работа во согласност со одредбите од овој деловник.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ**Член 5**

Делегацијата и делегатот во Соборот ги имаат правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, со закон, со овој деловник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ.

Член 6

Делегацијата во Соборот (во натамошниот текст: делегацијата) ја сочинуваат сите делегати избрани во Собранието на една република односно во Собранието на една автономна покраина.

Делегацијата има претседавач кој се избира на начинот утврден со деловникот на Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина. За изборот на претседавач, делегацијата го известува претседателот на Соборот.

Член 7

Делегацијата има право на предлагање сојузни закони и други општи акти од делокругот на Соборот што се донесуваат врз основа на согласност на Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини.

Делегацијата може во Соборот да поднесе интерпелација за претресување на определени политички прашања во врска со работата на Сојузниот извршен совет.

Делегацијата може да предложи да се постави прашање за доверба на Сојузниот извршен совет.

Член 8

Делегацијата и делегатот, во рамките на делокругот на Соборот, имаат право:

— да поднесуваат предлози на акти од самостоен делокруг на Соборот;

— да поведуваат пред Соборот претресување на прашања во врска со состојбата и појавите во областите од делокругот на Соборот и да му предлагаат на Соборот заемање ставови за тие прашања;

— да предлагаат претресување на прашања што се однесуваат на спроведувањето на политиката што је утвредило Собранието на СФРЈ, на извршувањето на закони, други прописи и општи акти од делокругот на Соборот, мерки за спроведување на таа политика и извршувањето на тие акти, како и да бараат извештаи и анализи за тие прашања;

— да предлагаат претресување на прашања што се однесуваат на работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и сојузните организации, да му предлагаат на Соборот да бара од Сојузниот извршен совет и од сојузните функцио-

нери да поднесат извештај за својата работа и за работата на органите со кои раководат, да предлагаат претресување и на други прашања што се однесуваат на остварувањето на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и сојузните организации;

— да предлагаат избор односно именување и разрешување на функционерите што ги избира односно именува Соборот самостојно или рамноправно со Сојузниот собор.

Член 9

Делегацијата и делегатот можат на Соборот да му предлагаат:

— да му предложи на Сојузниот собор донесување на закони, други прописи и општи акти, или претрес на прашања од делокругот на тој собор;

— да претресе предлог-закон, друг пропис или општ акт или друго прашање од делокругот на Сојузниот собор и, врз основа на претресот да му даде на Сојузниот собор, мислење за предлог-законот, другиот пропис или општиот акт, или за тоа прашање.

Член 10

Делегацијата и делегатот имаат право, во рамките на делокругот на Соборот, да му поставуваат на Сојузниот извршен совет и на функционерите кои раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивната надлежност (делегатско прашање).

Делегацијата и, делегатот имаат право, во рамките на делокругот на Соборот, да ѝ поставуваат прашања и на организацијата која врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања.

Член 11

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат од функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација известувања за прашањата што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или на работно тело на Соборот чијшто е член, како и известувања за други прашања што се потребни за работата на делегацијата односно делегатот, а се однесуваат на работите од надлежноста на органот односно организацијата со која раководи тој функционер.

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат известувања и од организацијата која врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања за прашањата што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или работно тело на Соборот чијшто е член, како и известувања за други прашања што се потребни за работата на делегацијата односно делегатот, а се однесуваат на работите од надлежноста на таа организација.

Член 12

Известување дава функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, а може да го даде и функционерот кој го заменува според важечките прописи, или друг функционер што ќе го овласти тој, односно претставникот на организацијата која врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања.

Функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација и претставникот на организацијата која врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања, должни се да го дадат бараното известување, по правило, во рок од 8 дена од денот на упатувањето на барањето. Ако функционерот односно претставникот на органот или на организацијата не е во можност во овој рок да го даде бараното известување, должен е во тој

рок да ја извести делегацијата односно делегатот кога ќе го даде бараното известување, со тоа што е должен тоа известување да го даде најдоцна во рок од наредните 15 дена.

Ивестување се дава писмено или усно, според тоа како барала делегацијата односно делегатот.

Член 13

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат објаснувања и известувања од претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и претседателот на работното тело на Соборот — за прашања што се однесуваат на нивната работа во Соборот и на работата на телото на кое претседаваат тие.

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат објаснувања и известувања и од секретарот на Соборот за прашањата што се однесуваат на неговата работа и на работата на службата на Соборот.

Член 14

Заради обезбедување услови за вршење на работите на делегациите и делегатите, службата на Соборот, на нивно барање, им дава стручна помош на делегациите и делегатите во изработката на предлозите што тие им ги поднесуваат на телата на Соборот и во вршењето на други работи што им ги доверило некое од телата на Соборот, им обезбедува дополнителна документација потребна за работата, им дава стручни објаснувања заради запознавање со проблемите со кои се среќаваат во работата и се грижи за обезбедување на технички и други услови за нивната работа.

Член 15

Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: делегат) има право и должност да присуствува на седница на Соборот и на работното тело на Соборот чијшто е член, како и на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ и на седница на заедничкото работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ чијшто е член и да учествува во нивната работа.

Делегатот има право да присуствува на седница на работно тело на Соборот иако не е член на тоа тело и да учествува во неговата работа, без право на одлучување.

Член 16

Делегатот што поради оправдани причини е спречен да присуствува на седница на Соборот и на неговото работно тело чијшто е член, должен е за тоа навреме да го извести претседателот на Соборот односно претседателот на работното тело на Соборот и својата делегација.

Член 17

Делегатот во Сојузниот собор има право, во согласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, да присуствува на седница на Соборот и на неговите работни тела, а по одобрение на Соборот односно на работното тело на Соборот и да учествува во нивната работа.

Член 18

Делегациите соработуваат во Соборот и во неговите работни тела заради непосредна размена на мислења и запознавање со ставовите и спогодбено изнајдување решенија за прашања на кои собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини даваат согласност, како и за другите прашања од заеднички интерес.

Член 19

Во заземањето ставови за определувањето по прашањата за кои се одлучува во Соборот, делегацијата на собранието на републиката, односно на собранието на автономната покраина ги застапува ставовите на тоа собрание.

Делегацијата на собранието на републиката, односно на собранието на автономната покраина, го известува своето собрание за работата на Соборот,

за својата работа што се однесува на прашањата што ги разгледува тој собор и за ставовите на другите делегации за тие прашања, и учествува во разгледувањето на ставовите на собранието на републиката, односно на собранието на автономната покраина.

При одлучувањето во Соборот, ставот на делегацијата го изнесува претседавачот на делегацијата или членот на делегацијата кого ќе го определи делегацијата.

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ

Член 20

Соборот, врз основа на согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини:

1) го донесува општествениот план на Југославија;

2) ја утврдува политиката и ги донесува сојузните закони со кои се утврдуваат односите во областите на: монетарниот систем и емисијата на пари, девизниот систем, надворешнотрговскиот промет, кредитните и други економски односи со странство; формирањето на парични и девизни резерви и располагањето со нив, кога е тоа од интерес за целата земја; царинската и вонцаринската заштита; општествената контрола на цените на производите и услугите; кредитирањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; утврдувањето на приходите на општествено-политичките заедници што се остваруваат со оданочување на производите и услугите во прометот; системот и изворите на средствата за финансирање на федерацијата; утврдувањето на мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги и мерките што се основа за компензација и начинот и формите на компензацијата; здружувањето на организациите на здружениот труд што вршат стопанска дејност и нивното здружување во стопанска комора за целата територија на СФРЈ и задолжителното здружување на организациите на здружениот труд во заедници; дава автентично толкување на сојузните закони што ги донесува;

3) го утврдува вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата за секоја година;

4) одлучува за основање фондови и за преземање обврски на федерацијата, освен кога според одредбите од Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да основаат фондови и да преземаат обврски за федерацијата;

5) ги ратификува меѓународните договори што бараат донесување на нови или менување на важечките закони што ги донесува тој;

6) донесува деловник за својата работа.

Член 21

Соборот самостојно:

1) донесува, кога е тоа предвидено со Уставот на СФРЈ, закони за привремени мерки;

2) ги утврдува, на предлог од Претседателството на СФРЈ, изворите и обемот на средствата и одлучува за преземање на кредитни и други обврски за потребите на народната одбрана и државната безбедност што ќе настанат поради вонредни околности;

3) ги претресува, во рамките на својот делокруг, извештаите на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, врши политичка контрола над работата на овие органи и со свои насоки ја насочува нивната работа;

4) ја утврдува политиката на извршување на сојузните закони, други прописи и општи акти што ги донесува, како и обврските на сојузните органи во врска со извршувањето на тие прописи и акти;

5) одлучува за спорот помеѓу сојузниот орган на управата и републичкиот односно покраинскиот орган на управата во поглед на остварувањето на

обврските на органот на управата во републиката односно автономната покраина да го изврши сојузниот закон, друг пропис или општ акт ако спорот настанал по повод сојузен закон, друг пропис или општа акт, чие донесување спаѓа во делокруг на Соборот;

6) врши верификација на мандатот и одлучува за мандатно-имунитетните прашања на делегатите;

7) избира претседател и потпретседател на Соборот, формира работни тела на Соборот и избира претседател и членови на тие тела;

8) го именува и го разрешува секретарот на Соборот;

9) донесува програми и планови за работа на Соборот.

Член 22

Соборот рамноправно со Сојузниот собор:

1) го избира и го разрешува претседателот и потпретседателот односно потпретседателите на Собранието на СФРЈ; го именува и го разрешува генералниот секретар и заменик — генералниот секретар на Собранието на СФРЈ;

2) го избира и го разрешува претседателот и членовите на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ;

3) го избира и го разрешува претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет; ги именува и ги разрешува сојузните секретари и другите, со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, определени функционери и членови на колегијалните тела;

4) го избира и го разрешува претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот суд; го именува и го разрешува сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето; го именува и го разрешува сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител;

5) ги избира и ги разрешува членовите на Советот на федерацијата;

6) ги ратификува меѓународните договори што бараат донесување на нови или измена на важечките републички и покраински закони;

7) донесува одлука за продолжување на мандатот на делегатите во Собранието на СФРЈ;

8) го донесува деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните заеднички работни тела и одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ

1. Верификација и престанок на мандатот на делегатите

Член 23

Верификација на мандатите на новоизбраните делегати врши Соборот на предлог на Верификационата комисија што ја избира на првата седница од новото свикување.

Член 24

Верификационата комисија ја сочинуваат претседател и 7 членови избрани од редот на делегатите во Соборот.

Член 25

Верификационата комисија ги разгледува извештаите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за изборот на делегациите на тие собранија, испитува дали изборите се спроведени во согласност со Уставот на СФРЈ, и за утврдената состојба му поднесува свој извештај на Соборот.

Извештајот на Верификационата комисија им се става на располагање на сите членови на Соборот до почетокот на седницата на која се врши верификација на мандатите на членовите на Соборот.

Член 26

Соборот го претресува извештајот на Верификационата комисија.

Ако Комисијата во својот извештај не оспорила дека изборите на делегатите во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини се извршени во согласност со Уставот на СФРЈ, Соборот, по делегации, го верификува мандатите на делегатите избрани во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 27

Верификација на мандатите на делегатите избрани на дополнителните избори врши Соборот на предлог од Мандатно-имунитетната комисија на Соборот, согласно со одредбите на овој деловник за верификацијата на мандатите на делегатите.

Член 28

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со закон.

Член 29

Делегатот има право да поднесе оставка.

Постапката во врска со оставката на делегатот се утврдува со акт на собранието на републиката односно со акт на собранието на автономната покраина.

За престанокот на мандатот на делегатот собранието на републиката односно собранието на автономната покраина го известува Соборот.

Член 30

Со денот на престанокот на мандатот на делегатот во собранието на републиката односно собранието на автономната покраина во кое е избран, му престанува и мандатот на делегат во Соборот.

Собранието на републиката односно собранието на автономната покраина го известува Соборот за престанокот на мандатот на делегатот во собранието на републиката односно во собранието на автономната покраина.

Член 31

Делегатот кој презел функција односно служба што според уставот и законот е неспојлива со функцијата на делегатот во Собранието на СФРЈ, должен е за тоа да го извести собранието на републиката односно собранието на автономната покраина што го избрало.

Собранието на републиката односно собранието на автономната покраина го известува Соборот дека на делегатот му престанал мандатот.

Ако делегатот во случај од став 1 од овој член не го извести собранието на републиката односно собранието на автономната покраина што го избрало, тоа ќе го стори Мандатно-имунитетната комисија на Соборот.

2. Претседател, потпретседател и секретар на Соборот

Член 32

Соборот има претседател и потпретседател на Соборот.

Член 33

Претседателот на Соборот:

— ги подготвува и свикува седниците на Соборот и им претседава;

— се договара со претседателот на Сојузниот собор за начинот и роковите за претресување на прашањата за кои соборите одлучуваат во рамноправен делокруг и за другите прашања од заеднички интерес за Соборот и за Сојузниот собор;

— се грижи за соработката на делегациите во остварувањето на функцијата на Соборот и за усогласувањето на работата на работните тела на Соборот;

— поведува разгледување на прашањата од делокругот на Соборот на седниците на Соборот и неговите работни тела;

— се грижи за соработката на Соборот со собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини за прашањата од делокругот на Соборот;

— се грижи за соработката со општествено-политичките и други општествени организации, со самоуправните организации и заедници во федерацијата за прашањата од делокругот на Соборот;

— се грижи за спроведувањето на заклучоците на Соборот;

— се грижи за остварувањето на начелото на јавност во работата на Соборот и неговите работни тела;

— се грижи за остварувањето на рамноправноста на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Соборот и неговите работни тела;

— му дава упатства на секретарот на Соборот во поглед на извршувањето на задачите и работите за потребите на Соборот;

— врши и други работи утврдени со овој деловник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ, како и работите што ќе му ги довери Соборот,

Претседателот на Соборот го претставува Соборот.

Член 34

Во подготовка на седницата на Соборот, претседателот на Соборот може да одржува состаноци со потпретседателот на Соборот, со претседателите на работните тела на Соборот и со претседавачот на делегациите заради размена на мислења и изнајдување на заеднички решенија за прашањата што се однесуваат на постапката за усогласување на ставовите и други прашања од значење за работата на Соборот.

Претседателот на Соборот има право во подготовката на седниците и во остварувањето на заклучоците на Соборот да побара мислење од соодветното работно тело на Соборот за одделни прашања од делокругот на Соборот.

Член 35

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно со претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателот на Сојузниот собор, актите на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот во рамноправен делокруг со Сојузниот собор, освен законите.

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно со претседателот на Собранието на СФРЈ, актите на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот во самостоен делокруг, освен законите.

Претседателот на Соборот ги потпишува и заклучоците што ги донесува Соборот.

Член 36

Потпретседателот на Соборот го заменува претседателот на Соборот во случај на неговата отсушност или спреченост.

Потпретседателот на Соборот спогодбено со претседателот на Соборот ги врши работите од член 33 на овој деловник.

Член 37

Претседателот и потпретседателот на Соборот се избираат од редот на делегатите на четири години.

На претседателот и на потпретседателот на Соборот им престанува функцијата ако им престане мандатот пред истекот на времето на кое се избрани.

Претседателот и потпретседателот на Соборот пред стапувањето на должност даваат свечена изјава.

Член 38

Соборот има секретар.

Секретарот на Соборот му помага на претседателот на Соборот во подготвување седници на Соборот, раководи со работата на службата на Соборот, го организира вршењето на стручните и други работи за потребите на Соборот, на неговите работни тела, на делегациите и делегатите и врши други работи што ќе му ги довери Соборот или претседателот на Соборот.

Член 39

Секретарот на Соборот го именува и го разрешува Соборот, на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

За својата работа и работата на службата на Соборот, секретарот на Соборот му одговара на Соборот.

3. Работни тела на Соборот

а) Општи одредби

Член 40

Заради подготвување работа на Соборот, како метод на својата работа, Соборот формира работни тела на усогласување за ставовите во подготвувањето на закони, други прописи и општи акти и за разгледување на други прашања од делокругот на Соборот.

Одбори се формираат за усогласување на ставовите во подготвувањето на закони, други прописи и општи акти, за подготвување и предлагање на тие акти, за следење на спроведувањето на политиката што ја утврдил Соборот и извршувањето на законите, други прописи и општи акти што ги донесува Соборот, како и за разгледување на други прашања од делокругот на Соборот.

Комисии се формираат за вршење на работите од интерес за работата на Соборот и неговите работни тела.

По потреба Соборот може да формира и други постојани или повремени работни тела за вршење на определени работи од делокругот на Соборот.

Член 41

Работните тела на Соборот се формираат со Деловникот на Соборот, а можат да се формираат, укинуваат или да се менува нивниот делокруг и со посебна одлука на Соборот.

Со одлуката за формирањето на работните тела на Соборот се утврдуваат нивните задачи, односно делокруг и состав.

Член 42

Секое работно тело на Соборот има претседател и определен број членови.

Ако бројот на членовите на работното тело на Соборот не е определен со овој деловник или со одлуката за формирањето на работното тело на Соборот, тој број се определува при изборот на членовите на работното тело на Соборот.

Член 43

Претседателот и членовите на одборите на Соборот се избираат од редот на делегатите.

Претседателот и членовите на другите работни тела на Соборот се избираат од редот на делегатите, ако со овој деловник или со одлуката за формирање на работното тело на Соборот не е определено поинаку.

Претседателот и членовите на одборите на Соборот, како и претседателот и членовите на другите работни тела на Соборот од редот на делегатите се избираат согласно со начелото на рамноправна застапеност на републиките и соодветна застапеност на автономните покраини.

Делегацијата може да определи на седница на работно тело на Соборот, наместо отсутниот или спречениот член на работното тело на Соборот избран од редот на таа делегација, да присуствува друг член на таа делегација со сите права на член на тоа работно тело.

Претседателот и членовите на работното тело на Соборот се избираат на четири години, ако мандатот не им престане пред тој рок. Претседателот и сите или одделни членови на работното тело на Соборот можат да бидат разрешени и пред истекот на времето на кое се избрани.

Член 44

Во работата на работното тело на Соборот што се формира заради усогласување на ставовите во подготвувањето на закони, други прописи и општи акти учествуваат и претставници на Сојузниот извршен совет.

Член 45

Претседателот на Соборот во договор со претседателите на работните тела на Соборот поставува одделни прашања до работните тела на Соборот во чиј делокруг во целост или претежно спаѓаат тие прашања.

Работните тела на Соборот до кои е доставено определено прашање на разгледување должни се да го разгледаат и да дадат мислење односно да заземат став.

Член 46

Претседателот на работното тело на Соборот ја организира работата на работното тело ги подготвува и ги свикнува седниците на работното тело на Соборот и им претседава, се грижи за спроведувањето на заклучоците на работното тело на Соборот ја усогласува работата на работното тело со работата на другите работни тела и врши други работи што работното тело на Соборот ќе му ги стави во задача.

Член 47

Работното тело на Соборот избира од редот на своите членови заменик претседател, кој го заменува претседателот на работното тело на Соборот во случај на неговата отсутност или спреченост.

Член 48

Работното тело на Соборот работи во седница. Седниците на работното тело на Соборот ги свикнува претседателот на работното тело по своја иницијатива или врз основа на заклучок на работното тело на Соборот, а е должен да свика седница кога тоа го бара претседателот на Соборот или една делегација, со наведување на прашањата што ќе се стават на дневен ред на седницата на работното тело на Соборот.

Ако претседателот на работното тело на Соборот не свика седница на работното тело на Соборот кога е должен тоа да го стори, седница ќе свика претседателот на Соборот.

Член 49

Седница на работно тело на Соборот на која се разгледува нацрт односно предлог на акт за чие донесување е потребна согласност од собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини може да се одржи ако на седницата присуствува по еден член од работното тело на Соборот избран од редот на секоја делегација или неговиот заменик. Во работата на овие седници учествува и претставник на Сојузниот извршен совет.

Другите седници на работното тело на Соборот можат да се одржат ако на седницата присуствува повеќе од половината од членовите на тоа работно тело.

Член 50

На седницата на работното тело на Соборот можат да присуствуваат и да изнесуваат свое мисле-

ње и делегатите во Соборот што не се членови на работното тело на Соборот.

Работните тела на Соборот имаат право да бараат на нивните седници да присуствува претставник односно повереник на Сојузниот извршен совет кога на седницата се разгледува предлогот на тој собор односно на седницата да присуствува претставник на сојузниот орган на управата или сојузната организација кога на седницата се разгледуваат прашања од делокругот на тој орган односно организација.

Член 51

Работно тело на Соборот може на свои седници да повикува, заради изнесување мислења и предлози и претставници на органите во федерацијата, општествено-политичките и други општествени организации, самоуправажни организации и заедници, како и научни и стручни работници.

Член 52

Дневниот ред за седница на работното тело на Соборот го предлага претседателот на работното тело на Соборот.

Претседателот на работното тело на Соборот е должен во предлогот на дневниот ред да ги внесе сите прашања од делокругот на работното тело на Соборот за кои тоа го бара Соборот, претседателот на Соборот, една делегација, член на работното тело и друго работно тело на Соборот, како и Сојузниот извршен совет.

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодветните материјали, го доставува претседателот на работното тело на Соборот до членовите на работното тело на Соборот, по правило, 8 дена пред денот на одржувањето на седницата на работното тело на Соборот.

Во итни случаи претседателот на Соборот и претседателот и секој член на работното тело на Соборот можат и на седницата на работното тело на Соборот да предложат определено прашање да се стави на дневен ред на седница.

Дневниот ред се утврдува на седницата на работното тело на Соборот.

Член 53

По завршениот претрес на одделно прашање работното тело на Соборот му поднесува на Соборот свој извештај.

Извештајот на работното тело на Соборот ги содржи изнесените мислења и неговите предлози за прашањето што е разгледувано на седницата на работното тело на Соборот.

Во извештајот на работното тело на Соборот за претресот на предлог-акт што се донесува врз основа на согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, работното тело на Соборот посебно известува дали се усогласени ставовите за сите прашања од предлог-актот, а ако не се — за кои од тие прашања не е постигната согласност и причините поради кои не е постигната.

За изнесените мислења работното тело на Соборот може да заземе став што се внесува во извештајот на работното тело на Соборот.

За заземањето став на работното тело на Соборот за прашањата од предлог-актот што се донесува врз основа на согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, потребна е согласност на членовите на работното тело на Соборот од секоја делегација.

За заземањето став на работното тело на Соборот по други прашања за кои не е потребна согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, потребно е мнозинство гласови од сите членови на работното тело на Соборот. Во извештајот на работното тело на Соборот за тие прашања се внесуваат и издвоените мислења

на одделни членови на работното тело, на Соборот, кога, овие членови бараат тоа да се внесе во извештајот.

Работното тело на Соборот може во својот извештај да му предложи на Соборот донесување на соодветен заклучок.

Секретарот на работното тело на Соборот се грижи за подготвувањето на извештајот од седницата на работното тело на Соборот. Претседателот на работното тело на Соборот е одговорен за веродостојноста на тој извештај.

Член 54

Кога му поднесува извештај на Соборот, работното тело на Соборот определува известител од редот на своите членови.

Известителот на работното тело на Соборот, врз основа на заклучокот на работното тело на Соборот или на барање од Соборот, ги образложува мислењата односно ставовите и предлозите на работното тело на Соборот.

Известителот на работното тело на Соборот не може да се изјаснува за прашањата за кои работното тело на Соборот не дало свое мислење или зазело став. Ако се појави такво прашање во претресот во Соборот, известителот може да бара Соборот да го одложи претресот на тоа прашање додека работното тело на Соборот не ќе го разгледа. Претресот на таквото прашање ќе се одложи и ако Соборот бара работното тело на Соборот да даде за него свое мислење односно да заземе став.

Член 55

На седницата на работното тело на Соборот се води записник. За водењето на записник се грижи секретарот на работното тело на Соборот.

Записникот може да се користи пред заверката од страна на работното тело на Соборот само по одобрение од претседателот на работното тело на Соборот.

Член 56

На седницата на работното тело на Соборот се водат стенографски белешки, ако работното тело на Соборот не одлучи поинаку.

Стенографските белешки се користат заради подготвување на записникот, извештајот, заклучоците и предлозите од седницата на работното тело на Соборот, како и за потребите на делегациите и делегатите во Соборот и не можат да се користат за други цели.

Излагањето на учесниците на седницата на работното тело на Соборот содржано во стенографските белешки не се авторизира, ниту се врши негова редакција, освен ако тоа го бара делегатот чие излагање е содржано во стенографските белешки.

Стенографските белешки од седницата на работното тело на Соборот се приложуваат кон усвоениот записник и се негов составен дел.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, стенографските белешки и изводите од тие белешки можат да се користат и за други потреби по претходно одобрение од претседателот на работното тело на Соборот или од претседавачот на седницата на работното тело на Соборот.

Член 57

Заради проучување на одделно прашање, вршење консултација, подготовка на предлози и извештаи на работното тело на Соборот, работното тело може да формира работна група.

Работната група, откако ќе ја изврши доверената задача, му поднесува на работното тело на Соборот извештај со свои предлози.

Покрај членовите на работното тело на Соборот, членови на работната група можат да бидат претставници на сојузните органи на управата и сојузните организации и други заинтересирани органи и организации, како и научни и стручни работници.

Работното тело на Соборот може и на одделни членови на работното тело да им стави во задача за определени прашања што ги разгледува работното тело да извршат потребни консултации и да соберат мислења од заинтересираните органи и организации.

Член 58

Работните тела на Соборот меѓусебно соработуваат, разменуваат документационен материјал и се запознаваат со извештаите што му ги поднесуваат на Соборот.

Работното тело на Соборот може да одржи заедничка седница со другите работни тела на Соборот и со работните тела на Сојузниот собор.

Работните тела на Соборот можат да формираат заеднички комисији на кои им го доверуваат извршувањето на определена задача од својот делокруг. Во работата на заедничката комисија можат, покрај членовите на работното тело, да учествуваат научни и стручни работници.

Член 59

Работните тела на Соборот можат да бараат од Сојузниот извршен совет и од сојузните органи на управата и сојузните организации преку своите претставници да го изложат својот став кога на дневен ред на седницата на работното тело на Соборот е предлог на Сојузниот извршен совет, односно кога се разгледува прашање што се однесува делокругот на сојузниот орган на управата и сојузната организација.

Работните тела на Соборот можат да бараат од сојузниот орган на управата и сојузната организација известувања и објаснувања во врска со прашањата што се на дневен ред на седницата на работното тело на Соборот, а кои се однесуваат на делокругот на работата на сојузниот орган на управата и сојузната организација.

Работното тело на Соборот може да му предложи на Соборот да им ја довери изработката на акт или анализа и други материјали за потребите на Соборот на сојузните органи на управата и сојузните организации, а во рамките на средствата предвидени за финансирање на работите и задачите на Соборот, и на научни и стручни институции и работници.

Член 60

Работното тело на Соборот ќе ги разгледа сите прашања за кои тоа ќе заклучи Соборот како и прашања што во подготовката на седницата ќе му ги достави претседателот на Соборот.

Работното тело на Соборот ги разгледува прашањата од својот делокруг и по своја иницијатива.

Член 61

Работните тела на Соборот вршат анкети за прашањата што Соборот ги разгледува и за други прашања што се потребни за извршување на нивните задачи кога тоа ќе го определи Соборот со посебен заклучок или кога е тоа предвидено во програмата за работа на Соборот, ако за вршењето на анкетата се обезбедени потребните материјални средства.

Анкетата ја врши работното тело на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се врши анкетата, ако со заклучок на Соборот односно со програмата за работа на Соборот не е определено дека анкетата ќе ја изврши посебно работно тело што го формира Соборот.

По извршената анкета работното тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај.

б) Одбори на Соборот

Член 62

Соборот ги има овие одредби:

1) Одбор за општествен план и развојна политика;

- 2) Одбор за пазар и цени;
- 3) Одбор за финансии;
- 4) Одбор за кредитно-монетарен систем;
- 5) Одбор за прашања на здружувањето во стопанството;
- 6) Одбор за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;
- 7) Одбор за економски односи со странство.

Член 63

Во делокругот на Одборот за општествен план и развојна политика спаѓаат прашањата за насочување на стопанскиот и општествениот развој, усогласување на односите во општествената репродукција и утврдување на заедничката економска политика со општествените планови на Југославија и други општи акти, како и прашањата што се однесуваат на утврдувањето на политиката за нивното извршување.

Член 64

Во делокругот на Одборот за пазар и цени спаѓаат прашањата за утврдување на политиката и донесување на сојузни закони и општи акти во областа на општествената контрола на цените на производите и услугите; мерките за ограничување на пазарот и слободниот промет на стоки и услуги и мерките што се основа за компензацијата и начинот и обликот на компензацијата; ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја во случај на елементарни несреќи и недостиг на добра неопходни за потребите на стопанството и животот на граѓаните, и кога тоа го бараат интересите на народната одбрана; прашањата за утврдување на политиката за извршување на сојузни закони и други општи акти и спроведување на утврдената политика во овие области.

Член 65

Во делокругот на Одборот за финансии спаѓаат прашањата за утврдување на политиката и донесување на сојузни закони и други општи акти во областа на системот и изворите на средства за финансирање на федерацијата; вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата за секоја година; основањето на фондови и преземање на обврските на федерацијата, освен кога, според одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да основаат фондови и да преземаат обврски за федерацијата; утврдувањето на приходите на општествено-политичките заедници што се остваруваат со оданочување на производите и услугите во прометот на целото подрачје на СФРЈ; преземањето на кредитни и други обврски, за потребите на народната одбрана и на државната безбедност што ќе настанат поради вонредни околности; прашањата за утврдување на политиката на извршување на сојузни закони и други општи акти и спроведување на утврдената политика во овие области.

Член 66

Во делокругот на Одборот за кредитно-монетарен систем спаѓаат прашањата за утврдување на политиката и донесување на сојузни закони и други општи акти во областа на: монетарниот систем и политиката на емисија на парите; основите на кредитната политика; формирањето на парични и девизни резерви и располагањето со нив кога тоа е од интерес за целата земја; прашањата за утврдување на политиката на извршување на сојузни закони и други општи акти и спроведување на утврдената политика во овие области.

Член 67

Во делокругот на Одборот за прашање на здружувањето во стопанството спаѓаат прашањата за здружување на организациите на здружениот труд

што вршат стопанска дејност и на нивните здруженија во стопанска комора за целата територија на СФРЈ и задолжително здружување на организациите на здружениот труд во заедници кога тоа го бара технолошкото единство на системот во одделни области и кога тоа е од интерес за целата земја, како и други прашања за здружување во стопанството од значење за работите од надлежност на Соборот.

Член 68

Во делокругот на Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини спаѓаат прашањата за политиката на развој и кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, како и другите услови што го обезбедуваат нивниот севкупен побрз развој.

Член 69

Во делокругот на Одборот за економски односи со странство спаѓаат прашањата за утврдување на политиката и донесување на сојузни закони и други општи акти во областа на девизниот систем, надворешнотрговскиот промет, кредитните и други економски односи со странство; системот на надворешнотрговското и девизното работење и на другото економско работење со странство; царинските тарифи и мерки за вонцаринска заштита; контролата на прометот на стоки и услуги преку државната граница; платниот промет со странство; други прашања за економските односи со други држави и меѓународни економски организации и институции; прашања за утврдување на политиката на извршување на сојузни закони и други општи акти и спроведување на утврдената политика во овие области.

Член 70

Разгледувањето на прашањата што се однесуваат на ратификацијата на меѓународните договори го врши одборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата на кои се однесува меѓународниот договор.

Одборот за економски односи со странство ги разгледува и прашањата што се однесуваат на ратификацијата на меѓународните договори што не се во делокруг на друг одбор.

в) Комисии на Соборот

Член 71

Соборот има комисии:

- 1) Мандатно-имунитетна комисија;
- 2) Законодавно-правна комисија.

Член 72

Мандатно-имунитетната комисија:

- ги разгледува прашањата во врска со примената на имунитетот на делегат;
- го известува Соборот за случаите што повлекуваат престанување на мандатот на делегат;
- ги врши работите на Верификационата комисија во поглед на верификацијата на мандатите на делегатите избрани на дополнителните избори.

За прашањата што ги разгледува, во смисла на став 1 од овој член, Комисијата му поднесува на Соборот извештај. Врз основа на извештајот на Комисијата, Соборот одлучува за примената на имунитетот на делегат и го утврдува престанувањето на мандатот на делегат и врши верификација на мандатите на делегатите.

Член 73

Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитетната комисија може да даде одобрение за притвор на делегат односно за поведување на кривична постапка против него, и да одлучи дали постапката против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката на државниот орган за притвор на делегатот се потврдува или се става вон од сила, или се воспоставува примена на имунитетот на делегатот.

Одлуката на Комисијата е извршна.

Комисијата е должна за својата одлука да го извести Соборот на првата наредна седница на Соборот.

По повод извештајот на Комисијата, Соборот одлучува дали одлуката на таа комисија се потврдува или се укинува.

Член 74

За одлуката на Соборот односно на Мандатно-имунитетната комисија што се однесува на имунитетот на делегат, претседателот на Соборот го известува претседателот на собранието на републиката, односно собранието на автономната покраина во која е избран делегатот.

Член 75

Законодавно-правната комисија:

— разгледува нацрти на акти и предлози на акти од делокругот на Соборот во поглед на нивната усогласеност со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, како и во поглед на нивната правна обработка, и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлози;

— разгледува предлог за давање автентични толкувања на закони од делокругот на Соборот и дава за тоа свое мислење;

— го следи развојот на правниот систем во областите од делокругот на Соборот и му дава на Соборот мислења и предлози за прашањата за изградување на тој систем;

— учествува во подготвувањето на програмата за работа на Соборот што се однесува на законодавната дејност на Соборот;

— дава мислење за спорни прашања во врска со делокругот на Соборот;

— ги утврдува пречистените текстови на актите од делокругот на Соборот, ако за тоа е овластена со закон;

— разгледува предлози за поведување постапка за оценување на уставноста на закони, други прописи или општи акти;

— на Соборот и на работните тела на Соборот им дава, по нивно барање, мислење и предлози за други прашања од правниот систем и врши други работи од таа област што ќе ги определи Соборот.

— Законодавно-правната комисија на Соборот во рамките на својот делокруг ги разгледува прашањата за остварување заштита на уставноста и законитоста.

Член 76

На заседничката седница со Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор, Законодавно-правната комисија на Соборот ја разгледува предлог-програмата за работа на Собранието на СФРЈ што се однесува на законодавната дејност на Соборот, прашањата за единствената законодавна методологија и други прашања од значење за единствената правно-техничка обработка на актите што ги донесуваат соборите.

Член 77

Законодавно-правната комисија разгледува пред претресот во Соборот, предлози за измени и дополненија на актите односно амандманите што му се поднесени на Соборот, и за нив дава свое мислење и предлози.

Своето мислење и предлози комисијата истовремено ги доставува до подносителот на предлогот за измена или дополнење на акт односно до подносителот на амандманот.

Ако на седницата на Соборот се поднесе амандман на предлог-акт, Комисијата по барање на Соборот ќе даде мислење односно предлози во врска со поднесениот амандман.

Член 78

Поради природата на работата и задачите наведени во член 75 на овој деловник, Соборот може да одлучи определен број членови на Законодавно-

-правната комисија да се избираат и од редот на научните, стручните и јавните работници.

г) Повремени работни тела

Член 79

Заради проучување на определено прашање или подготвување определен акт што не спаѓа во делокругот на некој од одборите или комисиите на Соборот, како и во други случаи кога ќе се укаже потреба од тоа, Соборот може и на предлог од делегација да формира повремени работни тела на Соборот (комисии, анкетни и други работни групи и сл.).

Член 80

Повремените работни тела Соборот ги формира со одлука.

Со одлуката за формирање на работното тело на Соборот се утврдува неговиот состав, задачи и овластувања.

Членови на повремени работни тела на Соборот можат да бидат, покрај делегатите, и претставници на општествено-политичките и на други општествени организации, самоуправни организации и заедници во федерацијата, како и научни и стручни работници.

Член 81

Во поглед на составот, начинот на работата и овластувања на повремени работни тела на Соборот согласно се применуваат соодветните одредби од овој деловник што се однесуваат на работните тела на Соборот, ако со одлуката за нивното формирање не е определено поинаку.

Член 82

Повременото работно тело на Соборот престанува со работа кога ќе ја изврши задачата заради која е формирано и во другите случаи кога ќе одлучи соборот.

V. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБОРОТ

Член 83

Соборот донесува програма и планови за својата работа.

Програмата за работа на Соборот се утврдува за периодот од 1 јануари до 31 декември на тековната година.

Соборот може да одлучи да донесе програма за својата работа и за период подолг од една година.

Член 84

Годишната програма за работа на Соборот ги содржи:

— основните прашања и приоритетните задачи што се однесуваат на утврдувањето и спроведувањето на политиката, законите и другите општи акти од делокругот на Соборот, со образложение на потребата од нивно донесување;

— прашањата за кои е потребно да се спроведе претходна постапка;

— подрачјата и начинот на остварување на политичката контрола на Соборот во спроведувањето на утврдената политика;

— телата односно органите одговорни за организирање и извршување на одделни задачи и работи утврдени со програмата за работа на Соборот (носител на работите);

— начинот на учество на претставници на општествено-политичките организации и на самоуправни организации и заедници во федерацијата во разгледувањето на одделни задачи утврдени со програмата за работа на Соборот;

— работните тела на Соборот што ќе разгледуваат одделни прашања содржани во програмата за работа на Соборот пред нивното изнесување на седница на Соборот;

— роковите во кои ќе се разгледуваат одделни прашања во Соборот и во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Роковите за разгледување на одделни прашања треба да бидат утврдени така што да овозможат претрес и заземање ставови на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, меѓусебно договарање на делегациите, како и учество на претставници на општествено-политичките организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата заради навремено остварување на програмата за работа на Соборот.

Основа за изработка на програмата за работа на Соборот се задачите што произлегуваат од Уставот на СФРЈ, од општествените планови и од други општи акти и од утврдената политика на Собранието на СФРЈ, од потребите изразени во усвоените ставови на општествено-политичките организации и други прашања од значење за развојот на општествено-политичкиот систем и за економскиот развој на земјата.

Член 85

Предлози за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да поднесуваат секоја делегација и делегат, работно тело на Соборот, собрание на република односно собрание на автономна покраина. Сојузниот извршен совет и Претседателството на СФРЈ.

Иницијатива за внесување на одделни прашања во програмата за работа на Соборот можат да дадат Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, сојузните органи и сојузните организации, самоуправните организации, здруженијата и заедниците во федерацијата.

Работните тела на Соборот ги разгледуваат иницијативите од став 2 на овој член и за своите мислења и предлози за внесување одделни прашања во нацрт-програмата за работа на Соборот го известуваат Соборот.

Член 86

Врз основа на предлозите и иницијативите од член 85 претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, претседавачите на делегациите и претседателите на работните тела на Соборот и во соработка со Сојузниот извршен совет, подготвува нацрт-програма за работа.

Нацрт-програмата за работа за наредната година ја утврдува Соборот пред истекот на рокот на важечката програма за работа.

Нацрт-програмата за работа на Соборот се упатува, заради давање на мислење и предлози, до сите делегати во Соборот, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет, до Претседателството на СФРЈ, како и до органите и организациите наведени во член 85 став 2 на овој деловник.

За седниците на работните тела на Соборот на кои се усогласуваат ставовите за прашањата што треба да ги содржи програмата за работа на Соборот се известуваат органите и организациите од член 85 став 2 на овој деловник, што ги даде иницијативите за внесување одделни прашања во нацрт-програмата за работа на Соборот, за да можат претставниците на овие органи и организации да ги изнесат своите мислења и предлози.

Член 87

Забелешките и предлозите на нацрт-програмата за работа на Соборот се доставуваат до Соборот во рок од 30 дена од денот на приемот на нацрт-програмата за работа на Соборот.

Забелешките и предлозите на нацрт-програмата за работа на Соборот ги разгледуваат работните тела на Соборот заради усогласување на ставовите за прашањата што треба да ги содржи предлог-програмата за работа на Соборот.

Работните тела на Соборот ги разгледуваат мислењата и предлозите што ги доставиле органите и организациите, до кои е упатена нацрт-програмата

за работа на Соборот заради давање мислење и предлози.

Во работата на работните тела на Соборот при усогласувањето на ставовите за прашањата што треба да ги содржи програмата за работа на Соборот учествуваат и претставниците на Сојузниот извршен совет.

Член 88

Врз основа на усогласените ставови во работните тела на Соборот, претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и претседателите на работните тела на Соборот, подготвува текст на предлог-програмата за работа на Соборот.

Текстот на предлог-програмата за работа на Соборот се упатува до делегатите во Соборот. Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија и до Стопанската комора на Југославија.

Член 89

Соборот го претресува текстот на предлог-програмата за работа на Соборот и ја утврдува предлог-програмата за работа.

Предлог-програмата за работа на Соборот за наредната година Соборот ја утврдува до 31 декември претходната година.

Предлог-програмата за работа се доставува до собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини заради давање согласност на делот на предлог-програмата за работа на Соборот што се однесува на актите што се донесуваат врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Со давање согласност на делот на програмата од став 3 на овој член, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини едновременно ја прифаќаат потребата од внесување на тие прашања во своите програми за работа.

Член 90

Програмата за работа на Соборот се објавува во билтенот за работата на Собранието на СФРЈ и во соодветните публикации на собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини.

Член 91

Врз основа на програмата за работа Соборот ги утврдува периодичните планови за својата работа.

Со периодичните планови се утврдуваат прашањата што ќе ги разгледува Соборот во секое тримесечје, времето за одржување на седниците на Соборот за разгледување на тие прашања и роковите за завршување на одделни фази во постапката за донесување на законите и другите општи акти.

Член 92

Врз основа на програмата и планот за работа на Соборот, работните тела на Соборот донесуваат свои планови за работа.

Работните тела на Соборот ги внесуваат во својот план за работа задачите согласно со нивниот делокруг.

Работните тела на Соборот можат во својот план за работа да внесуваат и други прашања што се однесуваат на утврдувањето и спроведувањето на политиката во областите од делокругот на Соборот.

Член 93

За усвоениот план за работа, работните тела на Соборот го известуваат претседателот на Соборот.

VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ

A. Постапка за донесување на акти

1. Постапка за донесување на акти врз основа на согласност на Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини

a) Поведување постапка

Член 94

Постапка за донесување на акти поведува омластениот предлагач со поднесување на нацрт-акт.

Право на предлагање на сојузни закони и други општи акти од делокругот на Соборот, што се донесуваат врз основа на согласност на Собранијата на републиките и на Собранијата на автономните покраини, има секоја делегација и работно тело на Соборот, собрание на република односно собрание на автономната покраина и Сојузниот извршен совет.

Член 95

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ може да даде иницијатива за донесување на акт и да упати таков предлог до Соборот.

Иницијатива за донесување на акт може да даде и Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на Југославија, како и самоуправните заедници организирани во Федерацијата. На седницата на Соборот на која се разгледуваат овие иницијативи се повикува и претставникот на подносителот кој може да ја образложи иницијативата.

Ако Соборот најде дека иницијативата од ст. 1 и 2 на овој член е основана, со заклучок ќе го определи органот односно телото што ќе го подготви и поднесе нацрт актот, рокот за неговата изработка и другите услови за навремено остварување на таа иницијатива.

За ставот што го зазел, Соборот го известува подносителот на иницијативата.

Член 96

Иницијативите за донесување на акти што не потекнуваат од органите и организациите од член 95 на овој деловник се упатуваат до Комисијата за претставки и предлози на Собранието на СФРЈ.

b) Нацрт-акт

Член 97

Нацрт-актот мора да биде изработен така што во него да бидат формулирани во вид на правни одредби решенијата што се предлагаат со него.

Ако со нацрт-актот се вршат измени или дополненија, кон нацртот се поднесува и текстот на одредбите на актот што се менуваат односно дополнуваат.

Член 98

Нацрт-актот мора да биде образложен.

Образложението треба особено да содржи:

- уставен основ за донесување на актот;
- оцена на состојбата во областа што треба со актот да се уреди, причина заради која актот треба да се донесе, односно заради која треба да се извршат измени и дополненија на актот;
- начела врз кои треба да биде уреден односот, во соодветната област, целта што се има желба да се постигне како и последиците што произлегуваат од предложените решенија;
- финансиски средства потребни за спроведување на актот и начинот за обезбедување на тие средства;
- објаснение на правните решенија содржани во нацрт-актот;
- мислења и ставови на органите и организациите што во текот на подготовката на нацрт-

актот се консултирани, а што подносителот на нацртот не ги усвоил, како и причините поради кои не ги усвоил.

Кон нацртот се поднесува потребната документација.

Ако нацрт-актот не е подготвен во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот, пред неговото упатување до делегатите во Соборот и до Собранијата на републиките и до Собранијата на автономните покраини, ќе побара од предлагачот нацрт-актот да ги усогласи со одредбите од овој деловник.

Член 99

Нацрт-актот се доставува до претседателот на Собранието на СФРЈ кој го доставува до претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот го упатува нацрт-актот до делегатите во Соборот и до претседателите на Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини.

Нацрт-актот, чиј подносител не е Сојузниот извршен совет, претседателот на Соборот го упатува и до Сојузниот извршен совет.

Член 100

При доставувањето на нацрт-актот, претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот се договара за разгледувањето на нацрт-актот во делегациите и во работните тела на Соборот, како и за времето во кое разгледувањето треба да биде извршено во рамките на роковите утврдени со овој деловник и со програмата за работа на Соборот.

Претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот, предлага рок во кој Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини треба да заземат и да ги достават своите ставови до Соборот за нацрт-актот.

Рокот од став 2 на овој член не може да биде пократок од 45 дена, ниту подолг од три месеци.

Претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот, во исклучителни случаи, кога се работи за потребата од спречување потешки последици што би можеле да настанат за општествената заедница, може да предложи и пократок рок во кој Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини треба да заземат и да ги достават своите ставови за нацрт-актот.

Овој рок не може да биде пократок од 15 дена, а причините за неговото определување од страна на предлагачот мораат да бидат посебно образложени.

Во случајот од став 4 на овој член може да се предложи одржување седници на Соборот и седници на Собранијата на републиките и на Собранијата на автономните покраини во ист ден.

Член 101

Во зависност од карактерот на прашањето и итноста за неговото законско регулирање, претседателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, претседавачите на делегациите и со претседателите на работните тела на Соборот може да им предложи на Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини, при одлучувањето за нацртот, да ја овластат својата делегација во Соборот, од името на Собранието да даде согласност на предлогот на законот или на друг општ акт во целост.

Член 102

Нацрт-актот, пред неговото разгледување во надлежните собори на Собранијата на републиките и во Собранијата на автономните покраини, можат да ги разгледуваат надлежното работно тело на Соборот и другите заинтересирани работни тела на Соборот.

Ова разгледување на нацрт-актот во работните тела на Соборот се врши заради размена на мислења, разгледување и спорните прашања, барања дополнителни известувања од претставникот на предлагачот и заради прибавување други информации што се од значење за заземањето на ставови во Собранијата на републиките и во Собранијата на автономните покраини и за спроведување на постапката за усогласување.

За седницата на надлежното работно тело на Соборот на која се врши разгледување на нацрт-актот во смисла на ст. 1 и 2 на овој член се известуваат општествено-политичките организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата, во согласност со програмата за работа на Соборот, за да се овозможи и нивното учество во разгледувањето на нацрт-актот.

Извештајот од надлежното работно тело на Соборот за разгледување на нацрт-актот во кој се содржани мислењата и предлозите изнесени на седницата на работното тело на Соборот, се доставува до делегатите во Соборот, до предлагачот, до Сојузниот извршен совет, до општествено-политичките организации и до самоуправните организации и заедници во федерацијата, чии претставници учествуваат на седницата на работното тело на Соборот.

Член 103

Законодавно-правната комисија на Соборот го разгледува нацрт-актот пред неговото разгледување во Собранијата на републиките и во Собранијата на автономните покраини и поднесува до претседателот на Соборот извештај со свои мислења и предлози.

Во текот на постапката за усогласување во работните тела на Соборот, Законодавно-правната комисија зазема ставови и дава мислења за усогласените ставови во поглед на нивната согласност со Уставот на СФРЈ и со правниот систем. На барање од работното тело на Соборот, од делегација, од претседателот на Соборот и од Сојузниот извршен совет или по сопствена иницијатива, Законодавно-правната комисија дава мислење и за спорните прашања што се однесуваат на согласноста на изнесените предлози со Уставот на СФРЈ и со правниот систем.

Ако надлежниот одбор на Соборот не се согласи со мислењето на Законодавно-правната комисија во поглед на уставниот основ за донесување на нацрт-актот или несогласност на одделни одредби на нацрт-актот со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, надлежниот одбор на Соборот ќе го извести за Соборот кој во врска со тоа зазема став.

Член 104

Претседателот на Собранието на републиката односно претседателот на Собранието на автономната покраина го известува Соборот за ставовите и забелешките од тие Собранија на нацрт-актот.

Претседателот на Соборот ги доставува ставовите, забелешките и предлозите од Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина до делегатите, до предлагачот и до Сојузниот извршен совет.

Член 105

Ако при изјаснувањето за нацрт-актот едно или повеќе Собранија на републиките или Собранија на автономните покраини не дадат согласност за донесување на тој акт, надлежното работно тело на Соборот ќе ги разгледа причините од кои се реководело Собранието на републиката, односно Собранието на автономната покраина при заземањето на таков став и за тоа ќе го извести претседателот на Соборот.

Член 106

Надлежното работно тело на Соборот го разгледува нацрт-актот заради усогласување на ставовите за предлозите и забелешките од Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини дадени на нацрт-актот.

Во работата на надлежното работно тело на Соборот што ги усогласува ставовите за предлозите и забелешките на Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини, дадени на нацрт-актот и за нацрт-актот во целост, учествуваат и претставници на Сојузниот извршен совет.

На почетокот на постапката за усогласување претставниците на Сојузниот извршен совет известуваат за ставовите на Сојузниот извршен совет за забелешките и предлозите од Собранијата на републиките и од Собранијата на автономните покраини, како и за другите забелешки и предлози дадени на нацрт-актот.

Сојузниот извршен совет е должен да ги изнесе, на почетокот на продолжението на работата врз усогласувањето на ставовите за ист нацрт-акт, ставовите и мислењата за забелешките и предлозите на текстот на нацрт-актот за кои неговиот претставник не се изјаснил на претходниот состанок или го задржал правото да го изнесе тоа дополнително.

Член 107

Врз основа на дадената согласност од Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини и усогласувањето на ставовите за предлозите и забелешките на тие Собранија на нацрт-актот, надлежното работно тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај за постигнатата согласност за нацрт-актот.

Извештајот на надлежното работно тело претседателот на Соборот го доставува до делегатите во Соборот, до предлагачот на актот и до Сојузниот извршен совет.

Член 108

Ако со нацрт-актот се создаваат обврски за буџетот на федерацијата, надлежното работно тело на Соборот е должно при разгледувањето на нацртот на тој акт да му предложи на претседателот на Соборот да побара мислење од Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, дали во буџетот на федерацијата се обезбедени средства за извршување на обврски што се создаваат со нацрт-актот за буџетот на федерацијата.

Член 109

Надлежното работно тело на Соборот го разгледува нацрт-актот додека не ќе се постигне согласност на сите делегации во идентичен текст, односно за измените и дополненијата што самите ги предложиле или ги предложил предлагачот на актот, а доколку не може да се постигне согласност, одборот на Соборот предлага мерки предвидени со овој деловник.

Член 110

Доколку во надлежниот одбор на Соборот не се постигне согласност за нацрт-актот, одборот на Соборот може да предложи:

а) предлагачот повторно да ги земе во разгледување спорните прашања и евентуално да предложи соодветни измени и дополненија во нацрт-актот;

б) спорните прашања повторно да се разгледаат во рамките на секоја делегација, или на состанок на делегациите што не се согласуваат со предложениот нацрт, односно со одделни решенија содржани во нацрт-актот или на состанок на сите делегации;

в) спорните прашања да се претресат на седница на Соборот;

г) да се побара мислење од соодветниот сојузен општествен совет;

д) спорните прашања повторно да се разгледаат во Собранијата на републиките односно Собранијата на автономните покраини;

е) да се констатира дека разликите во ставовите се такви што за предложениот нацрт-акт не може да се постигне согласност.

Одборот на Соборот му поднесува на претседателот на Соборот извештај во кој наведува за кои

прашања не е постигната согласност, причините поради кои не е постигната таа согласност и предлага натамошна постапка во врска со предложениот нацрт.

Член 111

Кога ќе го прими извештајот од член 110 на овој деловник, претседателот на Соборот се договара со потпретседателот на Соборот, претседавачите на делегациите, претседателот на надлежниот одбор на Соборот и со претседателот на Законодавно-правната комисија за натамошната работа во врска со нацрт-актот и за тоа ги известува делегациите, претседателите на собранијата на републиките, претседателите на собранијата на автономните покраини и Сојузниот извршен совет.

Член 112

Во текот на целата постапка за усогласување на ставовите во подготвувањето и донесувањето на актите, претседателот на Соборот може, по своја иницијатива, на предлог од надлежното работно тело на Соборот, делегација или од предлагачот, да одржи состаноци со претседавачите на делегациите односно со претседателите на работните тела, со учество на претставникот на предлагачот, заради размена на мислења со цел за поефикасна работа врз усогласување на ставовите и изнајдување на спогодбени решенија во Соборот и во неговите работни тела за спорните прашања.

в) Предлог-акт

Член 113

По завршената постапка за усогласување во надлежното работно тело на Соборот предлагачот подготвува и му поднесува на Соборот текст на предлог-акт, во рокот што ќе го определи работното тело на Соборот во спогодба со предлагачот на актот.

Член 114

Текстот на предлог-актот мора да биде образложен.

Образложението ги опфаќа особено измените што се извршени врз основа на усогласувањето на ставовите за нацрт-актот, другите измени и дополненија, како и другите значајни околности во врска со прашањата што се уредуваат со актот.

Член 115

Сојузниот извршен совет како овластен предлагач може да му поднесе на Соборот текст на предлог-акт и во случај кога во постапката за усогласување на ставовите за нацртот на овој акт не е постигната согласност за сите или за некои прашања што се регулираат со предложениот акт.

Член 116

Претседателот на Соборот го доставува текстот на предлог-актот до делегатите во Соборот, до предлагачот и до Сојузниот извршен совет.

Член 117

Текстот на предлог-актот пред претресување на седница на Соборот го разгледуваат надлежното работно тело на Соборот и Законодавно-правната комисија и за тоа му поднесуваат извештај на Соборот.

Известителот што ќе го определи надлежното работно тело на Соборот може на седницата на Соборот да го извести Соборот за текот на постапката за усогласување, за основните прашања што биле предмет на усогласувањето и за основната содржина на усогласените ставови.

Член 118

Подносителот на текстот на предлог-актот, односно неговиот претставник може во почетокот на претресот на текстот во Соборот да даде дополнително образложение на текстот на предлогот. Тој има право да учествува во текот на целиот претрес на предлог-законот, да дава објаснение и да го изнесува своето мислење.

Член 119

Претресот на текстот на предлог-актот на седница на Соборот го опфаќа општиот претрес на текстот на предлогот и претресот на текстот на предлогот во поединости.

Во текот на општиот претрес на текстот на предлогот се расправа за текстот на предлогот во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објасненија и да се подигаат сите прашања во врска со решенијата дадени во предлогот.

Во текот на претресот на текстот на предлогот во поединости се расправа за текстот на предлогот по делови, глави односно оддели, а ако така се одлучи на седницата, и по членови. Во текот на овој претрес се одлучува и за амандманите.

Член 120

Предлогот за измена или дополние на текстот на предлог-актот се поднесува во форма на амандман.

Член 121

Амандман на текст на предлог-актот се поднесува писмено.

Амандманот мора да биде образложен.

Ако амандманот содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандманот е должен едновременно да укаже на можноста за обезбедување на тие средства.

Член 122

Амандман на текстот на предлог-актот може, по правило, да се поднесе најдоцна четириесет и осум часови пред рокот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува текстот на предлог-актот, а се поднесува до претседателот на Соборот.

Член 123

Амандманот на текстот на предлог-актот претседателот на Соборот веднаш го доставува до сите делегати, до подносителот на текстот на предлогот и до Сојузниот извршен совет.

Амандманот на текстот на предлог-актот претседателот на Соборот го доставува до надлежниот одбор и до Законодавно-правната комисија на Соборот да го проучат и да му достават на Соборот свои извештаи со мислење и предлози за него.

Член 124

Делегацијата во Соборот може, по исклучок, да поднесе амандман на текстот на предлог-актот на седница на Соборот во текот на претресот на тој предлог. И ваквиот амандман се поднесува писмено.

Подносителот на текстот на предлог-актот може да поднесува амандмани се до заклучувањето на претресот на текстот на предлогот.

Сојузниот извршен совет, исто така, може до заклучувањето на претресот на текстот на предлогот да поднесува амандмани и на текстот на предлог-актот што не го поднел тој.

Член 125

По повод амандманот на текстот на предлог-актот поднесен во текот на претресот на предлогот, Соборот може да одлучи да го одложи претресот и да го продолжи на една од наредните седници на Соборот или претресот да го прекине додека надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија не ќе го проучат амандманот.

Соборот ќе го одложи претресот на текстот на предлог-актот најмалку за дваесет и четири часа, ако подносителот на текстот на предлог-актот, Сојузниот извршен совет, надлежниот одбор на Соборот или Законодавно-правната комисија побара одлучувањето за амандманот да се одложи за да можат тие да го проучат амандманот и за него да се изјаснат.

Член 126

За амандманот на текстот на предлог-актот има право да се изјасни подносителот на текстот на предлог-актот.

Сојузниот извршен совет има право да се изјасни за амандманот и ако тој не е подносител на текстот на предлог-актот.

Член 127

Соборот може да одлучи пред гласањето за поднесен амандман на текстот на предлог-актот да го прекине претресот и амандманот да го достави до Законодавно-правната комисија заради утврдување на конечниот текст на одредбите што се менуваат со амандманот и заради усогласувањето на другите одредби на текстот на предлог-актот што се во врска со тие одредби.

Член 128

За амандманите се гласа според редоследот на членовите на текстот на предлог-актот на кои се однесуваат.

Ако на еден член од текстот на предлог-актот има поднесено повеќе амандмани, прво се гласа за амандманот што најмногу отстапува од предложениот решение и според тој критериум натаму за другите амандмани.

Ако е поднесен амандман на амандман, прво се гласа за амандманот што е поднесен на амандманот.

Член 129

За амандманот не може да се одлучува на иста седница на која се претресува текстот на предлог-актот ако една од делегациите на седницата на Соборот изјави дека за амандманот не може да се изјасни додека не ќе прибави за амандманот став од собранието на републиката односно од собранието на автономната покраина што ја делегирало.

Во тој случај Соборот го симнува од дневниот ред на седницата текстот на предлог-актот и го доставува амандманот до сите собранија на републиките и до собранијата на автономните покраини.

Со овој амандман ќе се постави како со нацрт-акт и претресот на текстот на предлог-актот во Соборот ќе биде продолжен кога собранијата на републиките односно собранијата на автономните покраини ќе го достават своето мислење и забелешките за амандманот.

Член 130

По завршениот претрес на текстот на предлог-актот Соборот го утврдува предлог-актот во целост и го доставува до собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини заради давање согласност за предлог-актот во целост.

При утврдувањето на предлог-актот во целост, Соборот на предлог од претседателот на Соборот го определува и рокот во кој собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да одлучат за давањето на согласност на предлог-актот во целост.

Член 131

Собранието на републиката и собранието на автономната покраина при одлучувањето за нацртот на закон или на друг општ акт, може да ја овласти својата делегација од негово име да даде согласност за утврдениот предлог на закон или на друг општ акт во целост.

Член 132

Кога ќе го прими извештајот за согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини за утврдениот предлог-акт, претседателот на Соборот свикнува седница на Соборот. На оваа седница откако ќе утврди дека сите собранија на републиките и собранијата на автономните покраини дале согласност на предлог-актот во целост, непосредно со свој извештај или со изјава на овластената делегација на седницата, Соборот го усојува предлог-актот.

Ако Соборот на седницата утврди дека не постои согласност од сите собранија на републиките и собранија на автономните покраини, ќе донесе заклучок за непостоењето на таа согласност.

Соборот може и да заклучи заради усогласување на ставовите да го продолжи претресот на предлог-актот според одредбите на овој деловник.

г) Јавна дискусија за нацрт-акт

Член 133

Во текот на претресот на нацрт на општествениот план на Југославија и на нацрт на друг акт од поширок општествен интерес, Соборот може да одлучи овие нацрти да ги стави на јавна дискусија.

При донесувањето на одлука за ставање на јавна дискусија, Соборот го утврдува начинот на собирање и средување на мислењата и предлозите што ќе бидат изнесени во текот на јавната дискусија.

Член 134

Ако одлучи нацртот на општествениот план или на друг акт да го стави на јавна дискусија, Соборот му става во задача на надлежниот одбор:

— да се грижи нацрт-актот да се објави и да биде достапен за јавноста;

— да подготви извештај за резултатите од јавната дискусија и да го достави до Соборот.

За извршување на задачите од став 1 на овој член Соборот може да формира посебно работно тело.

Кога Соборот ќе одлучи нацрт-актот што го поднел Сојузниот извршен совет да го стави на јавна дискусија може да определи задачите од став 1 на овој член да ги изврши Сојузниот извршен совет.

Член 135

Кон нацрт-актот што се става на јавна дискусија се објавува и покана до работните луѓе и граѓаните, до организациите на здружениот труд, општествено-политичките организации и до другите самоуправни организации, здруженија и заедници да ги достават своите мислења и предлози.

Во поканата мора да биде нагласено до кого се упатуваат мислењата и предлозите и рокот до кога мораат да бидат упатени.

Член 136

Извештајот за резултатите од јавната дискусија, претседателот на Соборот го доставува до делегатите во Соборот, до претседателите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, до предлагачот и до Сојузниот извршен совет.

2. Претходна постапка

Член 137

Ако со програмата за работа на Соборот е предвидено претходно разгледување на определено прашање, овластениот предлагач подготвува и му го поднесува на Соборот преднацрт-актот или тези заради размена на мислења за основните прашања што се поставуваат во врска со уредувањето на определени односи, за основните начела врз кои треба да се заснова нивното регулирање и за другите прашања од значење во врска со уредувањето на определени односи или за подготвување на нацрт-актот.

Преднацртот односно тезите од став 1 на овој член ги разгледуваат работните тела на Соборот заради непосредна размена на мислења, предлагање и изјавување на соодветни решенија. Работното тело на Соборот може да предложи преднацртот односно тезите да се разгледаат и на седницата на Соборот.

За седницата на работното тело на Соборот односно за седницата на Соборот, на која се разгледува преднацртот односно тезите од став 1 на овој член се известуваат општествено-политичките орга-

низации и самоуправните организации и заедници во федерацијата, како и соодветните научни и стручни организации, за да можат нивните претставници да ги изнесуваат своите мислења и предлози.

Член 138

Работното тело на Соборот може, по спроведена расправа да предложи определени прашања да се разгледуваат во собранијата на републиките и во собранијата на автономните покраини, во соодветните сојузни општествени совети и во соодветните тела на општествено-политичките организации.

По спроведената расправа во работните тела на Соборот во телата и организациите од став 1 на овој член, надлежното работно тело на Соборот го известува предлагачот за резултатите на спроведената расправа, изнесувајќи мислење за забелешките и предлозите дадени во текот на спроведената расправа.

Ако расправата е извршена и на седница на Соборот, за резултатите од таа расправа претседателот на Соборот ќе го извести предлагачот.

Член 139

Постапката за претходно разгледување може да се спроведе и за други прашања од делокругот на Соборот, на предлог од работното тело на Соборот, од делегација, од предлагачот и од претседателот на Соборот.

Член 140

При подготвувањето на нацрт-актот со кој се уредуваат прашањата за кои е спроведена претходна расправа, предлагачот ги зема предвид мислењата, забелешките и предлозите на учесниците во постапката за претходно разгледување.

Во образложението на нацрт-актот предлагачот е должен да укаже на забелешките и мислењата што не ги усвоил и да ги наведе причините поради кои не ги усвоил тие забелешки и мислења.

3. Постапка за донесување на закон за привремени мерки

Член 141

Предлог-закон за привремени мерки поднесува врз основа на согласност од Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет.

На претресот на предлог-законот за привремени мерки согласно се применуваат одредбите на овој деловник за претресот на текстот на предлог-актот што се донесува врз основа на согласност на републиките и автономните покраини.

По завршениот претрес на предлог-актот, на седницата на Соборот се пристапува кон одлучување за тој предлог.

Член 142

Предлог-законот за привремени мерки е усвоен во Соборот ако за него гласале две третини од сите делегати.

Член 143

Ако за предлог-законот за привремени мерки не гласале две третини од сите делегати, но гласало мнозинството од сите делегати, претседателот на Соборот преку претседателот на Собранието на СФРЈ, го известува за тоа Претседателството на СФРЈ, заради одлучување за прогласување на законот за привремени мерки во текстот за кој гласало мнозинството од сите делегати во Соборот.

4. Постапка за ратификација на меѓународни договори

Член 144

Соборот врши ратификација на меѓународните договори.

Член 145

Постапка за донесување закон за ратификација на меѓународните договори поведува Сојузниот извршен совет со поднесување на предлог-закон за ратификација.

Член 146

Предлог-актот за ратификација на меѓународен договор содржи потполн текст на меѓународниот договор чија ратификација се предлага.

Предлогот мора да биде образложен. Во образложение на предлог-закон за ратификација на меѓународен договор треба да се изнесат причините поради кои се предлага ратификација на меѓународниот договор и дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките сојузни закони, како и дали прашањата што се предмет на меѓународниот договор спаѓаат во надлежност на републиките и автономните покраини односно дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони.

Во образложението на предлог-законот треба да се изнесе и дали со меѓународниот договор се предвидуваат обврски за федерацијата во извршувањето на тој договор, и треба да се даде оценка на потребата од финансиски средства од буџетот на федерацијата за спроведување на меѓународните договори.

Член 147

Претрес на актот за ратификација на меѓународни договори што бараат донесување на нови или менување на важечките закони што ги донесува Соборот, се врши согласно со одредбите од овој деловник за претрес на текстот на предлог-акти кои се донесуваат врз основа на согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини.

Предлог-актот за ратификација на меѓународен договор што бара донесување на нови или менување на важечките закони, што ги донесува Соборот, е усвоен ако со предлог-актот се согласат собранијата на сите републики односно собранијата на автономните покраини.

Член 148

Ако Сојузниот извршен совет, пред склучувањето на меѓународен договор што Соборот го ратификува рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, побара мислење за прашањата што се уредуваат со меѓународен договор, претседателот на Соборот го доставува тоа барање до надлежното работно тело на Соборот.

Надлежното работно тело на Соборот го разгледува барањето на Сојузниот извршен совет и за своето мислење го известува, преку претседателот на Соборот, Сојузниот извршен совет.

Надлежното работно тело на Соборот, заради утврдување на своето мислење, остварува соработка со соодветните работни тела на Соборот односно со работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Соборот може, на предлог од надлежното работно тело на Соборот, да го разгледа барањето на Сојузниот извршен совет од став 1 на овој член и во врека со тоа да ги утврди соодветните насоки за натамошна работа на Сојузниот извршен совет врз склучувањето на односниот меѓународен договор.

Член 149

Предлог-актот за ратификација на меѓународни договори, чија ратификација Соборот ја врши рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, е усвоен во Соборот ако за предлог-актот гласа мнозинството од присутните делегати во Соборот.

5. Постапка за донесување на одлука за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт

Член 150

Известувањето на Сојузниот извршен совет или на извршен совет на република односно автономна покраина за спор помеѓу сојузен орган на управата и републички односно покраински орган на управата во поглед на остварувањето на обврските на органот во републиката односно автономната покраина да изврши сојузен закон, друг пропис или општ акт, се доставува до претседателот на Соборот, кој го упатува до сите делегати, до надлежниот одбор и до Законодавно-правната комисија на Соборот.

Член 151

Надлежниот одбор на Соборот собира податоци од сојузниот орган на управата и од републичкиот односно покраинскиот орган на управата во спорот, и може на своја седница да повика претставници на тие органи за да го ислуша нивното мислење и ставови.

Во својот извештај што го поднесува до Соборот, одборот известува и за ставовите на органите во спорот.

Кон извештајот на надлежниот одбор се приложува предлог-одлука за начинот на решавање на спорното прашање.

Член 152

Кога ќе ги прими извештаите на надлежниот одбор и на Законодавно-правната комисија на Соборот, претседателот на Соборот ги упатува до сите делегати и го става спорното прашање во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Соборот.

Соборот го претресува известувањето на Сојузниот извршен совет или на извршен совет на република односно автономна покраина и извештаите на надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија на Соборот и донесува одлука за спорното прашање и за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт.

6. Постапка за донесување на други акти од делокругот на Соборот

Член 153

Постапка за донесување на други акти од надлежноста на Соборот се поведува со поднесување на нацрт-акт што се доставува до Соборот, до делегатите и до надлежното тело на Соборот.

Надлежното тело на Соборот, по разгледувањето на нацрт-актот му поднесува извештај на Соборот со мислење и предлози.

По усвојувањето на нацрт-актот во Соборот, предлагачот поднесува предлог-акт.

На претресот на предлог-актот во Соборот согласно се применуваат одредбите на овој деловник за предлогот на текстот на актот што се донесува врз основа на согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, со тоа што амандмани на предлогот на таквиот акт може да поднесе и секој делегат во Соборот.

Предлог-актот е усвоен кога за него гласало мнозинството од присутните делегати во Соборот.

7. Постапка за потврдување на договорите за основите на општествениот план и на договорите за извршување на општествениот план

Член 154

Сојузниот извршен совет го известува Соборот за текот и резултатите на договарањето заради потпишување на договорите за основите на општествениот план.

Член 155

Сојузниот извршен совет ги доставува потпишаните договори за основите на општествениот план до Соборот заради потврдување.

Член 156

Претседателот на Соборот ги доставува потпишаните договори за основите на општествениот план до делегатите во Соборот и до претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

При доставувањето на договорите од став 1 на овој член до претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, претседателот на Соборот го предлага рокот во кој овие собранија треба да заземат ставови за договорот.

Член 157

Ставовите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ги разгледува надлежното работно тело на Соборот и му предлага на Соборот донесување на одлука за потврдување на договорите за основите на општествениот план, ако со нив се согласиле сите собранија на републиките и собранија на автономните покраини.

Член 158

Ако едно или повеќе собранија на републиките или собранија на автономните покраини не даваат согласност да се потврди договорот за основите на општествениот план или има забелешки и предлози на одделни одредби од договорот, надлежното работно тело на Соборот ќе му предложи на Соборот да го обврзе Сојузниот извршен совет да ја продолжи постапката за усогласување по спорните прашања.

Член 159

Договорите за извршување на општествениот план што во себе си содржат елементи на политика на развојот, се утврдуваат според истата постапка според која се врши потврдувањето на договорите за основите на општествениот план.

Б. Постапка за избор, именување и разрешување

1. Избор на функционери на Собранието на СФРЈ

Член 160

Предлог-кандидатура за избор на претседател на Собранието на СФРЈ поднесува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување.

Предлог може да поднесе една делегација, како и група од најмалку десет делегати врз основа на предлог од Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Предлогот од делегација, односно од група од најмалку десет делегати се доставува до Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања заради давање мислење за тој предлог и заедно со мислењето на Комисијата се упатува до сите делегати.

Предлог кандидатурата мора да биде доставена до делегатите до почетокот на седницата на која ќе се врши избор. Ако предлог-кандидатурата не е доставена до делегатите на осум дена пред седницата на која ќе се врши избор, на барање од еден делегат чие барање ќе го поддржат десет делегати одлучувањето за предлогот ќе се одложи до наредната седница, која ќе се одржи наредно по истекот на осум дена по денот кога до делегатите е доставен предлогот.

Известителот на Комисијата за избор и именување и еден од предлагачите на кандидатурата што ја предложила делегацијата односно група делегати имаат право на седницата да го образложат предлогот.

Член 161

Гласањето за избор на претседател на Собранието на СФРЈ, по правило, е јавно.

Гласањето се врши тајно, ако тоа го побара еден делегат чие барање ќе го поддржат десет делегати.

Член 162

Ако изборот на претседател на Собранието на СФРЈ се врши тајно, гласањето се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче мораат да бидат отпечатени имањата на сите предложени кандидати, и тоа според оној ред како што предлозите му се предадени на претседателот на Соборот. Пред името на секој кандидат мора да има реден број.

Сите гласачки ливчиња се од иста големина, облик и боја. На секое гласачко ливче е втиснат печатот на Собранието на СФРЈ.

Член 163

Со спроведувањето на изборот раководи претседателот на Соборот кому во работата му помагаат потребен број делегати избрани на седницата и секретарот на Соборот.

Член 164

Секој делегат добива едно гласачко ливче.

По поделбата на гласачките ливчиња и откако ќе утврди дека секој делегат добил гласачко ливче, претседателот на Соборот дава објаснение за начинот на гласањето и го определува времето за пополнување на гласачките ливчиња.

Делегатот гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот.

По истекот на времето определено за пополнување на гласачките ливчиња, претседателот на Соборот ги повикува делегатите да ги предадат гласачките ливчиња.

Секој делегат лично го пушта превитканото гласачко ливче во една од поставените гласачки кутии, чиј број го определува претседателот на Соборот.

Кај секоја гласачка кутија присуствува еден од делегатите што се избрани на седницата да му помагаат на претседателот на Соборот во спроведувањето на изборот.

Член 165

Откако сите присутни делегати ќе гласаат и претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето е завршено, се пристапува кон утврдување на резултатот од гласањето.

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа на предадените гласачки ливчиња, во салата во која се одржува седницата.

Претседателот на Соборот ги објавува резултатите од гласањето и соопштува колку вкупно делегати гласале и колку од нив за одделен од предложените кандидати.

Член 166

За претседател на Собранието на СФРЈ во Соборот е избран кандидатот кој го добил мнозинството на гласови од присутните делегати.

Член 167

Изборот на потпретседатели на Собранието на СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

Поднесувањето на предлог-кандидатура како и изборот на потпретседатели на Собранието на СФРЈ се врши според одредбите на овој деловник за предлагањето на кандидатура и за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

Член 168

Поднесувањето на предлог-кандидатура, како и изборот на претседател и потпретседател на Соборот се врши согласно со одредбите на овој деловник за предлагањето на кандидатура и за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

Член 169

Изборот на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот во целост, се врши врз основа на кандидатски листи. Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај кандидатот за претседател на работното тело, онолку кандидати колку членови се избираат во работното тело.

Изборот на одделни членови на работните тела се врши врз основа на предлогот за избор на одделен член.

Член 170

Предлог-кандидатура за избор на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот поднесува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. Предлог-кандидатура може да поднесе и делегат чиј предлог ќе го поддржат десет делегати.

Известителот на Комисијата за избор и именувања и предлагачот на кандидатура чиј предлог го поддржале десет делегати, имаат право на седницата да го образложат предлогот.

Предлог-кандидатурата се поднесува до претседателот на Соборот.

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна дваесет и четири часа пред почетокот на седницата на која ќе се врши избор.

Сите предлози мораат да бидат доставени до делегатите до почетокот на седницата на која ќе се врши избор.

Ако одделен предлог не е доставен до делегатите на осум ден пред седницата на која ќе се врши избор, на барање од делегат чие барање ќе го поддржат десет делегати, одлучувањето за тој предлог ќе се одложи до наредната седница што ќе се одржи најрано по истекот на осум дена од денот кога е доставен предлогот до делегатите.

Член 171

Изборот на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот, по правило, е јавен.

Ако изборот се врши тајно, гласањето се врши со едно гласачко ливче.

Во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи за избор на работното тело на Соборот во целост, односно имињата на сите кандидати за одделен член на работното тело на Соборот, според оној ред како што се предложени. Пред имињата на кандидатите за претседател на секоја кандидатска листа за избор на работното тело на Соборот во целост, односно пред името на секој од кандидатите за избор на одделен член на работното тело на Соборот, мора да има реден број.

Член 172

При изборот на работното тело на Соборот во целост, се гласа за кандидатската листа. Делегатот гласа на тој начин што го заокружува бројот пред името на кандидатот за претседател на работното тело на Соборот.

При изборот на одделен член на работното тело на Соборот се гласа за секој кандидат поединечно. Делегатот гласа на тој начин што ги заокружува броевите пред имињата на кандидатите за членови на работното тело на Соборот.

Член 173

Ако ниедна кандидатска листа односно ниеден кандидат при гласањето не го добил потребното мнозинство, се врши повторно гласање.

Пред повторното гласање предлагачите можат да ги повлечат своите предлог-кандидатури, а можат да поднесат и нови предлози.

При повторното гласање се гласа за сите порано предложени кандидатски листи, односно предложени кандидати, ако предлог-кандидатурата не е пов-

лечена, како и за новите кандидатски листи односно новите кандидати ако бидат дополнително предложени.

Член 174

Во сето друго при изборот на овие работни тела на Соборот согласно се применуваат одредбите на овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

Член 175

Поднесувањето предлог-кандидатура и именувањето генерален секретар на Собранието на СФРЈ, заменик генерален секретар на Собранието на СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно со одредбите на овој деловник за предлагањето кандидатура и изборот на функционери на Собранието на СФРЈ.

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот извршен совет

Член 176

Претседател на Сојузниот извршен совет се избира на предлог од Претседателството на СФРЈ, а членовите на Сојузниот извршен совет на предлог од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен совет, врз основа на мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

На предлог од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања се именуваат сојузните секретари и другите функционери што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации кои се членови на Сојузниот извршен совет.

Член 177

Изборот на претседател на Сојузниот извршен совет се врши согласно со одредбите на овој деловник за избор на претседател на Собранието на СФРЈ, а изборот на членови на Сојузниот извршен совет согласно со одредбите на овој деловник за изборот на работни тела на Соборот.

3. Именување функционери во сојузните органи на управата

Член 178

Функционерите и членовите на колегијалните тела што врз основа на Уставот на СФРЈ и на сојузен закон, ги именува Собранието на СФРЈ, се именуваат на предлог од предлагачите кои се определени со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон или со Деловникот на Собранието на СФРЈ.

Кон предлогот за именување на овие функционери се доставува и мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања, ако таа не е подносител на предлогот.

Член 179

Функционерите односно членовите на колегијалните тела од член 178 на овој деловник се именуваат согласно со одредбите на овој деловник за изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, односно за изборот на работни тела на Соборот.

4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд на Југославија и членови на Советот на федерацијата

Член 180

Претседател и судии на Уставниот суд на Југославија и членови на Советот на федерацијата се избираат на предлог од Претседателството на СФРЈ.

Изборот се врши согласно со одредбите на овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

5. Избор на претседател и судии на Сојузниот суд и именување на сојузен општествен правобранител на самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, сојузен јавен правобранител и други функционери во правосудните органи на федерацијата

Член 181

Изборот на претседател и на судии на Сојузниот суд и именување на сојузен јавен обвинител, сојузен јавен правобранител и на други функционери во правосудните органи на федерацијата се врши на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување.

Именувањето на сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето се врши на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Член 182

Изборот односно именувањето на функционерите од член 181 на овој деловник се врши согласно со одредбите од овој деловник за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ.

6. Постапка за разрешување

Член 183

Постапка за разрешување на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен член на Сојузниот извршен совет може да поведе делегација со поставување прашање за доверба на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет односно на одделен член на Сојузниот извршен совет.

Прашањето за доверба се поставува писмено помеѓу две седници на Соборот и се доставува до претседателот на Соборот, а може да се постави и усно на седница на Соборот. Прашањето за доверба мора да биде образложено.

Прашањето за доверба поставено помеѓу две седници на Соборот, претседателот на Соборот веднаш го доставува до сите делегати и го става прашањето за доверба во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Соборот.

Член 184

Претседателот на Сојузниот извршен совет може да предложи да се разреши одделен член на Сојузниот извршен совет и функционер кој раководи со сојузен орган на управата.

Предлогот за разрешување одделен член на Сојузниот извршен совет и на функционер кој раководи со сојузен орган на управата, што не потекнува од Сојузниот извршен совет, се доставува до Сојузниот извршен совет заради давање мислење.

Член 185

Постапката за разрешување сојузни функционери што ги избира или именува Собранието на СФРЈ поведува предлагачот кој, според одредбите на Деловникот на Собранието на СФРЈ или на овој деловник, е овластен да го предлага нивниот избор односно именување, или Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Предлогот за разрешување сојузни функционери што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, што не потекнува од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања, го разгледува оваа Комисија и доставува до Соборот свое образложено мислење за тој предлог.

Член 186

При донесувањето одлука за разрешување на функционери на сојузните органи, Соборот може да

определи лице кое ќе го заменува функционерот што се разрешува, до изборот на нов функционер.

Член 187

За разрешување на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет се известува Претседателството на СФРЈ.

Член 188

Во сето друго, одредбите на овој деловник што се однесуваат на постапката при избор односно именување, согласно се применуваат и во постапката за разрешување.

В. Постапка за претресување други прашања во Соборот

Член 189

Соборот, во рамките на својата надлежност претресува прашање за спроведувањето на политиката на Собранието на СФРЈ и извршувањето закон, други прописи и општи акти, разгледува извештаи на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации, како и извештаи на Уставниот суд на Југославија и Сојузниот суд, сојузниот јавен обвинител, сојузниот јавен правобранител и сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

По повод претресот на прашањето од став 1 на овој член, Соборот може:

— да заклучи да се поведе постапка за донесување закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

— да му предложи на Сојузниот собор тој да донесе нов, односно да изврши измени и дополненија на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на тој Собор;

— да му даде насоки на Сојузниот извршен совет, односно на сојузен орган на управата и на сојузна организација;

— да донесе препорака со која на државните органи, на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации, здруженија и заедници ќе им укаже на мерките што би требало да ги преземат заради решавање на определено прашање во врска со спроведувањето на политиката или извршувањето на закон, друг пропис или општ акт.

Член 190

Ако претресот на прашањата од член 189 на овој деловник не бара донесување на заклучок или препорака, Соборот го заклучува претресот и преминува на следната точка од дневниот ред.

Г. Постапка за разгледување интерпелација

Член 191

Секоја делегација може да поднесе интерпелација за претресување определени политички прашања во врска со работата на Сојузниот извршен совет.

Интерпелацијата се поднесува писмено. Во неа мора да биде јасно формулирано и образложено прашањето што треба да се разгледува.

Делегацијата ја доставува интерпелацијата до претседателот на Соборот.

Член 192

Претседателот на Соборот веднаш ја доставува интерпелацијата до претседателот на Сојузниот извршен совет, до делегатите и до претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 193

Сојузниот извршен совет ја разгледува интерпелацијата и доставува до претседателот на Соборот писмен извештај по повод интерпелацијата.

Сојузниот извршен совет е должен извештајот по повод интерпелацијата да го достави до претседателот на Соборот најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на интерпелацијата.

Претседателот на Соборот го упатува извештајот на Сојузниот извршен совет до сите делегати.

Член 194

Интерпелацијата како посебна точка се става на дневен ред на првата седница на Соборот што се одржува по истекот на осум дана од денот на доставувањето на извештајот на Сојузниот извршен совет до делегатите.

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе извештај во рокот од член 193 на овој деловник, интерпелацијата се става на дневен ред на првата наредна седница по истекот на тој рок.

Член 195

Претставникот на делегацијата што ја поднела интерпелацијата има право на седницата на Соборот да ја образложи интерпелацијата.

Претставникот на Сојузниот извршен совет има право на седницата усно да го образложи извештајот на Сојузниот извршен совет.

Член 196

Претресот на интерпелацијата Соборот може да го заврши со заклучок за ставовите по прашањата што се поставени со интерпелацијата, со давање насоки на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на политиката или извршувањето на закон, друг пропис или општ акт.

Претресот на интерпелацијата Соборот може да го заврши и без одлучување, со преминување на претрес на следната точка од дневниот ред.

По извршениот претрес на интерпелацијата, Соборот може да постави прашање за доверба на Сојузниот извршен совет.

Член 197

Делегацијата што ја поднела интерпелацијата може да ја повлече најдоцна пред одлучувањето односно пред преминувањето на претрес на следната точка од дневниот ред.

Д. Постапка во врска со прашањата на делегати

Член 198

Делегацијата и делегатот имаат право на Сојузниот извршен совет и на функционерите што раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации да им поставуваат прашања што се однесуваат на нивната работа или на работи од нивната надлежност, во рамките на делокругот на Соборот, (делегатско прашање).

Член 199

Прашањето до Сојузниот извршен совет и до функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации делегациите и делегатите можат да го поставуваат усно на седницата на Соборот, а во времето помеѓу две седници на Соборот — писмено преку претседателот на Соборот.

Ако смета дека поставеното прашање е во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен совет односно до функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација.

Ако смета дека поставеното прашање не е во согласност со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот ќе му укаже на подносителот на прашањето на тоа и ќе го повика да го усогласи своето прашање со тие одредби.

Ако подносителот на прашањето не го усогласи своето прашање со одредбите од овој деловник, претседателот на Соборот нема да го упати тоа прашање до Сојузниот извршен совет, односно до функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, и за тоа ќе го извести подносителот на прашањето. Во врска со тоа известување подносителот на прашањето може на седницата на Соборот да бара неговото прашање да се упати до Сојузниот извршен совет односно до функционер што раководи со сојузен орган на управата или сојузна организација.

За барањето Соборот одлучува без претрес.

Член 200

Претставникот на Сојузниот извршен совет односно функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација може да даде одговор на истата седница на која е поставено прашањето. Ако претставникот односно функционерот не е во можност да даде одговор на седницата на која е поставено прашањето, должен е да го даде на наредната седница на Соборот.

На писмено поставено прашање одговор се дава на првата наредна седница на Соборот, ако тоа прашање е доставено до Сојузниот извршен совет односно до функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 201

Делегација и делегат можат да бараат да се даде писмен одговор на прашањето што е поставено.

Писмен одговор на прашањето поставено усно се дава во рок од осум дена од денот на поставувањето на прашањето, а писмен одговор на прашањето писмено поставено — во рок од осум дена од денот кога е прашањето доставено до Сојузниот извршен совет односно до функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, а се доставува до претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот го доставува одговорот до подносителот на прашањето, а на првата наредна седница на Соборот на чиј дневен ред е давањето одговор на поставеното прашање го известува и Соборот за поставеното прашање и за дадениот одговор.

Член 202

На барање од претставникот на Сојузниот извршен совет односно од функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, Соборот може да ги продолжи роковите за давање одговор определени во чл. 200 и 201 од овој деловник.

Член 203

На прашањето поставено до Сојузниот извршен совет одговор дава определен претставник на тој совет, а на прашањето поставено до функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација одговор може да даде, освен тој функционер и функционерот кој, според важечките прописи, го заменува, односно друг функционер во тој орган што ќе го овласти тој.

Претставникот на Сојузниот извршен совет односно функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако одговорот се однесува на прашање што претставува државна или службена тајна, Сојузниот извршен совет, односно функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, може да предложи одговорот на седницата

на Соборот да се даде без присуство на јавноста или на затворена седница на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање. За тој предлог одлучува Соборот.

Член 204

По примениот одговор, делегацијата односно делегатот што го поставиле тоа прашање можат на седницата на Соборот да изнесат мислење за дадениот одговор и да постават дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално дополнително прашање, делегацијата односно делегатот можат, на начин определен со овој деловник да предложат предметот на кој се однесува нивното прашање да се стави на дневен ред на таа или на една од наредните седници на Соборот.

Член 205

Прашањата што делегацијата и делегатот ги поставуваат до Сојузниот извршен совет и до функционерите што раководат со сојузните органи на управата или со сојузните организации, како и одговорите на тие прашања, мораат да бидат кратки и не смеат да имаат обележја на расправање на предметите на кои се однесуваат тие прашања.

Член 206

Делегацијата и делегатот имаат право на функционерите и на колегијалните органи што раководат со организацијата што врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања да им поставуваат прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивната дејност во рамките на вршењето на јавните овластувања.

Во поглед на начинот на поставување на прашања до функционерите од став 1 на овој член и давањето на одговори на тие прашања, согласно со применуваат одредбите од овој деловник за начинот на поставување на прашања до Сојузниот извршен совет и до функционерите што раководат со сојузните органи на управата или со сојузните организации и давањето на одговори на тие прашања.

Член 207

Претседателот на Соборот може да свика посебна седница на Соборот заради поставување делегатски прашања и давање одговор на претходно поставени делегатски прашања.

По повод одговорот на делегатско прашање Соборот може, на барање од делегацијата или од делегатите што го поставиле прашањето, да одлучи расправата по повод поставеното прашање да се изврши во надлежното работно тело на Соборот. По спроведената расправа за поставеното делегатско прашање работното тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај.

Г. Постапка во врска со предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста на закони

Член 208

Претседателот на Соборот го упатува предлогот на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста на закон, што му го упатил претседателот на Собранието на СФРЈ, на разгледување до надлежниот одбор на Соборот и до Законодавно-правната комисија на Соборот.

Член 209

Надлежниот одбор на Соборот го разгледува предлогот и за тоа поднесува извештај до Соборот. Извештајот на надлежниот одбор на Соборот се доставува и до Законодавно-правната комисија на Соборот.

Член 210

Законодавно-правната комисија на Соборот го разгледува предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста на закон заедно со извештајот на надлежниот одбор на Соборот од гледиштето на уставноста на законот поради кој е поведена постапка за оценување на уставноста.

Ако Законодавно-правната комисија при разгледувањето на предлогот оцени дека постои основ за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот или дека е потребно Соборот претходно да заеме начелен став за прашање на кое се однесува предлогот ќе го достави предлогот со своите ставови за оценување на уставноста до претседателот на Соборот заради изнесување на седницата на Соборот.

Член 211

Соборот го разгледува предлогот на Уставниот суд на Југославија заедно со извештајот на надлежниот одбор на Соборот и на Законодавно-правната комисија и, ако оцени дека е потребно да се измени или дополни законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот, ќе определи орган или работно тело на Соборот што ќе поднесе предлог за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт.

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена или дополнување на законот, другиот пропис или општиот акт на кој се однесува предлогот, претседателот на Соборот писмено ќе го извести Уставниот суд на Југославија со доставување на заклучокот на Соборот.

Член 212

При разгледувањето на предлогот за оценување на уставноста на закон, друг пропис или општ акт, надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија ќе му предложат на претседателот на Соборот функционер, кого ќе го определи тој да го претставува Собранието на СФРЈ во постапката пред Уставниот суд на Југославија.

VII. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ**1. Свикување седница****Член 213**

Седница на Соборот свикува претседателот на Соборот по сопствена иницијатива или врз основа на заклучокот на Соборот.

Претседателот на Соборот свикува седница на Соборот кога тоа го бара Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, една од делегациите и работно тело на Соборот.

Ако претседателот не свикува седница на Соборот кога е должен да го стори тоа, седница ќе свикува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Член 214

Претседателот на Соборот при свикување на седницата ќе води сметка за роковите и времето потребно за подготовка и работа на таа седница.

Поканата за седница на Соборот мора да биде упатена навреме до делегатите за да можат прашањата ставени на дневен ред на седницата на Соборот да бидат разгледани во делегациите и работните тела на Соборот како и во собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, заради заземање став.

Поканата за седница на Соборот, со предлогот на дневниот ред се упатува најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот.

Кон поканата за седницата, претседателот на Соборот доставува до делегатите предлог на днев-

ниот ред, соодветен материјал за прашањата што се предложени за дневен ред на седницата и записник од претходната седница, ако порано не им биле доставени.

По исклучок, во итни случаи, претседателот може да свикува седница на Соборот и во рок пократок од осум дена, а дневниот ред за таа седница може да го предложи на самата седница.

За свикувањето и предлогот на дневниот ред на седницата, претседателот на Соборот го известува претседателот на Собранието на СФРЈ и претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Член 215

Првата седница на Соборот по изборот ја свикува претседателот на Соборот од поранешното свикување.

На првата седница на Соборот до изборот на претседателот на Соборот претседава најстариот делегат на Соборот.

2. Дневен ред на седница**Член 216**

Дневниот ред на седницата на Соборот го подготвува и го предлага претседателот на Соборот.

При подготовката на дневниот ред претседателот на Соборот се договара со потпретседателот на Соборот, со претседавачот на делегациите во Соборот и со претседателите на работните тела на Соборот за прашањата што треба да се внесат во предлогот на дневниот ред и за денот на свикувањето на седницата на Соборот, земајќи ги предвид предлозите што му се доставени до денот на свикувањето на седницата и водејќи сметка за задачите и роковите утврдени со програмата за работа на Соборот.

При составувањето на предлогот на дневниот ред се земаат предвид и иницијативите што потекнуваат од општествено-политичките и други општествени организации самоуправни организации и заедници во федерацијата.

Член 217

Претседателот на Соборот го внесува во предлогот на дневниот ред и прашањето поради кој барале свикување на седницата на Соборот една од делегациите, работно тело на Соборот, Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет.

Член 218

Ако претседателот на Соборот не внесе во предлогот на дневниот ред некое прашање што до денот на свикувањето на седницата на Соборот му го доставил овластениот предлагач, должен е на седницата да ги изнесе причините поради кои не го сторил тоа.

Ако предлагачот и по образложението од претседателот на Соборот остане при своето барање, за тоа барање одлучува Соборот.

Член 219

Во итни случаи претседателот на Соборот, работното тело на Соборот, една од делегациите, Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет може на седницата на Соборот да предложат определено прашање да се стави на дневен ред на седницата, но се должни да ја образложат итноста на тој предлог.

На седницата на Соборот најпрво се одлучува за итноста.

Член 220

Дневниот ред на седницата се утврдува на почетокот на седницата.

3. Претседавање и учество

Член 221

На седницата на Соборот претседава претседателот на Соборот.

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Соборот на седницата на Соборот претседава потпретседателот на Соборот.

Ако е отсутен и потпретседателот на Соборот на седницата се избира еден од делегатите што ќе претседава на седницата. Во тој случај седницата ја отвора делегатот најстар по години и претседава до изборот на делегатот што натаму ќе претседава на седницата.

Најстариот делегат претседава на првата седница на Соборот по изборот и кога претседателот и потпретседателот на Соборот се разрешени од должноста — до изборот на нов претседател.

Член 222

Сите делегати имаат право и должност да присуствуваат и да учествуваат во работата на седницата на Соборот.

За присуството на делегатите на седницата на Соборот се води евиденција.

Претседателот на Соборот пред почетокот на седницата на Соборот утврдува дали постои кворум за работа на Соборот.

Кворум постои ако на седницата на Соборот се застапени сите делегати и ако на седницата присуствува мнозинството делегати. Ако Соборот одлучува за предлози-закопи за привремени мерки, потребно е на седницата да присуствуваат две третини од вкупниот број делегати.

Член 223

Делегатите на Сојузниот Собор можат да присуствуваат на седница на Соборот, а со одобрение на Соборот можат да учествуваат во претресот.

Во претрес на седница на Соборот можат да учествуваат:

— претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет;

— претставници на Сојузниот извршен совет што не се членови на Советот и повереници на тој Совет кога се претресува предлог-акт или друг предлог на тој Совет;

— функционери што раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации, кога се претресува предлог-акт или друго прашање што се однесува на областа од делокругот на органот односно на организацијата со која раководат тие;

— претставници на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, кога се претресува предлог што го поднело собранието на републиката односно собранието на автономната покраина, мислење што го дало тоа, или прашање што го поставило тоа, или се повикани на седницата заради изнесување на мислење за определено прашање;

— претставници на органите на федерацијата, на општествено-политичките и други општествени организации, самоуправни организации и заедници, како и научни и стручни работници, што се повикани на седницата заради изнесување мислење за определено прашање.

Член 224

Никој не може да зборува на седница на Соборот пред да побара и добие збор од претседателот на Соборот.

Пријави за збор се поднесуваат штом ќе почне претресот и можат да се поднесуваат сè до завршувањето на претресот.

Говорникот може да го опомене на ред или да го прекине во говорот само претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот се грижи говорникот да не биде попречуван во говорот.

Член 225

Претседателот на Соборот им дава збор на делегатите според редот на пријавувањето односно на поднесените пријави.

На делегатот што сака да зборува за повреда на деловникот или за повреда на утврдениот дневен ред (забелешка на деловниот ред) претседателот на Соборот му дава збор штом ќе го побара. Говорот на тој делегат не може да трае подолго од пет минути. Претседателот на Соборот е должен по тој говор да даде објаснение во поглед на повредата на деловникот односно на утврдениот дневен ред. Ако делегатот не биде задоволен со објаснението, за прашањето се решава на седницата, без претрес.

Ако делегатот побара збор за да го исправи наводот што според неговото мислење е неточен и што предизвикал недоразбирање или предизвикал потреба од лично објаснување (исправка на наводот), претседателот на Соборот ќе му даде збор штом ќе го заврши говорот лицето кое ја предизвикало исправката. Делегатот во својот говор мора да се ограничи на исправката односно на личното објаснување, и неговиот говор не може да трае подолго од пет минути.

Член 226

Говорникот може да зборува само за прашањето што е на дневен ред.

Ако говорникот се оддалечи од прашањето што е на дневен ред, претседателот, ќе го повика да се придржува кон дневниот ред.

Ако говорникот и по вториот повик не се придржува кон дневниот ред, претседателот на Соборот може да му го одземе зборот.

Член 227

Траењето на излагањето на делегатите и на другите учесници на седницата не е ограничено, освен ако со овој деловник или со одлука на Соборот не е определено поинаку.

Соборот може, на предлог од претседателот на Соборот, или на барање од делегат чие барање ќе го поддржат десет делегати да одлучи говорникот за истото прашање да може да зборува само еднаш, а може да го определи и траењето на говорот.

4. Одржување на редот

Член 228

За редот на седницата на Соборот се грижи претседателот на Соборот.

Член 229

За повреда на редот на седницата на Соборот можат да се изречат мерките предупредување и одземање на зборот.

Член 230

Мерката предупредување му се изрекува на делегат што со своето однесување, земање збор, иако претседателот на Соборот не му го дал, со упатање во зборот на говорникот или на друг начин го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.

Мерката одземање на зборот му се изрекува на делегат што со својот говор на седницата го нарушува редот и одредбите од овој деловник, а веќе двапати на таа седница бил предупреден да се придржува кон редот и одредбите од овој деловник.

Мерката предупредување или мерката одземање на зборот ја изрекува претседателот на Соборот.

Член 231

Ако претседателот на Соборот, со редовните мерки не може да одржи ред на седницата на Соборот, ќе определи прекин на седницата.

Член 232

Претседателот на Соборот може да нареди секој граѓанин кој го нарушува редот на седницата на Соборот да се оддалечи од салата во која се одржува седницата и од зградата на Собранието на СФРЈ.

Ако е редот значително нарушен, претседателот на Соборот може да нареди да се оддалечат сите граѓани.

5. Тек на седницата

Член 233

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот на Соборот ги дава потребните објасненија во врска со работата на седницата и со другите претходни прашања.

Претседателот на Соборот го известува Соборот и за тоа кој е повикан на седницата на Соборот и кои делегати го известиле дека се спречени да присуствуваат на седницата.

Член 234

Пред преминувањето на усвојување на дневниот ред, претседателот на Соборот ги прашува делегатите дали имаат забелешки на записникот од претходната седница.

Член 235

По утврдувањето на дневниот ред, делегатите можат да поставуваат прашања и да бараат објасненија и известувања во смисла на одредбите од овој деловник, ако Соборот не одлучи поинаку.

Соборот може да го определи времето за поставување прашања и за давање одговори на одделна седница.

Член 236

Претресот на оделни прашања се врши според редоследот утврден во дневниот ред.

Во текот на седницата Соборот може да изврши измени во редоследот на претресот на одделни прашања што се утврдени во дневниот ред.

Претресот на одделни прашања може да биде единствен или поделен во две фази — општ претрес и претрес во поединости.

Во текот на општиот претрес се расправа за предлогот во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објасненија и да се покренуваат сите прашања во поглед на решенијата дадени во предлогот.

Во текот на претресот во поединости за предлогот се расправа по делови, глави односно оддели на текстот, а ако се одлучи тоа на седницата, и по одделни членови односно точки. Во текот на претресот во поединости се расправа и за амандманите на предлогот.

Член 237

На почетокот на претресот на секое прашање лицето што го поставило прашањето може да даде поблиски односно дополнителни образложенија на тоа прашање.

Потоа добиваат збор делегатите и другите учесници на седницата на Соборот што се пријавиле за збор.

Секое прашање на дневен ред на седницата на Соборот се претресува додека има пријавени говорници во врска со тоа прашање.

Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници, претседателот на Соборот го заклучува претресот.

Член 238

Претседателот на Соборот може во текот на седницата да ја прекине работата на Соборот и да го определи денот и часот кога ќе продолжи работата.

Претседателот на Соборот ја прекинува работата на Соборот кога е тоа предвидено со овој деловник, поради недостиг на кворум, поради изминатото време, поради одмор на делегатите, поради потреба во меѓувреме од прекинут до продолжението на седницата да се извршат потребните консултации и да се соберат потребни мислења, како и во други случаи кога тоа ќе го заклучи Соборот.

Ако седницата е прекината поради недостиг на кворум, а кворум не постои ниту во продолжението на седницата, претседателот на Соборот ја заклучува седницата.

Член 239

За прашањата што се претресуваат на седницата на Соборот можат да се донесуваат акти на Собранието на СФРЈ од делокругот на Соборот, заклучоци и насоки на Соборот.

Ако прашањето што се претресува не бара донесување акт, односно заклучок или ако Соборот не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го заклучува претресот и преминува на следната точка од дневниот ред.

Ако Соборот за прашањето што го претресувал не сака да одлучува на истата седница, претресот на тоа прашање се одложува за една од наредните седници според заклучокот на Соборот.

Член 240

Откако ќе бидат исцрпени сите точки од дневниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува седницата.

6. Одлучување

Член 241

За донесување одлука на седницата на Соборот е потребен кворум. Кворум постои ако на седницата на Соборот се застапени сите делегации на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини и ако на седницата присуствува најмалку мнозинството делегати во Соборот.

Ако се донесува закон за привремени мерки, кворум постои ако на седницата присуствуваат најмалку две третини од сите делегати во Соборот.

Член 242

Ако претседателот на Соборот се посомнева дали постои кворум за одлучување, ќе нареди прозивање.

Прозивање ќе изврши и кога тоа ќе го побара делегатот чие барање ќе го поддржат десет делегати.

Кога ќе се заврши прозивањето, повторно се прозиваат делегатите за кои е забележано во списокот дека не се приступни.

Прозивање врши секретарот на Соборот. По завршеното прозивање, претседателот на Соборот утврдува дали на седницата се застапени сите делегации на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини и колкав број делегати присуствува на седницата на Соборот.

Член 243

За прашањата за кои се одлучува врз основа на согласноста од собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Соборот одлучува по делегации. Одлуката се смета за донесена ако за неа се изјасниле сите делегации во Соборот.

Соборот ги донесува законите за привремени мерки со двотретинско мнозинство гласови од сите делегати.

За другите прашања од својот делокруг, како и за прашањата за кои рамноправно одлучува Сојузниот собор, Соборот одлучува со мнозинство гласови на присутните делегати.

Член 244

Делегацијата односно делегатите имаат право по завршениот претрес, а пред гласањето, да се изјаснат за својот став во поглед на гласањето и да го образложат својот став.

Член 245

Гласањето, по правило е јавно.

Член 246

Одлучување по делегации се врши така што претседавачот на делегацијата или еден од членовите на делегацијата што ќе го определи делегацијата се изјаснува дали таа делегација е за или е против предлогот.

Член 247

Кога во Соборот се одлучува со гласовите на сите делегати, делегатите гласаат така што се изјаснуваат за предлогот или против предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Гласањето се врши едновременно — со кревање рака или на друг начин, или со прозивање заради поименично изјаснување.

Член 248

Гласањето со кревање рака или на друг начин се врши така што претседателот на Соборот прво ги повикува делегатите да се изјаснат кој е за предлогот, потоа, кој е против предлогот и на крајот дали некој се воздржува од гласањето.

Член 249

Прозивањето заради поединечно изјаснување на делегатите се врши ако тоа го определи претседателот на Соборот за тоа што смета дека е тоа потребно за да се утврди точно резултатот од гласањето, или ако тоа го побара еден член од делегацијата чие барање ќе го поддржи делегацијата на која ѝ припаѓа тој делегат.

Поименичното гласање се врши така што секој прозван делегат се изјаснува „за“ или „против“ или се воздржува од гласањето.

Кога е прозивањето завршено повторно се прозиваат делегатите за кои во списокот не е забележано дека гласале.

Прозивање врши секретарот на Соборот.

Член 250

По завршеното гласање претседателот на Соборот го утврдува резултатот од гласањето и врз основа на резултатот од гласањето објавува дека предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен.

7. Записници**Член 251**

За работата на седницата на Соборот се води записник.

Записникот ги содржи основните податоци за работата на седницата, а посебно за предлозите изнесени на седницата, и за заклучоците донесени на седницата, по повод одделни точки од дневниот ред. Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето по повод одделни прашања.

Делегатот што на седницата го издвоил мислењето може да бара битните делови од неговата изјава да се внесат во записникот.

За составувањето на записникот се грижи секретарот на Соборот.

Член 252

Записникот се составува по правило, истиот ден кога е завршена седницата.

Записникот се упатува до сите делегати веднаш по составувањето, а најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на идната седница.

Член 253

Секој делегат има право на почетокот на идната седница да стави забелешки на записникот.

За основаноста на забелешките на записникот се одлучува на седницата без претрес. Ако се усвојат забелешките, во записникот ќе се извршат соодветни измени.

Записникот на кој не се ставени забелешки односно записникот во кој според усвоените забелешки се извршени исправки се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот на Соборот и секретарот на Соборот.

Член 254

За чувањето на изворникот на записникот од седницата на Соборот се грижи секретарот на Соборот.

Член 255

На седницата на Соборот се водат и стенографски белешки.

Стенографските белешки им се ставаат на увид на делегатите веднаш по одржаната седница на Соборот.

Секој делегат може во рок од три дена од денот на одржувањето на седницата да бара во стенографските белешки да се извршат измени на неговото излагање што се само од редакциски карактер. Со овие измени не може да се менува смислата и суштината на неговото излагање.

Ако се оспори дека измените што делегатот бара да се извршат во стенографските белешки во кое е неговото излагање, не се од редакциски карактер, за спорното прашање одлучува претседателот на Соборот.

Стенографските белешки се приложуваат кон усвоениот записник.

„VII ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ**Член 256**

За време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, Соборот работи според одредбите од овој деловник, ако со одредбите од оваа глава не е определено поинаку.

Член 257

Соборот може за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, на предлог од претседателот на Соборот, од потпретседателот на Соборот, од претседавачите на делегациите и од овластениот предлагач, да одлучи нацртите на акти да се разгледуваат и усогласуваат на седници на Соборот, без претходно разгледување и усогласување на овие акти во работните тела на Соборот.

Член 258

Соборот може, врз основа на дадена согласност од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини и усогласените ставови на седницата на Соборот за предлозите и забелешките на тие собранија на нацрт-актот, на истата седница да го утврди предлог-актот и да одлучуваат за него, ако собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини ги овластиле своите делегации дека можат од нивно име да дадат согласност на предлог-актот во целост.

Член 259

Соборот може да одлучи за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност да не ги применува одредбите од овој деловник во поглед на роковите во кои собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да заземаат ставови за нацртот односно предлог-актот.“

IX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ

Член 260

Службата на Соборот ги врши стручните и другите работи на Соборот, што се однесуваат на: подготвувањето на програмите и плановите за работата на Соборот и на работните тела на Соборот и следењето на нивното извршување; подготвувањето и организирањето на седниците на Соборот и седниците на работните тела на Соборот; обезбедувањето и давањето стручни мислења во врска со работата на Соборот и на работните тела на Соборот; обезбедувањето и подготвувањето на документационите и другите материјали и на податоците за работата на Соборот и на работните тела на Соборот; подготвувањето на предлог-актите на барање од Соборот и работните тела на Соборот; и следењето на извршувањето на заклучоците на Соборот и работните тела на Соборот;

Службата на Соборот ги врши стручните и други работи за потребите на делегациите и делегатите во Соборот во вршењето на нивната функција, што се однесуваат на: подготвувањето на предлог-актите и амандманите на предлог-актите; остварувањето на иницијативите и предлозите на делегациите за претресување на прашања од делокругот на Соборот; подготвувањето на прашања и интерпелации на делегациите и делегатите и барањето објасненија и известувања; обезбедувањето на дополнителна документација; информирањето и давањето на објасненија и стручни мислења.

Член 261

Работните тела на Соборот имаат секретар. Секретарот на работното тело на Соборот му помага на претседателот на работното тело на Соборот во подготвувањето на седницата, ги подготвува извештаите од седниците на работното тело на Соборот записниците и другите материјали од седницата на работното тело на Соборот организира и врши други стручни работи за потребите на работното тело на Соборот.

Секретарот на работното тело на Соборот за својата работа му одговара на работното тело на Соборот на претседателот на работното тело на Соборот и на секретарот на Соборот.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Јанковиќ Петра Ике, Мијовиќ Вукотиќ Ђуре Јелена, Станишиќ Шундиќ Боже Грана, Шобиќ Миња Бошко, Вујосевиќ-Пајовиќ Божиње Олга;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алиќ Шабана Мујо, Бајчетиќ Милана Јован, Благојевиќ Радивоја Радоница, Брацановиќ Ђира, Милка, Цицовиќ Благоје Ђорђе, Даковиќ Сава Новак, Фернетиќ Марио Иван, Гајовиќ Петка Ђоко, Глушица Аћима Ђурица, Хаџиахметовиќ-Хаџимбеговиќ Кадрије Хаџида, Јововиќ Сава Чедомир, Куниќ Душана Александар, Лечиќ Дика Милосав, Мандиќ Коста Ђуро, Мариќ-Кујовиќ Милутина Бранислава Мартиновиќ Стева др Блажо, Мијушковиќ Обрена Зора, Петановиќ Јована Мило, Полексиќ Илије Периша, Радановиќ Шпире Милован, Секулиќ Петронија Милутин, Секулиќ Секула Миросав, Свирановиќ Јеремија Митар, Вујовиќ Ђура Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Бакрач Радосја Јован, Чикиќ-Муслиќ Шерифа Зарка, Феровиќ-Реџепагиќ Бахтија Ваља Хаџимуховиќ-Никшиќ Салиха Ифета, Лучиќ Филипа Крсто, Митровиќ Иве Крсто, Павловиќ Обрена Јово, Пековиќ Мирка Душан, Поповиќ Јована Милева, Реџепагиќ Ахмета Хуснија, Спасојевиќ Филипа Душанка, Сујулдиќ Терзиќ Јусуфа Хасена;

Шуковиќ Гавра Светозар, Томиќ-Јањиќ Милана Савета, Укропина Благоје Мирко, Лабан-Војводиќ Влајка Станица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белкаш Милана Миланко, Блечиќ Милосава Лука, Брандмајер-Вуксановиќ Невенка, Брновиќ Вука Веселин, Челебиќ Ника Анто, Чизмовиќ Милана Милинко, Ђук Јова Милорад, Ђурдиќ Аврама Боривоје, Дамјановиќ Лазара Драго, Давидовиќ-Ракочевиќ Радомира Милијана, Драшковиќ Стојана Ксенија, Драшковиќ-Випшиќ Обрада Милена, Дуловиќ Симе Јован, Ђикановиќ-Вујиќ Горчина Станка, Ђукановиќ Новака Сенка, Ђукановиќ Митра Војин, Ђуковиќ Крста Војислав, Ђуричковиќ Ђорђија Војислав, Ђуровиќ Божа Слободан, Филиповиќ Живојина Милан, Франовиќ Божа Драгица, Гојковиќ Јанка Миливоје, Голубовиќ Радивоја Радован, Илиќ-Секулиќ Андрије Јулка, Иваловиќ Луке Милева, Јовановиќ Мирка Милован, Јовановиќ Вукола Маринко, Кнежевиќ Велимира Милија, Контин Мила Мирко, Лазовиќ-Стахиќ Георгије Мира;

Лекић Андрије Ђорђевић, Лековић Лаза Вуксан, Лукић Илије Милица, Љиковић Хамзе Ризо, Максимовић Рака Даница, Марић Стевана Милош, Мартиновић-Радуловић Николе Олга, Матовић Вујадина Живко, Медиговић Тома Катина, Милановић Луке Гојко, Миличковић-Радуловић Мира Јованка, Миливојевић Миломира Милорад, Мишковић-Вуковић Милана Милка, Митровић Светозара Владимир, Младеновић Милорада Душан, Мујовић Мехмеда Бешир, Мушкић Јована Радоје, Нешић Михајла Момчило, Нешовић Луке Миленко, Николић-Кадич Ника Десанка, Николић-Драшковић Бура Јованка, Новаковић-Драшковић Петра Савета, Обрадовић Ивана Милован, Обрадовић Перка Рајко, Остојић Гавра Драгомир, Остојић-Давидовић Влажа Војислава, Пантовић Мирка Љубица, Павићевић-Радовић Спасоја Олга, Павловић Јевтонија Живорад, Пејовић Филипа Раде, Пековић-Паповић Радомира Миленка, Перовић Бура Јелица, Перовић Марка Милош, Поповић Пера Драго, Поповић Милана Драгутин, Поповић Милана Милева, Призл-Вукмировић Славка, Рабреновић Крста Момчило, Раденовић Илије Ђорђевић. Радић Петра Јевто;

Радовић Михајла Стево, Радошевић Вида Драго, Радовановић-Хасанагић Митра Саја, Радовић Крста Коста, Раичевић Сава Миљко, Раичевић-Калезић Пере Софија, Ракочевић Крста Љубомир, Радосављевић Бура Даринка, Распоповић Павла Милутин, Рашевић Шћепана Велиша, Сеферовић Ђуре Душан, Симин Радојка Илија, Спасеновски Јастре Манасије, Срдановић Вељка Божићар, Станковић Симе Јован, Шарановић Тале Даница, Шћепановић Митра Слободан, Шоштарко Јоже Јоже, Шпиодич Алије Химзо, Тарабић Страина Раденко, Ускоковић Филипа Миладин, Видојевић Милована Драгомир, Војиновић Јована Дуња, Вучековић-Павлица Добривоја Ружица, Вујовић Илије Љубо, Вукићевић Благоја Радоје, Вукотић Андрије Милорад, Вукотић Мирка Обрен, Вуксановић Ђорђевић Момчило, Жуњић-Крајачић Звонимира Гордана;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ђурђевић Тодора Предраг, Сеферовић Нике Спасоје, Сеферовић Нике Светозар, Шпирто Пера Шпиро, Зејнилагич Амира Шемсудин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аранитовић Сића Страхиња, Бјелетић Петра Сава, Боричић-Ђурановић Миљинка Дренка, Чулић Грација Грацијела, Ђорић Марка Веселин, Драшковић Влажа Радоје, Ђаковић Владимира Јела, Јаничић Николе Михаило, Кекчић Радомира Недељко, Матијашевић Радована Владимир, Мук Стева Ема, Пејовић Луке Душан, Перовић Рада Владимир, Раи-

чевић-Ченић Бура Биљана, Срдановић Матије Анђуша, Стањевић Миљана Радуле, Шчекић Драгутин Љубомир, Шеваљевић Филипа Станко, Тодоровић Јована Душан, Вујичић Лазара Чедомир, Вуковић-Ракочевић Вукадина Јела;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ивовић Бура Благоје, Јановић Душана Петар, Милачић Милије Драгослав, Радоњић Михаила Радомир Тројановић Богдана Марко, Влаовић Стевана Никола, Влаовић Бура Басо.

Бр. 126
17 октомври 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на педесетгодишнината на уметничкото творештво и за придонес кон зачувувањето и развојот на културното наследство на иселениците на југословенските народи и народности во Република Аргентина

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Rodolfo Kubik.

Бр. 133
4 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особено залагање во остварувањето на интересите на земјите во развој при ООН и за по-

држување на југословенските иницијативи и ставови, како и за придонес кон развивањето на билатералната соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Филипини

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Hortencio J. Brillantes, амбасадор на Филипини
при ООН во Женева

Бр. 136
14 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во развивањето и зближувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Боливија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Oskar Adriasola Valda, министер за надворешни работи

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Д-р Marcelo Terceros Banzer, генерален потсекретар во Министерството за надворешни работи,

Д-р Roberto Pacheco Herzog, генерален директор на државниот церемонијал,

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Palbo Jimenez Boada, шеф на Кабинетот на министерот за надворешни работи.

Бр. 138
18 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

386. Закон за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	753
387. Закон за измени и дополненија на Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства — — — — —	759
288. Закон за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од странство — — — — —	762
389. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства — — — — —	764
390. Закон за одговорноста за нуклеарни штети — — — — —	766
391. Закон за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство — — — — —	769
392. Закон за измена на Законот за Сојузната пазарна инспекција — — — — —	769
393. Закон за евиденциите во областа на здравството — — — — —	770
394. Закон за измена и дополненија на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	773
395. Закон за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија — — — — —	774
396. Закон за Програмата за модернизација на техничката база и за изградба на нова зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година — — — — —	775
397. Одлука за подготвување и донесување на Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година — — — — —	777
398. Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	777
399. Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	785
400. Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	789
401. Договор за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството на неметали во периодот по 1980 година — — — — —	797
Одлука за потврдување на Договорот за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството на неметали во периодот по 1980 година — — — — —	797
402. Деловник на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Пречистен текст) — — — — —	797
403. Деловник на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Пречистен текст) — — — — —	820
404. Деловник на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Пречистен текст) — — — — —	846
Одликувања — — — — —	870

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.